

БИБЛИОГРАФИЈА

**НА ОБЈАВЕНИТЕ ТРУДОВИ НА НАСТАВНИЦИТЕ И СОРАБОТНИЦИТЕ
НА ФИЛОЗОФСКИОТ ФАКУЛТЕТ ВО СКОПЈЕ**

Библиографијата ја среди:
ВЕРА АНТИК

КАТЕДРА ЗА ФИЛОЗОФИЈА

Д-р Јонче Јосифовски, редовен професор

1959

1. Неопозитивизмот, Скопје, Култура, 1959.
2. Неопозитивизмот и проблемот на вистината, Современост, октомври, 1959
стр. 733—752.
3. Осврт на списанието „Филозофија“, Современост, декември 1959, стр. 928—938.

1960

4. Лукачевиот „Млад Хегел“, Современост, декември 1960, стр. 1024—1032.
5. Околу една дискусија за масовната култура и масовните медиуми, Современост,
октомври 1960, стр. 819—828.
6. По трагите на идеите. Современост, јуни 1960, стр. 614—625

1961

7. Што е марксистичка филозофија. Скопје, Култура 1961.
8. Маркс и Енгелс во своето време и денес. Студија кон „Раните трудови“.
Скопје, „Култура“ 1961, стр. 7—40.

1962

9. Во што е проблемот на дијалектиката. Скопје, Трибина, 1962, бр. 2, 19—44.
стр. 72—79.
10. Иван Супек и принципот на каузалитетот. Современост, бр. 1, стр. 72—79
Скопје 1962.
11. Разбирања и недоразбирања за формалната логика. Годишен зборник на Филозофскиот факултет — Скопје, 1962, кн. 14, стр. 53—87.
12. Семантика и семантичката филозофија. Скопје, Култура, 1962.
13. Теоријата на одразот — за или против. Скопје, Трибина, 1962, бр. 1, стр. 17—38.
14. Филозофијата на историјата на Хегел. Годишен зборник на Филозофскиот факултет — Скопје, 1962, кн. 13, стр. 167—222.

1963

15. Маркс и современоста. Современост, 1963, 9—10, 601—611.
16. Филозофијата на трудот. Скопје, Култура, 1963.
17. За една теорија на значењето. Современост јуни 1963, 412—417.

1964

- 17а. Околу една филозофска дискусија. Современост, февруари 1964, 196—205.
18. По врвиците на трудот. Културен живот, мај, јуни, 1964, 17—19.
19. Хуманизмот и насилието. Современост, јуни, 1964, 607—613.

1965

20. Аспекти на современата филозофија. „Студенски збор“ за 1965 и 1966, десет броја.
21. Теоријата на познанието и формалната логика кај Југословените, докторска дисертација.

1966

22. Дали се може сумњати у дијалектику природе? 35. Маркс и современост, Београд 1966, 361—368.
23. Деградација на човекот. Скопје, Мисла, 1966, бр. 14.
24. Помеѓу денес и утре. Скопје, Мисла, 1966, бр. 11.
25. Трагиката на прогресот. Скопје, Мисла, 1966, бр. 2.

1967

26. Le Temps Modernes — за структурализмот. Скопје, Погледи, 1967, бр. 1, стр. 149—158.
27. Марксизмот и современата филозофија. Скопје, Современост, 1967/1, 1—8.
28. Основни проблеми на логиката и логиката на исказите. Билтен на Републичкиот завод за унапредување на школството.
29. По распаката на филозофијата. Скопје, Погледи, 1967, бр. 2, стр. 106—128.
30. Увод во дискусијата на тема. „Актуелноста на хуманизмот“, Скопје, Мисла, 1967, бр. 20. стр. 91—95.
31. Филозофија. Скопје, Просветно дело, 1967

1968

32. Култура, образование и универзитет. „Универзитетот денес“ интер. изд. бр. 2, 1968 год. стр. 96—106.
33. Културата, образованието и универзитетот. Скопје, Погледи, 1968, бр. 4, стр. 81—104.
34. Ленин и преписката. Уводна статија кон XI „Избрани дела“ од Ленин, Скопје, Култура 1968, стр. 7—43.

35. Размислувања за специфичноста на уметноста, Скопје, Современост, 1968, бр. 5, стр. 470—478.
36. Судбината на личноста во современиот свет, Скопје, Погледи, 1968, бр. 3, стр. 110—112.
37. Теоријата на познанието и формалната логика кај Србите од почетокот на XX век до Втората светска војна. Годишен зборник на Филозофскиот факултет, Скопје, 1968. кн. 20, стр. 49—111.

1969

38. Етика и политика. Погледи, 1969 бр. 4—5, стр. 95—110.
39. Идеалот и стварноста на социјализмот. Погледи, Скопје, 1969/1, стр. 71—85.
40. Ленин и филозофијата, Погледи, 1969. бр. 3 стр. 15—26.
41. Помеѓу разумот и човечноста. Современост, 1969/2, 170—185.
42. Современиот момент на социјализмот. Филозофија, 1969/2, 85—96.
43. Социјалистичкиот хуманизам и самоуправувањето. Погледи, 1969/2, 30—48.
44. Развитокот на филозофската мисла од ослободувањето до денеска. Српска Академија на науките, 1969.
45. Теоријата на познанието и формалната логика кај Хрватите, прв дел — Годишен зборник на Филозофскиот факултет во Скопје 1969, стр. 5—45 и II. дел — Годишен зборник на Филозофскиот факултет во Скопје 1970. кн. 22, стр. 27—117.
46. Трудот и слободното време, Современост. Скопје. 1969/10, стр. 1027—1036.
47. Положбата на Универзитетот. Студентски збор (во две продолженија).
48. Универзитетот како проблем. Современост 1969/6, стр. 641—654.

1970

49. В. Rasel — Нова Македонија од 5. II. 1970.
50. Еден вид марксистичка филозофија. Погледи, 1970, бр. 6, 781—800.
51. Експанзија на високошколското образование и можноста за реформа на Универзитетот. Реферат на XV семинар „Универзитетот денес“, 15—25 август 1970 во Дубровник.
52. За една книга и една судбина. Погледи, 1970/3, 408—417.
53. Замки на масовната култура. Видик, Сплит, 1970, бр. 20, 7—11.
54. Избрани дела на Ленин, Скопје „Култура“ 1967/68.
55. Каде со утопијата. Погледи, 1970/3, 283—299.
56. Ленин и насилието. Современост, 1970, бр. 4, 241—257.
57. Ленин и диктатурата на пролетаријатот. Погледи, 1970, бр. 1—2, 19—32.
58. Лениновиот однос спрема филозофијата. Пред одржувањето на Меѓународниот симпозиум „Ленин и современоста“, Загреб, мај 1970.
59. Ленин на македонски јазик. Дијалектика, Белград, 1970/1, 131—133.
60. Историја на формалната логика — умножен ракопис за студентите.
61. Можности и дилеми на цивилизацијата денес. Погледи, 1970, бр. 4, 527—536.
62. Пред една значајна годишнина и по повод едно неопбележено издание. Погледи бр. 6, 1969.

63. Превод на македонски јазик со М. Илиевски на Лениновите „Филозовски тетратки“, Том X од „Одбрани дела“ од „Ленин“. Скопје, „Култура“ 1968.
64. Превод и редакција на одбрана кореспонденција на В. И. Ленин на македонски јазик, Том XI „Одбрани дела“. Скопје, „Култура“ 1968.
65. Увод во симболичката логика. Скопје, издание на Универзитетот 1970.

1971

66. Еден обид за надвладување на филозофијата. Погледи, 1971, бр. 1, 130—139
67. In memoriam. Ğerg Lukaĉ. Погледи, 1971, бр. 3, 387—393.
68. Лењинов однос према филозофији. Зб. „Лењин без митова“. Загреб, Изд. Фак. полит. наука Свеуч. у Загребу, 1970, 135—154.
69. Марксистичката филозофија и хуманизмот. Современост, 1971, бр. 1, 1—15.
70. Марксизмот помеѓу хуманизмот и антихуманизмот. Погледи, 1971, 3, 339—359.
71. Рад и слободно време. Зб. Слободно вријеме младих. Загреб, 1970, 52—58.
72. Са или без идеологије. Политика, 17. IV. 1971.
73. Work and Leisure, во „Society and Leisure“, Hol, 1970. pp. 9—17.
74. Триумф на дијалектиката. Погледи 1971, бр. 2, 244—252.
75. Што со Универзитетот? Нова Македонија, 20. VI. 1971, стр. 9.

1972

76. Една историја и едно сфаќање на марксизмот, Погледи, бр. 1, 1972, стр. 124—135.
77. Lenjin in nasilie, Antropos, Zbornik simpozii aktuelnost misli Marksa, Engelsa Lenina, Ljubljana, 1971. стр. 227—235.
78. Марксистичкото образование и универзитетот, Нова Македонија.
79. Националното и интернационалното во културата, Студентски збор, ноември, 1972.
80. Светот како поле за културна соработка, „Современост“, 1972, бр. 1—2, 1—7.
81. Сместата на историското случување. Погледи, 1972, бр. 4, 529—547.
82. Ćovjek — stvaralaĉko biĉe, zb. Kreativnost mladih i slobodno vrijeme, Zagreb 1972, 12—19.

Д-р Десанка Миљовска, редовен професор

1951

1. Негување на традициите од Народно-ослободителната борба во воспитувањето на нашите деца, Просветно дело, Скопје, VII, 1951, бр. 7—8.

1953

2. Субјективен идеализам под видот на дијалектички материјализам, Современост, Скопје, III, 1953, бр. 5, 21—35.

1957

3. Еден интересен напис на Мисирков за економската состојба на македонското село од крајот на минатиот век, Гласник на Институтот за национална историја, Скопје, I, 1957, бр. 1, 235—270.
4. Меѓународното значење на Октомвриската револуција, Просветно дело, Скопје, XIII, 1957, бр. 7—8, 333—340.
5. Поговор на делото, Плеханов: „За улогата на личноста во историјата“, Култура, Скопје, 1957.

1958

6. За односот меѓу личните и општествените интереси, Современост, Скопје, VIII, 1958, бр. 6, 565—579.
7. Просветата и културата во светлината на материјалите од VII конгрес на СКЈ, Културен живот, Скопје, III, 1958, бр. 5—6.

1959

8. Од историјатот на студентското движење во Скопје, Современост, IX, 1959, бр. 6.
9. Школските одбори и општествената грижа за школите, Просветно дело, Скопје, XV, 1959, бр. 1—2, 18—28.

1961

10. Училишните одбори пред нови задачи, Просветно дело, Скопје, XVII, 1961, бр. 5—6, 237—245.
11. По повод 27 март, Современост, Скопје, XI, 1961, бр. 4, 393—399.

1963

12. Економски основи друштвене структуре македонских градова у другој половини XIX века, Зборник на Филозофскиот факултет, Скопје, кн. 15, 1963, 51—120.
13. Крсте Мисирков — борец за признавање на посебноста на македонскиот јазик и македонска националност, Литературен збор, Скопје, X, 1963, бр. 4—5, 1—3.

1964

14. Две развојни етапи во економско-општествениот развој на Македонија во XIX век, Гласник на Институтот за национална историја, Скопје, VII, 1963, бр. 2, 35—78.
15. Неке тенденције развојта класних односа у македонском друштву у другој половини XIX века, Преглед, Сарајево, XVI, 1964, бр. 1—2, 71—89.

1965

16. Демократизација високошколске наставе, Реферат поднесен на IX меѓународен семинар „Универзитет данас“, печатено во Билтенот на Универзитетот во Сараево, 1965.

1966

17. За карактерот на социјално-економските услови во Македонија во втората половина на XIX век, Развиток на државноста на македонскиот народ — материјали од Симпозиумот по повод 20-годишнината од Првото заседание на АСНОМ, Скопје, 1966, 463—469.
18. Класна структура македонског друштва у другој половини XIX века, Југословенски историски часопис, Београд, 1966, бр. 1—2.

1971

19. За студентското движење на Филозофскиот факултет во Скопје во периодот 1937—1941 год., Историја, Скопје, VII, 1971, бр. 2, 97—109.
20. 100 години од првиот обид за создавање социјалистичка држава — Париска комуна од 1871 година, Историја, Скопје, VII, 1971, бр. 1, 5—18.

Д-р Блага Пејфроска, вонреден професор

1958

1. Сто и десет години од Комунистичкиот манифест, Просветно дело, 1958, бр. 2.

1959

2. Бракот и семејството низ историјата, Просветена жена, 1959, бр. 2, 3, 4, 5, 6.

1962

3. Класиците на марксизмот за бракот и семејството, Култура, Скопје, 1962.

1965

4. Још увек обесправљања, Жена данас, 1965.

1966

5. Социолошкото и општествено образование, Нова Македонија, 10. VII. 1966.
6. Општествените класи во Гурвиќевата социологија, Погледи, Скопје, 1966

1967

7. Облици на семејството во Полог, Годишен зборник, Филозофски факултет, 1967.

1968

8. Младината во современото општество, Нова Македонија, II, 1968.
9. Социолошки преокупации во Романија, Погледи, 1968, бр. 1—2.
10. Типологии на семејството во Југославија, во „Положај и проблеми породице“, Београд, 1968.

1969

11. Изборниот процес и третманот на жената, Нова Македонија, 27-II-1969.
12. Млада генерација — што е тоа? Студентски збор, 12 мај 1969.
13. За социологијата како млада наука, Современост, XII, 1970.

1970

14. Како ќе ја искажеме националната припадност, Нова Македонија, 30.IX, 1. X. 1970.
15. Уставниот амандман XV, Нова Македонија, 25-I-1970.

1971

16. Етички мешовити бракови во СРМ, Соопштение на Симпозиумот „Нација и култура“, одржан во Охрид 1971.
17. Семејни задруги во Македонија — соопштенија на Конгресот на социолозите во февруари 1971.

1972

18. Младите и општественото образование на универзитетот, Погледи, 1972, бр. 2.

Д-р Георги Ситарџев, вонреден професор

1951

1. Србо Ивановски: Желби и меѓи (Лирска поема), Студентски книжевни лист, Београд, I (1951), 1. V. (бр. 2).
- 1а. Нели?, песна, Наша реч, Београд, II (1951), 1, 46.

1952

2. Никола Јонков Вапцаров — песник кога није убио „пиштољ барутног времена“, Народни студент, Београд, XVII (1952), 22. X. (бр. 19).

1953

3. Интермецо на тема: Позитивниот лик во литературата, Млада литература, Скопје, III (1953), 3—4, 69—72.
4. Однос филозофије, уметности и естетике. Дипломски рад на Групи за филозофију Филозофског факултета у Београду, 120 стр. (во ракопис).
5. Тези и антитези, Млада литература, Скопје, III (1953), 7—8, 47—50.

1954

6. Асоцијации по повод „Сказна за резбарот“ од Венко Марковски. Прологомена, Млада литература, Скопје, IV (1954), 7, 20—31.
7. Прилог кон одредувањето предметот на марксистичката естетика, Млада литература, Скопје, IV (1954), 10, 29—39.

1955

8. Апстрактно и конкретно во уметноста, Разгледи, Скопје, втора серија, II (1955), бр. 9.
6. Две дигресији кон Дидроовата естетика (Д. Дидро: „За уметноста“), Разгледи, Скопје, втора серија, II (1955), бр. 5.
10. Едно предупредување на естетиката ad hoc. Надреалистички никулци во современата млада македонска поезија, Млада литература, Скопје, V (1955), 8, 34—47.
11. Литература и израз, Разгледи, Скопје, втора серија, II (1955), бр. 7.
12. Манускрипт за анализата на една проза (Славко Јаневски: „Кловнови и луѓе“), Современост, Скопје, V (1955), 3, 181—189.
13. Mutatio elenchi, Разгледи, Скопје, втора серија, II (1955), бр. 12.
14. Низ естетските текстови на „Вапцаров“ (од Димитар Митрев), Современост Скопје, V (1955), 9, 701—712.
15. Основите на една морална естетика (Имануел Кант: „За убавото и возвишеното“), Разгледи, Скопје, втора серија, II (1955), бр. 8.
16. Поезијата во релациите: израз, чувство, идеја, Млада литература, Скопје, V (1955), 9, 45—52.
17. Прозата на Цветко Мартиновски („Луѓици“, Скопје, 1955 г.), Современост, Скопје, V (1955), 10—11, 861—868.
18. Уметност и идеја. Тези за еден иден есеј, Разгледи, Скопје, втора серија, II (1955), бр. 4.
19. Уметност и интуиција, Разгледи, Скопје, втора серија, II (1955), бр. 2 и 3 (во две продолженија).
20. Уметничкото дело и критиката, Разгледи, Скопје, втора серија, II (1955), бр. 11.
21. Хегеловата естетика (II дел, издание на „Култура“, Белград 1955 година), Разгледи, Скопје, втора серија, II (1955), бр. 13.
22. Хегел: „Феноменологија на духот“, Млада литература, Скопје, V (1955), 6, 60—68.
23. Уплашена детска елоквенција, расказ, Млада литература, Скопје, V (1955), 3—4, 7—12.
24. Фрагмент од сознанието на едно дете, расказ, Млада литература, Скопје, V (1955), 9, 5—9.

1956

25. Благоја Иванов: „Седум умирања“, Современост, Скопје, VI (1956), 9, 666—673.
26. Две аналогии, Хоризонт, Скопје, I (1956), 2. IX. (бр. 14).
27. Две поезии. Маргинални размислувања по повод книгите стихови „Одблесци“ од А. Поповски и „Животот пее и плаче“ од И. Емин, Млада литература, Скопје, VI (1956), 2, 37—43.
28. За критиката без докази, Современост, Скопје, VI (1956), 1—2, 97—103.
29. Литературата меѓу две контроверзи, Хоризонт, Скопје, I (1956), 4. III. (бр. 1).

30. М. Ѓурчинов: „Време и израз“, Хоризонт, Скопје, I (1956), 14. X. (бр. 17) и 28. X. (бр. 18) (во две продолженија).
31. Поезија на малечки убавини (Ацо Шопов: „Слеј се со тишината“ — Издание на Книгоиздателството „Кочо Рацин“ — Скопје), Хоризонт, Скопје, I (1956), 18. III. (бр. 2).
32. Проза со денот во себе (С. Дракул: „Витли во поројот“), Современост, Скопје, VI (1956), 11—12, 866—871.
33. Стил и манир, Хоризонт, Скопје, I (1956), 10. VI. (бр. 8).
34. 33 тези за една пролегомена, Млада литература, Скопје, VI (1956), 1, 49—59.
35. Уметност, Хоризонт, Скопје, I (1956), 16. IX. (бр. 15) и 30. IX. (бр. 16) (во две продолженија).
36. Уметност и време, Хоризонт, Скопје, I (1956), 9. XII. (бр. 21) и II (1957), 1. I. (бр. 1—2) (во две продолженија).
37. Уметност и експеримент, Хоризонт, Скопје, I (1956), 13. V. (бр. 6).

1957

38. Во традиционалните пропорции (А. Спасов: „Патиштата кон зборот“), Современост, Скопје, VII (1957), 1, 55—60.
39. Естетиката на современиот реализам (Димитар Митрев: „Критериум и догма“), Современост, Скопје, VII (1957), 4, 348—364.
40. За уметничкиот двојник, Хоризонт, Скопје, II (1957), 29. IX. (бр. 17).
41. Импресии од две збирки поезија (1. З. М. Јовановиќ: „Квечерните што не зборуваат“; 2. Ц. Андреевски: „Добрината“), Современост, Скопје, VII (1957), 2, 170—175.
42. Назад кон поезијата, Хоризонт, Скопје, II (1957), 1. IX. (бр. 15).
43. „Небески одред“, една егзистенцијалистичка драма par excellence, Современост, Скопје, VII (1957), 6, 580—582.
44. Помеѓу два збора исти а сепак различни. Од книгата „Есеи“, Хоризонт, Скопје, II (1957), 23. VI. (бр. 14).
45. Проза со емотивни акценти (Ташко Георгиевски: „Ние зад насипот“), Современост, Скопје, VII (1957), 10, 979—983.
46. Театарската критика на Јован Бошковски (Јован Бошковски: „Оплеменета игра“), Современост, Скопје, VII (1957), 7, 711—718.

1958

47. Ацо Шопов (По повод: Ацо Шопов, „Ветрот носи убаво време“), Современост, Скопје, VIII (1958), 1, 51—54.
48. „Вејка на ветерот“ на скопската сцена, Современост, Скопје, VIII (1958), 4, 389—395.
49. Есеи, издание на Книгоиздателството „Кочо Рацин“, Скопје, 1958, 224 стр.
50. Зборот е за превозмогнување (Кон проблемот за аналитичката и синтетичката критика), Хоризонт, Скопје, III (1958), 16. II. (бр. 4).

51. Имануел Кант: „Критика на расудувачката моќ“, изд. Култура — Загреб 1957, Современост, Скопје, VIII (1958), 9, 806—810.
52. Кон Вапцаров. Поговор кон книгата: Н. Ј. Вапцаров, „Песни“, издание на „Кочо Рацин“, Скопје 1958, стр. 99—117.
53. Литература или публицистика? (Мето Јовановски: „Хајка на пеперутки“), Современост, Скопје, VIII (1958), 3, 259—263.
54. Мито Хаџи Василев: „Одраз—израз“ (издание „Кочо Рацин“ — Скопје), Политика, Београд, V (1958), 28. IX. (бр. 16280).
55. Рефрени, рефрени . . . (Радивоје Пешиќ: „Понекогаш само море“), Современост, Скопје, VIII (1958), 5, 511—514.
56. Чија е иднината (Аналитичката и синтетичката критика), Хоризонт, Скопје, III (1958), 19. I. (бр. 2).

1959

57. Естетската позиција на еден поим — или поимот на една естетска позиција, Современост, Скопје, IX (1959), 3, 242—254; 4, 360—371; 5, 459—469 (во три продолженија).
58. Етиен Сурио: „Односи меѓу уметностите“ (Проблеми на компаративната естетика, изд. „Свјетлост“, Сараево), Современост, Скопје, IX (1959), 7, 688—692.
59. Иво Андриќ, Проклета авлија, изд. „Кочо Рацин“, Скопје 1959, 123 стр. (превод од српскохрватски, со Драгица Старделова).
60. Југословенска револуционерна проза, изд. „Кочо Рацин“, Скопје 1959, 392 стр. (избор).
61. Меѓу доброто и злото, животот и апсурдот. Одломка од поговорот кон македонскиот превод на „Проколната авлија“, Современост, Скопје, IX (1959), 1, 32—37.
62. Меѓу доброто и злото, животот и апсурдот. Поговор кон книгата: Иво Андриќ, „Проклета авлија“, изд. „Кочо Рацин“, Скопје, 1959, стр. 125—134.
63. Оскар Давичо: „Работен наслов на бескрајот“ (Нолит — Београд, 1958), Современост, Скопје, IX (1959), 1, 81—84.
64. Основите на Кантовата естетика, Современост, Скопје, IX (1959), 6.
65. „Поговор“, кон книгата: Југословенска револуционерна проза, изд. „Кочо Рацин“, Скопје 1959, стр. 387—390.
66. „Предговор“, кон книгата: Југословенска револуционерна поезија. Антологија, изд. „Кочо Рацин“, Скопје 1959, стр. 5—9.

1960*)

1. Анри Бергсон: „За смеата“ (изд. „Веселин Маслеша“ — Сараево), Современост, Скопје, X (1960), 1, 101—104.
2. Волче Наумчевски. Предавање одржано на 6. XI. 1960 г. по повод 25-годишниот јубилеј на Волче Наумчевски, објавено во Современост, Скопје, X (1960), 9, 846—854.
3. Зихерловите општо-теоретски и естетски погледи, Современост, Скопје, X (1960), 2, 199—219.

*) Библиографијата за 1960 година е дополнително уфрлена и затоа библиографските единици се одделно означени со броевите од 1 до 14.

4. Макс Рафаел: „Теоријата на духовното творештво врз основа на марксизмот“ („Веселин Маслеша“, Сараево, 1960), Современост, Скопје, X (1960), 7, 740—743.
5. Марксизмот и естетиката, Културен живот, Скопје, V (1960), 8, 23—24.
6. Михо Атанасовски: „Миѓуваат пролети“ — или остануваат само целосните песни и можеби добрите стихови, Современост, Скопје, X (1960), 4, 390—392.
7. Повоени македонски прозаисти. Антологија, изд. „Кочо Рацин“, Скопје 1960, 311 стр. (избор).
8. Posleratni makedonski prozaisti. Antologija, изд. „Кочо Рацин“, Скопје 1960, 277 стр. (избор).
9. Првиот роман на Ташко Георгиевски, Современост, Скопје, X (1960), 7, 697—709.
10. „Предговор“, кон книгата: Повоени македонски прозаисти. Антологија, изд. „Кочо Рацин“, Скопје, 1960, стр. 5—13.
11. „Predgovor“ knjizi: Posleratni makedonski prozaisti. Antologija, изд. „Кочо Рацин“, Скопје 1960, стр. 5—11.
12. Уметноста и општеството, Културен живот, Скопје, V (1960), 4, 19—20.
13. Фридрих Ниче: „Раѓањето на трагедијата“ (Култура, 1960, Београд), Современост, Скопје, X (1960), 10, 1032—1035.
14. Карл Маркс, Беда на филозофијата. Одговор на Филозофијата на бедата од г. Прудон, изд. „Култура“, Скопје 1960, 213 стр. (превод од француски).

1961

67. Естетиката и нејзиниот предмет, Литературен збор, Скопје, VIII (1961), 2, 9—15.
68. Кон уметноста и спроти неа (По повод книгата проза од Д. Солев, издадена во духот на еден хемингвеевски наслов, наречен: „По реката и спроти неа“, „Кочо Рацин“ — Скопје, 1960), Современост, Скопје, XI (1961), 6, 576—590.
69. Кун на изложбата во Скопје. По тој пријатен повод и по еден поранешен, Нова Македонија, Скопје, XVII (1961), 10. XII. (бр. 5439).
- 69а. Павао Вук — Павловиќ, Делувањето на уметноста, Современост, Скопје, XI (1961), 3, 295—299 (превод од ракопис).
70. Мајски театарски теми, Современост, Скопје, XI (1961), 6, 591—599.
71. Некои етички и филозофски преокупации во делото на Иво Андриќ, Културен живот, Скопје, VI (1961), 11—12, 3—5.
72. Несклад меѓу ирационалното и рационалното (Љубиша Ташковски: „Балада за јужното небо“ — „Кочо Рацин“ — Скопје, 1960).
73. Од книгата кон читателот. Есеј, Културен живот, Скопје, VI (1961), 11—12, 23—24.
74. Пост скрипtum — или кон суштината на зборот, Современост, Скопје, XI (1961), 7, 688—691.
75. Радован Павловски: „Суша, свадба и селидби“ (Изд. „Кочо Рацин“, Скопје, 1961), Современост, Скопје, XI (1961), 7, 685—687.

- 75a. Волче Наумчевски, Стихови изд. „Кочо Рацин“, Скопје 1961 (избор и предговор).

1962

76. Естетика или социологија на уметноста (Др. Војислав Вучковиќ: Уметноста и уметничкото дело. Нолит, Београд, 1962 год.), Современост, Скопје, XII (1962), 10, 963—966.
77. Жан-Пол Сартр: За литературата и писателите („Култура — Белград, 1962), Културен живот, Скопје, VII (1962), 7—8, 39—40.
78. Кај нас воопшто не постои критериум во издавањето на современата странска литература. Прилог кон Трибината на „Културен живот“: „Проблеми на издавачката дејност“, Културен живот, Скопје, VII (1962), 5, 9.
79. Конфузија околу зборот стварност, „Млад борец“, Скопје, XVIII (1962), (во: „Координати“, месечен прилог на „Млад борец“ за уметнички прашања.
80. Лазо Каровски: „Патишта“, Современост, Скопје, XII (1962), 1, 51—54.
81. Марксистичката естетика денес (За некои приговори против неа, за конфузијата во светот на некои естетички идеи и за опачината на некои места, повторно), Трибина, Скопје, I (1962), 1, 39—55.
82. Модерното и модернизмот. Еден можен поглед, изд. „Култура“, Скопје 1962, 71 стр.
83. Ото Бихаљи Мерин: „Продори на модерната уметност“ (Нолит, Београд, 1962), Современост, Скопје, XII (1962), 7, 682—684.
84. Поезија и традиција. Уведен збор на Симпозиумот на Струшките вечери на поезијата, август 1962.
85. Позитивизам или реализам, Нова Македонија, Скопје, XIX (1962).
- 85a. Фридрих Диренмат, Ветување, изд. „Кочо Рацин“, Скопје 1962, 162 стр. (превод од германски).
86. Поимот на естетската вредност, Нова Македонија, Скопје, XIX (1962).
87. Прашалници, Современост, Скопје, XII (1962), 7, 638—647.
88. Уметноста и филозофијата како две посебни форми на општествената свест, Современост, Скопје, XII (1962), 2, 125—137.
89. Уметноста и човекот. Зсеј, Културен живот, Скопје, VII (1962), 5, 20—21.
90. Човекот пред својот портрет. Антрополошки размисли на ликовна тема, „Млад борец“, Скопје, XVIII (1962), 8. III. (бр. 9) (во: „Координати“, месечен прилог на „Млад борец“ за уметнички прашања, бр. 10).

1963

91. Борисав Станковиќ, Избор, изд. „Кочо Рацин“, Скопје 1963, 118 стр. (избор и прeredување).
92. Борисав Станковиќ (1876—1927), Предговор кон книгата: Борисав Станковиќ, „Избор“, изд. „Кочо Рацин“, Скопје 1963, стр. 5—14.

93. Двете Адигогови прашања (Ташко Георгиевски: „Сидови“), Современост, Скопје, XIII (1963), 1, 85—90.
94. Ѓорѓи Абаџиев (1910—1963), Современост, Скопје, XIII (1963), 7—8, 428—431.
- 94а. Борисав Станковиќ, Во ноќта, расказ, во книгата: Борисав Станковиќ, Избор, изд. „Кочо Рацин“, Скопје 1963, стр. 78—91 (превод од српско-хрватски).
95. Општествено битие на уметноста. Реч во разговорот за тема „Литературната ситуација денес“, одржан на 18. I. 1963 год., објавено во Современост, Скопје, XIII (1963), 2—3, 127—133; 133—134; 171—172; 177—179; 180; 200.
96. Прашалници (Серија втора): Напомена за естетиката на една книжевна ситуација, Современост, Скопје, XIII (1963), 1, 3—14.

1964

97. Две есеистички минијатури *argumentum externum*, Современост, Скопје, XIV (1964), 1, 33—45.
98. Критика на ларпурлартистичката критика, Современост, Скопје, XIV (1964), 7, 667—670.
99. Марксистичката естетика како естетички систем. Пред литературното дело на Маркс и Енгелс. Предговор кон книгата: Маркс и Енгелс, „За уметноста и литературата“. Избор, изд. „Култура“, Скопје, 1964, стр. 5—16.
- Истото објавено и во: Современост, Скопје, XIV (1964), 10, 973—986.
100. Меѓу остриот и колебливиот збор (Бошко Смаќоски: „Распродажба на остаотоците од пролетта“), Современост, Скопје, XIV (1964), 5, 497—499.
101. „Небиднина“ — или лирска медитација на А. Шопов. По тој повод и по еден друг, поодамнешен, Современост, Скопје, XIV (1964), 6, 599—606.
102. Оливера Николова: „Ден за летување“, Современост, Скопје, XIV (1964), 8, 829—831.
103. Praeludium кон прозата на Петре М. Андреевски, Современост, Скопје, XIV (1964), 8, 818—823.

1965

104. За убавината или против неа. Антрополошки оглед, Нова Македонија, Скопје, XXI, 31. XII. 1965 — 2. I. 1966 (бр. 6900).
105. Новата верзија на „Селото зад седумте јасени“ (Славко Јаневски: Стебла, Култура, Скопје 1965), Современост, Скопје, XV (1965), 7, 460—465.
106. Повик на една нова литературна конфронтација. Нацрт за една критика на нашиот литературен панартизам. Уредничка реч пред новата серија на Современост, месечно списание за литература, уметност и општествени прашања, Современост, Скопје, XV (1965), 3, 41—48.
107. Прелистани страници (I. Увод; II. Славко Јаневски: И бол и бес; III. Димитар Солев: Кратката пролет на Моно Самоников; IV. Гане Тодоровски: Апотеоза на делникот; V. Радован Павловски: Корабија), Современост, Скопје, XV (1965), 4, 154—165.

108. Прилог за дискусијата „Дилемите на писателот пред социјалистичката стварност“, Современост, Скопје, XV (1965), 4, 122—128.
109. Развикот на естетиката кај југословенските народи (Од крајот на XVI век до почетокот на II светска војна). Докторска дисертација, одбранета на Филозофскиот факултет во Скопје, 1965 година, 464 + 51 стр. (во ракопис).

1966

110. Антиестетизмот на Светозар Марковиќ, Современост, Скопје, XVI (1966), 9, 816—822.
111. Веселин Маслеша или единството на мислата и чинот, Погледи, Скопје, III (1966), 4, 92—100.
112. Естетичкото дело на Павао Вук-Павловиќ, Современост, Скопје, XVI (1966), 10, 913—926.
113. Естетската основа на литературната критика, Современост, Скопје, XVI (1966), 1, 31—42.
114. Записи од една литературна фаза. Општ поглед и осврт на поезијата, Нова Македонија, XXII (1966), 9. I. (бр. 6907).
115. Меѓу првиот и шестиот ден. Една можна слика на револуцијата, Нова Македонија, Скопје, XXII (1966), 30. IV. — 2. V. (бр. 7018).
116. Мето Јовановски: „Слана во цутог на бадемите“, Современост, Скопје, XVI (1966), 2, 180—183.
117. Оглед од аксиологија, Современост, Скопје, XVI (1966), 6, 516—519.
118. Поезијата и поетиките. Прилог за Струшките дијалози 1966, објавено во Современост, Скопје XVI (1966), 7, 630—637.
119. Рефрен за одговорноста, Нова Македонија, Скопје.
- 119а. Павао Вук-Павловиќ, Уметничкото дело, Современост, Скопје, XVI (1966), 2, 101—108. (превод од ракопис).

1967

120. Варијација на една стара тема. Прв дел од расправата „Прилог кон периодизацијата на повоната македонска литература“, Погледи, Скопје, IV (1967), 1, 81—102.
121. Веселин Маслеша како мислител и публицист: Литературно-естетската мисла. Предговор кон книгата: Веселин Маслеша, „Есеи“, изд. „Култура“, Скопје 1967, стр. 21—28.
122. Меѓу доброто и злото, животот и апсурдот. Поговор кон книгата: Иво Андриќ, „Проклета авлија“, второ издание, изд. „Македонска книга“, Скопје 1967, стр. 101—108.
123. Недоразбирања околу културата и интелигенцијата, Погледи, Скопје, IV (1967), 4, 3—19.
124. Поетското искуство на Ацо Шопов, Современост, Скопје, XVII (1967), 9—10, 799—816. Објавено и како предговор на книгата: Ацо Шопов, Избор, изд. „Македонска книга“, Скопје 1968, стр. 5—25.
- 124а. Иво Андриќ, Проклета авлија, второ издание, изд. „Македонска книга“, Скопје, 1967, 100 стр. (прегледан и поправен превод, со Драгица Старделова).

1968

125. Ацо Шопов, Избор, изд. „Македонска книга“, Скопје 1968, 113 стр. (избор).
126. Литературно-теоретското и естетичкото дело на Кочо Рацин. Соопштение поднесено на Рациновите средби, декември 1967 година, објавено во Литературен збор, Скопје, XV (1968), 3, 16—22.
127. Минатото во поетските светови денес. Уводен збор на Симпозиумот на Струшките вечери на поезијата, август 1968, објавено во Современост, Скопје, XVIII (1968), 7—8, 613—620.
128. Мито Хаџи Василев — Јасмин, или единство на умот и револуцијата, Погледи, Скопје, V (1968), 6, 5—12.

1969

129. В. И. Ленин, Одбрани дела (во 11 тома), изд. „Култура“, Скопје 1967—1969 (избор, заедно со д-р Јонче Јосифовски).
130. Естетиката во македонското народно творештво. Реферат поднесен на Шестите Рацинови средби, одржани во Титов Велес, декември 1969 година, објавен во книгата: Шести Рацинови средби — Македонската народна и уметничка литература, Титов Велес 1969, стр. 46—52.
131. Кон пристапот на реформата на универзитетот. Уводно соопштение кон рефератот „Современи аспекти на демократизацијата на југословенскиот универзитет“, поднесен на овогодишниот меѓународен семинар Универзитетот денес, Дубровник 1969, објавено во Погледи, Скопје, VI (1969), 4—5, 3—7 (заедно со д-р М. Недков).
132. „Predgovor“, knjizi: Slavko Milosavljevi, Revolucija i demokratija. Ogljed iz političke sociologije, изд. „Hronometar“, Beograd, 1969, str. 3—8.
133. Savremeni aspekti demokratizacije jugoslovenskog univerziteta. Referat podnesen na XIV međunarodnom seminaru „Univerzitet danas“, održanom u Dubrovniku, avgusta 1969., objavljeno u: „Univerzitet danas“, Beograd, X (1969), 9—10, 46—52 (zajedno sa Dr. M. Nedkovim).

Објавено и на македонски: Современите аспекти на демократизацијата на југословенскиот универзитет, Погледи, Скопје, VI (1969) 6, 54—68 (заедно со д-р М. Недков).

134. Светови, изд. „Мисла“, Скопје, 1969, 130 стр.

1970

135. Гане Тодоровски или обнова на отворениот стих. Предговор кон збирката: Гане Тодоровски, „Горчливи голтки непромокл“, изд. „Мисла“, Скопје 1970, стр. 5—10. Објавено и во Современост, Скопје, XX (1970), 4, 310—313.
136. Големиот Ленинов експеримент, Погледи, Скопје, VII (1970), 1—2, 5—9.
137. Естетичка пропедевтика, Погледи, Скопје, VII (1970), 4, 470—490.
138. Локалната боја и универзалното значење на поезијата. Реферат на Симпозиумот на Струшките вечери на поезијата, август 1970 година, објавено во Современост, Скопје, XX (1970), 7, 611—617.
139. Нуркање во длабините на битието (Ацо Шопов: „Гледач во пепелта“, изд. „Македонска книга“, Скопје, 1970 год. Современост, Скопје, XX (1970), 6, 564—568,

140. Сегашнината и иднината, Погледи, Скопје, VII, (1970), 1—2, 64—67.
141. Три аспекти на односот: револуција — демократија. Погледи, Скопје, VII (1970), 5, 622—629.
142. The Macedonian Novel. Writing in Macedonia, ed. Publishing Service, Skopje 1970, 229 p. (selected, with. P. Boškovski and Sl. Micković).

1971

143. Антеј бара почва, изд. „Македонска книга“. Скопје 1971, 318 стр.
144. Добата на литературната конфронтација. Соопштение на Осмите Рацинови средби, одржани во Титов Велес, декември 1971 година (во печат).
145. Edmund Husserl in Jugoslawien. Referat an den Phänomenologischen Kongress, München, April 1971 (во ракопис).
146. Estetički pogled Pavla Vuk-Pavlovića, Kolo, Zagreb, 1971.
147. Современиот јунак во литературата. Реферат поднесен на Симпозиумот во Киев под истоимениот наслов, октомври 1971.
148. Култура и минатото. Соопштение на научниот собир „Нација и култура“, одржан во Охрид, октомври 1971 година (во печат).
149. Прологомена за развитокот на естетиката и естетичките рефлексии кај Македонците, Современост, Скопје, XXI (1971), 4, 289—314.
150. Стари и нови времиња. Естетичката заднина на конфликтот помеѓу југословенските марксисти меѓу двете светски војни, Погледи, Скопје, VIII (1971), 1, 19—44 и 2, 155—173 (во две продолженија).
151. Чинот на создавањето — чин на тотална слобода. Интервју, Нова Македонија, Скопје, XXVII (1971), 19. XII. (бр. 8947).

1972

152. Класна свест, Комунист, од 1. V. 1972, Скопје, 1972.
153. Kunst in der technischen Zivilisation. Referat für VI Internationalen Kongress der Aesthetik, Bucurest, Avgust 1972.
154. Македонски роман, изд. „Култура“, Скопје, 1972, (избор, заедно со П. Бошковски и Сл. Мицковиќ).
155. Орфеј над техничката цивилизација. Соопштение на Симпозиумот на Струшките вечери на поезијата, август 1972 година.
Фрагмент од ова соопштение објавен во Нова Македонија, Скопје, XXVIII (1972), 20. VIII. (бр. 9188).
156. Пабло Неруда или леб, правда и поезија. Уводен збор на вечерта посветена на Пабло Неруда на Струшките вечери на поезијата, август 1972 година (во печат).
157. Разумот постоел отсекогаш, но не секогаш за разумна форма, Нова Македонија, Скопје, XXVIII (1972), 23. IV. (бр. 9071).
158. Марксизмот и интелегенцијата. Соопштение на научниот собир „Марксизмот денес“, одржан во Охрид, ноември, 1972 година (во печат).

М-р *Пејре Георгиевски*, предавач

1967

1. Марксовата социологија — приказ на книгата „Sociologie de Marx“ од Henri Lefebvre, „Погледи“, 1967, бр. 3.
2. Самоуправувањето и Сојузот на комунистите — приказ на книгата „Самоуправување и Савез комуниста“ од Крсто Килибарда, „Погледи“, 1967, бр. 2.

1969

3. Елементарна култура на македонском селу као предуслов развитка комуне — осврт на советувањето објавен во списанието на Југословенското здружение на социолозите, „Социологија“ 1969, бр. 4.
4. Општеството во помош на семејството за позитивно влијание врз децата и младина — соопштение поднесено на Собирот во Отешево „Превентивната заштита во спречувањето на воспитната запуштеност и малолетничкото престапништво во СР Македонија“, одржан на 16 и 17 септември 1969 година, а објавено во Зборникот под ист наслов „Превентивната заштита во спречувањето . . .“ во издание на Заводот за социјални прашања на СР Македонија, Скопје 1969 година.
5. Општествено-економската положба и проблемите на селската младина во СР Македонија — соопштение поднесено на Собирот „Елементарната култура на македонското село како предуслов за развитокот на комуната“ што се одржа во Скопје, мај 1969 година.

1970

6. Друштвене последице незапослености у СР Македонији — статија објавена во списанието „Социологија“, 1970, бр. 1.
7. Карактеристике незапослености и могуќности запошљавања у СР Македонији — статија објавена во списанието „Наше теме“ 1970, бр. 6.

1971

8. Можностите на школувањето и социјалната диференцијација — статија објавена во списанието „Погледи“ 1971, бр. 4.
9. Социјалното диференцирање и националното изразување — соопштение поднесено на Научниот собир „Нација и култура“ што се одржа во Охрид на 28 и 29 октомври 1971 година, а се наоѓа во печат во зборникот од овој Собир и е објавено во списанието „Дијалог“, 1972, бр. 1.
10. Социјалната структура на Сојузот на комунистите на СР Македонија и некои нејзини импликации врз неговата улога и активност. (Еден дел од овој пообеман труд е објавен во списанието „Погледи“, 1971 година, бр. 5).
11. Социјална диференцијација у образовном систему — авторизирана дискусија објавена во списанието „Гледишта“, 1971, бр. 11—12.

1972

12. Социјално порекло ученика и нивноо дружење — статија објавена во списанието „Гледишта“, 1972, бр. 1.
13. Супротности и противречности у друштвеној структури и нивов одраз на могуќности школовања омладине — соопштение поднесено на Годишното собрание на Југословенското здружение на социолозите на тема „Друштвени

конфликти и социјалистички развој Југославије“ што се одржа во Порторож од 12 до 13 февруари 1972 година, а е објавено во зборникот на рефератите под приведениот наслов „Друштвени конфликти . . .“, Љубљана, книга II.

14. Социјално порекло ученика средњих школа у Скопју и његов утицај на избор типа школе — статија објавена во списанието „Социологија“, 1971, бр. 4.
15. Социјалното потекло и успехот на учениците во средните училишта — статија објавена во списанието „Просветно дело“, 1972, бр. 1—2.
16. Социјалното потекло и животната ориентација на средношколската младина. Магистерски труд, објавен од Институтот за социолошки и политичко-правни истражувања, Скопје, 1972.
17. Кој прашањето на Марковата теорија за општествените класи — соопштение поднесено на Собирот „Марксизмот денес“, што се одржа во Охрид на 2 и 3 ноември 1972 година и објавено во списанието „Погледи“, 1972, бр. 6—7, а е во печат во зборникот од Собирот.
18. The family — one of the essential factors that have influence upon the success and intentions for continuation of schooling among the secondary school youth — соопштение поднесено на Third international icofa seminar the scientific dasses of family policy and regional family Typologies, одржан во Дубравник, од 7 до 10 декември 1972 година.

Коле Јовановски, асистент

1971

1. Приказ „Прегнанти аксиолошки рефлексии“, Студентски збор, 8-XI-1971.
2. Студија „Опредметувањето и отуѓувањето“ — Студентски збор, 20-XII-1971.

1972

3. Приказот „Зошто праксис“ — Студентски збор, 27-III-1972.
4. Приказ „Поттик за (ре)валоризација на автентичниот Маркс“, Студенски збор, 17-IV-1972.
5. Приказ „Панорама на современиот марксизам“, Студенски збор, 22. V. 1972.
6. Приказ „Потстицај за (ре)валоризацију аутентичног Маркса“, Социологија, Београд, 1972, бр. 1.
7. Приказ „Во потрага по изворниот Маркс“, Погледи, Скопје, 1972, бр. 2.
8. Библиографија и синопсиси на некои филозофски дела, Погледи, Скопје, 1972, бр. 4.

Ферид Мухиќ

Учесиво на симпозиуми, конгреси и сѝручни состаноци:

1. The Future of the University — прочитан во Салзбург, Австрија, септември, 1970 година.
2. Основни типови друштвених конфликтата — прочитан на Советувањето на социолозите на Југославија, одржано 10—13 февруари, 1972 година на тема: Општествени конфликти и социјалистичкиот развој на Југославија,

3. Филозофија образовања и друштвена стратегија — прочитан на Симпозиумот одржан во Загреб, 15 мај 1972 година, на тема: Марксистичко образование и социјалистички развиток.
4. Митот на масовниот човек — прочитан на II советување на филозофите и социолозите на Македонија, одржано во Охрид од 2—5 ноември, 1972 година на тема „Марксизмот денес“.

Рецензии:

5. The Anatomy of Liberty: The Rights of Man without Force — W. O. Douglas.
6. Марксистичка теорија отуђења, Драгутин Лековиќ.
7. Некои проблеми од списанието „Praxis“.
8. The Unfinished Revolution, Isaac Deutcher.
9. Les Originés Sociales de la Dictature et de la Democratie, Barrington Moore.
10. Социјална револуција, М. А. Селезнев.
11. Социологија, Јосифовски, Милосавлевски, Чокревски.
Првите четири рецензии се објавени во „Погледи“ помеѓу 1967—71, а другите во „Дијалог“, бр. 1, 1972, „Социологија“, бр. 2, 1972, и „Црно на бело“, бр. 1, 1972 година.

Преводи:

12. The Human Zoo — Fokus, 27 октомври 1971, бр. 45.
13. Криза друштвено-политичког односа и њено превладавање — Идеје, бр. 4, 1971.
14. Основни проблеми нације — Идеје, бр. 6, 1971.
15. Фрагмент о политичкој куражи — Идеје, бр. 1—2, 1972.
16. Социолошко истражување друштвене макро-структуре у Полској — Социологија, бр. 2, 1972.
17. Неискоришћени потенцијали за дружбени развој — Социологија, бр. 2, 1972.
18. Антички *Bios Politikos* и његов значај за демократски концепт јавности у политици — Идеје, бр. 4, 1972.

Стајши, есеи, расправи:

19. Авангардна уметност и авангардна критика — Дело, април, 1971, бр. 4.
20. Прилог типологији револуционарних вођа — Идеје, бр. 2, 1971.
21. Конкретното насилство и апстрактните надежи — Фокус, 27 октомври, 1971, бр. 45.
22. Филозоф или наставник по филозофија — Просветно дело, бр. 5—6, 1971.
23. Измамата на бесот — Фокус, 22 ноември, 1971, бр. 46.
24. Како се одврзува гордиски јазел — Фокус, 13 декември, 1971, бр. 47.

25. Ideal i nužnost u delu Rose Luxemburg — Ideje, бр. 5, 1971.
26. Хипотезата за основната конституента на човечката дејност — Погледи, бр. 2, 1972.
27. Ка дефиницији револуције — Социологија, бр. 1, 1972.
28. Идеологија — Дијалог, бр. 1, 1972.
29. Издавање на филозофска литература кај нас — Дијалог, бр. 1, 1972.
30. Издавачките потфати и националната култура — Црно на бело, бр. 1, 1972.
31. Дел од рефератот поднесен во Охрид за II советување, 1972, објавен во Студентски збор, бр. 30, 20 ноември, 1972.
32. Митот на масовниот човек — Погледи, бр. 6—7, 1972.

КАТЕДРА ЗА ПЕДАГОГИЈА

Д-р Ристо Кантаршев, редовен професор

1952

1. Воспитание на свесна дисциплина кај учениците, Просветно дело, Скопје, 1952/VIII, бр. 5—6, 28—44.

1954

2. Улогата на наставникот во подобрувањето квалитетот на наставно-воспитната работа во училиштето, Просветно дело, Скопје, 1954/X, бр. 3—4, 174—191.
3. Проблемот на моралното и општественото воспитание во нашето училиште, Просветно дело, Скопје, 1954/X, бр. 9—10, 514—538.

1957

4. Неколку документи за отворањето на првите славјански училишта во Охрид во XIX век, Просветно дело, Скопје, 1957/XIII, бр. 7—8, 387—399.
5. Моралното воспитание на децата во семејството, Flaka e Vllaznimit, Скопје, 1957, бр. 340.
6. Воспитание на социјалистички патриотизам кај децата, Flaka e Vllaznimit, Скопје, 1957, бр. 351.

1959

7. „Моралот“ и „научниот“ метод на бугарскиот професор Н. Чак'ров, Просветен работник, Скопје, 1959, бр. 114.

1960

8. Некои документи за дејноста на српската просветна пропаганда во Македонија во 60-те и 70-те години на минатиот век, Просветно дело, Скопје, 1960/XVI, бр. 7—8, 395—421.

1961

9. Учебници и книги што биле во употреба во македонските училишта во XIX век, Просветно дело, Скопје, 1961/XVII, бр. 7—8, 428—447.

1962

10. Основно школство у Македонија, Енциклопедија Југославије, Загреб МСМ XII, 5, 643—644.

11. Средње школе у Македонији, Енциклопедија Југославије, Загреб, МСМ XII, 5, 644—645.
12. Јосиф Ковачев, Енциклопедија Југославије, Загреб, МСМ XII, 5.

1964

13. Македонските училишта во минатото, Иселенички календар, Скопје, 1964, 75—79.
14. Келијните училишта во Македонија, Просветно дело, Скопје, 1964/XX, бр. 7—8, 331—348.
15. Наставата во келијните училишта, Просветно дело, Скопје, 1964/XX, бр. 9—10, 455—484.

1965

16. Македонското преродбенско училиште, Култура, Скопје, 1965, 226.

1966

17. Јосиф Ковачев — основач на првите педагошки училишта во Македонија, Просветно дело, Скопје, 1966/XXII, бр. 1—2, 32—41.
18. Првиот буквар изработен по гласовната аналитичко-синтетичка метода во Македонија, Просветно дело, Скопје, 1966/XXII, бр. 5—6, 283—296.

1967

19. 50 години од Големият октомври, Просветно дело, Скопје, 1967/XXIII, 487—494.

1968

20. Јосиф Ковачев — реформатор на учебното дело во Македонија, Нова Македонија, Скопје, 28. IV. 1968.
21. 75 години од основањето на Катедрата за педагогија во Белград, Просветно дело, Скопје, 1968/XXIV, бр. 9—10, 552—555.

1970

22. Прилог кон библиографијата на историјата на школството и просветата на Македонија од 1946 до 1969 година, Просветно дело, Скопје, 1970/XXVI, бр. 3—4, 283—293. (Препечатено во „Зборник за историју школства и просвјете“, Загреб, 1969—1970, бр. 5, 413—422).
23. Македонската преродбена учебна книжнина, во книгата, „Просветно дело — Скопје, 1945—1970“, Скопје, 1970, 71—91.
24. Замните училишта во Македонија, Годишен зборник на Филозофскиот факултет на Универзитетот во Скопје, Скопје, 1970, 22, 119—146. (Препечатено во „Зборник за историју школства и просвјете“, Загреб, 1969—1970, бр. 5, 103—124).
25. Дваесет и петгодишнина на „Просветно дело“ — првото педагошко списание во Македонија, Просветно дело, Скопје, 1970/XXVI, бр. 7—8, 427—440.

26. Ќелијните училишта во Македонија, во книгата „Одбрани трудови“ — издание на Педагошкото друштво на СР Македонија, Скопје, 1970, 144—181 (повторно објавено).
27. Јосиф Ковачев — основач на првите педагошки училишта во Македонија, во книгата „Одбрани трудови“, Скопје, 1970, 235—242.

1971

28. Женските училишта во Македонија, Просветно дело, Скопје, 1971/XXVII, бр. 3—4, 193—205.
29. Класните училишта во Македонија, Годишен зборник на Филозофскиот факултет на Универзитетот во Скопје, Скопје, 1971, 23, 81—106.

1972

30. Јосиф Ковачев — основоположник модерног школства у Македонији, Педагогија, Београд, 1972/X (XXVII), 1, 36—42.
31. Развикоот на школството и просветата во Македонија, сп. „Шах“ — издание на Олимпискиот комитет на XX шаховска олимпијада, 1972.

Анајтоли Дамјановски, вонреден професор

1951

1. Јордан Хаџи Константинов — Цинот како географ, Културењ живот, 1951, бр. 5.

1956

2. Георг Поли: Како љу реши математички задатак, Просветно дело, 1956, бр. 9—10, 535—536.

1957

3. Менување карактерот на разговорот во современо организираната настава, Просветно дело, 1957, бр. 7—8, 352—362.
4. Околу школувањето на работната техника, Просветен работник, 1957, април.
5. Роберт Дотран — Лео Вебер — Вернер Лустенбергер: По нови патишта, Просветно дело, 1957, бр. 3—4, 201—206.

1958

6. Клонимир Шкалко: Школска инспекција — друштвено-педагошка функција и методика рада, Просветно дело, 1958, бр. 7—8, 386—390.
7. Потребата и можностите за осознавање на работниот пат во наставата од учениците, Просветно дело, 1958, бр. 7—8, 327—336.
8. Проблемните ситуации во наставата како една форма на активирањето на учениците, Просветно дело, 1958, бр. 1—2, 12—22.

1959

9. Местото и педагошката функција на ученичкото досие, Просветно дело, 1959, бр. 3—4, 143—163 (заедно со Б. Петровски).
10. Родителите, децата и филмот, Билтен на Советот на друштвата за грижи и воспитување на деца и младинци на НРМ, ноември 1959, 8—18.

1960

11. Карл Маркс и изборот на професијата, весн. Просветен работник, 1960, бр. 133.
12. Младите и возрасните, во книгата: Детето — наша грижа, во издание на Советот на друштвата за грижи и воспитување на децата и младината на НРМ, 1960, 132—141.
13. Начини на изразување на достигнатиот успех и напредок на учениците — описно оценување. Просветно дело, 1960, бр. 5—6, 254—267.
14. Филмот и телевизијата во воспитувањето на децата, во книгата: Детето — наша грижа, во издание на Советот на друштвата за грижи и воспитување на децата и младината на НРМ, 1960, 168—178.

1961

15. Воспитно-образовното значење на групните форми на работа и нивната артикулација, Flaka e Vllaznimit, 1961, бр. 548, 549.
16. Оспособување на учениците да ги применуваат знаењата во практика, Просветно дело, 1961, бр. 9—10, 526—536.
17. Следење и оценување успехот и напредокот на учениците, Flaka e Vllaznimit, 1961, бр. 543, 545, 546.

1963

18. Карл Маркс за проблемите на воспитанието и образованието, Просветно дело, 1963, бр. 5—6, 223—232 (заедно со Љ. Копровски).
19. Маркс, Енгелс, Ленин за воспитанието и образованието, Култура, Скопје, 1963, 388 (избор, превод и предговор од 45 стр. — заедно со Љ. Копровски).
20. проблемот на современото сфаќање на општото образование, Просветно дело, 1963, бр. 9—10, 495—517 (заедно со Љ. Копровски).

1964

21. Летувањето и детето, во книгата: Весело лето, издание на Советот на друштвата за грижи и воспитување на деца и младинци на СРМ, 1964, 5—17 (заедно со Б. Петровски).
22. Некои особености на психофизичкиот развој на децата од 7—15 години, во книгата: Весело лето, издание на Советот на друштвата за грижи и воспитување на децата на СРМ, 1964, 18—43 (заедно со Б. Петровски).

1965

23. Основни тенденции во развојот и примената на програмираната настава, Просветно дело, 1965, бр. 9—10, 417—434.

1966

24. Креативната активност на учениците во наставата — од педагошката теорија во САД, Просветно дело, 1966, 297—307.
25. Некои аспекти на развивањето сознавачката самостојност на учениците во наставата, Просветно дело, 1966, бр. 9—10, 483—498.

1967

26. Креативноста, нејзиното поттикнување и формирање кај децата, Просветно дело, 1967, бр. 3—4, 113—128.
27. Креативноста кај децата и младината, Културен живот, 1967, бр. 5—6, 6—9.

1968

28. Некои аспекти на функцијата на образованието во современата култура, Погледи, 1968, бр. 182.
29. Некои аспекти на функцијата и карактерот на педагошката практика во системот на студирањето на педагошката наука, Просветно дело, 1968, бр. 7—8, 331—344 (заедно со Љ. Копровски).
30. Развојот на самоуправните општествено-економски односи во областа на образованието е суштествена претпоставка за конституираното развивање и унапредување на воспитно-образовните дејности, Просветно дело, 1968, бр. 7—8 320—323.
31. Функцијата и организацијата на факултативните наставни курсеви во советското десетгодишно општообразовно училиште, Просветно дело, 1968, бр. 1—2, 65—72.

1969

32. Некои аспекти на интензивирањето на воспитната функција на наставата, во книгата: Превентивна заштита за спречувањето на воспитната запуштеност и малолетничкото престапништво во СР Македонија, Скопје, 1969, 62—79.
33. Основни претпоставки за изградување на систем за стимулирање на успехот и напредокот на учениците, Просветно дело, 1969, бр. 3—4, 216—224 (заедно со Љ. Копровски).
34. Отривање, идентификување и педагошка работа со натпросечните и талентирани ученици, Просветно дело, 1969, бр. 5—6, 287—296 (заедно со Љ. Копровски).
35. Современо општо образование, Културен живот, 1969, бр. 9—10, 7—11.
36. Форми на признанија за постигнатиот [успех и напредок на учениците, Просветно дело, 1969, бр. 7—8, 402—410 (заедно со Љ. Копровски).
37. Функцијата и содржината на современото општо образование, Просветно дело, 1969, бр. 1—2, 19—30.

1970

38. Актуелноста на Лениновата мисла и акција за педагошката теорија и практика, Просветно дело, 1970, бр. 3—4, 173—187 (заедно со Љ. Копровски).
39. Каков матурски испит, Журнал, 1970, бр. 125.
40. Лениновиот концепт за воспитувањето и образованието, Погледи, 1970, бр. 1—2, 33—47 (заедно со Љ. Копровски).

41. Основни тенденции во развојот на средното образование, Просветен работник, 1970, бр. 329 и 330.
42. Петдневна работна недела во училиштата, Просветен работник, бр. 321, 1969.
43. Позитивната развојност во третирањето проблемите на наставата „Просветно дело“, 1970, бр. 7—8, 448—456.
44. Погледи Коменског за учење са разумевањем у настави, Педагогија, бр. 1, 113—117.
45. Самостојноста кај децата и нејзиното поттикнување и формирање, Зборник за родители I, Скопје, 1970, 7—14.
46. Стил васпитно-образовног рада у основној школи и слободно време ученика, во книгата: Слободно вријеме младих — стручно и научно истраживачки радови на првом колоквију у Башком Пољу, 1969, Загреб 1970, 110—115; и во Просветно дело, 1969, бр. 9—10, 492—499 (заедно со Љ. Копровски).
47. Функцијата и физиономијата на учебникот во процесот на современата настава, во јубилејното издание на Просветно дело — 25 години издавачка дејност, Скопје, 1970, 93—106; и во Зборникот: Савремени уџбеник и проблеми рада на њему, 1970, 18—26.

1971

48. Воспитната функција на училиштето, Просветно дело, 1971, бр. 1—2, 1—7 (заедно со Љ. Копровски).
49. Иновациите во образованието и нивното организирано применување, Нова Македонија, од 10, 11, 13 јули 1971.
50. Основни тенденции во програмирањето на образовните содржини, Просветен работник, ноември 1971, бр. 357.
51. Проблемот на програмирањето на воспитната работа, Просветно дело, 1971, бр. 9—10, 557—564.
52. Слабиот успех на детето во учењето, во книгата — Семејството и воспитувањето на детето, во издание на Советот за грижи и воспитување на децата на СРМ и Педагошкото друштво на СРМ, Скопје, 1971, 31—44.
53. Третманот и карактерот на иновациите во воспитно-образовната работа денес, Просветен работник, бр. 356, ноември 1971.
54. Учебници, во публикацијата „Македонија“, во издание на Македонската академија на науките и уметностите.

1972

55. Основни претпоставки за изградување систем на стимулирање и идентификување на талентираниите ученици, во Зборникот на трудови од Третиот меѓународен колоквиум за креативноста и младите, Загреб 1972 (заедно со Љ. Копровски).

Љуйчо Койровски, вонреден професор

1951

1. Неколку напредни морални елементи кај Прличев (I дел), Просветно дело, Скопје, VII, 1951, бр. 2, 50—66.
2. Неколку напредни морални елементи кај Прличев (II дел), Просветно дело, VII, 1951, бр. 9—10, 56—66.

1955

3. Воведување на гласовната метода кај нас, Просветен работник, Скопје, 1955, бр. 50.

1956

4. Взаемните училишта кај нас во минатиот век, Просветен работник, Скопје, 1956, бр. 65.
5. Неколку белешки за училишната политика на Егзархијата во Македонија во втората половина на минатиот век, Просветно дело, Скопје, XII, 1956, бр. 5—6, 281—297.
6. Школството на туѓите народности кај нас, Просветен работник, Скопје, 1956, број 55.

1957

7. Испитувањето и оценувањето како педагошки проблем, Просветен работник, Скопје, 1957, број 91.
8. Кои се основните недостатоци на испитувањето и оценувањето во нашите училишта? Просветен работник, Скопје, 1957, број 86.
9. Објективни форми за испитување, Просветен работник, Скопје, 1957, број 87.
10. Писмено испитување и описно оценување, Просветен работник, Скопје, 1957, број 89.
11. Фантазијата во детскиот живот, Просветена жена, Скопје, 1957, број 5.

1958

12. Јохан Хајнрих Песталоци (по повод 130 години од неговата смрт), Просветен работник, Скопје, 1958, бр. 93.
13. Карл Маркс (по повод 75 години од неговата смрт), Просветен работник, Скопје, 1958, бр. 97.

1960

14. Некои аспекти на подготовката на учениците за производствена практика, Просветен работник, Скопје, 1960, бр. 140.
15. Некои прашања во врска со наставата по педагошката група предмети во учителските школи, Просветно дело, Скопје, XVI, 1960, бр. 5—6, 268—278.
16. Посестрано следење на напредувањето на учениците, Просветен работник, Скопје, 1960, бр. 135.
17. Повеќе време за нашите деца, во книгата „Детето наша грижа“, Скопје, 1960, 125—132.

1963

18. Карл Маркс за проблемите на воспитанието и образованието (заедно со Анатоли Дамјановски), Просветно дело, Скопје, XIX, 1963, бр. 5—6, 223—232.
19. Маркс, Енгелс, Ленин за воспитанието и образованието, Култура, Скопје, (избор, превод од руски и предговор, заедно со Анатоли Дамјановски), 1963.
20. проблемот на современото сфаќање на општото образование, (заедно со Анатоли Дамјановски), Просветно дело, Скопје, XIX, 1963, бр. 9—10, 495—517.

1964

21. Главните фактори во развитокот на личноста, Култура, Скопје, 1964, 96.

1965

22. Македонското преродбенско училиште, Просветно дело, Скопје, XXI, 1965, бр. 7—8, 405—412.
23. проблемот на определувањето на воспитните цели, Просветно дело, Скопје, XXI, 1965, број 7—8, 331—347.

1966

24. Некои аспекти на современиот третман на поимот сестрано развиена личност, Просветно дело, Скопје, XXII, 1966, 7—8, 349—364.

1967

25. За целите на моралното воспитување, Погледи, Скопје, IV, 1967, бр. 3, 89—99.
26. проблемот на проширувањето на предметот на педагогијата, Просветно дело, Скопје, XXIII, 1967, бр. 1—2, 1—10.

1968

27. Влијанието на современата техника врз концепцијата на општото образование (приказ), Погледи, Скопје, V, 1968, бр. 1—2, 246—250.
28. Некои аспекти на функцијата и карактерот на педагошката практика во системот на студирањето на педагошката наука, (заедно со Анатоли Дамјановски), Просветно дело, Скопје, XXIV, 1968, бр. 7—8, 331—341.
29. Општествената одговорност за етичкиот развој на младите, Нова Македонија, Скопје, 1968, 22 април.
30. Проблем определења циљева и задатака моралног воспитања, Педагогија, Београд, VI, XXIII, 1968, бр. 1—2, 30—34.
31. Фундаменталните проблеми од областа на образованието бараат поразработен и погзактен пристап, Просветно дело, Скопје, XXIV, 1968, бр. 7—8, 318—322.

1969

32. Откривање, идентификување и педагошка работа со натпросечните и талентираниите ученици, (заедно со Анатоли Дамјановски), Просветно дело, Скопје, XXV, 1969, бр. 5—6, 287—295.

33. Основни претпоставки за изградување на системот за стимулирање на успехот и напредокот на учениците, (заедно со Анатоли Дамјановски), Просветно дело, Скопје, XXV, 1969, бр. 3—4, 216—225.
34. Стил васпитно-образовног рада у основној школи и слободно време ученика, Зборник: „Слободно вријеме младих“ (стручни и научно-истраживачки радови, први колоквиј, Башко Поље, 1968), (заедно со Анатоли Дамјановски), Загреб, 1969, 110—115.
35. Стилот на воспитно-образовната работа во основното училиште и слободното време на учениците (заедно со Анатоли Дамјановски), Просветно дело, Скопје, XXV, 1969, бр. 9—10, 492—499.
36. Форми на признанија за постигнатиот успех и напредокот на учениците, Просветно дело, (заедно со Анатоли Дамјановски), Скопје, XXV, 1969, бр. 7—8, 402—410.

1970

37. Актуелноста на Лениновата мисла и акција за педагошката теорија и практика (заедно со Анатоли Дамјановски), Просветно дело, Скопје, XXVI, 1970, бр. 3—4, 173—187.
38. Некои аспекти на општата педагошка проблематика, Просветно дело, Скопје, XXVI, 1970, бр. 7—8, 441—448.
39. Самоуправна и статистичка педагогија, Педагогија, Београд, VIII, XXV, 1970, бр. 2, 307, 308, 309, 320, 342, 367.
40. Сфаќањата на Ј. А. Коменски за човечката природа и нејзигата воспитливост, Просветно дело, Скопје, XXVI, 1970, бр. 1—2, 1—10.
41. Лениновиот концепт за воспитувањето и образованието (заедно со Анатоли Дамјановски), Погледи, Скопје, VII, 1970, 1—2, 33—47.

1971

42. Воспитната функција на училиштата, (заедно со Анатоли Дамјановски), Просветно дело, Скопје, XXVII, 1971, бр. 1—2, 1—8.
43. Еден обид да се утврди интензитетот на некои причини при социјалното групирање на воспитаниците (заедно со Томе Николовски), Просветно дело, Скопје, XXVII, 1971, бр. 5—6, 276—284.
44. Методиката на воспитната работа во нашата педагошка теорија, Просветно дело, Скопје, XXVII, 1971, бр. 9—10, 570—576.
45. Неке претпоставки за изграђивање система за стимулирање и идентификување талентираних ученика (Зборник радова, III меѓународног колоквија на тему: Омладина и креативност), Загреб, 1971.
46. Поттикнувањето и казнувањето во семејното воспитување, Зборник: Семејството и воспитувањето на детето, 1971, 109—123.
47. Слободното време на младите, Просветен работник, Скопје, 1971, 342, 343.

1972

48. Дилеме око стратегије образовања, Просветни преглед, Београд, 1972, бр. 37—38.
49. Каква образовна политика, Нова Македонија, Скопје, 1972, од 3 декември.

50. Некои дилеми во дефинирањето на функцијата на училишниот систем. Погледи, Скопје, IX, 1972, бр. 6.
51. Општествено-економските промени и некои аспекти на образовните феномени, Просветно дело, Скопје, XXVIII, 1972, бр. 7—8.
52. Педагошкиот лик на Григор Прличев, Просветно дело, Скопје, XXVIII, 1972, бр. 5—6, 289—307.

Д-р Наум Тодороски, доцент

1966

1. Популаризација и комерцијализација психолошких знања, Гледишта, Београд, 1966, бр. 4.

1967

2. За креативноста и психо-социјалните пречки за нејзиното јавување и развиток, Просветно дело, Скопје, 1967, бр. 7—8.

1968

3. Односи у породици и ментално здравље, Положај и проблеми породице, 1968, во издание на Институтот за политички студии на Факултетот за политички науки во Белград.
4. Патриотизмот и личноста, Историја, Скопје, 1968, бр. 2.
5. Прифатеност во групата и димензиите на невротичност и екстровертираност кај личноста, Просветно дело, Скопје, 1968, бр. 3—4.
6. Утицај информације о успеху ученика на оцењивање писмених задатака, Психологија, бр. 2, Београд, 1968, (со Зоре Стојановски).

1969

7. Граѓаните на Скопје и изборите во 1967 година, НИП Нова Македонија, Скопје, 1969, (заедно со Јаков Лазароски).
8. Конфликтни и фрустрациони ситуации. РТВ, Скопје, 1969.
9. Мотивација на човековата активност, РТВ, Скопје, 1969.
10. Поделба на мотивите, РТВ, Скопје, 1969.
11. Реакции во конфликтни и фрустрациони ситуации, РТВ, Скопје, 1969.
12. Фактори за развитокот на личноста, РТВ, Скопје, 1969.

1972

13. Self-acceptance and acceptance by peers, (doctoral dissertation, Michigan State University, East Lansing), University Microfilms, Ann Arbor, Michigan 1972.

Ѓорѓи Делчев, асистент

1956

1. Се формира Завод за културно-просветен и наставен филм на СРМ, Просветен работник, бр. 69 од 8. XI. 1956.

1957

2. Дијафилмот и хелиотон сликите во наставата, Просветен работник, 1957.
3. Заклучоци од советувањето на педагозите во Белград, Билтен на Заводот за културно-просветен и наставен филм, бр. 1/1957.
4. Задача на билтенот, Билтен на Заводот за културно-просветен и наставен филм, бр. 1/1957.
5. Формиран е Завод за културно-просветен и наставен филм, Билтен на Заводот за културно-просветен и наставен филм, бр. 1/1957.

1958

6. Ревизија наставних филмова у Битољу, Филм у просвећивању, Београд, 1958, бр. 3.

1959

7. Наставниот филм — ефикасно наставно средство, Просветен работник, бр. 122 од 17. IX 1959.
8. Филмот и училиштето, во публикацијата на Советот за грижи и воспитување на децата и младината на СРМ „Влијанието на филмот во воспитувањето на децата и младината“, Скопје, 1959.

1960

9. Филмот и дијафилмот во основните училишта, Просветен работник, бр. 131 од 9. II. 1960.

1961

10. Ревизије филмова за деца, Филм у просвећивању, Београд, 1961, бр. 15.
11. Филмот во воспитно-образовната работа со возрасните, Билтен на Сојузот на работничките и народните универзитети на СРМ, бр. 3/1961.
12. Филмот и прославата на 20-годишнината од нашата револуција, Нова Македонија, 16. VII. 1961.

1962

13. Програмата по методика за учителските школи во СРМ, Млад учител, 1962.
14. Филм и наша сеоска омладина, Филм и омладина, II дел, Белград, 1962.

1964

15. За натамошниот развој на нашето општество од извонредно важно значење е правилното образование и воспитување на нашето младо поколение, Студентски збор, декември 1964.

1966

16. Филмот и детето, Просветно дело, бр. 9—10/1966.

1969

17. Како се унапредува педагошката практика во Франција, Просветен работник, бр. 319 од 1. XII. 1969.
18. Се одржа 25-иот интернационален конгрес на педагозите модернисти во Гренобл, Просветен работник, бр. 316 од 15. X. 1969.
19. Филмско образование на наставниците, Просветен работник, бр. 318 од 15. XI. 1969.
20. Филмско образование кај учениците во Унгарија, Просветен работник, бр. 317 од 3. X. 1969.
21. Филмското образование на учениците и наставниците во СР Босна и Херцеговина, Просветен работник, бр. 320 од 15. XII. 1969.
22. Филмот, детето и родителите, Родители и деца, бр. 9—10/1969.

1970

23. Радиовизијата како форма на работа во наставата, Просветен работник, бр. 323 од 28. I. 1970.

1972

24. За работните тетратки по математика, Вечер, бр. 2732 од 16. III. 1972.
25. Каде е вистината (по повод новата програма по почетно читање и пишување), Просветен работник, бр. 366 од 15. IV. 1972.
26. Новата програма по почетно читање и пишување не нуди ништо ново, Просветен работник бр. 364 од 17. III. 1972 година.

Никола Пејров, асистент

1963

1. Со какви работни навики доаѓаат учениците во средните училишта, Млад учител, 1963.
2. Воспитната улога на литературата за деца, Просветно дело, 1963, бр. 1—2, (заедно со В. Подгорец).

1966

3. Испитувањето и оценувањето во современата педагошка и психолошка пракса, Просветно дело, 1966, бр. 1—2.

1968

4. Говорот кај децата, Просветен работник, 1968.
5. Воспитување на говорот кај децата, Родители и деца, 1968, бр. 6.
6. Детето и учењето, Родители и деца, 1968, бр. 3.

1969

7. Информација за работата и активоста на Педагошкото друштво на СРМ, Просветно дело, 1969, бр. 3—4.
8. Натамошен подем на педагошката наука, Просветен работник, 1969, бр. 309.
9. Поделбата на децата во групи во предучилишната установа, Родители и деца, 1969, бр. 9—10.
10. Предучилишната установа потреба за секое дете, Родители и деца, 1969, бр. 1.

1971

11. Некои белешки за предучилишните установи во СССР, Просветно дело, 1971, бр. 5—6.
12. Приказ на Прирачникот и работните листови во детските градинки и на почетокот на школувањето од Баар, Просветно дело, 1971, бр. 3—4.

1972

13. Забавиштето како најпогодна форма за едногодишно масовно подготвување на децата за училиште, Просветен работник, 1972.
14. Зрелост и подготвеност за поаѓање на децата во училиште, Просветно дело, 1972, бр. 3—4 (заедно со Н. Цутевски).
15. Основни форми за подготвување на децата за поаѓање на училиште, Просветно дело, 1972, бр. 5—6.

КАТЕДРА ЗА ИСТОРИЈА И
ИСТОРИЈА НА УМЕТНОСТА

Андонов—Полјански g-p Христио, редовен професор

1949

1. Јане Сандански. — Студентски весник, (Скопје), 1 мај 1949, 3.

1951

2. Odjek Ilindenskog ustanka u Sloveniji. — Nastava istorije u srednjoj školi (Zagreb) 1/2 (1951), 126—133.

1953

3. Странскиот печат за Илинденското востание. Скопје 1953, 185.
4. Активноста на Крсте П. Мисирков околу организирањето на „Македонското другарство“ во Русија и неговата статија „Економските причини на македонското движење.“ — Просветно дело (Скопје) 9—10 (1953), 50—58.
5. За некои одгласи на Илинденското востание во САД. — Македонија (Скопје) I/4 (1953), 5.
6. Студентската младина на Балканот и македонското прашање. — Млад борец (Скопје) VII/19 (1953), 6—7.
7. Прилог кон библиографијата по археологијата на Македонија. Скопје, Институт за национална историја 1953, 59 (Рец. — И. Катарџиев, Современост IV/1—2 (1954), 142—145; К. Балабанов, Весник 1—2 (1954), 29.
8. Ехото на Илинденското востание сред југословенските народи. — Илинденски зборник 1903—1953. Скопје, Институт за национална историја 1953, 221—254.
9. Ехото на Илинденското востание сред југословенските народи. — Трудбеник (Скопје) III/4 (1953), 3.
10. Поддршка српских социјалиста македонским револуционарима. — Борба (Београд) XVIII/194 (1953), 2.
11. За некои одгласи на Илинденското востание во светот. — Трудбеник III/5 (1953), 4.
12. Васил Чакаларов за Илинденското востание. — Нова Македонија (Скопје) X/2688 (1953), 2.
13. Илинденското востание и француското општествено мислење. — Трудбеник III/6 (1953), 3.
14. Странскиот печат за Илинденското востание. — Млад борец VIII/21 (1953), 3.

15. Марко Бочвар. — Нова Македонија (Разгледи) 43 (1953), 172, 175.
16. Санитарното дело во Македонија по Илинденското востание организирано од британскиот „Македонски помошен комитет“. — Нова Македонија X/2692 (1953), 2.
17. Жените во Европа и САД за Илинденското востание. — Просветена жена (Скопје) IX/8—9 (1953), 2.
18. Odjek Iilindenskog ustanka u Hrvatskoj. — Vjesnik (Zagreb) XIV/2617 (1953), 2.
19. Илинденското востание и општественото мислење во Англија. — Трудбеник III/7 (1953), 3.
20. Илинденски устанак и Српска социјал-демократска партија. — Политика (Београд) L/14565 (1953), 5.
21. Зборови од Дојран. — Македонски јазик (Скопје) IV/2—3 (1953), 47—48, 70—71.
22. „Портре на уметникот“ од Винсет ван Гог. — Млад борец VIII/8 (1953), 4.
23. А. Митрев, Христо Узунов. Скопје 1953 — Современост (Скопје) III/7 (1953), 84—88.
24. Обид за студија или водич. Б. Јосифовска, Водич низ Стоби. — Нова Македонија (Разгледи) 48 (1953), 190.
25. М. Апостолски, Завршните операции на НОВ за ослободувањето на Македонија. Скопје 1953. — Нова Македонија (Разгледи) 40 (1953), 158.

1954

26. Требениште. — Македонија II/9 (1954), 37.
27. Н. Димик, Библиографија на статии и книги за НОБ во Македонија. Скопје 1953. — Разгледи (Скопје) I/4 (1954), 14.
28. Stanko Vraz „Ilir iz Štajera“, Izdajatelj makedonskih narodnih pesmi. — Kronika (Ljubljana) II/4 (1954), 50—51.
29. Од историјата на тутуновото производство во Македонија. — Трудбеник IX/34 (1954), 4.
30. Од историјата на тутунопроизводството во Македонија за периодот 1803—1808. — Тутун (Скопје) IV/3 (1954), 108—109.
31. Атила — „бич божји“. — Млад борец 3 (1954), 6—7.
32. Македонците во трговијата на Средна и Југоисточна Европа. — Трудбеник IX/132 (1954), 4.
33. „Жива Антика“. — Разгледи I/22 (1954), 11.
34. Пеонија и Пеонците. — Нова Македонија (Забавен прилог) 2 (1954).
35. Турски документи за македонската историја. II. Скопје 1953. — Разгледи I/4 (1954), 10—11.
36. Далеку од својата земја. — Нова Македонија (Забавен прилог), 36, 37 (1954).
37. Makedonci in Slovenci pred 50 leti. — TT (Tedenska Tribuna) (Ljubljana) 47 (1954), 4.
38. Средбата во Мирциштег. — Разгледи 12 (1954), 4.

39. Односот на Ромуалд Пржевалски спрема македонското национал-ослободително движење. — Современост IV/4 (1954), 344—351.
40. Makedonski begunci u Sloveniji после Илинденског устанка. — Istoriski pregled (Београд) I/1 (1954), 50—52.
41. Jubilarна издања у Македонији поводом педесетгодишњице Илинденског устанка (1903—1953). — Istoriski pregled I/1 (1954), 63—64.
42. О одјеку Илинденског устанка меѓу југословенским народима. — Илинден 1903. Из борбе македонског народа за националну слободу. Београд 1954, 92—116.
43. Околу учеството на Македонците во Првото српско востание. — Современост IV/1—2 (1954), 125—130.
44. Turski dokumenti za makedonskata istorija. II. Скопје 1953. — Istoriski pregled I/2 (1954), 77—78.
45. Nekaj prispevkov k odmevu Makedonske Илинденске встaje med Slovenci. — Kronika II/3 (1954), 201—204.
46. Ј. Когоšес, Nekoliko pitanja oko Nekropole u Trebeništu. GZM (Sarajevo) VIII (1953). — Жива Антика (Скопје) IV/2 (1954), 406—408.
47. Белешки за неолитот во Македонија. — Весник на Музејско-конзерваторското друштво на НРМ II/1—2 (1954), 2—5.
48. О „Dragovitskim Bogomilima“ Koste Racina. — Pregled (Sarajevo) 2 (1954), 108—109.
49. Н. Димик, Библиографија на статии и книги за НОБ во Македонија. Скопје 1953. — Историски преглед I/4 (1954), 82.
50. Историографија у Македонији од 1951 до краја 1953 год. — Историски преглед I/4 (1954), 82—87.

1955

51. Т. Томоски, Исправки и дополненија на некои карти од средновековната историја на Македонија. Годишен зборник на ФФ (Скопје). 1954. — Разгледи II/21 (1955), 14.
52. Полска во времето на Мицкиевич. — Разгледи 24 (1955), 1, 5.
53. Ten Years of Yugoslav Historiography 1945—1955. Beograd 1955 (Историографијата на Македонија).
54. Апологија на една застарена теза. — Нова Македонија 3377 (1955), 5.
55. Животот на старите Словени. — Народна задруга (Скопје) X/26 (1955), 12.
56. Инструкции за постапки при ранување. — Нова Македонија (Забавен прилог) III/24 (1955), 3.
57. Д. Зографски, Македонскиот револуционен комитет. Скопје 1954. — Разгледи II/3 (1955), 10—11.
58. Низ записките на Терезина Јенкова. — Разгледи II/9 (1955), 12.
59. И Новиот свет проговори. — Разгледи II/5 (1955), 8—9.
60. „Поглавје од историјата на македонската раја.“ — Разгледи II/21 (1955), 6.
61. Еден разговор за Македонија. — Разгледи II/2 (1955), 1—2.
62. Низ страниците на „Автономна Македонија“. — Разгледи II/22 (1955), 1, 4.

63. Илинденски одгласи. — Разгледи II/15 (1955), 3—4.
64. Еден проект за автономија на Македонија од 1903 год. — Разгледи II/14 (40) (1955), 11—12.
65. Македонските востаници. — Разгледи II/12 (38) (1955), 10—11.
66. Абаџиството во македонската трговија во XIX век. — Вечер (Скопје) I/21 (1955), 2.
67. Македонски трговци во Полска во XVIII век. — Вечер I/21 (1955), 2.
68. Забрана на луксузот во Охрид кон половината на XVIII век. — Вечер I/22 (1955), 2.
69. Карантина против чумата во Охрид во 1810 година. — Вечер 19 (1955), 2.
70. Средбата на Евлија Челебија со ајдутскиот војвода Бабу. — Вечер 16 (1955), 2.
71. Ситуацијата во Македонија по Илинденското востание и Мирџштегските реформи. — Годишен зборник на Филозофскиот факултет (Скопје) 8 (1955), 5—58 (Рец. — А. Стојановски, Хоризонт I/4 (1955), 4; И. Катарџиев, Разгледи III/5 (1956), 11.
72. Турски документи за македонската историја. III (Скопје 1955). — Млада литература (Скопје V/9 (1955), 56—57.
73. Сборник договоров на Русија с други држави. 1856—1917. (Москва 1952). — Млада литература V/9 (1955), 57—58.
74. Иречек и Македонија. — Разгледи II/13 (39) (1955), 1—2.

1956

75. Ватрослав Јагиќ за Македонија. — Разгледи XXIII (1956), 1—2.
76. Работата на хигиеничната дружба во Скопје во 1911 год. — Вечер II/26 (1956), 2.
77. Почетоци на феминистичкото движење во Македонија. — Нова Македонија (Забавен прилог) 57 (1956), 1.
78. Еден апел до Толстоја во полза на Македонија. — Разгледи XVII—XVIII (1956).
79. Варварски методи за угушувањето на Востанието. — Нова Македонија 3654 (1956).
80. Македонија во еден патепис. — Разгледи 6 (1956), 1, 4.
81. Суецкиот Канал и Цариградската конвенција од 1888 година. — Нова Македонија 3675 (1956), 3.
82. Деценија на настојувања и перспективи. — Разгледи 1 (1956), 16.
83. Л. Соколов, Библиографија за стопанската историја на Македонија. Скопје 1955. — Разгледи 1 (1956), 16.
84. Илинденското востание низ англиските конзулски извештаи. — Вечерен репортер (Скопје) I/56 (1956), 5.
85. Балканскиот Полуостров пред и во времето на словенската колонизација. — Нова Македонија (Забавен прилог) IV/101 (1956).
86. Македонија во „Југословените“ од З. Костелски. — Разгледи II (1956), 10.
87. Илинденски одгласи. — Разгледи III/16 (1956), 1—2.

88. Нови прилози за Крсте Мисирков. — Разгледи III/25—26 (1956), 1, 5.
89. Низ анализите на минатото. — Нова Македонија (Забавен прилог) IV/54 (1956).

1957

90. Ф. Енгелс, Марка. Скопје 1957, 31. (Превод и редакција).
91. Октомвриската револуција и југословенските народи. — Современост VII/9 (1957), 825—851.
92. Десет година македонске историографије. — Историски преглед III/1 (1957), 45—47.
93. Историографијата во НР Македонија од ослободувањето до крајот на 1956 година. — Гласник на Институтот за национална историја I/1 (1957), 341—367.
94. Ватрослав Јагиќ за Македонија и македонското национално прашање. — Гласник на ИНИ I/1 (1957), 155—182.
95. Псеудонимите во македонското национално-револуционерно движење. — Гласник на ИНИ I/2 (1957), 207—233.
96. Моменти од македонско-полските врски во минатото. — Нова Македонија 4052 (1957), 3.
97. Ленин за балканските прашања. — Млада литература VII/8—9 (1957), 8—18.
98. Словенечкиот печат за мисијата на Ватрослав Облак во Македонија. — Млада литература VII/10 (1957), 83—93.

1958

99. Источното прашање и Македонија во статиите на Маркс и Енгелс. — Разгледи V/8 (1958), 1—2.
100. Нови историски книги и списанија. — Разгледи V/8 (1958), 2.
101. Успон македонске историографије. — Политика 30. III. 1958, 18.
102. Востаниците и контраофанзивата. — Нова Македонија 2. VIII. 1958, 4.
103. Германските социјал-демократи и источното прашање (1848—1900). — Разгледи 7 (1958), 3.
104. Нови историски книги и списанија. — Разгледи 7 (1958), 3.
105. Како је створена Крушевска Република. — Борба (Београд) 2. VIII. 1958, 3.
106. Псевдонимите и прекарите во Народноослободителната борба на Македонија. — Гласник на ИНИ II/2 (1958), 193—225 (Со Ј. Андоновска).
107. Англиските дипломатски извештаи за текот на Илинденското востание во Битолскиот револуционерен округ. — Современост VIII/7—8 (1958), 728—738.
108. Одзивот за изданијата на Институтот за национална историја (Скопје) во домашните и странските списанија. — Гласник на ИНИ II/1 (1958), 323—333.
109. За односот на Црна Гора спрема настаните во Македонија во 1903 година. — Гласник на ИНИ II/2 (1958), 159—164.
110. Актуелна и стојносна студија. (Е. Kardelj, Razvoj slovenačkog nacionalnog pitanja. Beograd 1958). — Современост VIII/5 (1958), 533—538.

111. Ю. Писарев, Из истории национально-освободительного движения в Монастирщине и Косовом поле в 1905—1909 г. — Ученые записки (1956). — Гласник на ИНИ II/1 (1958), 261—262.
112. И. С. Галкин, Вопрос о реформах в Македони и дипломатия империалистических держав в 1907—1908 гг. — Ученые записки (1957). — Гласник на ИНИ II/1 (1958), 262—264.

1959

113. Неколку австриски документи за стопанската ситуација во Македонија непосредно пред Илинденското востание. — Годишен зборник на ФФ 10—11 (1957—1958)/1959/, 75—98.
114. Македонија и Војводина. — Зборник за друштвене науке Матице српске (Нови Сад) 23 (1959), 5—25.
115. Нови архивски материјали за историјата на Македонија. — Нова Македонија 8. XI. 1959, 9.
116. Материјали о историји Македоније у Британском музеју. — Политика 20. XII. 1959, 6.
117. Една вредносна книга за Македонија (H. R. Wilkinson, Maps and Politics. Liverpool 1951). — Гласник на ИНИ III/2 (1959), 210—212.

1960

118. Некои прашања од воената организација на македонското национално-револуционерно движење во предилинденскиот период. — Гласник на ИНИ IV/1—2 (1960), 83—112.
119. Историографијата во НР Македонија од 1957 до крајот на 1959 година. — Гласник на ИНИ IV/1—2 (1960), 378—389.
120. Прилози за археолошките знаменитости во Македонија. — Зборник на Археолошкиот музеј (Скопје) III (1959—1960) (1960), 1—16, 1—10.
121. Historiografija. — Makedonija. — Enciklopedija Jugoslavije (Zagreb) 4 (1960), 18.
122. Аферата Мис Стон. — Нова Македонија 1, 2 и 3. V. 1960, 8.
123. Дилижансата со лалето не поминала низ Македонија. — Нова Македонија 19. IV. 1960, 5.
124. Шведски документи за историјата на Македонија. — Нова Македонија 13. XI. 1960, 8.

1961

125. Советување на југословенските и италијанските историчари. — Гласник на ИНИ V/1 (1961), 203—204.
126. L. S. Stavrianos, The Balkans since 1453. New York 1959. — Гласник на ИНИ V/2 (1961) 294—297.
127. Англискиот конзул во Битола за затворањето на Димитрија Миладинов. — Нова Македонија 29—30. XI. 1961, 8—9.

1962

128. Името на Скопје во англиските извори и литература. — Годишен зборник на ФФ 14 (1962), 115—123.

129. Британска библиографија за Народноослободителното движење на Југославија со посебен осврт на Македонија. — Гласник на ИНИ VI/1—2 (1962), 259—283.
130. Англиската дипломатија за затворањето на Димитрија Миладинов. — Современост XII/1 (1962), 8—27.
131. Англиската дипломатија за затворањето на Димитрија Миладинов. — Книга за Миладиновци. 1862—1962. Скопје 1962, 143—155.
132. Европската дипломатија за Браќата Миладиновци. — Културен живот VII/1—2 (1962), 32—34.
133. Илинден. — Македонија IX/112 (1962), 1—2.
134. Новиот Статут на Филозофскиот факултет. — Просветен работник (Скопје) IX/188 (1962), 1—2.
135. Leger Louis. — Enciklopedija Jugoslavije 5 (1962), 502.
136. И. С. Галкин, Дипломатија Европeјских држав в связи с освободительным движением народов Европейской Турции 1905—1912. Москва 1960. — Гласник на ИНИ VI/1—2 (1962), 240—242.
137. Ђ. Д. Пејовиќ, Исељавања Црногораца у XIX вијеку. Титоград 1962. — Гласник на ИНИ VI/1—2 (1962), 241—242.
138. Македонска историја у „Историској популарној библиотеци. — Jugoslovenski istorijski časopis (Београд) 2 (1962), 158—159.
139. Д. Ташковски, Самуилово царство. Скопје 1961. — Политика 14. I. 1962, 16.

1963

140. Гоце Делчев во спомените на современниците. Скопје, „Култура“ 1963, 343 (Рец. — Ј. Љ, — Гласник на ИНИ VIII/1 (1964), 223—226; Ч. Ж. — Млад борец 16. I. 1964, 7).
141. Прилог кон библиографијата за Гоце Делчев. — Гласник на ИНИ VII/1 (1963), 289—304.
142. Гоце Делчев во спомените на современниците. — Современост 6 (1963), 385—392.
143. Печатот за Гоце Делчев. — Културен живот VIII/5—6 (1963), 29—30.
144. Учителската дејност на Гоце Делчев. — Просветно дело XIX/3—4 (1963), 113—120.
145. Основите на трговските врски помеѓу Риека и Турција во втората половина на XIX век. — Годишен зборник на ФФ 15 (1963), 133—185.
146. За „Драговитските богомили“ на Коста Рацин. — Книга за Рацин. Скопје 1963, 109—115.
147. Врските на Македонија со Војводина. — Културен живот VIII/1 (1963), 25—27.
148. Историографијата во СР Македонија во 1960 и 1961 година. — Гласник на ИНИ VII/2 (1963), 297—308.
149. Активноста на Крсте Мисирков во „Македонското друштво“ во Петроград. — Нова Македонија 26. XII. 1963, 4.
150. Дебата у Британском парламенту о Илинденском устанку. — НИИ (Београд) 664 (1963), 12.

1964

151. Условите и системот на трговската организација во трговските врски помеѓу Риека и Турција во втората половина на XIX век. — Годишен зборник на ФФ 16 (1964), 45—90.
152. Од заоставштината на Крсте Петков Мисирков. — Разгледи VI/7 (1964), 676—681.
153. Скопје во 1860 година. — Разгледи VI/5—6 (1964), 501—507.
154. Горче Петров за приликите во Куманово во минатиот век. — Наш весник (Куманово) 15. III. 1964, 5.
155. Македонија. — (Literatura). — Enciklopedija likovnih umjetnosti (Zagreb) 3 (1964), 385—387.
156. Glasnik na Institutot za nacionalna istorija 1 (1963). — JIČ 2 (1964), 147—148.

1965

157. Македонија во карти. — Гласник на ИНИ IX/1 (1965), 343—422.
158. Македонци. — Народи Југославије. САН. Посебна издања. Етнографски институт кн. 13. Београд 1965, 31—34 (Истото објавено од АН СССР. Москва).
159. Вилијам Гледстон за Македонија. — Културен живот X/7 (1965), 26—28.
160. Една студија за Македонија. — Разгледи VIII/3—4 (1965), 265—281, 380—398.
161. Георги Димитров за Југославија. — Историја I/1 (1965), 5—12.
162. Втор прилог кон библиографијата за Гоце Делчев. — Историја I/1 (1965), 109—114.
163. А. Матковски, Хроника за земјотресот во Скопје. Скопје 1964. — Историја I/1 (1965), 102—103.
164. Jugoslovenski istorijski časopis 4 (1964). — Историја I/1 (1965), 106—107.
165. Историјски преглед (Historijski pregled) 2 (1964). — Историја I/1 (1965), 107.
166. Еден „Тајмсов“ преглед за текот на Првата светска војна во Македонија. — Историја I/2 (1965), 29—32.
167. Historiographie Yougoslave 1955—1965. Beograd 1955. — Историја I/2 (1965), 102—103.
168. V. Popović, Istočno pitanje. Sarajevo 1965. — Историја I/2 (1965), 105.
169. Нови книги и списанија. — Историја I/2 (1965), 114—116.
170. Glasnik na Institutot za nacionalna istorija VIII/1 (1964), — JIČ 3 (1965), 146.
171. Британската работничка класа за Илинденското востание. — Нова Македонија 29. XI. 1965, 6. (Додаток).
172. Карл Хрон за Македонија и Македонците. — Нова Македонија 28—30. XII. 1965.

1966

173. Британска библиографија за Македонија. Скопје, Архив на Македонија 1966, 512 (Рец. — Macedonia. — The Times Literary Supplement (London) 12. I. 1967, 30; Поволен одзив. — Нова Македонија 5. II. 1967, 9; Südost Forschungen (München) V. XXXVII (1968), 462; Гн. Т. — Историја III/1 (1967), 147—148; V. S. — JIČ 3—4 (1966), 183—184; К. Ц. — Архивист 1967.

174. Карл Хрон, Народноста на Македонските Словени. Скопје, Архив на Македонија 1966, IX—XVIII, 1—66 (Рец. — Гн. Т. — Нова Македонија 19. II. 1967, 6; Т. С. — Историја III/1 (1967), 151).
175. Трговијата и пловидбата помеѓу Риека и Турција во втората половина на XIX век. — Годишен зборник на ФФ 17—18 (1965—1966) (1966), 77—125.
176. Анатол Франс за Македонија. — Современост 9 (1966), 823—830.
177. Крсте Мисирков. Научен собир. Скопје 1966, 175 (Член на редакцијата).
178. Дипломатските аспекти на македонското прашање во становиштата на Крсте Мисирков. — Крсте Мисирков. — Научен собир. Скопје 1966, 55—68.
179. Научен собир по повод 40-годишнината од смртта на Крсте П. Мисирков. — Историја II/1—2 (1966), 236.
180. Некои прашања од државно-правната историја на македонскиот народ. — Развикот на државноста на македонскиот народ. Скопје 1966, 490—493.
181. Glasnik na Institutot za nacionalna istorija IX/1 (1965). — ЈИČ 1—2 (1966), 179—180.
182. Нови книги и списанија. — Историја II/1—2 (1966), 207—211.
183. Илинденското востание и студентската младина. — Студентски збор (Скопје) јули—август 1966, 4.
184. Илинденското востание во југословенскиот печат. — Студентски збор 25. XI.; 9. XII. 1966, 4.
185. Едно интервју со Даме Груев. — Нова Македонија 31. XII. 1965, 1, 2. I. 1966, 6.
186. Македонското прашање во светлоста на активноста на европската дипломатија. — Нова Македонија 26. VI. 1966, 8—9.

1967

187. Македонското национално-ослободително движење до Илинденското востание. — Југословенски народи пред први светски рат. САН. Посебна издања CDXVI. Одељење друштвених наука, књ. 61. Београд 1967, 1—28.
188. Осврт на изворите и на литературата за односот на Европа кон Илинденското востание. — Годишен зборник на ФФ 19 (1967), 203—243.
189. Прилог кон македонско-албанските врски во минатото. — Историја III/1 (1967), 83—88.
190. Kontribut për lidhjet Maqedono-Shqiptare në të kaluemen. — Jehona (Скопје) 1—2 (1967), 111—118.
191. Октомвриската револуција и југословенските народи. — Историја III/2 (1967), 3—26.
192. Прилог кон библиографијата за Октомвриската револуција. — Историја III/2 (1967), 189—202.
193. Нови книги и списанија. — Историја III/2 (1967), 184—188.
194. G. Nurigiani, La Macedonia ieri e oggi. Roma 1966. — Историја III/1 (1967), 146.
195. Сл. Босиљчић, Октобарска револуција 1917 и прве године совјетске власти. Београд 1966. — Историја III/2 (1967), 155.
196. Исторически преглед 5 (1966). — Историја III/2 (1967), 179—180.

197. Македонологот Карл Хрон за Македонија и Македонците. — Иселенички календар. Скопје 1967, 70—77.
198. Акцијата на „Македонско-албанската лига“ во 1887 година. — Нова Македонија 7. V. 1967, 10.
199. Апелот на Лигата во 1902. година. — Нова Македонија 14. V. 1967, 10.
200. Источното прашање и Македонија во статиите на Маркс и Енгелс. — Просвета (Скопје) 1. IX. 1967, 6—7.
201. Нови книги и списанија. — Историја III/1 (1967). 182—185.

1968

202. Британски документи за историјата на македонскиот народ. Том I (1797—1839). Скопје, Архив на Македонија 1968, VII—XLIII, 319. (Рец. — Б. П. — Историја V/1 (1969), 253—255; *Balkan Studies* 9/2 (1968), 559—561).
203. Драмата во Цер. Скопје, „Култура“ 1968, 111 (Рец. — Ј. П., — Нова Македонија 20. VI. 1968, 4; А. П. — Вечер 20. VI. 1968, 7; Д. Д. — Историја IV/2 (1968), 212—215).
204. Сан-Стефанска Бугарија. Ненаучно толкување на македонската историја. — Скопје, „Култура“ 1968, 43.
205. Гоце Делчев. Скопје, „Култура“ 1968, 53 (Рец. — Д. Д., — Историја V/2 (1969), 204—208; К. С. — Гласник на ИНИ 3 (1969).
206. Goce Delčev. Ideolog i organizator makedonskog nacionalno-oslobodilačkog pokreta. Skopje 1968, 46.
207. Goce Delčev. Ideolog in organizator makedonskega nacionalno-osvobodilnega gibanja. Skopje 1968, 46.
208. Одзивот на Илинденското востание во светот. Скопје, „Светлини на минатото“ 1968, 31.
209. Илинденското востание. — Просветно дело XXIV/5—6 (1968), 245—254.
210. Околу прашањето за ненаучното толкување на македонската историја и проблемот на „Сан-Стефанска Бугарија“. — Историја IV/1 (1968), 131—150.
211. Околу прашањето за ненаучното толкување на македонската историја и проблемот на „Сан-Стефанска Бугарија“. — Погледи (Скопје) V/1—2 (1968), 96—123.
212. „Sanstefanska Bolgarija“ in makedonski narod. — Teorija in praksa (Ljubljana) 10 (1968), 1346—1366.
213. Одгласот на Илинденското востание во Америка и Европа. — Историја IV/1 (1968), 37—74.
214. П. Аргиријадес за Балканската конфедерација и решавањето на македонското прашање. — Годишен зборник на ФФ 20 (1968), 197—238, 202—213, 240—244.
215. Еден извештај за трговијата на Солун и Солунско во 1835 год. — Гласник на ИНИ XII/2 (1968), 215—233.
216. Карл Маркс во Англија. — Погледи V/5 (1968), 120—122.
217. Странскиот печат за Илинденското востание. — Македонија јануари—февруари 1968.

218. Одгласот на Илинденското востание во Америка. — Македонија мај 1968, 10.
219. Анатол Франс за Македонија. — Македонија март 1968.
220. Гоце Делчев. Идеолог и организатор на македонското национално-ослободително движење. — Нова Македонија 8—16 (1968), 8, 9.
221. Драмата во Цер. — Журнал (Скопје) 14—15 (1968), 10—11.
222. Трет прилог кон библиографијата за Гоце Делчев. — Историја IV/1 (1968), 209—212.
- 222а. А. С. Шофман, Очерки истории Македонии и македонского народа. I—II. Казан 1960—1961. — Историја IV/1 (1968), 179—181.
223. Нови книги и списанија. — Историја IV/1 (1968), 203—207.
224. Les Cahiers de L'Histoire (Paris) 69 (1917). — Историја IV/1 (1968), 202.
225. G. Nurigiani, L'Insurrezione di Ilinden ei Suoi Artefici. Roma 1968. — Историја IV/2 (1968), 212.
226. Исторически преглед 1—2 (1968). — Историја IV/2 (1968), 225—226.
227. Нови книги и списанија. — Историја IV/2 (1968), 226—229.

1969

228. За Македонците. Поетски одгласи за македонската илинденска борба. Скопје, „Македонска книга“ 1969, 156 (Рец. — М. Д., Историја и поезија. — Вечер 14. VI. 1969, 9; М. М., Современост 1969).
229. Историја на македонскиот народ. I—III. Скопје, Институт за национална историја 1969 (Член на редакцијата).
230. Илинденското востание; Положбата по Илинденското востание. — Историја на македонскиот народ II. Скопје 1969, 227—293.
231. Мисијата на Виљем Мартин Лик во Македонија. — Годишен зборник на ФФ 21 (1969), 49—72.
232. Еден непознат статистички преглед за населението во Битолскиот вилает од 1897 година. — Годишен зборник на ФФ 21 (1969), 73—80, 1—95, 83—118.
233. Одгласот на Илинденското востание сред југословенските народи. — Книга за Илинден. Скопје 1969, 233—254.
234. Одгласот на Илинденското востание во Америка и Европа. — Книга за Илинден. Скопје 1969, 255—288.
235. Rapporti storici Italo-Macedoni. — Quid (Roma) II/8 (1969), 5—8.
236. Сан-Стефанска Бугарска. — Из прошлости македонског народа. — Скопје 1969, 89—111. (Исто на словенечки и англиски).
237. Илинденски устанак. — Из прошлости македонског народа. — Скопје 1969, 155—164. (Исто на словенечки и англиски).
238. Некои подробности околу „Новоселската афера“ и скопскиот процес од 1901 година. — Историја V/1 (1969), 79—83.
239. Антони Мјечник и неговиот труд „Македонија и Македонците.“ — Историја V/1 (1969), 165—171.

240. Вилијам Гледстон за македонското прашање. — Историја V/2 (1969), 55—61.
241. Македонското прашање низ страниците на „Глас македонски“ од 1898 година. — Историја V/2 (1969), 151—160.
242. Четврти прилог кон библиографијата за Гоце Делчев. — Историја V/2 (1969), 236—239.
243. Гордиев јазел на Балканот. — Иселенички календар. Скопје 1969, 135—140.
244. D. Dakin, The Greek Struggle in Macedonia 1897—1913. Thessaloniki 1966. — Историја V/1 (1969), 255—258.
245. Нови книги и списанија. — Историја V/1 (1969), 284—290.
246. Хр. Христов, Освобождението на Бугарија и политиката на западните држави, 1876—1878. Софија 1968. — Историја V/2 (1969), 213—215.
247. A. Mitrović, Jugoslavija na konferenciji mira, 1919—1920. Beograd 1969. — Историја V/2 (1969), 218—219.
248. Нови книги и списанија. — Историја V/2 (1969), 226—230.
249. Одгласот на Илинденското востание во Америка. — Нова Македонија 6. VII. 1969, 10.

1970

250. Прилог кон македонско-албанските врски во минатото. — Нова Македонија 23—27. X. 1970, 3.
251. Ленин за Македонија и балканските прашања. — Нова Македонија 4—9. XI. 1970, 3.
252. Ленин за Македонија и балканските прашања. — Разгледи XIII/4, април 1970.
253. Историја македонског народа. I—III. Београд 1970 (Член на редакцијата).
254. Илинденски устанак; Стање после Илинденског устанка. — Историја македонског народа II. Београд 1970, 207—267.
255. Сан-Стефанска Бугарија. — Из прошлости македонског народа. Скопје 1970, 91—117.
256. Илинденско востание. — Из прошлости македонског народа. Скопје 1970, 163—175.
257. Обидот на Мехмед Али да подигне востание во Македонија (1839—1841 година). — Годишен зборник на ФФ 22 (1970), 147—166.
258. „Апелот“ на Ѓорѓи Ив. Капчев од 1899 год. — Годишен зборник на ФФ 22 (1970), 191—203.
259. Кон прашањето за револуционерната литература во македонското национално-ослободително движење на XIX век. — Прилози. МАНУ — Одделение за општествени науки (Скопје) I/1 (1970), 53—64.
260. Еден трговски договор од 1853 година склучен во Охрид. — Гласник на ИНИ XIV/1 (1970), 135—142 (Прилог).
261. Делото на Христо Узунов. — Современост 6 (1970), 595—609.
262. За македонско-италијанските односи во минатото. — Современост 10 (1970), 1013—1025.

263. Македологот Карл Хрон и неговата студија за „Народноста на Македонските Словени“. — Иселенички календар. Скопје 1970, 96—105.
264. A San Stefanó-i Bulgária. — Magyar Szó (Нови Сад) 10—21. IV. 1970.
265. Федеративно-републиканска Македонија. — Нова Македонија 27—30. XI. 1970, 3.
266. Странски поети за Илинден. — Нова Македонија 11. X. 1970, 3.

1971

267. Еден извештај од 1920 година за ситуацијата во Солун и во Приморска Македонија. — Годишен зборник на ФФ, 23 (1971), 133—150, 1—25.
268. Антон Драндар и неговите становишта по македонското прашање. — Годишен зборник на ФФ 23 (1971), 217—229. (Прилог).
269. Две интересни писма од крајот на 1918 и почетокот на 1919 година. — Гласник на ИНИ XV/1 (1971), 187—197.
270. Петти прилог кон библиографијата за Гоце Делчев. — Гласник на ИНИ XV/1 (1971) 270—284.
271. Goce Delčev and His Views. Macedonian Review (Скопје) 1 (1971), 19—26.
272. Аферата Мис Стон низ американската дипломатска преписка. — Иселенички календар. Скопје 1971, 86—90.
273. James Vaucher about Macedonia. — Македонија август 1971.
274. Меѓународната јавност и Илинденското востание. — Предавања на IV семинар за македонски јазик, литература и култура. Скопје, Универзитет 1971, 207-212.
275. Македонија и Македонците. — Шах (Скопје) 1 (1971).
276. Џејмс Ваучер за Македонија. — Нова Македонија 5—6. I. 1971, 3.
277. Идеолошките погледи на Гоце Делчев. — Нова Македонија 23—28. I. 1971, 3.
278. Гоце. — Нова Македонија 4. V. 1971, 3.
279. Самороден титан на македонската револуција (Гане Тодоровски, „Македонското ослободително дело“ од Горче Петров. Скопје 1971). — Нова Македонија 7. V. 1971, 3.
280. „Апелот“ на Ѓорѓи Ив. Капчев од 1899 година. — Нова Македонска 13—17. XI. 1971, 3.

1972

281. Goce Delčev. Ideologue of the Macedonian Revolution. — Macedonian Review 1 (1972), 13—16.
282. Сто години од раѓањето на Гоце Делчев. — Нова Македонија 30. I. 1972, 8.
283. Со коработ до брегот на слободата. — Нова Македонија 4. V. 1972, 6.
284. Гоце Делчев. — Металург (Скопје) јануари 1972, 6.
285. Гоце — хуманист и револуционер. — Студентски збор 15. V. 1972, 8.
286. Гоцевото име — знаме и симбол во борбата за слобода. — Студентски збор 15. V. 1972, 23.

287. Солун и Приморска Македонија во 1920 година. — Нова Македонија 17—26. III. 1972, 3.
288. Гоце Делчев и неговото време. Скопје, „Култура“ 1972, 311.
289. Гоце Делчев. Преписка. Скопје, „Култура“ 1972, 265.
290. Гоце Делчев во спомените на современиците. Скопје, „Култура“ 1972, 423.
291. Гоце Делчев. Документација. Печат. Летопис. Хронологија. Изреки. Библиографија. Скопје, „Култура“ 1972, 340.
292. Гоце Делчев во народното и уметничкото творештво. Скопје, „Култура“ 1972, 386.
293. Гоце Делчев. Албум. Скопје, „Култура“ 1972.
294. Гоце Делчев и неговото време. Скопје, „Мисла“ 1972, 90.
295. Goce Delčev и njegovo vreme. Skopje, „Misla“ 1972, 100.
296. Гоце Делчев. Скопје, Завод за културно-просветен и наставен филм на СРМ, 1972, 20.
297. Антони Мјечник и неговиот труд „Македонија и Македонците“. — Нова Македонија 16—18. VII. 1972, 3.
298. Мисијата на Вилем Лик во Македонија — Нова Македонија 19—28. VII. 1972, 3.
299. Goce Delčevi dhe koħa e tij. Shkup, „Misla“ 1972, 100.
300. Гоце Делчев и его время. Скопје, „Мисла“ 1972, 100.
301. Goce Delčev in njegova doba, Skopje, „Misla“ 1972, 92.
302. Goce Delčev and His Liff and Times. Skopje, „Misla“, 1972.
303. Goce Delčev ve yaşadıđı çag. Üsküp, „Misla“ 1972.
304. Makedon devrimi Ideologu — Goce Delčev. — Sesler (Скопје) VII/64 (1972), 22—27.
305. William E. Gladstone and the Macedonian Question. — Macedonian Review 2 (1972), 193—196.
306. Кон историјата на трговијата на Битола и Битолско во 1856 година. — Гласник на ИНИ XVI/3 (1972), 203—219.
307. Гоце Делчев. — Историја VIII/1 (1972), 5—10.
308. Европските држави и македонското прашање. — Историја VIII/1 (1972), 25—40.
309. Гоце Делчев. — Encyclopaedia moderna (Zagreb) VII/21 (1972), 103—105.

1973

310. Гоцевата саможртва. — Студентски збор мај 1973, 5.
311. Гоце Делчев. — Нова Македонија 4—5. V. 1973, 6, 8.
312. Маркс и историјата. — Студентски збор 23. IV. 1973, 16.
313. Echoes of the Ilinden Uprising in Europe and America. — Macedonian Review 1 (1973), 30—33.

314. Велика Британија и македонското прашање на Париската мировна конференција во 1919 година. Скопје, Архив на Македонија 1973, 165.
315. William Gladstone and the Macedonian Question. — Македонија јануари 1973.

Димче Коцо, редовен професор

1948

1. За македонската средновековна уметност, Нов ден, IV, 1948, 7.
2. Климентовиот манастир „Св. Пантелејмон“ и раскопките при Имарет во Охрид, Годишен зборник на Филозофскиот факултет, Скопје, 1948.

1949

3. Црквата Св. Софија во Охрид, Годишен зборник на Филозофскиот факултет, Скопје, 1949.

1951

4. Наколните жилишта на Охридското Езеро крај Струга и Средновековните споменици во Струга и Струшко, Годишен зборник на Филозофскиот факултет, Скопје, 1951.
5. Уште во XIII век кај нас се јавува основа на нова уметност различна од византиската, Културен живот, Скопје, 1951, бр. 4.

1952

6. L'Ornementation d'un vase a mesurer du musée Cluny et les „stečci“ bosniatiques, Artibus Asiae, Institute of fine arts, New York university, MCMLII.

1953

7. Седмата изложба на ликовните уметници на Македонија, Современост, 1953, 9—10.
8. Рецидиви од ненаучни тврдења, Современост, 1953, 9.
9. Осмата изложба на македонските уметници, Современост, 1953,

1954

10. Неколку нови податоци за средновековните споменици во Македонија, Гласник на Музејско-конзерваторското друштво на НР Македонија, Скопје, 1954.
11. Околу датирањето на црквата Константин и Елена во Охрид, Годишен зборник на Филозофскиот факултет, Скопје, 1954.

1956

12. Nouvelles considerations sur l'église de Sainte—Sophie à Ohrid, Archaeologia iugoslavica, Beograd, MCMLVI.
13. S. Radojčić, Les maitres de l'ancienne peinture serbe, Zbornik na Arheološkiot muzej, 1956.

1957

14. Кој е ктиторот Дмитр од Толличкиот манастир, Гласник на ИНИ, Скопје, 1957.
15. La basilique de St. Nicolas au village Manastir dans la région de Moriovo, Actes du X Congrès d'études byzantines, Istanbul, 1957.
16. О символничком значењу подних мозаика ранохристишанских базилика, Перистил, 1957, II.

1958

17. L'église du monastère de Saint Naoum, Akten des XI Internationalen byzantinisten — Kongresses 1958, München 1960.
18. Манастир, посебно издание на Филозофскиот факултет во Скопје (во соработка со П. Миљковиќ Пепек) X, Скопје, 1958.
19. Проучувања и археолошки испитувања на црквата на манастирот Св. Наум, Зборник на Археолошкиот музеј, Скопје, 1958.

1961

20. Извештај за ископувањата во Стоби во текот на 1955 година (во соработка со Б. Алексова, К. Петров, П. Миљковиќ и И. Јанковиќ), Зборник на Археолошкиот музеј, Скопје, 1961.
21. Ранохристијански базилики во областа на Охридското Езеро, Зборник на трудови, Народен музеј во Охрид, Охрид, 1961.

1966

22. Триконхалните цркви во Климентовото време, Словенска писменост, Народен музеј, Охрид, 1966.

1967

23. Археолошки проучувања во Охрид од 1959 до 1965 год., Годишен зборник на Филозофскиот факултет, Скопје, 1967.
24. Нови податоци за историјата на Климентовиот манастир Св. Пантелејмон во Охрид, Годишен зборник на Филозофскиот факултет, Скопје, 1967.
25. Културните прилики до крајот на XIV век, Уметност (освен за музиката), Историја на македонскиот народ, кн. I, Скопје, 1969.
26. Прилог кон проучувањата на Брегалничката епископија, Зборник Светозара Радојчића, Филозофски факултет, Одељење за историју уметности, Београд, 1969.
27. Уметност у Македонији, Историја народа Југославије, I књ.
28. Културните споменици во Струга и Струшко, Зборник 25 години од ослободувањето на Струга, Скопје.
29. Ликовната уметност, 20 години образование, култура и наука во СРМ, Скопје.
30. Предговори на каталозите на ретроспективните изложби на Никола Мартиновски, Лазар Личеноски, Вангел Коџоман, Љубомир Белогаски.
31. Предговор на каталогот на комеморативната изложба на Лазар Личеноски, Уметничка галерија, Скопје.

Д-р Андрија В. Лаиновић, редовен професор

Списак објављених радова Д-р Андрије Лаиновића, проф. Универзитета у Скопљу
(1924—1970)

1924

1. Мале вијести из Подгорице. — Слободна мисао, Никшић, бр. 76 од 25. фебруара, 1924. године. (Кратка биљешка, потпис: Асурбанипал).
2. Пјевачко друштво „Бранко“. — Слободна мисао, Никшић, бр. 78 од 10. марта 1924. (Кратка биљешка, потпис: Асурбанипал).
3. Бачка дружина „Његош“. — Слободна мисао, Никшић, бр. 81 од 31. марта 1924. (Кратка биљешка, потпис иницијали моји).
4. Првенствена утакмица „Црногорац“ — „Балшић“, — Слободна мисао, Никшић бр. 89 од 26. маја 1924 (кратка биљешка, потпис: Асур).
5. Скупштина Обласног средишта Трезвене младежи. — Народна ријеч, Цетиње бр. 34 од 6. септембра 1924. (Пун чланак, потпис потпун).
6. Наши у Француској. — Слободна мисао, Никшић, бр. 115 од 24. новембра 1924. (Кратка биљешка из Париза. Потпис: А. Л.).

1925

7. Међународна изложба у Паризу и ми на њој. — Подгоричка ријеч, Подгорица, бр. 4 од 27. септембра 1925. (Два стубца, потпис мој скраћен).

1928

8. Постанак Интернационале — радничке химне. — Радни народ, Подгорица, бр. 20 од 15 априла 1928. (Два стубца, без потписа).
9. Свечана заклетва војника Црвене Армије. — Радни народ, Подгорица, бр. 20 од 15 априла 1928 (Непотписано).
10. Шездесетогодишњица Максима Горког од Владимира Познера (превод са француског). — Радни народ, Подгорица, бр. 21 од 1. маја 1928 (Непотписано).
11. Врт изгубљених. (Приказ на књигу Василија Лековића). Записи, Цетиње, август 1928, страна 119—120. (Пун потпис).

1929

12. Три свесчице стихова. (Приказ). — Записи, Цетиње, мај 1929, страна 310—312. (Пун потпис).

1930

13. Матурски испит. — Зета, Подгорица, бр. 5 од 22. јуна 1930. (пола стубца, непотписано).
14. Крај школске године. — Зета, Подгорица, бр. 6 од 29. јуна 1930. (Два ступца, потпун потпис).
15. Из иностранства. — Зета, Подгорица, бр. 26 од 16 новембра 1930. (Један стубац, потпис: А. Л.).

16. Подгорица под Турцима. Годишњак наставника подгоричке гимназије, бр. 1, страна 81—89, Подгорица, 1930. (Пун потпис).

1931

17. Позориште у Подгорици. — Слободна мисао, Никшић бр. 3 од 18. јануара 1931. (Један и по стубац, потпуни потпис).
18. Испит зрелости у Подгоричкој гимназији. — Зета, Подгорица, бр. 26 од 28. јуна 1931. (Пола стубца, непотписано).
19. Омер-пашина година (Приказ на драму од Илије Златичанина). — Записи, Цетиње, јули 1931, стр. 64. (Пун потпис).
20. Мотиви из Босне. (Приказ на збирку пјесама од Саита Ораховца). — Записи, Цетиње, август 1931, стр. 127 (Потпис иницијали).
21. Пауново перје (Приказ на збирку пјесама од Ђина Сторелија). — Записи, Цетиње, септембар 1931, стр. 187—188. (Пун потпис).
22. Из доба кнеза Данила. — Годишњак наставника подгоричке гимназије, бр. 2, стр. 117—124, Котор 1931. (Пун потпис).

1932

23. Саурвалдов дневник. Зета, Подгорица, бр. 1—2 од 7 јануара 1932. — (Три и по стубца, пун потпис).
24. Једна књижевна заоставштина (Радови Стевана Дучића). — Записи, Цетиње, јун 1932, стр. 380—381. (Пун потпис).
25. Једна анкета наших ђака. — Гласник Југословенског професорског друштва, Београд, јуни—август 1932, стр. 928—930. (Пун потпис).
26. Међународни конгрес за мир. — Зета, Подгорица, бр. 36 од 4. септембра 1932 (пола стубца, иницијали А. Л.).
27. Бачки живот. — Зета, Подгорица, бр. 43 од 23 октобра 1932 (четврт стубца, непотписано).
28. Поводом смрти Јане Мијатовић. — Зета, Подгорица, бр. 43 од 23. октобра 1932. (Кратка биљешка, непотписано).
29. Бачки живот. — Зета, Подгорица, бр. 45 од 6 новембра 1932. (Два стубца непотписано).
30. Цртице из Француске. — Зета, Подгорица, бр. 46 од 13 новембра 1932. (Један и по стубац, непотписано).
31. Глембајеви у приказивању друштва „Напредак“ — Зета, Подгорица, бр. 48 од 27 новембра 1932 (Два стубца, пун потпис).
32. Бачки живот. — Зета, Подгорица, бр. 47 од 20. новембра 1932. (Кратка биљешка, непотписано).
33. Бачки живот (Заједнички састанак свих ђачких дружина). — Зета, Подгорица, бр. 48 од 27 новембра 1932 (Кратка биљешка, непотписано).
34. Бачки живот. — Зета, Подгорица, бр. 49 од 4. децембра 1932 (два стубца, непотписано. Приказ заједничког састанка свих ђачких дружина у згради подгоричке гимназије). (Пун потпис).

35. Уредништво пита. — Зета, Подгорица, бр. 51 од 18. децембра 1932. (Један стубац, непотписано).
36. Ерио је оборен са 402 : 187. — Зета, Подгорица, бр. 51 од 18 децембра 1932 (Два стубца непотписано).
37. Данашња руска књижевност. — Развршје, Никшић, бр. 1. 1932. година, стр. 28—30. (Превод са француског. Пун потпис).
38. Случај Ђовани Папинија. — Развршје, Никшић, бр. 2, 1932, стр. 74—75. (Потпис иницијали).
39. Глас Француске на дан битке код Грахова. — Годишњак наставника подгоричке гимназије, бр. 3, стр. 11—16, Никшић, 1932. (Пун потпис).

1933

40. Отров идеализма (од Ромен Ролана, превод са француског). Зета, Подгорица, бр. 2 од 7 јануара 1933. (При и по стубца, пун потпис).
41. Светосавска прослава. — Зета, Подгорица, бр. 4 од 22 јануара 1933. (Један стубац, непотписано).
42. Бачки живот (Прослава петнаестогодишњице бачке дружине „Његош“ у подгоричкој гимназији.) — Зета, — Подгорица, бр. 18 од 30 априла 1933 (Један стубац, непотписано).
43. Пет ускршњих дана. — Зета, Подгорица, бр. 19 од 7 маја 1933. (Један и по стубац, потпис: А и Ј).
44. Пет ускршњих дана. — Зета, Подгорица, бр. 21 од 21 маја 1933. (Два и по стубца, потпис: А.).
45. Матурски испит. — Зета, Подгорица, бр. 24 од 11 јуна 1933. (Кратка биљешка, непотписано).
46. Литерарна дружина „Његош“ (О њеној прослави). — Зета, Подгорица, бр. 46 од 12 новембра 1933. (Један стубац, непотписано).
47. Наши преводи на француском. — Годишњак наставника подгоричке гимназије, бр. 4, стр. 8—16, Никшић 1933. (Пун потпис).
48. Друштвени живот наших бачака. — Годишњак наставника подгоричке гимназије, бр. 3, стр. 73—76, Никшић 1932. (Пун потпис).

1934

49. Светосавска забава. — Зета, Подгорица, бр. 3 од 21 јануара 1934. (Кратка биљешка, непотписано).
50. Једно сјећање на Драгољуба Мајића. — Слободна мисао, Никшић, бр. 3 од 21. јануара 1934. (Два стубца, потпис: А. Ј.).
51. Толстојев дом (превод са француског). — Зета, Подгорица, бр. 14 од 8 априла 1934. (Један и по стубац, потпун потпис).
52. Бачки излет до Вуксанлекића. — Зета, Подгорица, бр. 16 од 22 априла 1934. (Пола стубца, непотписано).
53. Резултат матурских испита. — Зета, Подгорица, бр. 25 од 24 јуна 1934. (Кратка биљешка, непотписано).
54. Заробљенички логор у Вуксанлекићу. — Зета, Подгорица, бр. 27 од 8 јула 1934 (Два и по стубца, пун потпис).

55. 11 новембар — дан Примирја. — Зета, Подгорица, бр. 49 од 11 новембра 1934 (Један и по стубац, непотписано).
56. Ганди од Сумј. Тагоре (превод са француског). — Гранит, Подгорица, бр. 2. год. 1934, стр. 26—27. (Пун потпис).
57. Заробљенички логор у Вуксанлекићу 1916—1918. — Годишњак наставника подгоричке гимназије, бр. 5, стр. 41—47, Подгорица 1934.

1935

58. Наше позоришне могућности. — Зета, Подгорица, бр. 1 од 7 јануара 1935. (Два стубца, пун потпис).
59. Село и сељаштво у Русији (превод са француског). — Слободна мисао, Никшић, бр. 40 од 17 новембра 1935. (Два стубца, потпис аутора: Луј Фишер, али не и мој као преводиоца).
60. Ко је измислио азбуку? (превод са француског). Слободна мисао, Никшић, бр. 43 од 8 децембра 1935 (Један стубац, потпис кратак).
61. Ганди од Сумј. Тагоре (превод са француског, наставак). Гранит, Подгорица, бр. 3—4, 1935, стр. 18—22. (Пун потпис).

1936

62. Двадесетпетогодишњица Толстојеве смрти. — Зета, Подгорица, бр. 1 од 7 јануара 1936 (Три стубца, пун потпис).
63. Штампa о граховској побједи. — Слободна мисао, Никшић, бр. 1 од 7 јануара 1936. (Два стубца, пун потпис).
64. Светосавска прослава. — Слободна мисао, Никшић, бр. 5 од 2 фебруара 1936. (Пола стубца, потпис: Ц. У.).
65. Забава пјевачког друштва „Бранко“. — Слободна мисао, Никшић, бр. 8 од 23 фебруара 1936. (Пола стубца, потпис иницијали).
66. Подгорица за зимску помоћ. — Слободна мисао, Никшић, бр. 9 од 1 марта 1936. (Пола стубца, потпис: Р. П.).
67. Из скоре прошлости (Приказ на књигу Анте Трумбића). — Слободна мисао, Никшић, бр. 22 од 31 маја 1936. (Један стубац, потпис потпун).
68. Србија и Црна Гора. (Приказ на књигу Драгослава Страњакoвића). — Слободна мисао, Никшић, бр. 23 од 7 јуна 1936. (Један стубац, пун потпис).
69. Из страних књига о Црној Гори (превод из Ленорманове књиге: *Turcs et Montenegriens*). — Зета, Подгорица, бр. 32 од 9 августа 1936. (Два стубца пун потпис).
70. Из страних књига о Црној Гори (наставак превода из Ленормана). — Зета, Подгорица, бр. 33 од 16. новембра 1936 (Два стубца, пун потпис).
71. Ђуро Крижанић, његов живот и рад. (Приказ на студију Др Николе Шкерoвића). — Слободна мисао, Никшић, бр. 37 од 20 септембра 1936. (Један стубац, пун потпис).

1937

72. Етничка подлога становништва нашег краја. — Зета, Подгорица, бр. 1 од 7. јануара 1937 (Три стубца, пун потпис).

73. Слава подгоричког друштва „Бранко“. — Слободна мисао, Никшић, бр. 7 од 21 фебруара 1937. (Пола стубца, потпис: А. Лаиновић).
74. Црна Гора и патентирани историчари (Приказ на књигу Вукашина Божовића). — Слободна мисао, Никшић, бр. 9 од 7 марта 1937. (Један стубац, потпис потпун).
75. Црква и држава у Њемачкој (на основу француске журналистике). — Слободна мисао, Никшић, бр. 9 од 7 марта 1937. (Један ипо стубац, потпис иницијали).
76. Дјелатност подгоричких правника. — Слободна мисао, Никшић, бр. 10 од 14 марта 1937. (Кратка биљешка, непотписано).
77. Лет на сјеверни пол (Кратка прича, превод са француског). Слободна мисао, Никшић, бр. 10 од 14 марта 1937 (Један стубац, потпис: М. В.).
78. Привреда савремене Турске. (Приказ на истомену књигу). Слободна мисао, Никшић, бр. 11 од 21 марта 1937 (Пола стубца, потпис потпун).
79. Маскенбал у Подгорици. — Слободна мисао, Никшић, бр. 11 од 21 марта 1937. (Трећина стубца, потпис: Ц).
80. Демократија у Русији (на основу француских новина). Слободна мисао, Никшић, бр. 12 од 28 марта 1937. (Један ипо стубац, потпис: М. М.).
81. Католичка црква против диктатуре (према француским новинама). — Слободна мисао, Никшић, бр. 13 од 4 априла 1937 (два стубца, непотписано).
82. Велики умјетници у животу (Шалапин и Горки, према француским новинама). — Слободна мисао, Никшић, бр. 22 од 9 јуна 1937. (Један ипо стубац, непотписано).
83. Цртице из Пушкинова живота (према француским новинама). — Зета, Подгорица, бр. 22 од 13 јула 1937. (Три стубца, непотписано).
84. За интелектуалну слободу. — Слободна мисао, Никшић, бр. 27 од 11 јула 1937. (Три стубца, пун потпис).
85. Годишњица шпанског грађанског рата. — Зета, Подгорица, бр. 28 од 25 јула 1937. (Два стубца, потпис иницијали).
86. Француска и европски дух (превод са француског). — Слободна мисао, Никшић, бр. 30 од 1 августа 1937 (два ипо стубца, пун потпис).
87. Италија у Шпанији. — Слободна мисао, Никшић, бр. 33 од 22 августа 1937 треба у (два стубца, непотписано).
88. Саопштења редакције. — Слободна мисао, Никшић, бр. од 22 августа 1937. (Кратка биљешка, непотписано).
89. Омладина хоће мир. — Зета, Подгорица, бр. 34 од 5 септембра 1937 (три стубца, потпис: А.).
90. Фашисти и либерална књижевност. — Слободна мисао, Никшић, бр. 35 од 5 септембра 1937 (пола стубца, потпис иницијали).
91. Обновљено руско позориште у Паризу. — Слободна мисао, Никшић, бр. 36 од 12 септембра 1937 (два стубца, потпис иницијали).
92. Против руске директиве (по француској журналистички). Слободна мисао, Никшић, бр. 36 од 12 септембра 1937 (један стубац, непотписано).
93. Давање имена подгоричким улицама. — Зета, Подгорица, бр. 38 од 3 октобра 1937 (два стубца, потпис: Стари Подгоричанин).
94. Велсова реформа наставе. — Слободна мисао, Никшић, бр. 40 од 10 октобра 1937 (два ипо стубца, потпис иницијали).

95. Судбина демократије у Шпанији. — Слободна мисао, Никшић, бр. 43 од 31. октобра 1937 (Један ипо стубац, непотписано).
96. Рузвелт на бранику демократије. — Зета, Подгорица, бр. 42 од 31 октобра 1937 (два ипо стубца, потпис иницијали).
97. Из успомена Керенског. — Слободна мисао, Никшић, бр. 44 од 7 новембра 1937 (три стубца, без потписа).
98. Је ли Француска на реду?. — Зета, Подгорица, бр. 43 од 7 новембра 1937. (Два стубца, потпис: Стари Подгоричанин).
99. Пољска се враћа демократији. — Зета, Подгорица, бр. 43 од 7 новембра 1937. (Један стубац, потпис А.).
100. Црна Гора у школским уџбеницима. — Зета, Подгорица, бр. 44 од 14 новембра 1937 (два стубца, потпис: Стари Подгоричанин).
101. Хитлерови услови за мир (према француској штампи). Слободна мисао, Никшић, бр. 48 од 5 децембра 1937 (два стубца, без потписа).
102. Ерио на бранику демократије. — Зета, Подгорица, бр. 47 од 5 децембра 1937 (два стубца, потпис иницијали).
103. Нови начин данашње трговине. — Зета, Подгорица, бр. 50 од 26 децембра 1937 (два стубца, потпис: Стари Подгоричанин).

1938

104. Глас оптимизма у песимистичкој данашњици. — Слободна мисао, Никшић, бр. 1 од 6 јануара 1938 (три ипо стубца, пун потпис).
105. Странци о историји Црне Горе. — Зета, Подгорица, бр. 1 од 7 јануара 1938 (три стубца, пун потпис).
106. Подгоричка напуштена дјеца. — Слободна мисао, Никшић, бр. 5 од 6 фебруара 1938 (један ипо стубац, потпис: М.).
107. Демократија и наоружање. — Слободна мисао, Никшић, бр. 7 од 20 фебруара 1938. (Два стубца, потпис иницијали).
108. Пензиописање професора Јовићевића. — Зета, Подгорица, бр. 9 од 6. марта (Кратка биљешка, непотписано).
109. Први српски устанак и босански Срби. — (Приказ на књигу Васе Чубриловића). — Слободна мисао, Никшић, бр. 11 од 19 марта 1938. (Један стубац, потпис: А—д.).
110. Крвава Шпанија. — Зета, Подгорица, бр. 16 од 24 априла 1938 (два ипо стубца, пун потпис).
111. Срби у Далмацији (Приказ на књигу Луја Бакотића). Слободна мисао, Никшић, бр. 17 од 7 маја 1938 (један стубац, потпис: А.—д.).
112. Осамдесетогодишњица граховске битке. — Слободна мисао, Никшић, бр. 18 од 15. маја 1938 (два ипо стубца, пун потпис).
113. Црна Гора у данима окупације. (Поводом чланка Лазара Бркића). — Слободна мисао, Никшић, бр. 20 од 28 маја 1938 (један ипо стубац, потпис: Стари Подгоричанин).
114. Царство и папство (по француској журналистици). — Слободна мисао, Никшић, бр. 21 од 5 јуна 1938 (два стубца, непотписано).

115. За један савремени програм града Подгорице. — Слободна мисао, Никшић бр. 26 од 10 јула 1938 (два стубца, непотписано).
116. Уставни развитак и уставне борбе у Србији. (Приказ на студију Јаше Продановића). — Слободна мисао, Никшић, бр. 30 од 2. августа 1938 (један стубац, потпис пун).
117. Историја Црне Горе. (Превод са француског из књиге од Ф. Ленормана). — Зетски гласник, Цетиње од 20. августа до 29. октобра 1938, — свега 11 подлистака, Цетиње 1938 (11 подлистака, пун потпис).
118. Подгорица у Шобајићевој књизи Никшић — Оногшт. — Зета, Подгорица, бр. 31 од 28 августа 1938 (два стубца, непотписано).
119. Како је Керенски побјегао из Русије. — Зета, Подгорица бр. 39 од 23 октобра, 1938 (четири стубца, потпис иницијали).
120. Књижевници у политици. — Слободна мисао, Никшић, бр. 43 од 6 новембра 1938. (Два ипо стубца, потпис иницијали).
121. Усмене новине у Подгорици. — Слободна мисао, Никшић, бр. 44 од 15 новембра 1938. (Кратка биљешка, непотписано).
122. Француски социјализам према данашњици. — Слободна мисао, Никшић, бр. 48 од 18 децембра 1938 (два стубца, потпис: А.).

1939

123. Подгорица у XIX вијеку. — Зета, Подгорица, бр. 1 од 7 јануара 1939 (три стубца, пун потпис).
124. *Moniteur Universel* из 1858 године о Црној Гори и Црногорцима (Превод са француског). — Записи, Цетиње, књ. XXI, фебруар 1939, страна 86—90. (Пун потпис).
125. *Moniteur Universel* из 1858 године о Црној Гори и Црногорцима. (Превод са француског). — Записи, Цетиње, књ. XXI, март 1939. страна 161—165 (Пун потпис).
126. Дукљанска земља. (Приказ на роман од Душана Ђуровића. — Слободна мисао, Никшић, бр. 13 од 8 априла 1939 (један ипо стубац, пун потпис).
127. Црногорци и Французи у почетку XIX вијека (превод са француског). — Зета, Подгорица, бр. 13—14 од 9 априла 1939 (два ипо стубца, пун потпис).
128. Црногорци и Французи у почетку XIX вијека (превод са француског, наставак). Зета, Подгорица, бр. 15 од 16 априла 1939 (два стубца, пун потпис).
129. Цртице из културне прошлости. — Зета, Подгорица, бр. 20 од 21 маја 1939 (два ипо стубца, потпис: М. Тврдић, проф. Херцегнови).
130. Величина француске историје. — Слободна мисао, Никшић бр. 28 од 30 јула 1939 (два ипо стубца, пун потписи).

1940

131. Француски дипломата на црногорском двору. — Слободна мисао, Никшић, бр. 1 од 6 јануара 1940 (три стубца, пун потпис).
132. Француски умјетници о Црној Гори у XIX вијеку. — Зета, Подгорица, бр. 1 од 7 јануара 1940 (четири стубца, пун потпис).

133. Врховна управа и политичке борбе у Карађорђевој Србији (Приказ на књигу од Св. Гребенца). Слободна мисао, Никшић, бр. 6 од 11 фебруара 1940 (један стубац, потпис иницијали).
134. Још један средњошколски уџбеник (Приказ на уџбеник од Ј. Митровића). — Зета, Подгорица, бр. 9 од 3 марта 1940 (један ипо стубац, потпис: Семпер Идем).
135. Марко Миљанов о подгоричким муслиманима. — Зета, бр. 15, 16 и 17 од 28 априла 1940 (три стубца, пун потпис).
136. Црногорци и умјетности (Илија Шобајић). — Слободна мисао, Никшић, бр. 16 од 27 априла 1940 (два стубца, пун потпис).
137. Штампa западне Европе о граховској бици 1858 године, Записи, Цетиње, књ. XXIV и даље у наставцима у свескама од маја до децембра 1940, свега страна 43, Цетиње 1940. (Пун потпис).

1941

138. О Црној Гори (превод књиге Анри Деларија Monténégro). — Зетски гласник, Цетиње, бројеви од 25 јањуара 1941 до 22 марта 1941, у наставцима, Цетиње 1941. (9 подлистака, потпис потпун).
- (За вријеме рата и окупације нисам ништа објављивао).

1949

139. Утисци из гимназија и седмогодишњих школа у Приморју. Просвјетни рад, Цетиње, бр. 3 од 16 марта 1949 (три ипо стубца, пун потпис).
140. Утисци из школа у Приморју. — Просвјетни рад, Цетиње бр. 4 од 15 априла 1949 (један стубац, пун потпис).
141. Годишња скупштина Историјског друштва НР Црне Горе — Пренесен је познати Которски архив из Задра. — Побједа, Цетиње, бр. 186 од 5 августа 1949. (Два стубца у подлиску, потпис: А. Л.).
142. Кратак поглед на прошлост Титограда. — Побједа, Цетиње бр. од 14 августа 1949 (два подлистака, пун потпис).
143. Мухаџериско питање. — Побједа, Цетиње, бр. од 4 септембра 1949 (један подлистака, потпис иницијали).
144. Рад Историског друштва НР Црне Горе. — Побједа, Цетиње, 11 септембра 1949 (два стубца, потпис: А. Л.).
145. Питање Скадра у првом балканском рату. — Историски записи, књ. IV, св. 1—3, стр. 66—76, Цетиње 1949 (пун потпис).
146. Осврт на једну стару књигу о Црногорцима. — Историски записи, књ. III, св. 3—4, страна 156—182, Цетиње 1949, (пун потпис).
147. Три Француза о Црној Гори. — Издање Историјског института НР Црне Горе, Цетиње 1949, посебно издање, страна 157 (пун потпис).

1950

148. Рад на нашој историјској науци. — Побједа, Цетиње од 2 априла 1950. (Цео подлистака, потпис потпун).
149. Нови број „Историских записа“. — Побједа, Цетиње, од 18 јуна 1950. (Кратка биљешка, потпис скраћен).

150. Грађа из борбе око Скадра. — Историски записи, Цетиње, књ. V, св. 1—3, страна 107—130, Цетиње 1950 (потпис потпун).
151. Прилози о подгоричком покољу 1874 године. — Историски записи, Цетиње, књ. IV, IV—VI 1950, стр. 248—251 (пун потпис).
152. Кратак поглед на прошлост Титограда — популарно-научна скица. — Издање „Народне књиге“ Цетиње 1950, посебно издање, страна 71 (потпис потпун).

1951

153. Библиографија радова о Његошу у „Записима“. — Просвјетни рад, Цетиње, бр. од 25 марта 1951. (Два стубца, пун потпис).
154. Библиографија радова о Његошу у „Стварању“ и „Историским записима“. — Просвјетни рад, Цетиње, од 1 маја 1951 (два стубца, пун потпис).
155. Црна Гора у Његошево доба по приказу једног страног писца (Ami Boue). — Побједа, Цетиње, бр. 181 и 182 од 2 и 3 августа 1951. (Два подлистка, пун потпис).
156. Два напада на Подгорицу 1832 године. — Побједа, Цетиње бр. 209 од 5 септембра 1951 (два стубца, пун потпис).
157. Међународни семинар за изучавање историје у Севру, Побједа, Цетиње, бр. 215 од 13 септембра 1951 (један стубац, пун потпис).
158. Школа на отвореном простору. — Побједа, Цетиње, бр. од 21 октобра 1951. Моја фотографија и објашњење, без потписа).
159. На Цетињу је основано удружење наставника и професора. — Побједа, Цетиње, број од 17 новембра 1951. (Кратка биљешка непотписана).
160. Постанак и структура Уједињених нација. — Побједа, Цетиње, бр. од 30 децембра 1951. (Подлистак, потпис: Л.).
161. Стање и проблематика архива у НР Црној Гори. — Архивист, Београд, 1, 1951, стр. 47—52 (пун потпис).
162. Istoriska izdanja u NR Crnoj Gori 1949—1951. — Nastava istorije, Zagreb, 1, 1951, str. 76—77 (пун потпис).
163. Рад наших научних установа. (Приказ). — Историски записи, Цетиње, VII, 1—3, 1951, стр. 123—126 (пун потпис).
164. Библиографија, — Историски запис, Цетиње, VII, 1—3, 1951. (Кратко и непотписано).
165. Једна страница из дипломатске историје Црне Горе. — Историски записи, Цетиње, VII, X—XII, стр. 511—528 (пун потпис).
166. Записник годишње скупштине Исторског друштва НР Црне Горе, одржана на Цетињу 30. IX. 1951. — Историски записи, Цетиње, VII, 10—12, 1951, стр. 537—538. (Пун потпис).
167. Регистар личних и географских имена у књизи Душана Д. Вуксана: Петар I Петровић Његош и његово доба, Цетиње 1951. (Пун потпис, у заједници са Др Јевтом Миловићем).
168. Резиме (на француском језику) у књизи дон Ника Луковића: Бока Которска, Цетиње, 1951 (без потписа), на стр. 251—252.

1952

169. Сличице из балканског рата. — Побједа, Цетиње, бр. од 4 јануара 1952. (Један подлистак, пун потпис).
170. Смјернице будућег рада Историског друштва НР Црне Горе. — Побједа, Цетиње, бр. 78 од 17 априла 1952, (скраћен потпис).
171. Гроброј Историских записа. — Побједа, Цетиње, бр. од априла 1952. (Кратка биљешка, без потписа).
172. Научна екскурзија француских студената. — Побједа, Цетиње, бр. од 11 маја 1952. (Кратка биљешка, без потписа).
173. Странци и наши културно-историски споменици. — Побједа, Цетиње, бр. 119 од 7 септембра 1952 (2 ступца, скраћен потпис).
174. Поводом оснивања Друштва за културну сарадњу Црна Гора — Француска. — Побједа, Цетиње, бр. 131 од 19 октобра 1952 (потпис иницијали).
175. Историска издања у НР Црној Гори. — Архивист, Београд год. II, св. 1, стр. 95—98. (Потпис потпун).
176. Библиографија. — Историски записи, Цетиње, VIII, 1—3, 1952, стр. 194—197, потпис иницијал.
177. Питање заштите црногорских поданика у иностранству 1879. године. — Историски записи, Цетиње, књ. VII, јануар—март 1952, страна 124—128. (Пун потпис).
178. Нови број историског часописа САН (Приказ). — Историски записи, Цетиње, VIII, 1—3, 1952, стр. 188—193 (пун потпис).
179. Осврт на један француски историски часопис (Приказ). Историски записи, VIII, 3—12, Цетиње 1952, стр. 407—412. (Пун потпис).
180. Четрдесетогодишњица титоградске гимназије. — Стварање, Цетиње, св. за децембар 1952, стр. 767—770. (Пун потпис).

1953

181. Годишња скупштина Друштва Југославија — Француска у Београду. — Побједа од 5 априла 1953. (Невелика биљешка непотписана).
182. Изложба слика Виктора Игоа. — Побједа, Цетиње, од 10 маја 1953. (Кратка биљешка непотписана).
183. Један прилог историји наше здравствене културе. — Историски записи, Цетиње, књ. IX за 1953 годину (пун потпис), стр. 291—297.
184. Из културне историје књаза Данила. — Стварање, Цетиње 1953, стр. 564—570. (Пун потпис).

1954

185. Једна француска пјесма у славу Црне Горе из 1858. Стварање, Цетиње, свеска за фебруар 1954, (пун потпис), стр. 144—146.
186. Браћа Таро и њихова књига о Црној Гори. — Стварање, Цетиње, свеска за март 1954.
187. Први конгрес историчара Југославије. — Побједа, Цетиње, од 11 априла 1954, потпис иницијал, 2 полуступца.

188. Les rapports entre la Grèce et le Monténégro dans le passé. — L'Hellénisme contemporain, Athènes, № 4—5, juillet—octobre 1954, p.p. 318—328 (потпис потпун).

1955

189. Француска штампа о Махмуд-паши Бушатлији и Црној Гори с краја XVIII вијека. — Историски записи, Цетиње, за 1955 годину, стр. 339—344 (пун потпис).
190. Број Омер-пашине војске приликом напада на Црну Гору 1852/53 године. — Историски записи, Цетиње, за 1955 годину, стр. 344—346 (пун потпис).
191. Неки нови подаци о везама између Црне Горе и Грчке у XIX вијеку. — Историски записи, Цетиње, за 1955 годину, стр. 385—389 (пун потпис).
192. План за подизање Даниловграда (први пасус у чланку Др Пера Шоћа). — Историски записи, Цетиње, за 1955 годину, стр. 396—397).
193. Положај Цигана у југословенским земљама под османском влашћу (Приказ на рад М. А. Мујића). — Историски записи, Цетиње, 1955, стр. 456—457. (Пун потпис).
194. Dix années d'historiographie Yougoslave 1945—1955. (Приказ). — Историски записи, Цетиње, за 1955, стр. 464—465 (пун потпис).
195. Извјештај о проучавању архивске грађе о књазу Данилу. — Историски записи, Цетиње, за 1955, стр. 466—474 (пун потпис).
196. Неки подаци о Његошу из француских извора. — Летопис Матице српске, Нови Сад, књ. 376, децембар 1955, страна 650—653 (пун потпис).

1956

197. Из књижевне заоставштине Николе I. — Стварање, Цетиње, I, 1956, стр. 71—72. (Пун потпис).
198. La France et le Monténégro au XIX e siècle. — Questions actuelles du socialisme, Paris, № 35, mars—avril 1956, p.p. 121—137 (пун потпис).
199. Француски конзул у Скадру Ијасент Екар и његова прва посјета Црној Гори. — Историски записи, Цетиње, IX, књ. XII, 1—2, страна 191—206 (пун потпис).
200. Француски архивски подаци о убиству кнеза Данила. — Годишњак Поморског музеја у Котору, Котор, бр. 5 за 1956 годину.
201. Тако се умирало у Визнару. — Сусрети, Титоград, јули 1956, стр. 480—487, (пун потпис).
202. Писмо књаза Николе о објави рата 1876 године. — Просвјетни рад, Титоград, бр. 7 од 1 септембра 1956 (пун потпис, 2 стубца).
203. Један Његошев сарадник. — Стварање, Цетиње, 11—12, новембар—децембар 1956, стр. 728—731 (пун потпис).
204. Срвојевић Ђураџ. — Enciclopedija Jugoslavije, Zagreb, II str. 498—499, потпис иницијали.
205. Срвојевић Иван. — Enciklopedija Jugoslavije, Zagreb, 1956, II, str. 499, (потпис иницијали).
206. Срвојевић Стефан (Stefanica). — Enciklopedija Jugoslavije, Zagreb 1956, II, str. 499, потпис иницијали.

207. Danilo I, knjaz crnogorski. — Enciklopedija Jugoslavije, Zagreb 1956, II, str. 662, потпис иницијали.

1957

208. Francuska i Crna Gora u XIX vijeku. — Historijski pregled, Zagreb, br. 1, 1957, str. 33—40 (пун потпис).
209. Мисија једног француског дипломата на Балкану уочи кримског рата. — Историски записи, Цетиње, год. X, књ. XIII. за 1957. г. стр. 99—114 (Пун потпис).
210. Godišnja skupština Istoriskog društva Crne Gore. — Historijski pregled, Zagreb, br. 3, 1957, str. 238—239. (пун потпис).
211. Rad na istorijskoj nauci u Crnoj Gori. — Historijski pregled, Zagreb, br. 3, 1957, str. 227—229 (пун потпис).
212. Једно Вацликово гледиште из 1858 године о независности Црне Горе. — Историски записи, Цетиње, год. X, књ. XIII за 1957. стр. 302—309 (пун потпис).
213. Zaključci sjednice Uprave Saveza istoriskih društava FNRJ. — Historijski pregled, Zagreb, br. 3, 1957, str. 239—240. (Пун потпис).
214. Neki ekonomski podaci u izvještajima francuskog konzula u Skadru polovinom XIX vijeka. — Historijski pregled, Zagreb, br. 4, 1957, str. 305—311. (Пун потпис).
215. Посјета књаза Данила Паризу 1857 године. — Просвјетни рад, Титоград, бр. од 1. априла 1957 (Један подлистак са цртежом из 1857 године, пун потпис).
216. Рад на историји Југославије, — Побједа, Титоград, бр. од 18 јула 1957 (Разговор са уредником Побједе).
217. Судбина једног конкурса. — Просвјетни рад, Титоград, бр. од 1. јуна 1957 (Један стубац непотписано).

1958

218. Заводу за унапређење школства треба створити услове за рад. — Просвјетни рад, Титоград, бр. 1 од 1. јануара 1958. (Пун потпис).
219. Има ријеч . . . Побједа, Титоград, бр. 14 од 30 марта 1958 (Разговор са Уредништвом Побједе).
220. Уз стогодишњицу побједе на Граховцу. — Побједа, Титоград, бр. 20 од 11 маја 1958, (пун потпис), 4 стубца.
221. Како је Турска приказивала пораз своје војске на Граховцу 13 маја 1858 године. — Просвјетни рад, Титоград, бр. 8 од 15. маја 1858 године, (пун потпис), 3 полустубца.
222. Нови број Историских записа. — Побједа, Титоград, бр. од 27 јула 1958 (1 стубац, потписан: Л.).
223. Др Хамдија Капиџић: Херцеговачки устанак 1882 године. (Приказ). — Побједа, Титоград, бр. од 31 августа 1958 (2 стубца, пун потпис).
224. Осврт на неке значајне годишњице. — Историски записи Цетиње, 1—2, 1958, страна 446—451, потпис: Уредништво.
225. Побједа на Граховцу 1858 у списима савременика. — Посебно издање Историског института на Цетињу 1958, стр. 224—8 репродукција.
226. Сценарио за документарни филм Зубља граховачка. — У заједници са Здравком Велимировићем.

227. Један црногорско-турски гранични спор 1858 године. — Историски записи, Цетиње, XIV, 1958, стр. 354—358, (пун потпис).
228. Положај кнегиње Даринке после смрти књаза Данила. — Историски записи, Цетиње, XIV, 1958, стр. 311—319, (пун потпис).
229. О наименовању првог црногорског министра спољних послова. — Историски записи, Цетиње, XIV, 1958, стр. 361—366. (Пун потпис).

1960

230. Нови подаци о убиству Стевана Перовића Цуце. — Стварање, Титоград, октобар 1960, XV, 10 стр. 866—872. (Пун потпис).
231. L'Influence de la politique française au Monténégro (1853—1860), résumé de la these. — Annales de l'Institut Français de Zagreb, 1960, пун потпис, стр. 31—36

1961

232. Преглед чланака са црногорском културно-просвјетном тематиком објављени у Стварању од 1946 до закључно 1960. године. Библиографски вјесник, Цетиње, 2—3, 1961, стр. 105—120. (Пун потпис).

1962

233. Разговор са уредником. — Побједа, Титоград, бр. од 9 септембра 1962, (пун потпис), у подлистку.
234. Нови подаци о Његошевом животу и раду. — Политика, Београд, бр. од 16 септембра 1962 (пун потпис).
235. Гранични сукоби пред први балкански рат. — Слобода, Иванград, бр. 26 од 27 новембра 1962 (1 подлистак, пун потпис).
236. И гробље је огледало културног нивоа једног насеља. — Титоградска трибина, Титоград, бр. 105 од 13 децембра 1962 (1 стубац, пун потпис).
237. Преглед рада Историских записа од 1948—1960 године. Библиографски вјесник, Цетиње, бр. 1—2—3, 1962, страна 49—86. (Потпис пун).

1963

238. Његошево писмо Французу де Белфону. — Побједа, Титоград, бр. од 1 јануара 1963 (1 стубац, потпис пун).
239. Нови подаци за црногорску историју. — Титоградска трибина, Титоград, бр. 110 од 17 јануара 1963 (1 подлистак, потпис пун).
240. У родном мјесту маршала Мармона. — Побједа, Титоград, бр. 10 од 3 марта 1963 (1 подлистак, пун потпис).
241. Нови материјали за нашу историју. — Политика, Београд, бр. од 10 марта 1963 (3 стубца, пун потпис).
242. Подгорица у вријеме Омер-пашиног напада на Црну Гору. — Побједа, Титоград, бр. од 24 новембра 1963 (Пун потпис).
243. Монтенегрина у Шатијону на Сени. — Библиографски вјесник, Цетиње, 1-2-3, 1963, стр. 305—338. (Пун потпис).

244. Архивски материјал за историју наших народа у Шатијону на Сени. — Годишен зборник на Филозофскиот факултет на Универзитетот во Скопје, книга 15 (1963), стр. 41—49. (Пун потпис).

1964

245. Други Омер-пашин напад на Црну Гору (опис загребачког Позора). — Побједа, Титоград, бр. од 27 февруара 1964, једна страна.
246. Подгорица 1885 године (Опис Луке Пиштелића). — Титоградска трибина, Титоград, бр. 172 од 30 марта 1964 (један подлистак, потпуни потпис).
247. Др Петар Миљанић о Подгорици из 1886 године. — Побједа, Титоград, бр. од 24 септембра 1964 (2 стубца, пун потпис).
248. Читалачка публика у Подгорици и Скадру прије сто година. — Побједа, Титоград, бр. од 29 октобра 1964 (два стубца, пун потпис).
249. Почетак ратних операција црногорске војске на Ловћенском отсјеку 1914 године. — Побједа, Титоград, бр. 2361 од 26 новембра и бр. 2362 од 29 новембра 1964 (4 стубца, потпис пун).
250. Нови подаци о Његошевом животу и раду у једном француском чланку. — Годишен зборник на Филозофскиот факултет на Универзитетот во Скопје, книга 16 (1964), стр. 21—40. (Пун потпис).
251. Неке француске мистификације о Црној Гори у првој половини XIX века. — Рад X конгреса фолклориста Југославије, Цетиње 1964, страна 229—240. (Пун потпис).

1965

252. — Отварање Миркове вароши. — Побједа, Титоград, бр. од 19 септембра 1965 (1 подлистак, пуни потпис).
253. Један дипломатски извјештај о односима Црне Горе и Аустрије 1915 године. — Побједа, Титоград, бр. 2473 од 26 децембра 1965. (4 стубца, пуни потпис).
254. Од старе Рибнице до данашњег Титограда. — Комуна, часопис за питања теорије и праксе локалних заједница, — Београд, год. XII, бр. 2, фебруар 1965, стр. 29—31. (Пун потпис).
255. Nikola Pašić o dobrovoljačkom korpusu u Rusiji 1917 godine. — Historijski zbornik, Zagreb, 1965 god. XVIII, strana 215—218. (Пун потпис).
256. Стојан Новаковић о потреби издавања једне научне публикације у Црној Гори. — Прилози за књижевност, језик, историју и фолклор, Београд, књ. 31, св. 3—4, 1965 (пун потпис), стр. 257—259.
257. Града о balkanskoj politici u vezi sa albanskim pobunama 1911. godine. — Godišnjak Pokrajinskog državnog arhiva, Priština 1965, br. 1, strana 17—50 (Пун потпис).

1966

258. Црна Гора и Херцеговина у ратовима 1876—1878 године. Политика, Београд бр. од 24. VII. 1966 (4 стубца, потпис потпун).
259. Из приватне преписке Милана М. Ракића. — Стварање, Титоград, 1, 1966, страна 98—107. (Потпун потпис).
260. Француски научник Гијом Лежан о Његошу. — Стварање 10, 1966, стр. 1173—1177, Титоград. (Пун потпис).

261. Стоковиот промет на Србија и Австро-Унгарија преку Солун пред балканските војни. — списание „Историја“, Скопје, II, 1—2, 1966, стр. 91—98 (Пун потпис).

1967

262. Ко је Јован Копитовић? — Побједа, Титоград, бр. 2585 од 26 јануара 1967 (1 стубац, пун потпис).
263. Стара Подгорица од великог Октобра. — Побједа, Титоград, бр. од 21 септембра, 1967. (Два стубца, пун потпис).
264. Neki arhivski podaci o koleri u okolini Skadra 1855 godine. — Acta historica medicinae, pharmaciae et veterinae, anno VII, 1—2, Beograd 1967, str. 151—153. (Потпис потпун).
265. Један необјављени рукопис о српско-бугарским односима пред први светски рат. — Зборник: Југословенски народи пред први светски рат. — Српска академија наука и умјетности, CDXVI, књ. 61, Београд 1967, страна 407—416 (Пун потпис).
266. Arhivski fond Jovana M. Jovanovića Pižona u Arhivu Makedonije u Skoplju (Privatna korespondencija). — Arhivist, Beograd, br. 1—2/1966 i 1—2/1967, str. 371—379. (Пун потпис).
267. Prošlost Titograda do 1918 godine. — U monografiji: Titograd, na strani 14—25, izdavač Epoha Zagreb. (Без потписа, али са именом у листи сарадника на овој монографији).

1968

268. Туцовићево гледиште о балканској политици 1910 г. Побједа, Титоград, бр. од 1 јануара 1968, 1 подлистак. (Пун потпис).
269. Сведок немирних времена. — Политика, Београд, бр. од 21. априла 1968, 1 подлистак. (Пун потпис).
270. Дипломатска активност у корист Црне Горе 1862 год. Побједа, Титоград, бр. од 5 септембра 1968. (Два стубца, потпис пун).
271. Др. Васа Богданов (некролог). — Списание Историја, Скопје, IV, I, 1968, стр. 225—226. (Потпис потпун).
272. Некои резултати од научно-истраживачка работа во Париз. — Историја, Скопје, IV, 2, 1968, стр. 173—180. (Пун потпис).
273. Војничке окупаторске песме из првог светског рата. Часопис Народно стваралаштво, Београд 1968, VII, 26—27, стр. 158—160. (Потпис потпун).

1969

274. Извјештај аустроугарског генерала Саркотића о побуни морнара 1918 године. — Побједа, Титоград, бр. од 2 марта 1969. (Два стубца, пун потпис).
275. Аустро-угарски генерал о побуни морнара 1918 године. Политика, Београд, бр. од 20 јула 1969. (Пун потпис).
276. Турски напад на Црну Гору крајем 1852 и почетком 1853 године на основу архивског материјала. — Годишњак Педагошке академије у Никшићу, Никшић 1969, I, стр. 161—186. (Потпун потпис).
277. Jedna bibliografija radova o Skenderbegu iz XIX vijeka. — Zbornik „Simpozijum o Skenderbegu“, Priština 1969, strana 423—340. (Потпун потпис).

278. Француски документи о Македонији 1878—1879. — Посебно издање Архива Македоније у Скопљу 1969 године, у сарадњи са И. Катарџијевим и Љубомиром Герасимовим, стр. 407, пун потпис.

1970

279. In memoriam Др Јорџо Тадић. — Историја, Скопје, VI, бр. 1, Скопје 1970, стр. 279—280. (Потпис потпун).
280. Француското јавно мислење за настаните во Македонија во 1903 година. — Зборник „Илинден 1903“. — Скопје 1970. (пун потпис), стр. 337—354.
281. Grada o balkanskoj politici u vezi sa albanskim pobunama 1911. podine (nastavak) i 1910. godine, II deo. — Godišnjak Pokrajinskog državnog arhiva, Priština 1970, br. 2, str. 273—301, пун потпис.
282. Списак објављених радова др Андрије В. Лаитновића, проф. универзитета у Скопљу. — Литографисано као рукопис у Београду 1970, стр. 20.

Испуштено — треба увести

283. Отварање споменика Његошу у Требињу. — Зета, бр. од 27. маја 1934, кратка белешка непотписана.
284. Последњи часови Анри Барбиса. — Зета бр. од 6. XII. 1933, непотписано.
285. Зета у средњовековној култури од Чедомира Митровића (приказ). — Зета бр. 14 и 15 од 12 априла 1936.
286. Још један средњовековни уџбеник (наставак приказа на уџбеник Јеремиј-Митровића). Зета, бр. 10 од 10. марта 1940, један ипо стубац, потпис: Seme per idem.
287. Наредба ученицима при крају шк. 1940/41 године. — Извјештај о раду гимназије у Бијелом Пољу за шк. 1940/41. годину, једна страна, пун потпис.

ТЕМАТСКА ПОДЕЛА ОБЈАВЉЕНИХ РАДОВА

(Бројеви упућују на редни број овог списка)

РАДОВИ ОБЈАВЉЕНИ ПРЕ РАТА

I Подгорица

1, 2, 3, 5, 13, 14, 16, 17, 18, 25, 27, 28, 29, 32, 33, 34, 35, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 49, 52, 53, 64, 65, 66, 73, 76, 79, 88, 93, 106, 108, 113, 115, 118, 121, 123, 135.

II Црна Гора

4, 22, 23, 54, 57, 72, 74, 100, 129, 134, 135, 283, 285, 287.

III Црна Гора и Француска

6, 30, 39, 63, 69, 70, 105, 112, 117, 124, 125, 127, 128, 131, 132, 137, 138.

IV Југословенски и други народи

7, 67, 68, 71, 97, 109, 111, 116, 119, 133, 286.

V Разно

Политика и друштво: 8, 9, 15, 26, 36, 55, 59, 78, 80, 81, 84, 85, 86, 87, 89, 92, 95, 96, 98, 99, 101, 102, 103, 104, 107, 110, 114, 122.

Књижевност, умјетност и наука: 10, 11, 12, 19, 20, 21, 24, 31, 37, 38, 40, 47, 51, 56, 58, 60, 61, 62, 75, 77, 82, 83, 90, 91, 94, 120, 126, 130, 284.

VI Некролози: 50.

О б ј а в љ е н о п о с л е р а т а

I Подгорица—Титоград

142, 143, 151, 156, 180, 236, 242, 246, 247, 248, 252, 254, 263, 267, 273.

II Црна Гора

139, 140, 141, 144, 145, 148, 149, 150, 159, 161, 162, 165, 166, 169, 170, 177, 183, 184, 188, 190, 191, 192, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 212, 220, 221, 227, 228, 229, 230, 234, 235, 239, 245, 249, 253, 256, 258, 262, 270, 276.

III Црна Гора и Француска

145, 155, 172, 174, 185, 186, 189, 196, 198, 199, 200, 208, 209, 214, 215, 231, 238, 240, 250, 251, 260.

IV Југословенски и други народи

157, 158, 160, 168, 181, 193, 255, 257, 261, 264, 265, 268, 274, 275, 280, 281.

V Разно

Књижевност: 197, 201, 259. — Уметност: 173, 182, 226. — Друштвено-културни живот: 216, 217, 218, 219, 233, 269. — Архивско-истраживачки рад: 195, 241, 243, 244, 266, 272. — Библиографија: 153, 154, 164, 167, 176, 232, 237, 277. — Прикази: 163, 171, 175, 178, 179, 187, 194, 210, 211, 213, 222, 223, 224.

VI Некролози: 271, 279.

VII Посебни радови: 147, 152, 225, 278, 282.

ПУБЛИКАЦИЈЕ У КОЈИМА СУ РАДОВИ ОБЈАВЉЕНИ

(Бројеви уз публикације указују на редни број овог списка)

I. Дневна штампа

1. Слободна мисао, Нисшић: 1, 2, 3, 4, 6, 17, 52, 59, 60, 62, 64, 65, 66, 67, 68, 71, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 84, 86, 87, 88, 90, 91, 92, 94, 95, 97, 101, 104, 106, 107, 109, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 120, 121, 122, 126, 130, 131, 133, 136.

2. Народна ријеч, Цетиње: 5.

3. Подгоричка ријеч, Подгорица: 7.

4. Радни народ, Подгорица: 8, 9, 12.
5. Зета, Подгорица: 13, 14, 15, 18, 22, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 58, 62, 69, 70, 72, 83, 88, 89, 93, 96, 98, 99, 100, 102, 103, 105, 108, 110, 118, 119, 123, 127, 128, 129, 132, 134, 135, 283, 284, 285, 286.
6. Зетски гласник, Цетиње: 117, 138.
7. Просвјетни рад, Цетиње и Титоград: 139, 140, 153, 154, 202, 215, 217, 218, 231.
8. Побједа, Цетиње и Титоград: 141, 142, 143, 144, 148, 149, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 181, 182, 187, 216, 219, 220, 222, 223, 233, 238, 240, 242, 245, 247, 248, 249, 252, 253, 262, 263, 268, 270, 274.
9. Политика, Београд: 234, 241, 258, 269, 275.
10. Слобода, Иванград: 235.
11. Титоградска трибина, Титоград: 236, 239, 246.

II Часописи

1. Записи, Цетиње: 11, 12, 19, 20, 21, 24, 124, 125, 137.
2. Гласник Југословенског професорског друштва, Београд: 25.
3. Развршје, Никшић: 37, 38.
4. Гранит, Подгорица: 56, 61.
5. Историјски записи, Цетиње: 145, 146, 150, 151, 163, 164, 165, 166, 176, 177, 178, 179, 183, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 196, 199, 209, 212, 224, 227, 228, 229.
6. Архивист, Београд: 161, 175, 266.
7. Стварање, Цетиње и Титоград: 180, 184, 185, 186, 197, 203, 230, 259, 260.
8. Hellenisme contemporain, Athenes: 188.
9. Летопис Матице српске, Нови Сад: 169.
10. Questions actuelles du socialisme, Paris: 198.
11. Годишњак Поморског музеја у Котору, Котор: 200.
12. Сусрети, Титоград: 201.
13. Хисторијски преглед, Загреб: 208, 210, 211, 213, 214.
14. Annales de l'Institut français de Zagreb: 231.
15. Библиографски вјесник, Цетиње: 232, 237, 243.
16. Настава историје, Загреб: 162.
17. Комуна, Београд: 254.
18. Прилози за књижевност, језик, историју и фолклор, Београд: 256.
19. Историја, Скопје: 261, 271, 272, 279.
20. Народно стваралаштво, Београд: 273.
21. Acta historica medicinae, Београд: 264.

III Периодика

1. Годишњак наставника подгоричке гимназије, Подгорица: 16, 22, 39⁹, 47, 48, 57.

2. Енциклопедија Југославије, Загреб: 204, 205, 206, 207.
3. Годишен зборник на Филозофскиот факултет во Скопје: 244, 250.
4. Рад X конгреса фолклориста Југославије, Цетиње: 251.
5. Хисторијски зборник, Загреб: 255.
6. Годишњак покрајинског државног архива, Приштина: 257, 281.
7. Зборник: Југословенски народи пред први светски рат, САНУ, Београд: 265.
8. Зборник „Симпозијум о Скендербегу“, Приштина: 277.
9. Зборник „Илинден 1904“, Скопје: 280.
10. Годишњак Педагошке академије, Никшић: 276.
11. Монографија о Титограду, Загреб: 267.
12. Сценарио за филм „Зубља граховачка“: 226.

IV Посебна издања

1. Историјски институт СР Црне Горе, Цетиње: 147, 167, 225.
2. Народна књига, Цетиње: 152, 168.
3. Архив Македоније, Скопје: 278.
4. Литографија у Београду: 282.

Љубен Лайе, редовен професор

1945

1. Македонското национално преродување до Илинденското востание с . . с . а. стр. 16.
2. Нешто за назначуењето и преместуењето на учителите и професорите. Прo-светно дело, I. 3, 3.
3. Програма за историја на македонскиот народ во гимназиите. Битола, 1945, стр. 63.

1948

4. Данчо Зографски, Крушевската Република. Нов ден, IV, 1948, 8—9, 107—109 (Приказ).
5. Неколку писма од Гоце Делчев. Нов ден, IV, 1948, бр. 5, 81—89.
6. Прилог кон историјата на борбите на нашиот народ против турската власт во 16 и почетокот на 17 век. Нов ден, IV, 1948, бр. 5, 26—39.

1949

7. (Во коавторство со Будимовски Д. и Коробар П.), Документи за создавањето и развитокот на НРМ. Скопје, 1949, стр. 112.

1950

8. Разловечкото востание во 1876 г. Годишен зборник на Филозофскиот факултет III, 1950, 1—30.

1951

9. Домашни извори за македонската историја. Скопје 1951, стр. 46.
10. Историографија у Македонији од ослобођења до краја 1950 г., Настава историје у средњој школи, I, 1951, 1.
11. Најстарите страници од историјата на македонскиот народ. В. Нова Македонија, бр. 1886, 1951, 6—8.
12. Одбрани четива за историјата на македонскиот народ. Дел I, Скопје, 1951, стр. 202.
13. Писмата на Гоце Делчев, Скопје 1951, стр. 50.
14. Снабдување на охридските револуционери со оружје до Илинденското востание. Годишен зборник на Филозофскиот факултет, IV, 1951, 1—28.

1952

15. Два документа од нашето славно историско минато. В. Глас на Егејците, III, 1952, бр. 23, 5.
16. Краток преглед на македонската историја. Информативен прирачник на НР Македонија, 1952, бр. 1—2, 9—21.
17. Крушевска Република. Настава историје у средњој школи, I, 1952, 4—5, 276—281.

1953

18. Гоце Делчев — првоборац за слободу македонског народа. В. Политика од 23. I. 1953.
19. Крушевска Република. Илинденски зборник 1903—1953, Скопје 1953, 152—162.
20. Македонци у рано феудално доба. Историја народа Југославије, том. I, Београд 1953, 261—272, 297—302.
21. Неколку нови документи за 1903 г. Годишен зборник на Филозофскиот факултет, VI, 1953, 236—302.
22. Нови документи за Илинденското востание. Илинденски зборник, 1903—1953 4—151.
23. Одбрани четива за историјата на македонскиот народ, дел II, Скопје, 1953, 398
24. Пере Тошев. Нова Македонија, бр. 2632, 1953, стр. 2.
25. Пронајден е оригиналниот печат на Кресненското востание од 1876 г. Нова Македонија, бр. 2546, 1953, стр. 2.
26. Српскиот консул во Македонија за Гоце Делчев, Нова Македонија, бр. 2631 1953, 8.
27. Три необјавени писма на Гоце Делчев, Нова Македонија, бр. 2632, 1953, 2.

1954

28. Извештаи од 1903 г. на српските консули, митрополити и училишни инспектори во Македонија. Скопје 1954, стр. 400.
29. Македонија пред и во време на Првото српско востание. Нова Македонија, бр. 2878 од 18. II. 1954, 9.

1955

30. Кратак преглед македонске историје од друге половине XVIII века до 1914 г. Београд 1955, стр. 26.
31. Неколку нови документи за Мориовско-прилепската буна. Стремеж, I, 1955, бр. 2—6, 52—57.

1956

32. Протоколи од заседанијата на Прилепската општина (1872—1876), Скопје 1956, 114.

1957

33. Б. Мирчев, Спомени на некој активни дейци в македонското револуционерно движење (приказ). Гласник на Институтот за национална историја, (пона-таму ГИНИ) I, 1957, 2, 163—168.
34. Годишно собрание на Институтот за национална историја, ГИНИ, I, 1957, 1, 315—321.

1958

35. Прилог кон изучувањето на друштвено-економските и политичките прилики на Македонија во XVIII век. ГИНИ II, 1958, 1, 91—156.

1959

36. Една непозната страна од сметководната работа на Македонската револуционерна организација во Прилеп. Стремеж, V, 1959, 5—6, 54—61.
37. Две непознати писма на Ѓорче Петров. Разгледни, IV, 1957, бр. 22, 10.
38. Одбрани текстови за историјата на македонскиот народ. Скопје, 1959, 246.

1960

39. Македонија од XV до краја XVIII века. Историја народа Југославије. Друга књига. Београд 1960, 48—64, 575—583, 768—770, 1209—1231.

1961

40. Документи за положбата во Македонија и во Организацијата во првата половина од 1904 година. ГИНИ, V, 1961, 2, 245—278.

1963

41. Нови писма на Гоце Делчев. ГИНИ VII, 1963, 1, 181—231.

1964

42. И. Г. Сенкевич, Новые материалы по истории Южных Славян, ГИНИ VIII, 1964, 1, 226—230 (приказ).

43. Создавање на Славјано-македонско научно-литературно другарство во Петроград и неговиот устав. Современост, XIV, 1964, 2, 206—219.
44. Хр. Андонов—Полјански, Гоце Делчев во спомените на современниците. ГИНИ VIII, 1964, 1, 223—230 (приказ).

1965

45. Активноста на Главниот одбор на македонските друштва во Швајцарија 1918—1919 г. и документацијата за тоа. ГИНИ IX, 1965, 1, 31—91.
46. Документи за формирањето на Славјано-македонското научно-литературно другарство и неговиот устав. Македонски јазик, XVI, 1965, 191—202.
47. Една статија на Крсте П. Мисирков од 1914 г. Историја I, 1965, 2, 32—35.
48. Кон прашањето за периодизацијата на историјата на македонскиот народ. Историја, I, 1965, 2, 8—28.

1966

49. Некои важни настани од минатото на нашиот град. Народен глас, (Прилеп) од 12. VIII. 1966 г., стр. 7.
50. Одбрани текстови за историјата на македонскиот народ. Дел II, Скопје 1966, стр. 492.
51. Прилог питању периодизације историје македонског народа, Згодовински часопис (Љубљана), XIX—XX (1965—1966), 115—123.

1967

52. Добротворната акција на српската сликарка Надежда Петровиќ во Кичево и Порече 1903 г. Историја, III, 1967, 1, 88—93.
53. И. Г. Сенкевич: Об измененях в аграрних отношениях в Македонии в последней четверти XIX век. Историја, III, 1967, 1, 153—155, (приказ).
54. К. Томовски: Мајстор Андреја Дамјанов (1813—1872). Историја, III, 1967, 2, 170—171, (приказ).
55. Марко Цепенков за селските задружни куќи и чифлизи во Прилепско, Тиквешко и Штипско. Историја, III, 1967, 2, 83—87.
56. Некои забелешки на монографските работи за градовите Штип, Тетово и Гевгелија. ГИНИ, XI, 1967, 1, 174—182.
57. Од стопанското минато на гр. Прилеп. Народен глас, бр. 16 и бр. 30, јуни 1967, 7.

1968

58. Врски на Босна и Херцеговина со Македонија од почетокот на XIX век до 1878 г. ГИНИ XII, 1968, 2, 149—164.
59. Г. Димовски — Цолев, Ѓорѓи Сугарев. Живот и дело. ГИНИ, XII, 1968, 2, 245—248 (приказ).
60. Д. Кљосев, Гоце Делчев. Писма и материали, Историја, IV, 1968, 2, 207—212 (приказ).
61. In memoriam Ирина Г. Сенкевич. ГИНИ, XII, 1968, 3, 267—269.

62. Искажувања на македонски интелектуалци за славјанската взаемност во крајот на XIX в. и почетокот на XX век. Реферати на македонските слависти за VI меѓународен славистички конгрес во Прага. Скопје 1968, 83—89.
63. Н. Сотировски, Еден непознат извештај за Битолскиот пашалак од 1856 г., Историја, IV, 1968, 1, 189—192 (приказ).
64. По повод 65-годишнината од Илинденското востание. Историја, IV, 1968, 2, 165—172.
65. Смилевскиот конгрес. Историја, IV, 1968, 2, 89—93.

1969

66. Илинденско-Преображенското вјазстание 1903—1968. Историја, V, 1969, 210—213 (приказ).
67. Крушевска Република. Книга за Илинден, Скопје 1969, 131—139.
68. Македонија во првата и втората половина на XIX век. Историја на македонскиот народ. Книга II, Скопје, 1969, 5—156, 439—443.
69. Никола Петров Русински за првите чекори на Тајната македоно-одринска револуционерна организација во Малешевско. Историја, V, 1969, 1, 72—78.
70. Никола Петров Русински како извор за раниот период од ширењето на социјалистичките идеи во Македонија. Историја, V, 1969, 2, 31—42.
71. Охридскиот округ во 1914 г. ГИНИ XIII, 1969, 3, 155—200.
72. Просветата, културата и уметноста во Македонија 1870—1893 г. Билтен на Заводот за унапредување на школството на СРМ за 1969.
73. Тркалото на историјата не се враќа назад. Нова Македонија, од 16. II. 1969.

1970

74. Einzelheiten aus der Arbeit einiger makedonischen Studenten envereine im Ausland. La Macedoine et les Macedoniens dans le passé. Skopje 1970, 327—346.
75. Историја Јужних и Западних Славјан. Историја, VI, 1970, 2, 293—297 (приказ).
76. К. Струкова. К истории национално-освободительной борбе балканских народов против турецкого владичества в второй половине 60-тих годов, XIX, Историја, VI, 1970, 2, 303—304 (приказ).
77. Л. Соколов, Библиографија за стопанската историја на Македонија, Историја, VI, 1970, 2, 313—315, (приказ).
78. Македонски фолклор, 1, 2. Историја, VI, 1970, 2, 320—321, (приказ).
79. Материјали за обидите на македонската интелигенција во Русија да формира 1912—1914 г. Славјано-македонско национално-просветно друштво и руско-македонско добротворно друштво во Петроград. Историја, VI, 1970, 2, 226—239.
80. Некои воено-управни тела и установи пред и во време на Илинденското востание и нивното функционирање. Материјали од Симпозиумот во Охрид по повод 65 години од Илинденското востание. Скопје, 1970, 57—71.

81. Придонес на македонските студенти во странство за развитокот на македонската национална мисла и за одбраната на македонскиот национален индивидуалитет. Историја, VI, 1970, 2, 50—71.
82. Првото помагало за историјата на македонскиот народ за гимназиите. Споменица на Просветно дело. Скопје, 1970.

1971

83. Два документа од 1904 г. со податоци за Ѓорче Петров. Историја, VII, 2, 185—191.
84. Ѓорче Петров, Македонското ослободително дело. Приредил Д-р Гане Тодоровски, VII, 1971, 2, (приказ), 258—264.
85. Животот и делото на Ѓорче Петров, ГИНИ, XV, 1971, 2, 41—52.
86. Историската вистина во песната „Ми товарил Дончо три товара ориз“. Историја. VII, 1971, 1, 179—184.
87. Ликот и делото на Ѓорче Петров. Историја, VII, 1971, 2, 47—52.
88. Македонското списание „L'indépendance Macédonienne“ во Швајцарија и неговата намена. ГИНИ, XV, 1971, 3, 147—156.
89. Непознати писма и телеграми на Ѓорче Петров, ГИНИ, XV, 1971, 2, 247—283.
90. Најран некролог за Гоце Делчев, Нова Македонија од 9. VI. 1971, стр. 14.
91. Нови документи од 1904 г. со податоци за Даме Груев. Историја, VII, 1971, 2.
92. Прилеп и Прилепско (од XVII век до Балканските војни), Прилеп 1971, 177—187, 195—225, 241—276, 313—319.
93. Спомените на Ѓорче Петров како извор за историјата на македонското национално-ослободително движење до 1904 г., Годишен зборник на Филозофскиот факултет, XXIII, 1971, 179—195.
94. Спомени на Даме Груев. Историја, VII, 1971, 2, 192—211.
95. The Life and Work of Ѓorče Petrof. Macedonian Review I, 2—3, 182—191.

1972

96. Балканските војни и последиците во Македонија. Предавања на V семинар за македонски јазик, литература и култура. Скопје 1972, 147—156.
97. Гоце Делчев. В. 13 ноември од 1972 г., 13.
98. Душко Константинов, Даме Груев. Историја, VIII, 1, (приказ), 258—260.
99. Илинденски настани. Битола, I, 1971, Историја VIII (приказ), 261—262.
100. Пере Тошев. ГИНИ, XVI, 2, 51—54.
101. Писма на учесници во македонското национално револуционерно движење. ГИНИ XVI, 2, 181—207.

Д-р *Констјантин Пејров*, редовен професор

1954

1. Македонската средновековна архитектура, Разгледи, Скопје.
2. Пластичната декорација од Коњух, Разгледи, Скопје.
3. Прилог кон средновековната археолошка карта, Гласник на Музејско конзерваторското друштво на Македонија, Скопје.

1955

4. Два релјефа од Буково, Жива антика, Скопје.
5. Еден пагански симбол во рановизантиската декорација, Разгледи, Скопје.
6. Истарски споменици, Разгледи, Скопје.
7. Некрополата во Будва и античното стакло, Разгледи, Скопје.
8. Nova iskopavanja u Stobima, Vijesti Društva muzejsko konzervatorskih radnika Hrvatske, Zagreb.
9. Нови ископувања во Стоби, Разгледи, Скопје.
10. Отпочела су археолошка ископавања у Стобима, Неделјне информативне новине, Београд.
11. Пред скулптурите и релјефите на новиот лапидариум, Разгледи, Скопје.
12. Смешано ѕидање во неколку згради во Македонија од III до VI век, Зборник на Археолошкиот музеј, Скопје.
13. Средновековниот Бар денес, Разгледи, Скопје.

1956

14. Еден нов податок за Хераклеја Линкестидска, Зборник на Археолошкиот музеј, Скопје.
15. Kale spomenički centar, Vijesti Društva muzejsko konzervatorskih radnika Hrvatske, Zagreb.
16. Lapidarium u Kuršumli hanu, Vijesti Društva muzejsko konzervatorskih radnika Hrvatske, Zagreb.
17. Равенски стаклени спектри, Разгледи, Скопје.
18. Хронологија во археологијата, Разгледи, Скопје.
19. Царичин град, Разгледи, Скопје.

1957

20. Има ли византиска зграда во Скопје, Гласник на Институтот за национална историја, Скопје.

1958

21. Jedan dosad nepoznati srednjevjekovni han u Skopju, Vijesti Društva muzejsko konzervatorskih radnika Hrvatske, Zagreb.

1958

22. Кога е градено скопското Кале, Нова Македонија, Скопје.
23. Македонија и Приморје, Разгледи, Скопје.
24. Најстари делови на скопското Кале, Гласник на Институтот за национална историја, Скопје.
25. Nekoliko beležaka o konzervaciji spomenika kulture u zemljama Srednje Evrope, Vijesti Društva muzejsko konzervatorskih radnika, Zagreb.
26. Nova konzervacija u Stobima, Vijesti Društva muzejsko konzervatorskih radnika Hrvatske, Zagreb.

1959

27. Istraživanja na skopskoj tvrđavi, Vijesti Društva muzejsko konzervatorskih radnika Hrvatske, Zagreb.
28. Непознатата скулптура на Средна Америка, Нова Македонија, Скопје.
29. Патот на ориенталните и арапските елементи во македонската декорација, Разгледи, Скопје.
30. Пореч, град и споменици, Историски записи, Орган историског института Н. Р. Црне Горе, Цетиње.
31. Постои ли византиска зграда во Скопје, Нова Македонија, Скопје.
32. Стауродекорација од Коњух, Зборник на Археолошкиот музеј, Скопје.

1960

33. Beleške o postavljanju jednog lapidariuma, Muzeji, Savez muzejsko konzervatorskih društava Jugoslavije, Zagreb.
34. Dva primjera utjecaja primorske arhitekture na srednjevjekovne makedonske spomenike, Anali Historijskog instituta Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti, Dubrovnik.
35. Konzervacija Palazzo Ducale, Vijesti Društva muzejsko konzervatorskih radnika Hrvatske, Zagreb.

1961

36. Trajanje spomenika, Promjene i oštećenja na akveduktu kraj Skopja, Vijesti Društva muzejsko konzervatorskih radnika Hrvatske, Zagreb.

1962

37. Акведуктот крај Скопје и проблемот на неговото датирање, Годишен зборник на Филозофскиот факултет, Скопје.
38. Декоративната пластика во Македонија во XI—XII век, Годишен зборник на Филозофскиот факултет, Скопје.
39. Извештај за ископувањата во Стоби во 1955—1956 година, Зборник на Археолошкиот музеј, Скопје.
40. Jedna euharistijska labis u Makedoniji, Anali Historijskog instituta Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti, Dubrovnik.

41. Trajanje spomenika, Iščezavanje djelova jednog skulpturnog portala iz XIV vijeka, Vijesti Društva muzejsko konzervatorskih radnika Hrvatske, Zagreb.

1963

42. Декоративната пластика на спомениците од XIV век во Македонија, Годишен зборник на Филозофскиот факултет, Скопје.

1964

43. Декоративната пластика во Св. Софија, Нова Македонија, Скопје.

1965

44. Два фигурални релјефи од Македонија, Годишен зборник на Филозофскиот факултет, Скопје.
45. Неидентифицирани капители од една охридска црква, Годишен зборник на Филозофскиот факултет, Скопје.
46. Романичката апокалипса во Македонија, Културен живот, Скопје.

1966

47. Burg Trifels, По трагите на една легенда за Ричард Лавско Срце, Историја, списание на Сојузот на историските друштва на Македонија, Скопје.
48. Реконструкција на еден неидентифициран скопски ан, Годишен зборник на Филозофскиот факултет, Скопје.

1967

49. Истражување на водоводниот систем во средновековниот Стоби, Годишен зборник на Филозофскиот факултет, Скопје.
50. Некои значајни вредности на уметноста во Македонија, Историја, Скопје.
51. Нови резултати на византолошката наука, Историја, Скопје.
52. Причините и времето на запустувањето на Стоби, Историја, Скопје.

1968

53. Еден неистражен пат на романичко влијание во македонската средновековна уметност, Историја, Скопје.
54. Идентифицирање локалитетот на манастирот Св. Ѓорѓи Горгос, Годишен зборник на Филозофскиот факултет, Скопје.
55. Низ хрониката на значајните споменици во Рим, Историја, Скопје.
56. Средновековното споменичко градителство, дел од уметничкото творештво во Македонија, Историја, Скопје.

1969

57. За римските споменици во Париз, Историја, Скопје.
58. За стилското влијание од јустинијанската декоративна пластика врз пластиката на македонските споменици од V—VI век, Историја, Скопје.

59. Лоцирање на црквите посветени на Архангел Михаил, Историја, Скопје.
60. Кон прашањето за местонаоѓањето и траењето на средновековните скопски цркви, Годишен зборник на Филозофскиот факултет, Скопје.
61. Реконструкција на порталот од неидентифицираната црква во Скопје. Годишен зборник на Филозофскиот факултет, Скопје.
62. Улогата на меценатството на Медичите во развитокот на ренесансната уметност во Фиренца, Историја, Скопје.

1970

63. Две концепции во надворешното обликување на готско рановизантиските архитектонски споменици во Равена од V—VI век, Историја, Скопје.
64. Една стилска анализа на арабо-нормано-византиските компоненти во спомениците на Палермо и Монреале, Историја, Скопје.
65. Едно оценување на Изола Тиберина, архитектонска реткост на Рим, Историја, Скопје.
66. Кон отвореното прашање за шестата базилика во Стоби, Годишен зборник на Филозофскиот факултет, Скопје.
67. La corrélation imprécise des composantes typiques helléniques et latines dans les basiliques byzantines de la période précoce en Macédoine, Le passé de Macédoine et des Macédoniens, L'Institut de l'histoire nationale, Skopje.
68. Некои помалку познати компоненти на авињонската уметност, Историја, Скопје.
69. Неколку збора за македонската уметност, Nastava istorije, Savez historijskih društava Jugoslavije, Zagreb.
70. Реконструкција на амвонот од ротондата во Коњух, Годишен зборник на Филозофскиот факултет, Скопје, 1970.
71. Скопје од првите историски спомнувања до доаѓањето на Турците, Монографија за Скопје, Скопје.

1971

72. Еден пекторален крст според калап од ранохристијанскиот Скупи, Годишен зборник на Филозофскиот факултет, Скопје.
73. Камена пластика во Македонија во времето од XI до XIV век, Македонија, Македонска академија на науките и уметностите, Скопје.
74. Необјаснети места на две христијански алегориски мозаични композиции, Годишен зборник на Филозофскиот факултет, Скопје.

1972

75. Патот и појавата на романиката и романичката апокалипса во средновековната македонска декоративна пластика, Macedonian Review, Скопје.
76. Рановизантиски споменици во Македонија, Macedonian Review, Скопје.

*Методологија Соколовиќ, редовен професор**Научни и стручни филозофи како и
критички рецензии***1951**

1. Најамнина у старој Југославији. — Издание на „РАД“, Београд, IX, 1951, стр. 90.

1958

2. Прилог кон проучувањето на турско османскиот феудален систем со посебен осврт на Македонија во XV и XVI век. — Гласник на ИНИ, II, бр. 1, 1958, 157—228.

1960

3. Градот Велес во периодот од околу 1460—1544 година. — Гласник на ИНИ, III, 1960, бр. 2 147—177.
4. Дервенциските села во Велешката нахија од 1460—1544 година. — Гласник на ИНИ. — IV, 1960, бр. 1—2. 171—197.

1961

5. Осврт на феудалните владенија во Велешката нахија од 1460—1544. — Зборник — 100 години на Велешка гимназија, 1961, 31—51.

1963

6. Турски изворни податоци од XV и XVI век за градот Битола. — Гласник на ИНИ, VII, 1963, бр. 1, 127—156.

1966

7. Турски документи за историјата на македонскиот народ. — Серија прва. Том I, Скопје 1963, издание на Државната архива на СРМ. Документите се издадени во соработка со Ариф Старова, Ванчо Бошков и Фетах Исхак.
8. Костур и Костурско во средината на XV век. — Историја, орган на Сојузот на историските друштва на СРМ, II, 1966, бр. 1—2, 118—131.
9. Градско и селско население со специјални задолженија во дел од Охридскиот санџак во втората половина од XVI век. — Гласник на ИНИ, Скопје, X, 1966, бр. 2—3, 181—203.

1967

10. Дервенциството во Охридскиот санџак во втората половина на XVI век. — Годишен зборник на Филозофскиот факултет во Скопје, кн. 19, 1967, 169—203.
11. Спахии-тимариоти христијани во Прилепската нахија во средината на XV век. — Годишен зборник на Филозофскиот факултет, кн. 19, 1967, 153—168.
12. Суштината на тимарско-спахискиот систем. (Неговото спроведување во Македонија и односите помеѓу спахиите-тимариоти и рајата). — ИСТОРИЈА — списание на Сојузот на историските друштва на СРМ, III, 1967, бр. 1.

1969

13. Турски документи за историјата на македонскиот народ. — Серија прва, том III, Скопје 1969 — Архив на Македонија (во соработка со Кемал Илјази).
14. Турски документи за историјата на македонскиот народ. — (Опширен пописен дефтер за Скопската, Тетовската, Кичевската, Велешката, Прилепската и Мариовската нахија од 1467/8 година). Документите се објавени во соработка со д-р Александар Стојановски. Архив на Македонија 1971.

1957

15. Закон за градот Ниш. — Гласник на ИНИ, I, 1957, бр. 2, 195—196.
16. Закон за градот Крушевац. — Гласник на ИНИ, I, 1957, бр. 2, 196—202.

1958

17. Пет закони за пазарните такси и ушурот од времето на Сулејман Величествени. — Гласник на ИНИ, II, 1958, бр. 1, 297—313.

1960

18. Две кануннамиња за Сегединскиот санџак од втората половина за XVI век, (во соработка со Ариф Старова). — Гласник на ИНИ, IV, 1960, бр. 1—2, 333—360.

1964

19. Личните имиња и називите на населените места и други месности во Велешката нахија во втората половина на XVI век. — Македонски јазик, Скопје, XV, 1964, кн. 1—2, 197—219.

1965

20. Личните имиња и називите на населените места и други месности во Прилепската нахија во втората половина на XV век. — Македонски јазик, орган на Институтот за македонски јазик „Крсте Мисирков“, XVI, 1965, 151—190.

1970

21. Осврт на састав становништва Западне Македоније у XV и XVI веку. — Југословенски историски часопис (ЈИЧ), 1970, бр. 1—2, 9—31.

1971

22. Развојниот пат на некои градови во Македонија во XV и XVI век. — Историја (Списание на Сојузот на историските друштва на СРМ), Скопје, VII, 1971, бр. 1, 33—66.

Критички рецензии

за објавените трудови од следните автори:

1951

23. Димче Мире — Востанија и движења во Македонија во втората половина на XVII век. Рецензијата е објавена во Нова Македонија од 23 ноември 1951.

24. Турски документи за македонската историја. — Том I, 1951 година. Издание на ИНИ. Приказот е објавен во Нова Македонија од 4 септември 1951.

1957

25. Кануни и канунаме за Босански, Херцеговачки, Зворнички, Клишки, Црногорски и Скадарски санџак. — Издание на Ориенталниот институт во Сараево 1957. Рецензијата е објавена во „Гласник“ на ИНИ, III, 1959, бр. 1-297—300.

1958

26. Бистра Цветкова — „Извънредни даџци и државни повиности в българските земи под турска власт. — БАН, 1958 — София. Рецензијата е објавена во Гласник на ИНИ, II, 1958, бр. 2, 242—247.

1965

27. Восточние источници по истории народов Юговосточной и Центральной Европы. Москва 1964. Рецензијата е објавена во Гласник на ИНИ за 1965.
28. Д-р Александар Матковски, „Осврт врз зборникот — Турски документи за историјата на македонскиот народ“. Одговорот на овој напис е даден во Гласник на ИНИ, IX, 1965, бр. 2, 201—219.

1966

29. Б. Цветкова и Б. Мутафчиева — „Турски извори за българската историја“. — Серија XV—XVI век, том I, издание на БАН 1964. Рецензијата е објавена во Гласник на ИНИ, X, 1966, бр. 2—3, 258—264.

1967

30. Николај Годоров и Борис Недков — „Турски извори за българската историја“. — Серија XV—XVI век. Том II. Рецензијата е објавена во Гласник на ИНИ, XI, Скопје, 1967, бр. 1, 183—193.

Томо Томоски, редовен професор

1953

1. Историја народа Југославије I, Београд 1953, 395—399 и 413—415.

1954

2. Исправки и дополненија на некои карти од средновековната историја на Македонија, Годишен зборник на Филозофскиот факултет на Универзитетот во Скопје 7, Скопје 1954, 111—122.

1955

3. Документи од виенската архива за Македонија од 1879—1903, Скопје 1955, 7—160.

1957

4. Б. Русиќ, Малесија, Гласник на Институтот за национална историја, Скопје, I, 1957, 1, 276—280.

5. Дали постоел град Полог, Гласник на Институтот за национална историја, Скопје, I, 1957, 1, 271—275.
6. Ѓурѓе Бошковиќ, Проблем манастира св. Ѓорѓа-Ѓорѓа на Серави, Гласник на Институтот за национална историја, I, 2, 170—172.
7. Јован Трифуноски, За името и поделбата на областа Полог, Гласник на Институтот за национална историја, Скопје, I, 1957, 2, 169.
8. Каде лежел градот „Qoritos“, Гласник на Институтот за национална историја, Скопје, I, 1957, 2, 147—151.

1958

9. Уште еднаш за Малесија, Гласник на Институтот за национална историја, Скопје, II, 1958, 2, 165—178.

1961

10. Охрид до крајот на XIV век, Зборник на трудови, Охрид 1961, 7—14.
11. Прилог за реконструкција на Tabula Peutingeriana на делницата Scupi-Stobi, Жива антика, Скопје, XI, 1961, 1, 113—125.

1963

12. Auf den Spuren der illyrischen Siedlung Uscana, Жива антика, Скопје, XII, 1963, 2, 339—344.
13. Еден изгубен документ за австриската војна во Македонија во 1689, Годишен зборник на Филозофскиот факултет, на Универзитетот во Скопје 15, Скопје 1963, 121—132.
14. Белешки по повод воениот поход на Андроник III во Македонија во 1330 година, Годишен зборник на Филозофскиот факултет на Универзитетот во Скопје, 16, Скопје, 1964, 41—44.

1965

15. Апелативи на нашите средновековни градови, Историја, Скопје, I, 1965, 2, 55—57.

1967

16. Градиштето на средновековна Пелагонија, Жива антика, Скопје, XVII, 1967, 241—246.
17. Таорското градиште (Taurusium-Bederiana-Justiniana Prima), Жива антика, Скопје, XVII, 1967, 233—239.

1968

18. М. Соколоски, Дервенциството во Охридскиот санџак во втората половина од XVI век, Историја, Скопје, IV, 1968, 1, 196.
19. М. Соколоски, Спахии-тимариоти христијани во Прилепската нахија во средината на XV век, Историја, Скопје, IV, 1, 191.
20. Прашањето на Коџацик, Историја, Скопје, IV, 1968, 2, 93—99.

1969

21. Еден опис на Македонија од 1905 година, Историја, Скопје, V, 1969, 2, 160—169.

22. Историја на македонскиот народ 1, Скопје, 1969, 177—206.
23. Населението на Битолскиот санџак во 1897 година според статистичкиот преглед на австро-унгарскиот вицеконсул А. Крал, Историја, Скопје, V, 1969, 1, 45—71.

1970

24. Белешки за положбата на некои месности во Македонија во почетокот на XI век, Историја, Скопје, VI, 1970, 2, 172—180.
25. Еден редок наод на гулиња од камен, Историја, Скопје, VI, 1970, 1, 147—148.
26. Македонија во „Описот на европска Турција со предлог за завладување на некои земји од Anastasius de Parascowiz“, Историја, Скопје, VI, 1970, 1, 130—134.
27. Полошките хисари во XV век, Историја, Скопје, VI, 1970, 2, 166—171.

1971

28. Постанок и развнток на средновековниот град Прилеп, Прилеп и Прилепско низ историјата I, Прилеп 1971, 75—85.
29. Потеклото и значењето на некои топоними во Македонија, Историја, Скопје, VII, 1971, 1, 169—171.
30. Прилог кон убикацијата на Модричкиот манастир, Годишен зборник на Филозофскиот факултет на Универзитетот во Скопје 23, Скопје, 1971, 255—258.
31. Средновековниот град Малешево, Историја, Скопје, VI, 1971, 1, 161—168.

Д-р Александар Ајосилов, вонреден професор

1957

1. Добромир Хрис и Стрез — владетели на Просек. Нова Македонија 1957.
2. На нова и возвишена должност (по повод Денот на ЈНА), Нова Македонија од 22. XII. 1957.

1959

3. Драмата на Радин мост — 50-годишнина од смртта на Јосиф Даскалов, Нова Македонија од 18. V. 1959.

1960

4. Борбата на лесновци и дрвенци против експлоатацијата на Хусни (Јусни) бег во 1902 година. Гласник на Институтот за национална историја, Скопје, III, 1960 бр. 2, 69—82.

1961

5. Колонизацијата на мухадирите во Македонија и растројството на чифчиските односи од крајот на XIX век до 1912 година. ГИНИ, Скопје, III, 1961, бр. 1-2, 113—137.

1962

6. Вардарска Македонија од I светска војна до изборите за Конституантата (28. XI 1920). Годишен зборник на Филозофскиот факултет на Универзитетот во Скопје, Скопје, 1962, бр. 13, 27—90.
7. Струи, влијанија, организации и партии во Македонија во периодот на создавањето на државата СХС. ГИНИ, Скопје, VI, 1962, бр. 1—2, 61—96.

1963

8. Еден нов документ за положбата во Македонија кон крајот на XIX и почетокот на XX век. ГИНИ, Скопје, VII, 1963, бр. 1, 247—263.
9. Обиди за колонизација на Македонија во условите на националните пропаганди на соседните држави. Годишен зборник на Филозофскиот факултет на Универзитетот во Скопје, Скопје, 1963, кн. 15, 188—198.
10. Преглед на прилозите објавени во Годишен зборник на Филозофскиот факултет на Универзитетот во Скопје, од кн. 1 (1948) до заклучно кн. 15 (1963), Скопје, 1963, 412—422.

1966

11. Колонизацијата на Македонија во стара Југославија. Култура, Скопје, 1966, 240.
12. Некои форми во политиката на денационализацијата и асимилацијата на македонскиот народ во стара Југославија. Годишен зборник на Филозофскиот факултет на Универзитетот во Скопје, Скопје, 1966, кн. 17—18, 127—142.
13. Кратовско во времето на Илинденското востание. Историја, Скопје, II, 1966⁹ бр. 1—2, 81—91.
14. Осврт на одбранетите докторски дисертации со историска проблематика на Филозофскиот факултет во Скопје од неговото создавање до крајот на 1965 година. Историја, Скопје, II, 1966, бр. 1—2, 171—177.

1967

15. Приликите во Русија непосредно пред Октомвриската револуција. Историја, Скопје, III, 1967, бр. 2, 49—50.

1968

16. Вардарска Македонија меѓу двете светски војни. Билтен на Заводот за унапредување на школството на СРМ, Скопје, 1968, бр. 4—5, 81—91.
17. Нови документи за контактите и преговорите на македонските револуционери и на други фактори со српски официјални претставништва 1904—1905 година. Историја, Скопје, IV, 1968, бр. 2, 106—125.
18. Приказ на 44 докторски дисертации одбранети на Филозофскиот факултет во Скопје. Реферативни билтен докторских дисертација, Београд, 1968, бр. 9-10.
19. Револуционерните прилики во Македонија како одраз на Октомвриската револуција. Историја, Скопје, IV, 1968, бр. 2, 23—44.
20. Развоток на трговската куќа Арсо и Милан Генови. Годишен зборник на Филозофскиот факултет на Универзитетот во Скопје, Скопје, 1968, кн. 20, 241—245.

1969

21. Изборите за Народна скупштина на Кралството Југославија од 1938 година во Кумановска околија. Историја, Скопје, V, 1969, бр. 1, 111—126.
22. Извештаи на белгиските дипломатски претставници за Илинденското востание. Годишен зборник на Филозофскиот факултет на Универзитетот во Скопје. Скопје, 1969, кн. 21, 121—151.

1970

23. Манифестације македонске националне индивидуалности у Краљевини Југославији. ЈИЧ, Београд, 1970, бр. 3—4, 71—87.
24. Историја за IV клас гимназија, општествено-јазична насока (со Благоја Цветковски и Ѓорѓи Глигоров), Просветно дело, Скопје, 1970, 303.
25. Историја за III клас гимназија, природно-математичка насока, (со Благоја Цветковски и Ѓорѓи Глигоров), Просветно дело, Скопје 1970, 217.

1971

26. Манифестации на македонската национална индивидуалност во Кралството Југославија. Нова Македонија од 10—20 август, Скопје, 1971 (во продолженија).
27. Историска читанка за IV клас гимназија, општествено-јазична насока и за III клас гимназија, природно-математичка насока. Просветно дело, Скопје, 1971, 186.
28. Еден необјавен француски документ од 1916 година за Балканот и автономна Македонија. Годишен зборник на Филозофскиот факултет на Универзитетот во Скопје, Скопје, 1971, кн. 23, 151—177.
29. Французите за Балканот и автономна Македонија. Нова Македонија од 24 март до 6 април 1971 (во продолженија).

1972

30. Специфичната положба на македонскиот народ во Кралството Југославија. ГИНИ, Скопје, XVI, 1972, бр. 1.
31. Специфичната положба на македонскиот народ во стара Југославија. Нова Македонија од 28 октомври до 4 ноември 1972 (во продолженија).
32. The French Balkans and the Autonomy of Macedonia. Macedonian review, Скопје, 1972, бр. 2.

Д-р Бранко Панов, вонреден професор

1958

1. Смртта на Самоила. Нова Македонија, 15 декември, 1958, стр. 7.

1959

2. Црковно-просветните борби во Струмичко во XIX век, Гласник на Институтот за национална историја, Скопје, III, 1959, 2, 83—120.

1961

3. Активноста на една руска научна експедиција во Македонија во 1898 година. Нова Македонија, 10 септември, 1961, стр. 3.
4. Општествено-политичките прилики во Струмичката област од крајот на VI до почетокот на X век. Гласник на Институтот за национална историја, Скопје, V, 1961, 2, 201—243.

1963

5. Карактерот на дејноста на браќата Кирил и Методија во Македонија. Просветно дело, Скопје, 1963, 7—8, 375—388.
6. Орде Ивановски, Македонските Словени од VI до IX век. Скопје 1963, Гласник на Институтот за национална историја, Скопје, VII, 1963, 1, 280—283 (Рецензија).

1965

7. Богомилското движење во Македонија. Историја. Списание на Сојузот на историските друштва на СРМ, Скопје, I, 1965, 1, 50—57.

1967

8. Климент Охридски. Историја, Скопје, III, 1967, 1, 32—53.
9. М. Пандевски, Политичките партии и организации во Македонија (1908—1912). Скопје, 1965. Историја, III, 1967, 2, 159—162. (Приказ).
10. С. Антољак, Помошни историски науки. Изд. на Универзитетот во Скопје, Скопје, 1966, Историја, III, 1967, 2, 171—173. (Приказ).

1968

11. А. А. Сванидзе, Ремесло и ремесленици в средновековой Швеции (XIV—XV в.). Москва, 1967. Историја, IV, Скопје, 1968, 2, 221—223. (Приказ).
12. Николај Н. Дурново за македонското прашање. Историја, Скопје, IV, 1968, 2, 77—89; Разгледи, Скопје, X/10, 1968, 1177—1196.
13. Општословенското дело на Кирил и Методија. Нова Македонија, [24 мај, Скопје, 1968.
14. Британски документи за историјата на македонскиот народ, т. I (1797—1839). Под редакција на Х. Андонов — Полјански. Изд. на Архивот на Македонија. Скопје, 1968, Историја, Скопје, V, 1969, 1, 253—255 (Приказ).
15. Дејноста на Климент Охридски во Македонија. Иселенички календар. Скопје, 1969, 46—52.

1969

16. Историја на македонскиот народ, кн. I. Издание на Институтот за национална историја, Скопје, 1969, 95—98, 107—115, 145—175.
17. Македонија татковина на словенската писменост. Нова Македонија, Скопје, 25 мај, 1969.
18. Нови податоци за востанието на комитопулиците во 969 година. S. Antoljak, Miscellanea medievalia Jugoslavica. Годишен зборник на Филозофскиот факултет на Универзитетот во Скопје, Скопје, кн. 20, 1968, Историја, Скопје, V, 1969, 1, 269—271 (Приказ).

19. Струмица за време на Балканските и на Првата светска војна (со прилози 5 нови документи), Историја, Скопје, V, 1969, 1, 84—110.
20. Cyril a Metod v Macedonii. Vydal UV SAKS. Bratislava, 1969, 7 str. (на шапиро граф).

1970

21. Дејноста на Кирил и Методија во Македонија. Зборник „Кирил Солунски“, 1. Изд. на МАНУ. Скопје, 1970, 163—185.
22. Имуניתетот и феудалната рента во Македонија во XI и XII век според писмата на Теофилакт Охридски. Годишен зборник на Филозофскиот факултет на Универзитетот во Скопје, Скопје, 1970, кн. 22, 225—269.
23. L'activité de Théophilakt d'Ohrid en Macédoine. Recueil d'articles scientifiques „La Macédoine et les Macédoniens dans le passé, ed. Institut de l'histoire nationale — Скопје, 1970, p. 45—60.
24. Меѓународна научна средба по повод 1000-годишнината од востанието на комитопулите и создавањето на Самоиловата држава. Историја, Скопје, VI, 1970, 1, 269—273.
25. Описи на средновековните градови. Историја, Скопје, VI, 1970, 1, 148—155.
26. С. Антољак, Самоиловата држава. Скопје, 1969, Историја, Скопје, VI, 1, 1970, 213—218 (Рецензија).
27. „Славјански Век“ за Илинденското востание. Зборник „Илинден 1903“. Изд. на Институтот за национална историја, Скопје, 1970, 331—336.

1971

28. Македонија од населувањето на Словените до паѓањето под турска власт. Шах. Изд. на Организациониот комитет на шаховските олимпијади 1972. Мај 1971, стр. 13—17 (и на руски и англиски јазик).
29. Струмичката област во време на Самоил. Зборник „Илјада години од востанието на комитопулите и создавањето на Самоиловата држава“. Издание на Институтот за национална историја. Скопје, 1971, 149—170.
30. Теофилакт Охридски како извор за средновековната историја на македонскиот народ. Издание на „Култура“. Скопје, 1971, 404 стр.

1972

31. I Santi Cirillo e Metodio e la loro attivita panslava. „Gloria a San Cirillo“. 24 maggio. Roma 1972, 7—14.
32. Во која област на Македонија бил кнез словенскиот просветител Методија. Гласник на Институтот за национална историја, Скопје, XVI, 1972, 1, 125—134.
33. The Life and Work of Theophilact of Ohrid. Macedonien review, Скопје, 1972, 1, 53—57.
34. За етногенезата на македонскиот народ. Гласник на Институтот за национална историја, Скопје, XVI, 1972, 3, 77—89.

Душица Пејрушевска, виш предавач

1952/53

1. Гортан — Горски — Пауш, LINGUA LATINA I и II, превод и адаптација на латинската читанка за класични и реални гимназии, Скопје, 1952, 1953.

1956

2. Гортан — Горски — Пауш, ELEMENTA LATINA, превод и адаптација на латинската читанка за средните училишта, Скопје, 1956 (и други изданија сè до 1970 г.).

1960

3. V. A. Sirago, Italia agraria sotto Traiano (приказ, ЖА, X, 378—380).

1961

4. А. Г. Бокшњанин, Парфија и Рим (приказ, ЖА, XI, 1, 218—222).

1962

5. М. МС. Crum and A. G. Woodhead, Select Documents of the Principates of the Flavian Emperors (приказ ЖА, XI, 2, 450—453).

1963

6. Д-р Петар Лисичар, Историја на античките Грци (приказ ЖА, XII, 2, 432—435).

1964

7. Неколку белешки во врска со проучувањето на структурата на микенското општество, Год. зборник на ФФ кн. XVI, 91—101.

1965

8. Kutereupi (ЖА, XV, 1, 28).
9. Најстарији писани подаци о занатству на Балкану, во соработка со М. Д. Петрушевски, Годишњак АНУ БиХ, III, ЦБИ, књ. I, 13—51.
10. Микенското писмо и грчката митологија, Историја 1/2, 62—66.
11. Жива Антика. I—XV, (приказ, Историја 1/2, 112—114).

1966

12. Congressus internationalis „Antiquitas Graeco-Romana ac tempora nostra“, Брно 12—16. 4. 1966 (приказ, ЖА, XVI, 1, 367—368).

1967

13. I Меѓународен конгрес на микенолозите, Рим 27. 9—3. 10. 1967 (приказ, ЖА, XVII, 291—294).

1968

14. Разраснување на една наука, Историја, IV/1, 172—178.
15. Производи микенскога занатства, во соработка со М. Д. Петрушевски, Годишњак АНУ БиХ VI, ЦБИ књ. 4. 35—59.

1969

16. Историја на македонскиот народ, книга I, дел I, гл. 2—3, стр. 33—55 (Скопје 1969).
17. Стариот Рим во поезијата на Марцијал, Историја, V/1, 232—249.

1970

18. Историја македонског народа, књига I, део I, гл. 2—3, 32—52 (Београд, 1970).

1971

19. Фанула Папазоглу, Средњобалканска племена у предримско доба, АНУ БиХ Дјела књ. 30, ЦБИ, књ. 1, Сарајево 1969, 497 (приказ, Историја, VII/1, 255—265).
20. За подобро информирање во микенологијата, (ЖА, XXI, 1, 19—25).
21. Порекло ореола и античка епска традиција, (ЖА, XXI, 2, 615—620).

Д-р Иван Микулчиќ, доцент

1959

1. Извештај са ископавања халштатске некрополе код с. Ст. Караорман, Зборник на Штипскиот музеј, Штип, I, 1959, 97—103, Т. I. карти 1.

1961

2. Каталог на наоди од Хераклеја — камена пластика, Хераклеја, Битола, I, 1961, 43—64, Т. XIII—X (со П. Мачкиќ).
3. Могили од Орлова Чука кај с. Караорман, Зборник на Штипскиот музеј, Штип, II, 1961, 47—64, Т. I—VI, карти 1—4.

1962

4. Некои археолошки потврди за првото готско пустошење во Пелагонија, Стремеж, Прилеп, VIII, 1962, бр. 4, 37—41.

1963

5. Кисела Вода, Липково, Куманово — праисториска некропола, Археолошки преглед, Београд, 5, 1963 (1964), 54—55.
6. Надсело, Беранци, Битола — раноримска некропола, Археолошки преглед, Београд, 5, 1963, 62—63, Т. XXXIII.

7. Рупа, Мојно, Битола — античка архитектура, Археолошки преглед, Београд, 5, 1963, 120—121, Т. XXXIII.
8. Црквиште, Беранци, Битола — хеленистичка некропола, Археолошки преглед, Београд, 5, 1963, 61—62, Т. XVII.

1965

9. Илирско-архајски гробови из околине Штипа, Старинар Н. С., Београд, XIII—XIV, 1962—63 (1965), 197—210.
10. Црквиште, Беранци — античка некропола, Археолошки преглед, Београд, 6, 1964 (1965), 99—101, Т. XXIV, XXV.

1966

11. Архајске некрополе јужне Пелагоије, Старинар, Београд, XV—XVI, 1964—65 (1966), 209—226.
12. Једна хеленистичка некропола из околине Битоља, Старинар, Београд, XV—XVI, 1964—65 (1966), 227—244.
13. Пелагоија у светлости археолошких налаза — од Егејске сеобе до времена Августа, ed. Disertationes ingoslavicae. АДЈ, Београд, III, 1966, 96 страни, 1 карта, Т. I—XXIX.
14. Стоби — античка некропола, Археолошки преглед, Београд, 7, 1965 (1966), 126—128, Т. XIV, XIX.

1967

15. Стоби, Перистерија — каснохеленистички гробови, Археолошки преглед, Београд, 8, 1966, (1967), 113—114.
16. Старо рударство кај Витолиште, Стремеж, Прилеп, XIII, 1967, бр. 7, 46—53.
17. Требениште, Енциклопедија ликовних умјетности, Загреб, књ. IV, 1967, 448.

1968

18. Скопско Кале, Скопје — праисториско насеље и средњевековно утврђење, Археолошки преглед, Београд, 9, 1967 (1968), 48—50, Т. XIX (со Б. Бабиќ).
19. Тиквеш, Кавадарци — споменични комплекс, Археолошки преглед, Београд, 9, 1967, (1968), 185—186 (со А. Керамитчиев).

1969

20. Црквиште, Иливо — средњевековна црква и некропола; — Крст, Иливо — тумул из римског времена; — Калата, Дулица — рановизантиска црква; — Бегов Даб, Дулица — рановизантиска базилика и словенска некропола; — Колонија, Калиманци — халштатски тумул (ископавања у горњем току Брегалнице), Археолошки преглед, Београд, 10, 1968 (1969), 224—228, Т. XXIX, XXX (со А. Керамитчиев).
21. Хеленистички опидум из Кршевице код Врања, Врањски гласник, Врање, књ. IV, 1968 (1969), 355—375, Т. I—XX, план 1—3 (со М. Јовановиќ).

1970

22. Мицатото на Гостиварскиот крај преку археолошки наоди, Гостиварскиот крај, Гостивар, књ. I, 1970, 73—89.

23. Непознат антички град кај Мојно, Год. зборник на Филозофскиот факултет, Скопје, кн. 22, 1970, 325—347, Т. I—V.

1971

24. Една античка villa rustica во Тиквеш, Год. зборник на Филозофскиот факултет, Скопје, кн. 22, 1971, 269—284, Т. I—V.
25. Pélagonie du sud — nécropoles archaïques, Recherches et resultats — VIIIe Congrès U.I.S.P.P., Београд, 1971, 141—143.
26. Polnocna Macedonia w okresie antycznym, Z otchłani wieków, Warszawa, 3, 1971, 186—189.

1972

27. Skupi — Istočna nekropola i j/i sektor gradskog bedema, Arheološki pregled, Beograd, 12, 1970 (1972), 134—141, Т. XXXIX.
28. Antičko staklo iz Skupâ i ostali makedonski nalazi, Acta archeologica SAZU, Ljubljana, knj. XXII, 1971, (1972), Т. I—VIII.
29. Das vorgeschichtliche Stratum auf der Burg Kale in Skopje und Problem der Eisenzeit in Süddardanien, Actes du VIIIe Congrès U.I.S.P.P., Beograd, Tome II, 1971 (1972), 175—179, Т. I—II.
30. Једна античка некропола из околине Битоља — II, Старинар, Београд, XXII, 1970 (1972), 139—145, Т. I—IV.
31. Кон проблемот на предримското население во Скопската Котлина, Историја, Скопје, VII, 1971 (1972), бр. 2, 166—173.
32. Накит класичног доба из Демир Капије, Старинар, Београд, XXII, 1970 (1972), 135—138, Т. I—II.
33. Neki novi oblici ranog slovenskog nakita u Makedoniji, Simpozium Srednjevekovne sekcije ADJ u Prilepu 1970 — Materijali, Beograd, IX, 1972, 161—171, Т. I—IV (so A. Keramitčiev).
34. Skupi — istraživanja u 1971. godini, Arheološki pregled, Beograd, 13, 1971 (1972).
35. Споменик на еден praefectus castrorum од Скупи, Жива Антика, Скопје, кн. XXI, 1971 (1972), бр. 2, 663—667.
36. Територија Скура, Жива Антика, Скопје, кн. XXI, 1971 (1972), бр. 2, 463—484, 3 карти, Т. I—II.

Димитар Димески, асистент

1967

1. А. Апостолов, Колонизацијата на Македонија во стара Југославија, Скопје, 1966, 239, — Историја, Скопје, III, 1967, 2, 163—165.
2. Г. Найденова—Стоилова, П. К. Јворов, Летопис за животот и творчеството му, БАН, Софија, 1959, 744, Историја, III, 1967, 2, 166—170.
3. Влахов, Кукуш и неговото историческо минало, Софија, 1963, 214, Историја, Скопје, III, 1967, 1, 158—160.

1968

4. Д-р Д. Зографски, Развикоот на капиталистичките елементи во Македонија за време на турско владеење, Скопје, 1967, 568, Историја, Скопје, IV, 1968, 1, 186—189.
5. М. Арнаудов, Живот и дейност на ексарх Ѓосиф, Синодално издателство, Софија, 1965, 304, Историја, Скопје, IV, 1968, 1, 192—194.
6. Прилог кон библиографијата за Прилеп и Прилепско, Историја, Скопје, IV, 1968, 2, 231—239.
7. Хр. Андонов — Полјански, Драмата во Цер, Скопје, 1968, 111, Историја, Скопје, IV, 1968, 2, 212—215.
8. Хр. Андонов — Полјански, Осврт на изворите и литературата за односот на Европа кон Илинденското востание, Годишен зборник на Филозофскиот факултет, т. 19, Скопје, 1967, 203—243, Историја, Скопје, IV, 1968, 1, 181—184.

1969

9. Борбата кај с. Чаништа, 1903, г., Современост, Скопје, XIX, 1969, 2, 148—165.
10. Историја на македонскиот народ, кн. 1—3, ИНИ, Скопје, 346, 453, 448, Историја, Скопје, V, 1969, 2, 199—203.
11. И. Катарџиев, Серскиот округ од Кресненското востание до Младотурската револуција, Национално-политичките борби, Скопје, 1968, 465, Историја, Скопје, V, 1969, 1, 249—253.
12. К. Битоски, Дејноста на Пелагониската митрополија (1878—1912). Грчки религиозно-просветни и вооружени акции, ИНИ, Скопје, 1968, 321, Историја, Скопје, V, 1969, 1, 260—264.
13. Прилог кон библиографијата за историјата на македонското национално-ослободително движење во предилинденскиот период (1893—1903), Историја, Скопје, V, 1969, 1, 292—304.
14. Хр. Андонов — Полјански, Гоце Делчев, Скопје, 1968, 53, Историја, Скопје, V, 1969, 2, 204—208.
15. Хр. Андонов — Полјански, П. Аргиријадес за балканската конфедерација и решавањето на македонското прашање, Годишен зборник на Филозофскиот факултет, т. 20, Скопје, 1968, 197—244, Историја, Скопје, V, 1969, 1, 272—274.

1970

16. Втор прилог кон библиографијата за Прилеп и Прилепско, Историја, Скопје, VI, 1970, 2, 337—354.
17. Национално-ослободителното движење во Прилепско во 1903 година, Гласник на Институтот за национална историја, Скопје, XIV, 1970, 2—3, 129—191.
18. Д-р О. Иваноски, Балканските социјалисти и македонското прашање од 90-те год. на XIX век до создавањето на III интернационала, Скопје, 1970, 438, Историја, VI, 1970, 2, 306—309.
19. Прилог кон библиографијата за историјата на македонското национално-ослободително движење во поилинденскиот период — до Хуриетот (1903—1908 г.), ГИНИ, Скопје, XIV, 1970, 1, 159—187.
20. Ракитничката провала, 1902 година, Историја, Скопје, VI, 1970, 2, 140—155.

21. Ф. Бабингер, Мехмед Освајач и негово доба, Матица српска, Нови Сад, 1968, 476, Историја, VI, 1970, 2, 299—303.
22. Хр. Андонов Полјански, Мисијата на В. М. Лик во Македонија, Годишен зборник на Филозофскиот факултет, т. 21, Скопје, 1969, 49—72; Историја, Скопје, VI, 1970, 2, 305—306.

1971

23. Во пресрет на еден јубилеј (сп. Современост, 1951—71 г.), Историја, Скопје, VII, 1971, 2.
24. Д-р Гл. Тодоровски, Малореќанскиот предел, Општествено-економски и просветни прилики во периодот од 80-те год. на XIX в. до крајот на Првата светска војна, Скопје, 1970, 439, — Г. ИНИ, Скопје, XV, 1971, 3, 305—308.
25. Ѓурѓовденскиот масакр во Битола, 1903 година, Историја, Скопје, VII, 1971, 2, 141—153.
26. Кадиноселската провала, 1902 година, Историја, Скопје, VII, 1971, 1, 131—151.
27. Струга и Струшко, Струга, 1970, 438, Историја, Скопје, VII, 1971, 1, 271—274.
28. Historiographie de Macédoine (1945—1970), ИНИ, Скопје, 1970, tome I, p. 363, Историја, Скопје, VII, 1971, 1, 276—277.

1972

29. Чаништа — врвен дострел на Ѓорчевата востаничка дејност, Стремеж, Прилеп, XVI, 1972, 8, 576—585.

Кочо Сидовски, асистент

1971

1. Македонија и македонското прашање во „Annales de la Congregation (Lazaristes)“ од 1900 до 1919 година, Гласник на Институтот за национална историја, Скопје, XV, 1971, бр. 3, 267—277.

КАТЕДРА ЗА ЈУЖНОСЛОВЕНСКИ
И БАЛКАНСКИ ЈАЗИЦИ

Д-р Божо Видоески, редовен пр професор

1950

1. За неправилната употреба на прилозите ширум и после. МЈ, I, 1950, 150—153.
2. Јазикот на локалниот печат. МЈ, I, 1950, 25—35.
3. Класификација на глаголите во нашиот литературен јазик. МЈ, I, 1950, 15—25.
4. Образување на вокативната форма кај именките. МЈ, I, 1950, 190—193, 213—236.
5. Поречкиот говор. Дипломски работи, кн. 1. Скопје, Катедра за јужнословенски јазици, 1950, 84+1 карта.

1951

6. Белешки за говорот на селата Мелница и Г. Врановци во Велешко. МЈ, II, 1951, 200—209.
7. За сложенките. МЈ, II, 1951, 131—140.
8. Прилог кон географската терминологија на македонскиот јазик. МЈ, II, 1951, 43—47.

1952

9. Местото на акцентот во кравовскиот говор. МЈ, III, 1952, 58—63; 84—86; 100—118; 134—146.

1953

10. Вокалната система на кривопапанечкиот говор. МЈ, IV, 1953, 112—125; 156—165; 173—182; 200—209.
11. За образувањата на -иво и -ло. МЈ, 1953, 1—8.
12. Прилог кон библиографијата на македонскиот јазик. Посебни изданија на Институтот за македонски јазик, кн. 1, 1953, 136.

1954

13. Северните македонски говори. I. Кумановско-кравовската група говори. II. Говорот на Скопска Црногорија. МЈ, V, 1, 1954, 1—30; 2, 109—196+2 карти.

1955

14. Прилози за македонската дијалектологија. 1. Гласот х во охридскиот говор. 2. Остатоци од назализмот во западните говори. 3. Отклонување непосредноста на вокалите во нашите говори. МЈ, VI, 2, 1955, 113—151.
15. (Библиографија на македонската лингвистичка литература за 1954—1955 год.), ЈФ, XXI, 1—4, 1955—1956, 478—489.

1957

16. Кичевскиот говор. МЈ, VIII, 1, 1957, 31—90.

1958

17. Говорот и топонимијата на кичевските села од тајмишката група. I. Говор. II. Топонимија. МЈ, IX, 1958, 17—45+1 карта; 45—65.
18. Filologija kod Makedonaca. Enciklopedija Jugoslavije. Tom 3. Zagreb, Jugoslovenski leksikografski zavod, 1958, 332—333.

1960

19. Основни дијалектни групи во Македонија. МЈ, XI—XII, 1960 13—31+1 карта.

1961

20. Przyczynki do dialektologii macedońskiej. Z badan nad językami Jugosławii. Zeszyty językoznawcze, 6, 1961, 183—211.
21. Кон разграничувањето на полошките говори. ЗФЛ, IV—V, 1961—1962, 343—356+2 карти.

1963

22. Македонските дијалекти во светлината на лингвистичката географија. МЈ, XIII—XIV, 1962—63, 87—108+2 карти.
23. Кумановскиот говор. Посебни изданија на Институтот за македонски јазик, 3, 1963, 350+1 карта.

1965

24. Дваесет години развиток на македонската лингвистика. ЛЗБ, XII, 3, 1965, 25—34.
25. Заменските форми во македонските дијалекти. МЈ, XVI, 1965, 25—72+58 карти.
26. Прилог кон дискусијата по рефератот „Македонските дијалекти . . .“ Славјанска филологија, Том VII, зикознание, 1965, 249—250.
27. Развојот и проблемите на македонската лингвистичка терминологија. ЛЗБ, XII, 2, 1965, 1—6.

1966

28. Distribution des balkanismes en Macédonien. Publié à l'occasion du I-er Congrès international des études Balkaniques et Sud-Est Européennes à Sofia, Skopje, Séminaire de langue macédonienne, 1966, 10+22 с, (so Blaže Koneski i Olivera Jašar-Nasteva).

29. Развојот и состојбата на топономастичките проучувања во Македонија. *Acta Universitatis Carolinae. Philologica. Slavica Pragensia*, VIII, 1966, 283—289.

1967

30. Развојот на македонската дијалектологија. *ЛЗС*, XIV, 3, 1967, 10—17; 5, 12—17.
31. Дативната форма кај именките во македонските дијалекти. *Symbolae Philologicae in honorem Vitoldi Taszycki*. Wrocław—Warszawa—Kraków PAN, 1968, 396—404+5 к.

1968

32. Дебарските говори. *МЈ*, XIX, 1968, 1—40+35 карти.
33. Социјалниот фактор во диференцирањето на македонските говори. Реферати на македонските слависти за VI меѓународен славистички конгрес во Прага. Скопје, Сојуз на друштвата за македонски јазик и литература на СРМ, 1968, 1—12+1 карта.

1969

34. Полските слависти за македонскиот јазик. *КЖ*, XIV, 1969, 4—5, 10—12.
35. Правопис на македонскиот литературен јазик. Скопје, „Просветно дело“, 1969, 186 (со Т. Димитровски, К. Конески, К. Тошев и Р. Угринова-Скаловска).
36. Правопис на македонскиот литературен јазик со правописен речник. Скопје, „Просветно дело“, 1969, 607 (со Т. Димитровски, К. Конески, К. Тошев и Р. Угриновска-Скаловска).

1970

37. Акцентските системи во македонските дијалекти. *ЛЗС*, XVII, 3, 1970, 1—10.
38. Grupy konsonantyczne s(z), ś(ż)+c, ċ, w dialektach macedońskich. *Studia z filologii polskiej i słowiańskiej*, 9, 1970, 279—286.
39. Дијалектното диференцирање на македонскиот јазик. Пристапни предавања — МАНУ, Скопје, 1970, 27—39.
40. Континуантите на вокалите р и л во дијалектите на македонскиот јазик. Годишен зборник ФФ, XXII, 1970, 529—545+5 к.
41. Македонскиот јазик на странските универзитети. *Разгледи*, XII, 8—9, 1970, 1092—1100.

1971

42. Македонскиот јазик има наполно индивидуални црти. Полските слависти за македонскиот јазик. „Просвета“, 20. IX. 1971.
43. Вокалните фонолошки системи во македонските дијалекти. „Нова Македонија“, Скопје, 12. IX. 1971.
44. Македонската топонимија како извор за историската дијалектологија на македонскиот јазик. Четвртото заседание на Меѓународната комисија за словенска ономастика, Скопје, 1971, 53—67.
45. Судьба слогового р в говорах македонского языка. Исследования по славянскому языкознанию. Сборник в честь шестидесятилетия профессора С. Б. Бернштейна. Москва, „Наука“, 1971, 305—313.
46. Македонскиот јазик има наполно индивидуални црти. Иселенички календар, 1971, 121—123.

47. The Macedonian Language and its Affirmation in the world of Slavonic Studies. Macedonian Review, Skopje, I, 2—3, 1971, 211—216.
48. Grupy czasownikowe w języku macedońskim. Prace Filologiczne, 1971, 237—247

1972

49. Состојбата и проблемите на македонската лингвистика. Предавања на V семинар за македонски јазик, литература и култура, Скопје, 1972, 11—19.
50. Општословенскиот лингвистички атлас (ОЛА). МЈ, XXIII, 1972, 33—43.
51. III конференција на Фонетско-фонолошката комисија при Меѓународниот комитет на славистите (МКС). МЈ, XXIII, 1972, 319—320.
52. Работно советување и заседание на Комисијата за Општесловенски лингвистички атлас при Меѓународниот комитет на славистите. МЈ, XXIII, 1972, 329—331.
53. Говорот на полошките торбешки села Урвич и Јеловјане. Кирил Пејчиновиќ и неговото време. Тетово, 1972, 21—32.
54. Проблеми на меѓудијалектниот контакт во преодни говорни области. Реферати на македонските слависти на VII меѓународен славистички конгрес во Варшава. Скопје, 1973, 7—13.

МЈ — Македонски јазик, Скопје

ЈФ — Јужнословенски филолог, Београд

КЖ — Културен живот, Скопје

ЗФЛ — Зборник за филологију и лингвистику, Нови Сад

ЛЗБ — Литературен збор, Скопје

Академик Блаже Конески, редовен професор

1945

1. Една македонска книга. (За книгата од К. П. Мисирков „За македонските работи“). Нова Македонија II, 1945, бр. 164, 4.
2. За македонскиот литературен јазик. Нова Македонија II, 1945, бр. 128, 3.
3. Збирка на македонски народни песни. Редактирал Блаже Конески. Државно книгоиздателство на Македонија, Скопје 1945, 383.
4. Македонската литература и македонскиот литературен јазик. Култура, Скопје, 1945, 38.
5. Македонскиот правопис. Просветно дело I, 1945, бр. 2, 1.
6. Одживените речнички елементи во нашиот јазик. Нов ден, 1945, бр. 3, 3—8.

1946

7. Максим Горки, Нов ден, 1946, бр. 6, 5—15.

- Некои белешки во врска со речникот на нашиот јазик. Нов ден, 1946, бр. 7—8, 35—51.

1947

- Како работел Рацин над „Белите мугри“. Нов ден, 1947, бр. 4—5, 21—39.
- Македонска књижевност и македонски књижевни јазик. Младост, 1947, бр. 5, 62—67.
- Од борбата. (Збирка на народни песни). Државно книгоиздателство на Македонија, Скопје 1947, 22.

1948

- Загубата на интервокалното *в* во западномакедонските говори. Годишен зборник ФФ I, 1948, 111—128.
- За Рациновата работа „Богомилите“, Нов ден, 1948, бр. 6, 34—40.
- Критика на некои наши преводи. Нов ден, 1948, бр. 1—2, 139—146, бр. 3, 66—72, бр. 4, 95—98.
- Нашата народна поезија како одраз на нашето национално ослободително движење. Нов ден, 1948, бр. 5, 40—47.
- По повод најновиот напад на нашиот јазик. Изд. Земскиот одбор на НР Македонија, Скопје 1948, 48.

1949

- Два прилога кон историјата на македонскиот јазик, Годишен зборник ФФ II, 1949, 305—322.
- За нашиот литературен јазик. Поезија и проза на младите. Нопок, Скопје 1949, 26—34.
- Македонските учебници од 19 век. Еден прилог кон историјата на македонската преродба. Историска библиотека 1. Изд. Главниот одбор на Народниот фронт на Македонија, Скопје 1949, 99.
- Прилепскиот говор. Годишен зборник ФФ II, 1949, 274—301.

1950

- Грешењето во акцентот. МЈ, I, 1950, бр. 7, 141—143.
- Една одломка од XIII век — споменик на Охридската школа. Годишен зборник ФФ, 1950, 3, 1—15.
- За донесувањето на македонската азбука и правопис. МЈ, I, бр. 5, 99—104.
- За падежите, МЈ, I, 1950, бр. 8, 165—172.
- Македонската литература во 19 век. Краток преглед и текстови. Државно книгоиздателство на Македонија, Скопје 1950, 101.
- Македонскиот литературен јазик денеска. Социјалистичка зора 1950, II, бр. 1, 1—22.
- Македонски правопис со правописен речник (со Крум Тошев). Државно книгоиздателство на Македонија. Скопје 1950, 170.
- Предлогот *в*, *во*. МЈ, I, 1950, бр. 3, 51—59.

29. Српската граѓанска лирика кај нас^е во првата половина на XIX век. Нов ден, 1950, бр. 7, 1—5.
30. Употребата на релативните заменки: *што, кој што* итн. МЈ, I, 1950, бр. 1, 11—15, 32—39.
31. Уште еднаш за релативните заменки. МЈ, I, 1950, бр. 6, 124—127.

1951

32. Акцентот на туѓите зборови. МЈ, II, 1951, бр. 1, 1—5.
33. Еден окридски текст од 19 век. МЈ, II, 1951, бр. 5, 97—102.
34. Еден препев на Жинзифова. Културен живот, 29. I. 1951, III, 3.
35. Побјжда — Побоужда. МЈ, II, 1951, 217—221.
36. Преминување на акцентот од именката врз предлогот. МЈ, II, 1951, бр. 7, 145—163; бр. 8, 169—174; бр. 9—10, 193—200.
37. Спомените на Исаија Мажовски. Културен живот, 26. II. 1951, III, 4.

1952

38. Граматика на македонскиот литературен јазик, Дел I. Увод. За гласовите. За акцентот. Државно книгоиздателство на Македонија, Скопје, 1952, 188.
39. Забелешки во врска со песните на К. Миладинов. МЈ, III, 1952, бр. 1, 16—22.
40. За македонскиот литературен јазик. Кочо Рацин, Скопје, 1952, 92.
41. За правната и економската терминологија. МЈ, III, 1952, бр. 4, 90—92.
42. За речникот на македонскиот јазик. Нова Македонија, 21. IV. 1952, бр. 2293.
43. Македонски јазик. Југославија, Београд, 1952, 19—20.
44. Његош. Нова Македонија, 1. I. 1952, бр. 2198.
45. Профосорот Мирчев против македонскиот правопис. Социјалистичка зора, IV, 1952, бр. 8, 121—134.

1953

46. Глаголска придавка. МЈ, IV, 1953, 145—156.
47. Граматиката на Ѓ. Пулевски. МЈ, IV, 1953, 45—47.
48. Еден збор кај Г. Прличев. МЈ, IV, 1953, 32—33.
49. За преодноста и непреодноста на глаголите во нашиот јазик. МЈ, IV, 1953, 1, 169—172.
50. Ликот на Григор Прличев. Сов. III, 1953, бр. 1—2, 3—12.
51. Ногасе G. Lunt, Grammar of Macedonian literary language. Скопје, 1952, Слово, бр. 3, 79—83.

1954

52. Акцентите во еден текст од почетокот на 16 век. МЈ, V, 1954, бр. 1, 80—102.
53. Граматика на македонскиот литературен јазик. Дел II, За формите и нивната употреба. Просветно дело, Скопје, 1954, 252.

54. За неорганското *x* во македонскиот јазик. МЈ, V, 1954, бр. 2, 198—201.
55. Марко К. Цепенков. Современост, 1954, бр. 3, 181—193.
56. Марко Цепенков. Сказни и сторенија. Редактирал Блаже Конески. Кочо Рацин, Скопје 1954, 265.
57. Сефере. МЈ, V, 1954, бр. 1, 104—106.

1956

58. Вранешнички апостол. Стари текстови II, Приредил Блаже Конески. Институт за македонски јазик, Скопје, 1956, 52.
59. К. Пејчиновиќ. Слово за празниците. Предговор и редакција Блаже Конески, Култура, Скопје, 1956, 117.
60. К. П. Мисирков (по случај 30-годишнината од смртта). МЈ, VII, 1956, бр. 1, 1—8.
61. О македонској књижевности, Политика, 1, 2, и 3. V. 1956, бр. 15437.
62. Охридската книжевна школа. ЛЗб, III, 1956, бр. 1, 1—19. Слово, Загреб 1957, бр. 6—8, 177—195.
63. Писмата на Пејчиновиќа до кнез Милош. МЈ, VII, 1956, бр. 1, 25—41.

1957

64. Василе Поповиќ-Цицо. Културен живот, 1957, бр. 4, 20.
65. Еден учебник од Димитар Македонски. Нова Македонија, 11. X. 1957, бр. 4083.
66. Затврдувањето на мекото *л*. МЈ, VIII, 1957, бр. 1, 28—31.
67. Материјали од преспанскиот говор од збирката на С. Н. Томиќ, МЈ, VIII, 1957, бр. 2, 173—221.
68. Развитац македонске лингвистике после ослобођења. Београдски меѓународни славистички састанок (15—21. IX. 1955), Београд 1957.
69. Неколку белешки за јазикот на јужнословенските апостоли од првата редакција. Исто, 595—598.
70. Словата на Јоана Егзарха. МЈ, VIII, 1957, бр. 1, 13—25.
71. Тројниот член. МЈ, VIII, 1957, бр. 1, 26—28.

1958

72. За некои стилски синтети во развитокот на македонскиот литературен јазик. ЛЗб, V, 1958, бр. 1, 1—10.
73. О развитку македонског књижевног језика. Јужнословенски филолог, Београд, XXIII, 1958, 39—44.
74. *Ciro Gianelli et André Vaillant. Un lexique macédonienne du XVI^e siècle.* МЈ, IX, 1958, бр. 1—2, 158—160.

1959

75. Кон македонската преродба. Македонски учебници од 19 век. Второ издание. Институт за национална историја, Скопје, 1959, 99.
76. The probleme of the Macedonian literary language during the neneteenth and early twentieth century. The macedonian literary language. Београд, „Југославија“. 1959.

1960

77. Културната улога на Охрид. Зборник на трудови. Народен музеј, Охрид, 1961, 3—5.
78. Сто години на „Сердарот“. Културен живот, 1960, бр. 2, 44—46.

1961

79. Македонска књижевност. Приредио Блаже Конески. Српска књижевна за- друга. Коло LIV, књ. 368, Београд 1961, 202.
80. Речник на македонскиот јазик со српскохрватски толкувања I. Редактор Блаже Конески. Составиле Тодор Димитровски, Благоја Корубин и Трајко Стама- тоски. Институт за македонски јазик, Скопје, 1961, 509.

1962

81. За некои морфолошки пречки на фонетските промени во македонскиот јазик. МЈ, XIII — XIV, 1962—63, бр. 1—2, 5—17.
82. The Macedonian literary language. „People’s Republic of Macedonia“, Skopje, 1962.

1963

83. Крчовски-Пејчиновиќ. Избрани текстови. Приредил Блаже Конески. Кочо Рацин, Скопје, 1963, 102.
84. Придонесот на Рацин за формирањето на македонскиот литературен јазик. Трудбеник, 16. VI. 1963, 25.
85. The development of the Macedonian literary language. Југословенско-амерички колоквијум (1962, Охрид), Скопје, 1963, 77—86.

1964

86. Б. Видоески, Кумановскиот говор. Скопје, 1962. МЈ, XV, 1964, бр. 1—2, 225—229.
87. Изместување на синтетичката дефлекција. ЛЗб, XV, 1964, бр. 5, 3—10.
88. Крсте П. Мисирков. Сов., XIV, 1964, бр. 1, 3—11.
89. Les formes du type *popata, kon’ata*. Revue des études slaves, 1964, 40, 119—121.

1965

90. Афирмација на македонскиот јазик. ЛЗб, XII, 1965, бр. 3, 1—9.
91. Историја на македонскиот јазик. Кочо Рацин, Скопје, Просвета, Београд, 1965, 202.

92. Речник на македонскиот јазик со српскохрватски толкувања II. Редактор Блаже Конески. Составиле Тодор Димитровски, Благоја Корубин и Трајко Стаматоски. Институт за македонски јазик, Скопје, 1965, 594.

1966

93. Distributions des balkanismes en macédonien. (Avec O. Jašar-Nasteva et B. Vidoeski). Publié à l'occasion du I^{er} Congrès International des études balkaniques et Sud-est Européennes à Sofia. Séminaire de langue macédonienne. Faculté des lettres de l'Université. Skopje, 1966, 10+22 c.
94. Еден говор на Григор Прличев од 1866 година. МЈ, XVII, 1966, 205—215.
95. Климент Охридски, Сов., XVI, 1966, бр. 7, 579—589.
96. Македонски текстови 10—20 век. Составиле Б. Конески и О. Јашар-Настева. Библиотека Литературен збор I, Скопје, 1966, 175.
97. Научната дејност на проф. Васо Томановиќ. Год. збор. на ФФ, 1966, 17—19, 5—12.
98. Речник на македонскиот јазик со српскохрватски толкувања III. Редактор Б. Конески. Составиле Тодор Димитровски, Благоја Корубин и Трајко Стаматоски. Институт за македонски јазик, Скопје, 1966, 606.
99. Un balkanisme dans la langue de la poésie populaire macédonienne (avec O. Jašar-Nasteva). Die Welt der Slaven, 1966, 1—2, 172—173.

1967

100. Избрани дела во седум книги. Култура, Скопје, 1967.
101. Јазикот на македонската народна поезија. МЈ, XVIII, 1967, 5—38.
102. О языке македонской народной поэзии. То Honor Roman Jakobson, II, Mouton, The Hague, 1967, 1064—1068.

1968

103. Диференцијација и поларизација на морфемите во македонскиот литературен јазик. Реферати на македонските слависти за VI меѓународен славистички конгрес во Прага, Скопје 1968, 29—34.
104. За тврдата и меката промена на именките од женски род во словенските јазици. Нови Сад. Зборник за филологију и лингвистику, XI, 1968.
105. Македонскиот јазик во развојот на словенските литературни јазици, Култура, Скопје 1968, 35.

1969

106. Зборот и фонетските промени. Пристапни предавања, прилози и библиографија на првите членови на МАНУ, Скопје 1969, 61—65.

1970

107. Димни Марко и димна гора. Прилози на МАНУ, I, 1970, 5—10.
108. Interférence au niveau de la langue de la poésie populaire des peuples balkaniques (со Б. Настева и О. Јашар Настева). Balcanica I, 1970, 1—22.

109. Јоаким Крчовски, Избрани текстови. Приредил: Блаже Конески, Македонска книга, Скопје, 1970, 60.
110. Кирил Пејчиновиќ, Избрани текстови. Приредил: Блаже Конески, Македонска книга, Скопје 1970, 69.
111. Стихови на глас трпезечки. Годишен зборник ФФ 1970, 22, 373—376.
112. Црковнословенскиот јазик на фреските во Македонија. Симпозиум 1100-годишнина од смртта на Кирил Солунски, кн. 2, МАНУ, Скопје, 1970, 97—100.

1971

113. Варијанти црковнославјанскогo јазыка в Македонии в первой половине XIV в. Исследования по славянскому языкознанию. Москва 1971, 75—78.
114. За Храбровата апологија и за зборот боукаръ во неа. *Studia Palaeoslovenica, Academia Praha* 1971, 175—178.
115. Името на градот Битола. Годишен зборник ФФ, Скопје, 1971, 23, 441—446.
116. Јазикот на македонската народна поезија. Скопје, МАНУ, 1971, 108.
117. Лазар Личеноски, Разгледи, XIII, 1971, бр. 8, 723—736.

1972

118. Праславјанские сочетания ѓг-, ѓг- в македонском языке. Русское и славянское языкознание, к 70-летию члена-корреспондента АН СССР Р. И. Аванесова. Москва, „Наука“, 1972, 131—134.

Годишен зборник ФФ — Годишен зборник на Филозофскиот факултет во Скопје,

ЛЗб — Литературен збор,

МЈ — Македонски јазик,

Сов. — Современост.

Крум Н. Тошев, редовен професор

1945

1. Како се учеше оваа година македонскиот јазик во нашите гимназии и во професионалните училишта. Просветно дело, I, 1945, бр. 2.
2. Неколку прашања во врска со нашата азбука. Просветно дело, I, 1945, бр. 1.

1946

3. Оформувањето на нашиот литературен јазик и нашата интелигенција, Нов ден, II, 1946, бр. 4—5.
4. Сегашниот период на нашиот литературен јазик. Нов ден I, 1946, бр. 9—10.

1948

5. Крсте П. Мисирков. Нова Македонија, V, 1948.
6. К. П. Мисирков, Неколку зборови за македонскиот литературен јазик, Скопје, 1948 — Предговор.
7. Неколку прашања во врска со нашиот правопис. Нова Македонија, V, 1948.

1949

8. Една навремена македонска книга. Нова Македонија, VI, 1949.
9. Развитокот на нашиот јазик во слободна Македонија, Нов ден, IV, 1949, бр. 7—8.

1950

10. Акцентот во нашиот литературен јазик. МЈ I, 1950, бр. 1.
11. Бл. Конески и Крум Тошев. Македонскиот правопис со правописен речник. Држ. книг. на НРМ, Скопје, 1950.
12. За некои зборови во еден наш историски документ МЈ I, 1950, бр. 6.
13. Неколку забелешки во врска со употребата на личните заменки МЈ I, 1950, бр. 8.
14. Новото издание на македонската граматика од К. Кепески. МЈ I, 1950, бр. 9—10.
15. Пет години развиток на нашиот литературен јазик. МЈ I, 1950, бр. 5.
16. Предговор кон публикацијата Народни умотворби од Пиринска Македонија.
17. Промената на консонантските групи *вн* и *бн* во *мн*. МЈ I, 1950, бр. 3.

1951

18. За подобри и посовремени читанки во нашите училишта. Просветно дело, VIII, 1951.
19. Наставно-методската страна на македонските граматики од К. Кепески. МЈ II, бр. 1.
20. Некои практични морфолошки прашања во врска со минато определено свршено време (аорист) и неговата класификација. МЈ III, бр. 4.

1952

21. Некои практични морфолошки прашања во врска со минато определено свршено време (аорист) и неговата класификација. МЈ III, 1952, бр. 5.
22. Од морфологијата на глаголската активна придавка во нашиот литературен јазик. МЈ III, 1952, бр. 10.

1953

23. Некои прашања во врска со зборовната група заменки. МЈ IV, 1953.

1954

24. Околу прашањето за писменото и усното изразување на учениците. ЛЗБ, VIII, 1961.
25. Некои забелешки во врска со учењето на граматиката во средните училишта, I, 1954, 13.
26. „Потка“ „запотка“, „запотнувам“ МЈ V, кн. I. 1954.

1955

27. Mazedonische Schriftsprache. Sud osfor schungen, München, 1955.

1956

28. Читанки (и буквари) у Македонији. Енциклоп. Југославије 2, Загреб 1956.

1957

29. Македонски јазик. Енциклопедија Југославије, Загреб 1957.

1958

30. Граматика (Македонија). Енциклопедија Југославије. Загреб 1958.

1959—1970

31. Македонски преглед, Енциклопедија Југославије, Загреб.
32. Неправилна употреба на предлогот *со*. Н. Мак.
33. Глаголите од *e* група. Н. Македонија.
34. Григор Прличев. Предговор кон преводот на *Сергарој*.
35. Лев или Лав Толстој, ЛЗБ, VIII, 1961, 1.
36. Околу стручните професорски испити за предметот македонски јазик, ЛЗБ, VIII, 1961.
37. Струшкиот говор според некои материјали од XIX век. (Хабилизациона работа во ракопис).
38. Графиски системи употребувани во Македонија меѓу двете светски војни. МЈ XIX (1968).
39. Говорите во Струшко. Зборник *Струга и нејзината околина*.
40. Македонскиот јазик денес. Јубиларен зборник *Македонија*.
41. Самуил — Самоил. Списание Историја, Скопје.
42. Лажански ракопис, Мак. јазик.
43. Реч-две о македонском књижевном језику и правопису. Књижевност и језик, Београд.
44. Дијалектолошки материјали од Струга од XIX век, МЈ XI-XII, 1960.

Повеќе пригодни статии во дневниот печат, десетина статии читани преку Радио Скопје и Белград.

1970

45. Правопис на македонскиот литературен јазик со правописен речник Скопје, 1970 г. (Колективен труд со Б. Видоески, Т. Димитровски, К. Конески и Р. Угринова—Скаловска).

Учебници

46. Одбрани четива за I, II, III клас на осмолетките (заедно со Хр. Зографов и В. Иљоски).
47. Одбрани четива за I, II, III клас на осмолетката.
48. Читанка за V клас на осн. училиште (Неколку изданија).
49. Читанка за VI клас на осн. училиште (Неколку изданија).
50. Читанка за VII клас на осн. училиште (Неколку изданија).
51. Читанка за VIII клас на осн. училиште (со Ѓорѓи Милошев).
52. Примери од литературата за II клас гимназија (со Ѓ. Милошев).
53. Примери од литературата со преглед на литературата за II клас гимназија (заедно со Ѓ. Милошев).

Речници

1961

54. Мал англиско-македонски речник, Просветно дело, 1961. — Редакција на македонската паралела.
55. Речник Француско-македонски — редакција на македонската паралела, Просветно дело, Скопје, 1961.

1962

56. Мал македонско-француски речник, Просветно дело, Скопје 1962. Редакција на македонскиот текст.
57. Мал германско-македонски речник, Просветно дело, Скопје, 1962. Редакција на македонскиот текст.

1963

58. Krum Tošev and Dragi Stefaniја, A text. book of the Macedonian language, Skopje, 1963, str. 218 (gramatika, tekstovi, rečnik).
59. Бугарско-српскохрватски речник, Нолит—Београд. — Редакција на македонската паралела. Редакција на бугарската паралела.
60. Српско-хрватско-македонски речник, Редакција на македонската паралела.
61. Руско-македонски речник. Редакција на македонската паралела.
62. Македонско-руски речник — ред. на мак. паралела.
63. Македонско-француски речник — ред. на мак. паралела.
64. Бугарско-македонски речник — ред. на мак. паралела.

Редакции

65. Кузман Капидан — народна песна, (Заедно со В. Иљоски).
66. Силјан Штркот — народна приказна (заедно со В. Иљоски).
67. Македонски народни приказни (заедно со В. Иљоски).
68. Проклетата сиромаштија — народни приказни (заедно со В. Иљоски).
69. Лисицата стоумница — народни приказни (заедно со В. Иљоски).
70. Мил. Глишиќ — избор од неговите раскази.
71. Неколку зборови за македонскиот литературен јазик, Скопје.
- 71а. Капиталот I кн. — К. Маркс — јазична редакција.

Преводи

72. Империјализмот како последна фаза од капитализмот од Вл. Ленин.
73. Прилози кон биографијата на Ј. Б. Тито од Дедиер.
74. Сердарот од Гр. Прличев (со предговор).
75. Над 200 пократки раскази од разни автори (српски, хрватски, словенечки, руски, бугарски, чешки, полски, француски и др.).

Д-р Рамила Угринова-Скаловска, редовен професор

1950

1. За јазикот на в. Нова Македонија, Македонски јазик I, 1950, 73—83.
2. За некои глаголи образувани со наставките *-ува, -ава, -ва*. Македонски јазик, I, 1950, 66—68.
3. За употребата на предлогот *на*. Македонски јазик I, 1950, 175—181.
4. Македонскиот јазик во нашите средни училишта, Македонски јазик I, 1950, 8—11.

1951

5. Говорите во Скопско. Серија дипломски работи, кн. 2, Скопје, 1951, стр. 40+1 карта.
6. Замената на партиципот во атрибутска употреба. Македонски јазик II, 1951, стр. 174—177.

1952

7. Браќа Миладиновци. Нова Македонија, 1952, бр. 2393.
8. Број со именка, Македонски јазик III, 1952, 52—57.
9. Жинзифов, Прличе и Џинот. Нова Македонија, 1952, бр. 2399.

10. Учебникарите од Преродбата. Кузман Шапкаров. Нова Македонија, 1952, бр. 2380.

1953

11. За употребата на посвојната замена *свој*. Македонски јазик IV, 1953, 55—60.

1954

12. Македонски јазик. Литературен збор I, 1954, бр. 2. Приказ.

1956

13. Благоја Корубин. Македонска граматика за V одделение. Литературен збор, 1956, бр. 3, 186—188.

1957

14. За глаголите со два и повеќе префикси во нашиот јазик. Македонски јазик VIII, 1957, бр. 2, 137—147.

1959

15. За некои зборови со префиксот *су-*. Македонски јазик X, 1959, 51—55.
16. За средновековната писменост во Македонија. Статија во публикацијата „Македонскиот литературен јазик“, Скопје, Уред за информации, 1959.

1960—61

17. Две нови збирки народни песни. Приказ. Македонски јазик XI, 1960-61.
18. Две стилски особености во нашиот говорен јазик. Македонски јазик XI, 1960-61, 105—113.
19. За средновековната писменост во Македонија, в. Народна просвета, 1961.
20. Значењата на глаголските префикси во македонскиот јазик. Издание на Институтот за македонски јазик, Скопје 1960, стр. 126.
21. Од најстарата историја на словенската писменост. Литературен збор VIII, 1961, бр. 5.
22. Ханс Холм, Билфелдт, Старословенска граматика. Приказ. Македонски јазик, XII, 1960-61.

1962

23. Поглед на класификацијата на јазиците и на поникнувањето на писмото. Литературен збор IX, 1962, бр. 2.

1964

24. За нашиот удел во речникот на црковнословенскиот јазик. Литературен збор, 1964, бр. 2, 12—15.

1966

25. Македонски текстови од 10—20 век. Составиле Б. Конески и О. Јашар-Настева. Скопје 1966. Приказ. Македонски јазик XVII, 1966.

26. Споменици на старомакедонската писменост. Зборник 1050-годишнина на Климент Охридски, Охрид 1966, стр. 63—72, и Литературен збор 1966, бр. 4, стр. 17—26.
27. Текстови од Климент Охридски, превод од старословенски. Книга за Климента, Скопје 1966.

1968

28. Бугаризмите во современиот македонски писмен јазик. Македонски јазик XIX, 1968, 111—137.
29. Улогата на црковнословенизмите во оформувањето на современиот писмен македонски јазик. Зборник на рефератите читани на Меѓународниот славистички конгрес во Прага 1968. Скопје 1968, 65—70.

1969

30. Јазикот на црковнословенската писменост во Македонија. Литературен збор, 1969, бр. 1, 13—19.
31. Македонски правопис со правописен речник. Соавтор со К. Тошев, Б. Видо-евски, К. Конески и Т. Димитровски (автор на делот за транскрипција на туѓите имиња од руски, чешки, полски, грчки, германски, англиски). — Македонски правопис. Школско издание. Скопје 1969.
32. Местото на старословенскиот јазик во наставата по мајчин јазик во школите од II степен. Зборник предавања одржани на семинарот за средношколски професори одржан во јануари 1969. Скопје 1969, 40—48.

1970

33. Енинскиот апостол во споредба со некои други апостоли, Зборник посветен на 1100 години од смртта на Кирил Солунски, Скопје, МАНУ, 1970, 405—417.
34. Историски поглед врз развитокот и употребата на членот во македонскиот јазик. Литературен збор, 1970.
35. J. Kurz, učebnice jazyka staroslovenskeho, Praha 1969, Македонски јазик XXI, 1970. Приказ.
36. Панонски легенди. Превод од старословенски. Македонска книга, изд. Атлас, Скопје, 1970.
37. Старословенски јазик. Учебник по старословенски јазик: граматика, хрестоматија, речник. Стр. 138. Скопје 1970.
38. Траги од глаголската писмена традиција во македонските кирилски споменици во 12 и 13 век. Годишен зборник на Филозофскиот факултет XXII, 1970, 571—580.

Д-р Оливера Јашар-Насџева, вонреден професор

1962

1. Турските лексички елементи во македонскиот јазик (докторска дисертација, дактилографисана), стр. 1—512.

1963

2. Les éléments lexicologiques turcs dans le macédonien, Годишен зборник 15, 409—412.
3. Македонски јазик XI—XII, 1—2, Литературен збор, X, 29—32.
4. Македонските калки од турскиот јазик, Македонски јазик XIII—XIV, 1—2, 109—172.
5. Stanislaw Stachowski, Przyrostki obcego pochodzenia w jeziku serbochorwachim, Krakow 1961, Македонски јазик XIII—XIV, 1—2, 279-282.
6. Турско-македонски вкрстувања и мешања, Годишен зборник 15, 349—384

1964

7. Македонски јазик XIII—XIV, 1—2, Литературен збор, XI, 28—30.

1965

8. За етимолошките реченици на словенските јазици, Македонски јазик, 208—217.

1966

9. За таволошките хибридни образувања во македонскиот јазик, Литературен збор XII, 17—22.
10. Петти конгрес на југословенските слависти, Литературен збор, XII, 26—27.
11. Revue des études slaves, Mélanges André Vaillant, Македонски јазик, XVI, 205—208.
12. Distribution des balkanismes en macédonien, (заедно со В. Koneski et В. Vidoeski), I-er Congrès International des études balkaniques et Sud-est Européennes a Sofia. Séminaire de langue macédonienne, Faculté des lettres de l'Université Skopje. Skopje, 1966, 10+22 cartes.
13. Еден значаен придонес на македонската наука, Б. Конески, Историја на македонскиот јазик, Разгледи, VIII, 484—494.
14. За епитетите во јазикот на Кочо Рацин, Современост, (1966), 905—911.
15. За некои аспекти на збогатувањето на лексиката на современиот македонски јазик, Македонски јазик, XVII, 5—29.
16. Интернационалната лексика во современиот македонски јазик, Литературен збор, XIII, 10—16.
17. Нов прилог кон изучувањето на македонските дијалекти: А. Mazon et Maria Filipova-Vajrova, Documents slaves de l'Albanie du Sud II, Pièces complémentaires, Македонски јазик, XVII, 288—231.
18. Првиот меѓународен конгрес на балканолошки и југоисточно-европски изучувања, Литературен збор, XIII, 26—27
19. Un balkanisme dans la langue de la poésie populaire macédonienne, Die Welt der Slaven, XI, H. 1-2, 172—175.

1967

20. Die Verserzählung „Skenderbeg“ von Grigor Prilev, Zeitschrift für Balkanologie“, V, 34—50.
21. Обратен речник на македонскиот јазик, Македонски јазик, XVIII, 165—167

1968

22. Хибридни образувања во македонската топонимија, Реферати на македонските слависти за VI меѓународен конгрес во Прага, Скопје, 1968, 23—27.
23. За некои фонолошки измени во говорот на турското население во Гостивар, Годишен зборник, XXI, 237—244.
24. За Скендербег кај Григор Прличев, Simpoziumi për Skenderbeun 9—12 мај 1968, Приштина 1969, 361—367.

1969

25. Scanderbeg nella letteratura macedone, V Convegno internazionale di studi albanesi, Palermo 1969, 259—265.
26. Termes maritimes en macédonien, Bollettino del l'Atlante linguistico mediterraneo, № 10—12, Firenze 69—76.

1970

27. Гостиварскиот турски говор (Gostivar türk ağızi) Прилог кон изучувањето на турските говори во Македонија. Гостиварскиот крај, II (Македонскиот, турскиот и албанскиот говор), Гостивар 1970, 271—306.
28. За македонските тајни јазици, Годишен зборник, XXII, 553—568.
29. Interférence au niveau de la langue de la poésie populaire des peuples balkaniques, Balcanica, I, Београд, 1970, 13—22 (заедно со Б. Конески и Б. Настев).
30. Турцизмите кај К. Пејчиновиќ со оглед на религиозната терминологија, Симпозиум 1100-годишнина од смртта на Кирил Солунски, Скопје 1970, 257—267.

1971

31. За фонетската адаптација на турцизмите во македонскиот јазик, Serta Slavica, In memoriam, Aloisii Schmaus, München, 1971, стр. 316—322.
32. Македонскиот јазик и другите балкански јазици, Предавања на IV семинар за македонски јазик, литература и култура, Скопје 1971, 41—48.
33. Some Characteristics of the Macedonian Language, Macedonian Review, Скопје, 1972, 1, 71—74.

1972

34. Bilinguität bei der türkischen Bevölkerung in der Gegend von Gostivar und dadurch bedingte phonetische Veränderungen in ihrem Dialekt, Zeitschrift für Balkanologie“ VIII, 1—2, 57—83.
35. Македонски текстови 10—20 век, Скопје 1972, стр. 1—170 (заедно со Б. Конески).
36. Морфолошката адаптација на лексичките заемки во македонскиот јазик, Предавања на V семинар за македонски јазик, литература и култура, Скопје 1972, 47—57.

37. Од лексиката на Кирил Пејчиновиќ, Зборник Кирил Пејчиновиќ и неговото време, Скопје 1972, 1—10.
38. Стилистичката функција на турцизмите во современиот македонски јазик, реферати на македонските слависти за VII меѓународен славистички конгрес во Варшава, Скопје 1972, 1—9.
39. Turchismi nei documenti ragusei redatti in lingua italiana dal secolo XV al secolo XVII, Bollettino del l'Atlante linguistico mediterraneo, 13, Firenze 1—20.
40. Функционирањето на турцизмите во македонскиот книжевен јазик, Македонски јазик XXIII, 1—10.

D-r Petro Janura, docent

1945

1. Berlini ra, Skopje, Flaka, I, 1945
2. Gligor Gjika, Skopje, Flaka e Vllaznimit, Flaka, I, br. 2, 1945.
3. Në kthetrat e vdekjes, Skopje, Flaka, I, br. 24, 1945.

1946

4. Maksim Gorki si shkrimtar revolucionar, Skopje, Flaka, II, br. 28, 1946.

1950

5. Dr. Henrik Barić, Rečnik srpskoga ili hrvatskoga i albanskoga jezika, Zagreb, 1950 (соработка).

1952

6. Vlera kulturore e Voskopojës, Skopje, Flaka, VIII, 1952, br. 246 i 247.
7. Disa këshilla mbi detyrat e shkrimtarëve të rij shqiptarë, Skopje, Flaka, VIII, 1952, br. 248.
8. Nji paradi letrare, Skopje, Flaka, VIII, 1952, br. 253.
9. Radu Flora, Ushtari Xhafer, Skopje, Flaka, VIII, 1952, br. 253 (превод).
10. Rreth mbledhjes gjuhësore të Prishtinës, Skopje, Flaka, VIII, 1952, br. 261.

1953

11. Elizer, Skopje, Flaka, IX, 1953, br. 277 (превод).
12. Libër leximi për klasën V, Skopje, 1953 (со К. Тошев; книга).
13. Libër leximi për klasën VI, Skopje, 1953 (со К. Тошев; книга).

1954

14. Arbëreshët e Zadrit, Skopje, Gëzimi, IV, br. 9, 8
15. Vladimir Nazor, Skopje, Gëzimi, IV, br. 8, 7
16. Vërejtje historike dhe kritike rreth leksikologjisë shqipe, Skopje, Flaka, X, 1954, br. 288 i 289.
17. Dora d'Iastria, Skopje, Flaka, X, 1954, br. 294.
18. Lirëb leximi për klasën e VIII, Skopje (со К. Тошев; книга).
19. Martin Camaj-Kanga e vrinit, Skopje, Flaka, X, 1954, br. 295.
20. Mërgimet e shqiptarëve në botë, Skopje, Gëzimi, IV, 1954, br. 3, 5—6.
21. Poeta non laureatus, Skopje, Flaka, X, 1954, br. 283.
22. Pjesa e parë originale shqipe në Tratin e pakicave të Shkupit, Skopje, Flaka, X, 1954, br. 285.
23. Poezia femnore e Asdrenit, Skopje, Gëzimi, IV, 1954, br. 6, 7
24. Pak fjalë mbi zanafillën dhe evolutën e alfabetit të shqipes, Skopje, Flaka, X, 1954, br. 292.
25. Shqiptarët në botë, Skopje, Gëzimi, Skopje, IV, 1954, br. 1, 4—5.
26. Shqiptarët e Greqisë, Skopje, Gëzimi, IV, 1954, br. 2, 4—5.
27. Shënime rreth gramatologjisë shqipe, Skopje, Flaka, X, 1954, br. 291.
28. Sami Frashëri në letratyrën shqipe, Skopje, X, 1954, br. 296.
29. Türk edebiyatında Sami Frashëri, Skopje, Birlik, XI, 1954, br. 254.
30. Flaka e Vllaznimit në shërbim të zhvillimit kulturor, Skopje, Flaka, X, 1954, br. 286.

1955

31. Dy cinakle letrare, Skopje, Flaka, XI, 1955, br. 306.
32. Vërejtje historike rreth evolutës së alfabetit të shqipes, Skopje, Flaka, XI, 1955, br. 304.
33. Filliment kulturare shqipe të shkrueme, Skopje, Flaka, XI, 1955, br. 303.
34. Puna pesëvjeçare e „Gëzimit“, Skopje, Flaka, XI, 1955, br. 300.

1956

35. Instituti albanologjik në Prishtinë, Skopje, Flaka, XII, 1956 br. 353.
36. Migjeni e dinte mirë sërbo-kroatishten, Skopje, Flaka, XII, 1956, br. 337.
37. Homer, Skopje, Flaka, XII, 1956, br. 336.
38. Dante, Skopje, Flaka, XII, 1956, br. 337.
39. Servantes, Skopje, Flaka, XII, 1956, br. 338.
40. V. Shekspir, Skopje, Flaka, XII, 1956, br. 339.
41. Molier, Skopje, Flaka, XII, 1956, br. 340.

42. Rabele, Skopje, Flaka, XII, 1956, br. 341.
43. Dante, Ugolino, Skopje, Flaka, XII, 1956, br. 337 (превод)
44. Migjeni në Manastir, Skopje, Flaka, XII, 1956, br. 337.
45. Blaže Koneski si poet, Skopje, Flaka, XII, 1956, br. 340.
46. Blaže Koneski, Procka, Skopje, Flaka, XII, 1956, br. 340 (превод)
47. Ndre Mjeda, Skopje, Flaka, XII, 1956, br. 341.

1957

48. Libër leximi për klasën e VI filllore, II, Skopje, 1957 (со К. Тошев; книга).
49. Volter, Skopje, Flaka, XIII, 1957, br. 342.
50. La Fonten, Flaka, XIII, 1957, br. 343.
51. Bokaçio, Skopje, Flaka, XIII, 1957, br. 344.
52. Rasin, Skopje, Flaka, XIII, 1957, br. 345.
53. Jonathan, Skopje, Flaka, XIII, 1957, br. 346.
54. Krilov, Skopje, Flaka, XIII, 1957, br. 248.
55. Defoe, Skopje, Flaka, XIII, 1957, br. 349.
56. Leopardi, Skopje, Flaka, XIII, 1957, br. 350.
57. Letratyra orgjinale feminare shqipe në Jugoslavi, Skopje, Flaka, XIII, 1957, br. 338.
58. Zef Serembe, poet lirik arbëresh, Skopje, Flaka, XIII, 1957, br. 345.
59. Romani i parë ahqiptar në Jugosllavi, Skopje, Flaka, XIII, 1957, br. 350.
60. Tufa e Latif Berishës, Skopje, Flaka, XIII, 1957, br. 351.
61. Shembuj nga letratura popullore shqiptare, Skopje, 1957, 250 (книга).

1958

62. Milisav Antonijeviq-Drimkolski, Përmallimi i gurbetcijve, Priština, 1958, 162 (превод).
63. Naim Frashëri — poet lirik, Skopje, Flaka, XIV, 1958, br. 336.
64. Ideja shoqërore në poezinë e Migjenit, Skopje, Flaka, XIV, br. 382.

1959

65. Libër leximi për klasën e VII filllore, Skopje, II 1959 (со К. Тошев; книга). (За овие читанки, од 1953—1959 преводев фрагменти од македонска литература на албански јазик: Шар Планина, Првата акција на партизаните во Македонија (К. Чашуле), Мајка (Р. К. Петковски), Гоце Делчев (В. Малевски), Востанието во Смилево (од списанието Илинден), Мојата Мајка, (Како учев во екзил (Г. Приличев), Тутунобечачите (К. Рацин), (Андре Гурманот (мак. народ. лит.). Простиот чобан (мак. народна приказна), Тешко на сиромавиот зашто и братот нејке да го помага (мак. народ. фолклор), Улица (С. Јаневски), Крушевскиот манифест, Бегалка (В. Иљоски), Пријатели (Х. Смилевски), Првите искочат (Б. Корубин), Браќа Миладиновци (Г. Абаџиев).

66. Drama origjinale shqipe në Teatrin e Pakicave-Shkup, mbrenda dhjetë vjetëve të këtij teatri, во Алманах, Скопје, 1959, 7—11.
67. Murga-mërğa, Priština, Perparimi, 1959, br. 11.

1961

68. Libër leximi për klasën e VIII filllore (Abdulla Zajmi), Priština, 1961, (рецензија).

1962

69. Edhe dy fjalë rreth gjuhës së përbashkët shqipe, Skopje, Flaka, XVII, 1962, br. 603.
70. Gramatika e gjuhës shqipe për klasën e VI filllore (H. Vokshi), Priština, 1962. (Рецензија).
71. Preth zanafillës së gjuhës shqipe, Skopje, Gëzimi, XII, 1962, br. 3, 2, 19.
72. Kur filloi të shkruhet gjuha shqipe, Skopje, Gëzimi, XII, 1962, br. 4, 2, 11.

1963

73. Gjuha popullore dhe ajo letrare shqipe, Skopje, Gëzimi, XIII, 1963, br. 5, 6.
74. Letratyra popullore shqipe, Skopje, Gëzimi, XIII, 1963, 6, 6.
75. Alfabetet e shqipes, Skopje, Gëzimi, XIII, 1963, br. 7, 10—11.
76. Fillimet e letratyrës artistike shqipe, Skopje, Gëzimi, XIII, 1963, br. 8, 6—7.
77. Vragë dhe kunorë, Skopje (Muharem Shhiqi), Koçi Racin, 1963 (рецензија).
78. Panair prilli (Maksut Shehu), Детска радост, Скопје, 1963 (рецензија).
79. Shkrimtafët laikë shqiptarë, Skopje, Gëzimi, XIII, 1963, 9, 14—15.
80. Shkolla e Voskopojës, Skopje, Gëzimi, XIII, 1963, br. 10, 14—15.
81. Letratyra duhet të jetë funksionale për të gjithë masën e popullit, Skopje, Flaka, XVIII, 1963, br. 606.
82. Drejtshkrimi i gjuhës shqipe në rrugë të mbarë, Skopje, Flaka, XVIII, 1963, br. 607.
83. Gjysën shekulli veprimtarie të Fan S, Noli, Skopje, Flaka, XVIII, 1963, br. 610.
84. Nji çështje parimore linguistike, Skopje, Flaka, XVIII, 1963.
85. Naim Frashëri-Vjersha, Priština, 1963, 255 (книга).
86. Numri i parë i Jehonës, Skopje, Flaka, XIX, 1963.

1964

87. Përrala popullore (shqipe), Skopje, 1964, 95 (книга).
88. Vjersha (V. Kunoski), Skopje, 1964 (рецензија).
99. Mëngjezi në fshat (Abdylazis Islami), Детска радост, Скопје, 1964 (рецензија).
90. Zani i Zamares (Ali Gurgulica), Детска радост, Скопје 1964 (рецензија).

91. Komunikativeteti në letratyrë, Skopje, Flaka, XIX, 1964, br. 694.
92. Nove rinore në letratyrën shqipe, Skopje, Студенски збор, XVIII, 1964, br. 696.
93. Ortografia e gjuhës shipe (член на составната редакција), Priština, 1964, 56 стр. (книга).

1965

94. Nga historia e Flakës së Vëllazërimit, Skopje, Flaka, XXI, 1965, br. 722.
95. Luli i vocër në Republikë (Sever Selimi), Детска радост, Скопје, 1965, (рецензија).
96. Të gëzohemi (Vebi Shala) Детска радост, 1965, (рецензија).
97. Vjersha (Rifat Kukaj) Детска радост, 1965, (рецензија),
98. O Lejlek Axhi beg, Skopje, 1965, 77 стр. (книга).

1966

99. Ndre Mjedax (1866 — 1937) në dritën e letërkëmbimeve me albanologun Gustav Majer, Skopje, Flaka, XXII, 1966, br. 800.

1967

100. Fytyra artistike e Asdrenit, Skopje, Jehona, V, 1967, br. 8, 57—78, br. 9, 68—85.
101. Me rastin e nji vjetorit të vdekjes së Ali Asllanit, Skopje, Jehona, V, 1967, br. 10, 4—30.

1968

102. Skëndërbeu simbas Naim Frashërit, Skopje, Jehona, VI, 1968, br. 4—5, 51—86.
103. Një panoram e alfabetit të gjuhës shqipe, Skopje, Jehona VI, 1968, br. 8—9, 27—44.

1969

104. Fytyra e Skëndërbeut objekt analogjie ndërmjet Komedisë hyjnore të Dantes dhe Historisë së Skenderbeut të Naim Frashërit, Simpoziumi për Skënderbeun (9—12 maj 1968), Priština, 1969, 347—361.
105. Nga historia e alfabetit të gjuhës shqipe, Skopje, 1969, 125 (книга).
106. Културно творештво, појави на албанската народност во Македонија, Историја на македонскиот народ, I. Скопје, 1969, 325—327.
107. Кирилица во албанската писменост, Литературен збор, Скопје, XVI, 1969, бр. 6, 15—18.
108. Sufikset nominale shqipe (me shënime komparative), Skopje, Jehona, VII, 1969, br. 1—2, 108—130, br. 3, 87—106.
109. Lexim letrar, Pristina, 1969 (прво издание) 200 страници, (мала антологија со 11 портрети на албански писатели: Mihal Graneno, 28—32 стр., Jeronim De Rada, 89—91 стр., Gavril Dara i Ri, 106—109. стр., Konstantin Kristoforih, 124—127 стр., Zef Jubani-Ndokilija, Thimi Mitko, Spiro Dine, Shtjefën Gjeçovi, 135—141 стр., Naim Frashëri, 146—153 стр., Filip Chirika, 182—184 стр., Luigj Gurakuqi, 190—192 стр., има и 8 портрети на светски писатели: P. Kornej, Boalo, S. Ričardson, Zhak Zhak Ruso, C. G. Bajron, V. Hugo, A. S. Pushkin, 22

страници; посебни поглавја за класицизмот, рационализмот, илуминизмот, сентиментализмот, романтизмот, илуминистичката вредност на Москополската школа, културна и книжевна албанска преподба, 25 страници).

1970

110. „Flaka“, Skopje, Flaka, XXIV, 1970, br. 10.
111. Naim Frashëri sintezë kulture, Skopje, Jehona, VIII, 1970, br. 7—8, 3—18.
112. Mark Gurakuqi, Skopje, Jehona, VIII, 1970, br. 10, 7—77.
113. Vrojtme gjuhësore (fonetik) dhe folklorike-etnografike të shiptarët e Pologut të Gostivarit (Албанскиот говор и фолклор во Гостиварскиот крај), Гостиварскиот крај (Македонскиот, албанскиот и турскиот јазик), II, Гостивар, 1970, 202—269.
114. Вековна соработка на македонскиот и албанскиот народ, прв дел, во „Заднички ведрини“, — 25 години живот и развој на народностите во СРМ, Скопје, 1970, 43—47.

1971

115. Nani-Nani, Skopje, 1971, 95 str. (книга).
116. Konceptionet letrare të Grigor Përliçevit në poemën Skënderbur, Skopje, Jehona, X, 1971, br. 2, 20—36.

1971

117. Ѓорѓи Пулевски како претходник во културната преподба на албанскиот народ, Симпозиум Бигорски, Гостивар, 22—23. X. 1971.
118. Продадена сопруга поради лоши економски причини во албанската и македонската народна литература, Симпозиум Кирил Пејчиновиќ, Тетово, 24. XI. 1971.
119. Alois Schmaus: Les sujets balcaniques dans la poesie populaire „arbëreshë“, Македонски фолклор, Скопје, 1969, br. 3—4, 540—541.

1972

120. Lexim letrar, Pr št na, 1972 (второ издание).
121. Shënime anësore rreth zhvillimit të drejtshkrimit të gjuhës shqipe, Конгресот за правопис, Tirana, 20—25. XI. 1972.

Д-р Ружа Паноска, доцент

1959

1. Нешто за изборот на слободните теми — Литературен збор, Скопје 1959, бр. 3—4, 155—159.

1960

2. Методска обработка на две песни: „Смрт мајке Југовиќа“ и „Марко Крале ја укинува свадбарината“ — Литературен збор, Скопје, 1960, бр. 3—4, 92—102.

3. Придонесот на класниот раководител во наставно-воспитниот процес — Просветно дело, Скопје 1960, бр. 3—4.
4. Слабости во усвојувањето на литературниот јазик во нашите стручни училишта — Литературен збор, Скопје 1960, бр. 1—2, 23—28.

1961

5. Низ програмата за јазик во средните училишта — Литературен збор, Скопје 1961, бр. 2—4.

1962

6. „Гачки расганаќ“ од Б. Радичевиќ — Литературен збор, Скопје 1962, бр. 3—4, 31—34.

1963

7. Писменоста во стручните училишта — Билтен на Заводот за школство на СРМ, Скопје 1963, бр. 2.

1964

8. „Прочка“ од Б. Конески — една естетска анализа — Литературен збор, Скопје 1964, бр. 1, 11—17.
9. Шестата песна од „Илијада“ — Литературен збор, Скопје 1964, бр. 4, 26—31.

1965

10. Анализа на јазикот во расказот „Селанката од Копачка“ од В. Малески — Литературен збор, Скопје 1965, бр. 4, 26—32.
11. Осмо годишно собрание на Друштвото за македонски јазик и литература — Литературен збор, Скопје 1965, бр. 2, 31—32.
12. Седми јуни значаен датум во историјата на македонскиот јазик — Литературен збор, Скопје 1965, бр. 5, 31—32.
13. Учебниците по македонски јазик во училиштата од прв степен — Литературен збор, Скопје 1965, бр. 5, 21—28.

1966

14. Карактеристика на литературен лик — Литературен збор, Скопје 1966, бр. 3, 26—31.
15. Конкретно и преносно значење на зборовите — Многузначност на зборовите — Литературен збор, Скопје 1966, бр. 6, 9—14.
16. Пофалното слово за Св. Кирила од Климент Охридски — Литературен збор, Скопје 1966, бр. 4, 26—30 и во Просветен работник бр. 256, Скопје 1966.
17. Прослава на 1050 годишнината од смртта на Климент Охридски — Литературен збор, Скопје 1966, бр. 5, 31—32 (хроника).

1967

18. Изразната улога на синтаксичките поетски средства во студијата „Богомилите“ од К. Рацин — Четврти Рацинови средби, Титов Велес 1967, 49—57.

19. Осврт на некои проблеми за содржината и методологијата на учебниците „Поуки за јазикот за осумгодишните училишта“ „Просветно дело, Скопје 1967, бр. 5—6, 330—339.
20. „Сердарот“ од Гр. Прличев — Литературен збор, Скопје 1967, бр. 3, 22—27.

1968

21. Естетска анализа на одломката „Кузман Капидан“ од истоимената драма на В. Иљоски — Литературен збор, Скопје 1968, бр. 2, 21—25.
22. Језик и книжевно дјело од Д-р Крунослав Прањић — Литературен збор, Скопје 1968, бр. 4, 30 (приказ).
23. Некои карактеристики на јазикот во драмата „Бегалка“ од В. Иљоски — Петти Рацинови средби, Титов Велес 1968, 84—93.
24. Прв семинар за македонски јазик, литература и култура — Македонски јазик год. XIX, Скопје 1968, 230—233.
25. Прирачник за лекторски вежби — Почетен курс — во соработка со Александар Џукески — Издание на Семинарот за македонски јазик, литература и култура, Скопје 1968, 1—37.
26. Улогата на граматичката анализа за успешно поврзување на теоријата со практиката — Просветно дело, Скопје 1968, бр. 3—4, 116—123.

1969

27. Лексикографија — Речнички состав, видови речници; Речникот на македонскиот јазик — Просветно дело, Скопје 1969, бр. 7—8, 471—476.
28. Некои проблеми на лингвистичката и литературната практика — Литературен збор, Скопје 1969, бр. 4—5, 12—14.
29. II семинар за македонски јазик, литература и култура — Македонски јазик XX, Скопје 1969, 180—182.

1971

30. Гласовните комбинации како функционално градбени елементи во прозата, на Владо Малески — Литературен збор, Скопје 1971, бр. 2, 8—14.
31. Јазикот на Владо Малески (резиме на докторската дисертација), Годишен зборник на Филозофскиот факултет, Скопје 1971, кн. 23, 579—583.

КАТЕДРА ЗА ИСТОРИЈА НА КНИЖЕВНОСТИТЕ
НА НАРОДИТЕ НА СФРЈ

Димче Левков, редовен професор

1945

1. Еве излегуе . . . „Просветно дело“. Просветно дело, Скопје, I, 1945, бр. 1,1.
2. За редот и дисциплината. Просветно дело, Скопје, I, 1945, бр. 4, 1.
3. Какви не треба да бидат просветните работници. Просветно дело, Скопје, I, 1945, бр. 1, 7.
4. Проблемите за наставен кадар во нашите средни школи. Просветно дело, Скопје, I, 1945, бр. 3, 1—2.

1946

5. За стручните школи. Просветно дело, год. II, Скопје, II, 1946, бр. 10—11, 1.
6. За стручните школи, Нова Македонија, бр. 509, Скопје 1946, 2.
7. Подигање на учителскиот кадар. Просветно дело, Скопје, II, 1946, бр. 8—9, 3—4.
8. Просветното дело во нашата народна република. Нова Македонија, бр. 525, Скопје 1946, 3.

1948

9. Борба против неписмености у НР Македонији. Книжевне новине, Београд, I, 1948, бр. 15, 3.
10. Егзархијата и нејзината политика во Македонија. Нова Македонија, бр. 1166, Скопје 1948, 3.
11. Ставот на големите европски и на балканските држави кон Илинденското востание. Нова Македонија, бр. 1109, Скопје 1948, 3—4.

1949

12. По повод „Македонските учебници во XIX век“ од Блаже Конески. Социјалистичка зора, Скопје, I, 1949, бр. 3, 72—84.
13. По повод резултатите од првото полугодиште во средните и учителските школи. Нова Македонија, бр. 1277, Скопје 1949, 3.

14. Студентското движење во стара Југославија. Студентски весник, Скопје, I, 1949, бр. 4, 2.

1954

15. Десет години просвета, наука и култура во Народна Република Македонија. Просветно дело, Скопје, X, 1954, бр. 9—10, 491—502.
16. Јован Јовановиќ Змај. Литературен збор, Скопје, I, 1964, бр. 2, 65—76.
17. Јован Јовановиќ Змај. Современост, Скопје, IV, 1954, бр. 9, 623—637.
18. Јован Јовановиќ Змај. Предговор на „Песни“, „Кочо Рацин“, Скопје 1954, 5—20.
19. Со нов и силен замав се изградува нашата култура, македонска и југословенска, народна и демократска, хумана и социјалистичка. Просветен работник, Скопје, II, 1954, бр. 32, 1—2.
20. Студенти на Скопскиот универзитет. „Десетгодишнина на НР Македонија, АСНОМ 1944—1954“, Скопје 1954, 109—111.

1955

21. Ѓура Јакшиќ. Предговор на „Одбрани песни“, „Кочо Рацин“, Скопје 1955, 5—21.
22. Јован Стерија Поповиќ. Предговор на „Кир-Јања“ и „Зла жена“, „Култура“, Скопје 1955, 7—30.
23. Лаза К. Лазаревиќ. Литературен збор, Скопје II, 1955, бр. 3—4, 140—162.
24. Петар Петровиќ Његош. Предговор на „Горски венец“, „Култура“, Скопје 1955, 7—29.
25. Светозар Марковиќ. Литературен збор, Скопје, II, 1955, бр. 1, 1—20.

1956

26. Во спомен на Петар Кочиќ. Современост, Скопје, VI, 1956, бр. 9, 631—642.
27. Јован Стерија Поповиќ. Литературен збор, Скопје, III, 1956, бр. 1, 20—38.
28. Стерија по сто години. Разгледи, Скопје, III, 1956, бр. 2/54, 1—2.
29. Српската литература во 50-тите и 60-тите години на XIX век. Литературен збор, Скопје, III, 1956, бр. 4, 203—232.

1957

30. Главни идејни стремежи во српската литература од првата половина на XIX век. Современост, Скопје, VII, 1957, бр. 10, 955—978.
31. Ѓура Јакшиќ и неговата поезија. „Преглед на литературата со примери“ од К. Тошев и Ѓ. Милошев, „Просветно дело“, Скопје 1957, 161—168.
32. Литературното творештво на Јован Стерија Поповиќ. „Преглед на литературата со примери“ од К. Тошев и Ѓ. Милошев, „Просветно дело“, Скопје 1957, 112—129.
33. Његошево литературно дело. „Преглед на литературата со примери“ од К. Тошев и Ѓ. Милошев, „Просветно дело“, Скопје 1957, 210—220.

34. Општествените, политичките и културните прилики кај Србите во првата половина на XIX век. „Преглед на литературата со примери“ од К. Тошев и Ѓ. Милошев, „Просветно дело“, Скопје 1957, 53—61.
35. Општествените, политичките и културните прилики кај Србите во 50-тите и 60-тите години на XIX век. „Преглед на литературата со примери“ од К. Тошев и Ѓ. Милошев, „Просветно дело“. Скопје 1957, 130—135.
36. Поезијата на Јован Јовановиќ Змај. „Преглед на литературата со примери“ од К. Тошев и Ѓ. Милошев, „Просветно дело“, Скопје 1957, 184—194.
37. Правци и влијанија во српската литература од првата половина на XIX век. Литературен збор, Скопје, IV, 1957, бр. 4, 5—32.
38. Радое Домановиќ. Предговор на „Сатири“, „Кочо Рацин“, Скопје 1957, 5—32.

1958

39. Јаков Игњатовиќ. Предговор на „Вечниот младоженец“, „Кочо Рацин“, Скопје 1958, 5—19.
40. Лазар К. Лазаревиќ. Предговор на „Одбрани раскази“, „Култура“, Скопје 1958, 7—25.
41. Педесет години од смртта на Симо Матавуљ. Хоризонт, Скопје, III, 1958, бр. 6, 1—6.
42. Појавата на селото во српската литература. Литературен збор, Скопје, V, 1958, бр. 1, 10—31.
43. Странски влијанија во српската литература од XVIII век, Литературен збор, Скопје, V, 1958, бр. 4, 227—247.

1959

44. Јован Јовановиќ Змај. Предговор на „Песни“, „Кочо Рацин“, Скопје 1959, 5—20.
45. Петар Кочиќ — борец и писател. Литературен збор, Скопје, VI, 1959, бр. 3—4, 126—148.
46. Петар Кочиќ (1877—1916). Предговор на „Раскази“. „Кочо Рацин“, Скопје 1959, 5—28.
47. Петар Петровиќ Његош. Предговор на „Горски венец“, „Култура“, Скопје 1959, 7—29.

1960

48. Активност „Вардара“ — Друштва македонских студената. „Четрдесет година“, Зборник сеќања активиста Југословенског радничког покрета, 1935—1941 (II део), 4, „Култура“, Београд 1960, 68—70.

1961

49. Доситеј Обрадовиќ — голем просветител, човекољубец и патриот. Литературен збор, Скопје, VIII, 1961, бр. 4, 1—13.
50. Ѓура Јакшиќ и неговата поезија. „Преглед на литературата со примери“ од К. Тошев и Ѓ. Милошев, „Просветно дело“, Скопје 1961, 235—241.

51. Литературното творештво на Јован Стерија Поповиќ, „Преглед на литературата со примери“ од К. Тошев и Ѓ. Милошев, „Просветно дело“, Скопје 1961, 213—220.
52. Његошевото литературно дело „Преглед на литературата со примери“ од К. Тошев и Ѓ. Милошев, „Просветно дело“, Скопје 1961, 277—284.
53. Општествените, политичките и културните прилики кај Србите во првата половина на XIX век. „Преглед на литературата со примери“ од К. Тошев и Ѓ. Милошев, „Просветно дело“, Скопје 1961, 171—178.
54. Општествените и политичките прилики кај Србите во 50-тите и 60-тите години на XIX век. „Преглед на литературата со примери“ од К. Тошев и Ѓ. Милошев, „Просветно дело“, Скопје 1961, 221—226
55. Поезијата на Јован Јовановиќ Змај „Преглед на литературата со примери“ од К. Тошев и Ѓ. Милошев, „Просветно дело“, Скопје 1961, 256—264.

1962

56. Вук Стефановиќ Караџиќ. Предговор, избор и коментари, „Кочо Рацин“, Скопје 1962, 5—25—163.
57. Животот и делото на Вук Стефановиќ Караџиќ. Литературен збор, IX, бр. 2, 1—10; бр. 3—4, 1—13.
58. П. П. Његош. Предговор, избор и коментари, „Кочо Рацин“, Скопје 1962, 5—25—144.

1963

59. Ѓура Јакшиќ и неговата поезија. „Преглед на литературата со примери“ од К. Тошев и Ѓ. Милошев, „Просветно дело“, Скопје 1963, 253—259.
60. Литературното творештво на Јован Стерија Поповиќ, „Преглед на литературата со примери“ од К. Тошев и Ѓ. Милошев, „Просветно дело“, Скопје 1963, 232—239.
61. Његошевото литературно дело. „Преглед на литературата со примери“ од К. Тошев и Ѓ. Милошев, „Просветно дело“, Скопје 1963, 293—301.
62. Општествените, политичките и културните прилики кај Србите во првата половина на XIX век. „Преглед на литературата со примери“ од К. Тошев и Ѓ. Милошев, „Просветно дело“, Скопје 1963, 186—193.
63. Општествените и политичките прилики кај Србите во 50-тите и 60-тите години на XIX век. „Преглед на литературата со примери“ од К. Тошев и Ѓ. Милошев, „Просветно дело“, Скопје 1963, 240—245.
64. Поезијата на Јован Јовановиќ Змај. „Преглед на литературата со примери“ од К. Тошев и Ѓ. Милошев, „Просветно дело“, Скопје 1963, 273—280.

1964

65. Вук во нашево време. Културен живот, Скопје, IX, 1964, бр. 2—3, 4—7.
66. Милован Ѓ. Глишиќ. Предговор на „Одбрани страници“, „Кочо Рацин“, Скопје 1964, 5—21.
67. Петар Петровиќ Његош. Предговор на „Горски венец“, „Култура“, Скопје 1964, 7—29.

1965

68. Јован Јовановиќ Змај. Предговор, избор и белешки, „Кочо Рацин“, Скопје 1965, 5—16—122.
69. Јован Јовановиќ Змај. Народна просвета, Скопје, X, 1965, бр. 22, 13.
70. Светозар Марковиќ. Предговор и избор на „Одбрани страници“, „Кочо Рацин“, Скопје 1965, 5—26—172.

1966

71. Активноста на друштвото на македонските студенти — „Вардар“. Студентски збор, Скопје, XVII, 1966, бр. 33, 2.
72. Иво Андриќ. Избор и поговор на „Одбрани раскази“, „Кочо Рацин“, Скопје 1966, 5—211—225.
73. Симо Матавуљ. Поговор на „Бакоња фра-Брне“, „Кочо Рацин“, Скопје 1966, 211—222.

1967

74. Ѓура Јакшиќ и неговата поезија. „Преглед на литературата со примери“ од К. Тошев и Ѓ. Милошев, „Просветно дело“, Скопје 1967, 202—207.
75. Литературното творештво на Јован Стерија Поповиќ. „Преглед на литературата со примери“ од К. Тошев и Ѓ. Милошев, „Просветно дело“, Скопје 1967, 184—191.
76. Његошевото литературно дело. „Преглед на литературата со примери“ од К. Тошев и Ѓ. Милошев, „Просветно дело“, Скопје 1967, 233—240.
77. Општествените, политичките и културните прилики кај Србите во првата половина на XIX век. „Преглед на литературата со примери“ од К. Тошев и Ѓ. Милошев, „Просветно дело“, Скопје 1967, 152—159.
78. Општествените и политичките прилики кај Србите во 50-тите и 60-тите години на XIX век. „Преглед на литературата со примери“ од К. Тошев и Ѓ. Милошев, „Просветно дело“, Скопје 1967, 192—197.
79. Поезијата на Јован Јовановиќ Змај. „Преглед на литературата со примери“ од К. Тошев и Ѓ. Милошев, „Просветно дело“, Скопје 1967, 216—223.

1968

80. Говор одржан во Собранието на СРМ по повод донесувањето на Законот за МАНУ. Споменица за формирањето на Македонската академија на науките и уметностите, Скопје 1968, 28—30.
81. Интимната лирика на Змај. Просвета, Скопје, XIII, 1968, бр. 252, 12.
82. Творештвото на Милован Глишиќ. Просвета, XIII, бр. 270, 7.

1969

83. Интимната лирика на Змај. Просвета, Скопје, XIV, 1969, бр. 285, 7.

1970

84. Доситеј Обрадовиќ — голем просветител, хуманист и патриот. „Преглед на литературата со примери“ од К. Тошев и Ѓ. Милошев, „Просветно дело“, Скопје 1970, 120—127.

85. Ѓура Јакшиќ и неговата поезија. „Преглед на литературата со примери“ од К. Тошев и Ѓ. Милошев, „Просветно дело“, Скопје, 1970, 227—232.
86. Јован Јовановиќ Змај (1833—1904). „Просвета“, год. XV, бр. 302, Скопје 1970, 10.
87. Литературните правци во српската литература од XVIII век. „Литературен збор“, год. XVII, бр. 1, Скопје 1970, 1—11.
88. Литературното творештво на Јован Стерија Поповиќ. „Преглед на литературата со примери“ од К. Тошев и Ѓ. Милошев, „Просветно дело“, Скопје 1970, 211—217.
89. Његошевото литературно дело. „Преглед на литературата со примери“ од К. Тошев и Ѓ. Милошев, „Просветно дело“, Скопје 1970, 256—262.
90. Општествените, политичките и културните прилики кај Србите во првата половина на XIX век. „Преглед на литературата со примери“ од К. Тошев и Ѓ. Милошев, „Просветно дело“, Скопје 1970, 177—184.
91. Општествените и политичките прилики кај Србите во 50-тите и 60-тите години на XIX век. „Преглед на литературата со примери“ од К. Тошев и Ѓ. Милошев, „Просветно дело“, Скопје 1970, 218—222.
92. Поезијата на Јован Јовановиќ Змај. „Преглед на литературата со примери“ од К. Тошев и Ѓ. Милошев, „Просветно дело“, Скопје, 1970, 240—246.
93. Творештвото на Змај. Просвета, Скопје, XV, 1970, бр. 302, 10.

1972

94. Доситеј Обрадовиќ — голем просветител, хуманист и патриот. „Преглед на литературата со примери“ од К. Тошев и Ѓ. Милошев, „Просветно дело“, Скопје 1972, 120—127.
95. Ѓура Јакшиќ и неговата поезија. „Преглед на литературата со примери“ од К. Тошев и Ѓ. Милошев, „Просветно дело“, Скопје 1972, 235—240.
96. Литературното творештво на Јован Стерија Поповиќ. „Преглед на литературата со примери“ од К. Тошев и Ѓ. Милошев, „Просветно дело“, Скопје 1972, 219—225.
97. Милован Глишиќ (1847—1908). „Просвета“, год. XVIII, бр. 346—347, Скопје 1972, 13.
98. Његошевото литературно дело. „Преглед на литературата со примери“ од К. Тошев и Ѓ. Милошев, „Просветно дело“, Скопје 1972, 264—270.
99. Општествените, политичките и културните прилики кај Србите во првата половина на XIX век. „Преглед на литературата со примери“ од К. Тошев и Ѓ. Милошев, „Просветно дело“, Скопје 1972, 186—194.
100. Општествените и политичките прилики кај Србите во 50-тите и 60-тите години на XIX век. „Преглед на литературата со примери“ од К. Тошев и Ѓ. Милошев, „Просветно дело“, Скопје 1972, 226—231.
101. Поезијата на Јован Јовановиќ Змај. „Преглед на литературата со примери“ од К. Тошев и Ѓ. Милошев, „Просветно дело“, Скопје 1972, 248—254.
102. Творештвото на Милован Глишиќ. Просвета, XVIII, бр. 346—347, 13.
103. Творештвото на Његош. Просвета, Скопје, XVIII, 1972, бр. 348—349, 13.

*Академик д-р Хараламѝе Поленаковиќ, редовен професор**)

426. Достигања на советската македонистика, United Macedonian canadian committee Pinden 1903—1967, Toronto, 30 July 1967.
427. Clement d'Ohrida. La vie et l'oeuvre (во книгата: Climent d'Ohrida), Скопје, 1968, 17—62).
428. Климент Охридски. Жизнь и деятельность (во книгата: Климент Охридский, Скопје, 1969, 17—65.

1970

429. Бруно Мерици (1927—1970) (Некролог), ППП, Београд, XXXVI, 1970, 3—4, 351—352.
430. Георгиос Плуминидис, Млетачка штампарија Димитрија и Пана Теодосија, ППП, Београд, XXXVI, 1970, 1—2, 175—176 (Рецензија).
431. Една италијанска историја на македонската книжевност, НМ, 14. VI. 1970.
432. Збогатување на речничкиот израз кај писателите од литературите на малите народи при преведувањето од поразвиената литература (На еден пример од почетоките на новата македонска книжевност), Седми Рацинови средби, Титов Велес, 1970, 86—94.
433. Климентов комплекс, НМ, 6. XII. 1970.
434. Кузман Шапкарев како стилизатор на македонските народни приказни, Прилози на МАНУ, 1—2, Скопје, 1970, 1—23.
435. Македонские пресельницы и формирование македонского полка в России в XVIII веке, Македония и Македонцы в прошлом, Скопје, 1970, 171—178.
436. Меѓу сонародниците во Канада, Трудбеник, Скопје, бр. 41 од 10. X. 1970 (Статија).
437. Мојата визија на поубавото Скопје, в. „13 ноември“, IX. бр. 9 од 3. XI. 1970 (Статија).
438. На 150 годишнината од смртта на Јоаким Крчовски, Културен живот, Скопје, 1970, бр. 10, 30—31.
439. Поетот Константин Миладинов, Преглед на литературата со примери. Учебник за II клас гимназија (од К. Тошев и Ѓ. Милошев), Скопје, 1970, 326—331.
440. Прилог кон дискусијата за споменикот на св. Климент Охридски, весник на Македонската православна црква, Скопје, 1970, бр. 6, 215.
441. Prilozi upoznavanju Kačićeve popularnosti, Filologija, Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti, Zagreb, 1970, br. 5, 131—137.
442. Симпозиум „1100 годишнина од смртта на Кирил Солунски“, Јужнословенски филолог, Београд, 1970, XXVIII, 3—4, 559—600.
443. Словенските просветители Кирил и Методија, Преглед на литературата со примери. Учебник за II клас гимназија (од К. Тошев — Ѓ. Милошев), Скопје, 1970, 18—20.

* Библиографијата протставува продолжение на мојата библиографија што е објавена во Годишниот зборник на Филозофскиот факултет, Скопје, кн. 22, 1970, 653—666.

444. Учителот и писателот Климент Охридски, Одбрани трудови од „Просветно дело“, Скопје, 1970, 134—143.

1971

445. Блаже Конески — книжевен критичар и есеист, НМ од 19. XII. 1971.
446. Грчкиот алфавит употребуван во македонските книжевни текстови во текот на вековите, Slovo, Zagreb, 1971, br. 21, 201—211.
447. „Еве клуч што отворует срдцето ваше“ (200 години од раѓањето на Кирил Тетоец Пејчиновиќ), НМ од 28. XI. 1971.
448. Еден пример за редакторска интервенција на Константин Миладинов во Зборникот на браќата Миладиновци, Gedenzkschrift für Alois Schmaus, München, 1971, 583—588.
449. Една италијанска историја на македонската книжевност, Иселенички календар, Скопје, 1971, 64—67.
450. Leksikonski edinici za: Kuzman Šapkarev, G. Todorovski, N. Vapcarov, Rajko Žinzifov vo Enciklopedija Jugoslavije, Zagreb, 1971, knj. 8.
451. За Зборникот на Миладиновци, Разгледи, Скопје, 1971, бр. 8, 811—825.
452. Kiril Tetoec Pejčinović, Macedonian Rewiew, Skorje, 1971, 1, 67—69.
453. „Книга за научение трих јазиков“ од 1841, Културен живот, Скопје, 1971, 9—10, 18—20.
454. Кому му служи ваквата „информација“, НМ од 28. II. 1971.
455. (Истава статија препечатена во Политика, Београд, од 14. III. 1971).
456. (Истава статија препечатена во НИН од 14. III. 1971).
457. Кон написот „Што е тоа македонска преродба?“, Погледи, Скопје, 1971, бр. 4, 509—514 (полемика).
458. Кон последниот одговор на една вистина, НМ од 28. III. 1971 (полемика).
459. Кон 110 годишнината од печатењето на Зборникот на браќа Миладиновци, НМ, 20. VI. 1971.
460. Љубен Каравелов — критичар на Григор Прличев, НМ, од 7. II. 1971.
461. Народната песна за Кирил Пејчиновиќ, НМ, од 12. IX. 1971.
462. На 150 годишнината од смртта на Јоаким Крчовски, НМ од 9. I. 1971.
463. Наум Охридски — Црноризец Храбар?, НМ од 4. VII. 1971.
- 463а. Неколку вести о догађајима у Србији распрострањених у Дубровнику и Шибенику, Прилози за књижевност, 1971, XXXVII, 3—4, 371—372.
464. Нови сознанија за една „информација“, НМ од 14. III. 1971 (дискусија).
465. О првом преводу из српске књижевности на македонски језик, Књижевност и језик, Београд, 1971, 1, 91—108.
466. Собир на југослависти, НМ од 3. X. 1971.
467. First Slav alphabet, The Indian Express, New Delhi, 29. III. 1971.
468. Фототипско издание на „Огледало“ од Кирил Пејчиновиќ, Стремеж, Прилеп, 1971, 4—5, 383—385 (приказ).

469. „Црква Грачалница“ и македонската народна песна, Старине Косова и Метохије, Приштина, 1968—1971, IV—V, 1—3.
470. Црногорците во „Скендербег“ од Прличев, Стремеж, Прилеп, 1971, 4—5, 313—322.

1972

471. André Mazon, Macedonian Scholar, Macedonian Review, Скопје, 1972, 1, 67—70.
472. Блаже Коцески — книжевен историчар и есеист, Македонија, Скопје, 1972, бр. 226, февруари, 2—3.
473. Во чест на св. Климент Охридски, Иселенички календар, Скопје, 1972, 117—119
474. Вечно подвижниот и срдечен балканолог (Портрет на А. Шмаус), НМ од 4 јуни 1972.
475. „Еве клуч што отворует сердцето ваше“, Македонија, Скопје, 1972, бр. 226, февруари, 5—7.
476. За Стратимир, синот на учителот и родољубот Димитрија Миладинов, Нова Македонија, 7 мај 1972, 11.
477. Јордан Џинот — преведувач на Софокле, НМ од 30. IV. и 1 и 2. V.
478. Јордан Хаџи Константинов-Џинот, Преглед на литературата со примери, Скопје, 1972⁶, 333—336. (Од К. Тошев и Ѓ. Милошев).
479. Константин Д. Петковиќ и неговите „Очерки Белграда“ од 1853 година, НМ од 14—16. V. 1972.
480. Македонски народни приказни на германски јазик (рецензија), НМ од 22. X. 1972.
481. Неколку забелешки за: Филип Каваев, „Битола, бабам Битола“ (критика), Развитие, Битола, 1972, бр. 4, 229—233.
482. Необјављени суд о Вукову и Даничићеву језику у преводу Библије, Ковчежић, X, Београд, 1972, 138—139.
483. Ослободување од туѓинското и враќање кон народниот збор (Кон 110 годишнината од смртта на браќата Миладиновци), НМ од 16. I. 1972.
484. Погибија албанских поглавица код Битола 1830 године у мемоарској, историјској и народној књижевности, Зборник радова посвећених успомени Салке Назечића, Филозофски факултет Сарајево, Сарајево, 1972, 115—119.
485. Погубувањето на албански поглавари кај Битола 1830 г., Развитие, Битола, 1972, X—3, 1—5.
486. Поетот Константин Миладинов, Преглед на литературата со примери, Скопје, 1972⁶, 339—345 (од К. Тошев — Ѓ. Милошев).
487. Преглед на македонската книжевност од XIX век на италијански јазик, НМ од 5. XI. 1972.
488. Присуството на книгата во Велес, Керамичар, Титов Велес, 1972, бр. 1, 2, 3.
489. Словенските просветители Кирил и Методија, Преглед на литературата со примери, Скопје, 1972⁶, 5—8 (од К. Тошев — Ѓ. Милошев).
490. Српска граѓанска поезија у Македонији у XIX веку, Градина, Ниш, 1972—5, 62—74.

491. The Miladinov Brothers, Heroes of the Macedonian Renaissance, Macedonian Review, Skopje, 1972, № 2, 155—160.
492. „Ти стријељај кроз прстен јабуку“, Прилози за књижевност, језик, историју и фолклор, Београд, 1972, XXXVIII, 1—2, 98—102.
493. Хероите на македонската преродба — браќата Миладиновци. Кон стогодишнината од нивната смрт. Предавања на V семинар за македонски јазик, литература, и култура, Скопје, 1972, 89—98.
494. Vrasja e krerëve Shqiptarë afër Manastirit në vitin 1830, Jehona, Shkup, 1972, № 9, 85—91.

НМ — Нова Македонија

Д-р Гане Тодоровски, редовен професор

А) *Оригинални дела и редакции*

1951

1. Во утрините. Збирка песни, Скопје, 1951, стр. 90. Издава: Државно книгоиздателство за уметничка литература.

1953

2. Тревожни звуци. Збирка песни. Скопје, 1953, стр. 54. Издава: Државно книгоиздателство за уметничка литература „Кочо Рацин“.

1956

3. Словенечки поети. Стихотворен зборник. Приготвиле: Србо Ивановски и Гане Тодоровски, Скопје, 1956, стр. 134. Издавач: Книгоиздателство Кочо Рацин.
4. Спокоен чекор. Збирка песни и препеви. Скопје, 1956, стр. 62. Издава: Издавачко претпријатие „Култура“.

1960

5. Божилак. Збирка песни. Скопје, 1960, стр. 54. Издава: Книгоиздателство „Кочо Рацин“.

1964

6. Апотеоза на делникот. Збирка песни. Скопје, 1964, стр. 60. Издава: Книгоиздателство Култура.

1966

7. Час по поести и нежности. Избор од поезијата. Скопје, 1966, стр. 128. Издава: Издавачко претпријатие Мисла.

1967

8. Езерска земја. Мала тематска поезија на македонската поезија. Скопје, 1967, стр. 78. На македонски, руски и француски јазик. Избор и уводни излагања: Томе Момировски и Гане Тодоровски. Издаваат: Струшки вечери на поезијата.
9. Песни. Избор од поезијата. Скопје, 1967, стр. 32. Издаваат: „Македонска книга“ и „Детска радост“.
10. Спокоен чекор. Збирка песни и препеви. Второ издание. Скопје, 1967, стр. 64. Издава: Книгоиздателство Култура.

1968

11. Даме Груев. Студија за животот и делото, Скопје, 1968, стр. 32. Издава: РТВ Скопје, библиотека „Светлици на минатото“, четвртото коло.
12. Ѓорче Петров. Студија за животот и делото. Скопје, 1968, стр. 32. Издава: РТВ Скопје, библиотека „Светлина на минатото“, трето коло.
13. Правостојна. Антологија на современите поети од албанска народност во Југославија. Избор и препев: Адем Гајтани и Гане Тодоровски, Скопје, 1968, стр. 178. Издава „Македонска книга“.
14. Претходниците на Мисирков. Прилози кон прашањето на културно-политичките дилеми на спротилинденска Македонија (1883—1903). Скопје, 1968, стр. 200. Издава: „Мисла“.

1969

15. Македонски монолог. Избор од поезијата. Скопје, 1969, стр. 120. Издава: „Мисла“.
16. Македонски монолог. Избор од поезијата. Второ издание. Скопје, 1969, стр. 120. Издава: „Мисла“.

1970

17. Горчливи голтки непромолк. Збирка песни. Скопје, 1970, стр. 64. Издава: „Мисла“.
18. Избор. Избор од поезијата, во редакција и со предговор на Александар Ежов. Скопје, 1970, стр. 102. Издава: „Македонска книга“.

1971

19. Ѓорче Петров: Македонското ослободително дело. Приредил: Гане Тодоровски. Скопје, 1971, стр. 228. Предговор (5—36), Забелешки (195—222), хронологија (2—3—214), библиографија и показалец на имињата (215—225). Издава „Мисла“.
20. Н. Вапцаров: Одбрани творби. Приредил: Гане Тодоровски. Скопје, 1971, стр. 226. Предговор (I—XXXVII) Белешки (195—224). Издава: „Мисла“.
21. Спокоен чекор. Збирка песни и препеви. Трето издание. Скопје, 1971, стр. 64. Издава: „Македонска книга“.

1972

22. Залогот на зачнувачите. Творби на помалупознати македонски писатели и воведувачи на македонскиот јазик во писмената реч од XIX в. Приредил: Гане Тодоровски, Скопје, 1972, стр. 120. Предговор (1—24), белешки, литература, библиографија, речник (96—120). Издава „Македонска книга“ (во печат).

23. М. Цепенков: Одбрани творби (Автобиографија, Песни, Црне војвода. Белешки за македонските војводи). Приредил: Гане Тодоровски, Скопје, 1972, стр. 196. Предговор (1—32). Забелешки, литература и библиографија, речник на непознати зборови (176—196). Издава: „Македонска книга“ (во печат).
24. Хрватски поети. Антологија на новата хрватска поезија. Приредиле: Славко Михалик и Гане Тодоровски. Скопје, 1972, стр. 198. Издава: „Мисла“ (во печат).

Б) *Прейеви. Одделни книги*

1954

25. А. С. Пушкин: Сказна за царот Салтан. Издава: „Детска радост“, Скопје, 1954, стр. 42 (препевот е заедно со Ацо Алексиев).

1956

26. Иван Мажураниќ: Смртта на Смаил-ага Ченгик. Издава: „Култура“, Скопје, 1956, стр. 60.
27. Франце Прешерн: Одбрани стихови. Издава: „Култура“, Скопје, 1956, стр. 64.

1957

28. Александар Блок: Дванаесетмината. Поема. Издава: „Кочо Рацин“, Скопје, 1957, стр. 32.

1962

29. Силвие Крањчевиќ: Избор. Издава: „Кочо Рацин“, Скопје, 1962, стр. 126 — (со предговор и белешки).

1963

30. Иван Мажураниќ: Избор. Издава: „Кочо Рацин“, Скопје, 1963, стр. 112 — (со предговор и белешки).
31. Милован Данојлиќ: Како спијат трамваите. Издава: „Македонска книга“.
32. Христо Ботев: Одбрани песни. Издава: НИП „Народна задруга“, Скопје, 1963, стр. 44 (со поговор).

1964

33. Борис Пастернак: Поезија. Избор. Издава: „Култура“, Скопје, 1964, стр. 84.
34. Каetan Кович: Итрицата Мица. Издава: „Култура“, Скопје, 1964, стр. 64.

1966

35. Десанка Максимовиќ: Барам помилување. Издава: „Македонска книга“, Скопје, 1966, стр. 112.

1967

36. Витезслав Неввал: Поезија. Избор. Издава: „Култура“, Скопје, 1967, стр. 112.

37. Песни од Црна Африка. Избор по антологијата на Ленгстон Хјуз. Издава: „Македонска книга“, Скопје, 1967, стр. 100 — (заедно со Љубица Тодорова).

1969

38. Едгар Алан По: Поезија. Издава: „Македонска книга“, Скопје, 1940, стр. 74, (со поговор, хронологија, библиографија и литература).
39. За Македонците. Поетски одгласи за Илинден. Издава: „Македонска куќа“, Скопје, 1969, стр. 156.

Д-р Ѓорѓи Силев, вонреден професор

- а) *Од областа на книжевната историја
и теоријата на книжевноста*

1962

1. Преглед на книжевностите на народите на СФРЈ — скрипта за II к. при Дописното економско училиште за возрасни — издавач: Дописното училиште, 1962, 144, голем формат.

1963

2. Преглед на македонската литература од XIX век, Култура, Скопје, 1963, 144, мал формат.

1970

3. Македонскиот верс (дисертација), Македонска книга, Скопје, 1970, 316, обичен формат.

1971/72

4. Прличев во своето време и надвор од него, Мисла, Скопје, I, 1971, II, 1972, 57, обичен формат.

- б) *Книжевни дела*

1959

5. Смеј на крвта, роман, Кочо Рацин, Скопје, 1959, 102.

1969

6. Гороломник пред својот крст, поезија, Мисла, Скопје, 1969, 47.

1971

7. Болен Дојчин, драма во стихови, Современост, 2—3, 1971.
8. Зелени гранчиња лаври, роман за деца (за животот на Григор Прличев), Наша книга, Скопје, 1971, 174.

1972

9. Ангелина, драма во стихови, библиотека Современост, книга 5, 1972, 38.

в) Книги, ирејиви и иреводи

1951

10. И. С. Тургенев: Спроти новите дни, Кочо Рацин, Македонска книга, I, 1951, II, 1967, III, 1970. Во двете последни изданија посебен поговор за творештвото на Тургенев (од 185—193).

1953

11. Гр. Прличев: Сердарот, I, 1953, а потоа уште 7 изданија.
12. А. С. Пушкин: Одбрани песни, Кочо Рацин, Скопје, 1953, со посебен предговор за авторот (I—VII).

1954

13. Фр. Прешерн: Сонетен венец, Кочо Рацин, и Народна задруга, I, 1954, II, 1965, Скопје.

1956

14. А. С. Пушкин: Евгениј Онегин, Култура, Скопје, I, 1956, II, 1963 и III, 1967. Посебен предговор за Пушкин и за делото, 7—22.

1958

15. Иван Гундулик: Дубравка, Кочо Рацин, 1958, II, 1970.

1959

16. Марин Држиќ: Шега со Станец, Кочо Рацин, 1959, II, 1970. Со посебен предговор за делото на Држиќ, 5—15, петит.

1960

17. М. Ј. Лермонтов: Демон, Кочо Рацин, Скопје, 1960, со посебен поговор за делото.

1961

18. Г. Прличев: Скендербег, Кочо Рацин, Скопје, 1961, предговор, 5—17, голем формат, II поправено издание — 1971.

1962

19. Книга за Бајрон, избор, препев и предговор (V—XVI за Бајрон и 3 стр. за поезијата и за Манфред), изд. Кочо Рацин, 1962.

1964

20. А. С. Пушкин: Сказни, Култура, Скопје, 1964.
21. Добриша Цесарик: Поезија, Кочо Рацин, Скопје, 1964, со посебен поговор за поезијата на Цесарик.

22. Тин Ујевиќ: Поезија, Култура, Скопје, избор, препев и поговор за поезијата на Ујевиќ, 61—72.

1965

23. Бранко Радичевиќ: Ученичка разделба, Народна задруга, Скопје, 1965.
24. Мала антологија на француската поезија од XIX век, Кочо Рацин, Скопје, 1965, посебен предговор за авторите и за поезијата.

1966

25. Пол Елијар: Времето не проаѓа, Кочо Рацин, 1966, со поговор за поезијата на Елијар, 75—82.

1967

26. Иво Андриќ: Ех Ponto, Мисла, Скопје, 1967.
27. Данте: Пеколот, Скопје, 1967, со посебен поговор за делото, 219—228.

1971

28. Шекспир: Венецијанскиот трговец, Македонска книга, Скопје, 1971, со поговор за делото, 155—161.
29. Шекспир: Ромео и Џулиета, Македонска книга, Скопје, 1971, со поговор за делото, 183—189.

г) *Прейеви на театарски и оејтски дела*

1967

30. Еврипид — Сартр: Тројанки, изведено во Драмскиот театар од Скопје, 1967.

1968

31. Софокле: Антигона, изведено во МНТ, Скопје, 1968.

1969

32. Аристофан: Лизистрата, изведено во Драмскиот театар од Скопје, 1969.

д) *Ојерски дела*

33. Верди: „Набуко“, Доницети: „Љубовна напивка“, Гуно: „Фауст“ и Моцарт: „Дон Жуан“ (трите опери беа изведени во МНТ Скопје).

Мирко Павловски, виш предавач

1939

1. Летовање ученика средњих школа у крајевима изразито динамичним, Саопштења и реферати Трећег меѓународног конгреса слависта, Београд, 1939.

1940

2. Две епске народне песме из Доњег Полога, Јужни преглед, Скопје, 1940.
3. Следбеници Кирила Пејчиновића, Јужни преглед, Скопје, 1940.

1954

4. Кружоците по мајчин јазик и литература како форма за работа, Литературен збор, Скопје, 1954.

1957

5. Јуж Козак, живот, дело и значење, Млад борец, Скопје, 1957.
6. Цирил Космач, живот, дело и значење (од школски аспект за учениците од гимназиите), Млад борец, Скопје, 1957.

1958

7. Вјекослав Калев, живот, дело и значење, Млад борец, Скопје, 1958.
8. Јован Поповиќ, живот, дело и значење, Млад борец, Скопје, 1958.
9. Матеја Бор, живот, дело и значење, Млад борец, Скопје, 1958.

1959

10. Експериментална настава по мајчин јазик и литература во I кл. гимназија, Литературен збор, Скопје, 1959.
11. Идејно-естетска анализа на лирската песна Кад млидијах умрети, од Бранко Радичевиќ, Литературен збор, 1959, Скопје.

1961

12. Обработка на лирски текстози во основното осумгодишно училиште, Основно училиште, издание на Републичкиот завод за унапредување на школството, Скопје, 1961.

1963

13. Семинари и советувања како форма за унапредување на наставата по мајчин јазик и литература, Литературен збор, 1963, Скопје.

1964

14. Обработка на лирските дела предвидени по програмата за I кл. гимназија, со осврт на теоријата на литература, Билтен на Републичкиот завод за унапредување на школството, 1964, Скопје.
15. Примена и реализација на граматичкиот материјал предвиден со програмата за I кл. гим., Билтен на Републичкиот завод за унапредување на школството, Скопје, 1964.
16. Утврдување и повторување на минат материјал, Билтен на Републичкиот завод за унапредување на школството, 1964, Скопје.

1965

17. За суштината и анализата на поетскиот јазик во една уметничка творба, Билтен на Републичкиот завод за унапредување на школството, Скопје, 1965.
18. Интерпретација лирске песме Т'га за Југ (Туга за Југом) Константина Миладинова са аспекта единства наставе језика и књижевности, Савремена настава, Београд, 1965.

19. Интерпретација на лирската песна Т'га за Југ од Константин Миладинов од аспект на единството на наставата по мајчин јазик и книжевност, Билтен на Републичкиот завод за унапредување на школството, 1965.
20. Местото, улогата и значењето на граматиката во наставата по мајчин јазик и литература (со осврт на практиката), Билтен на Републичкиот завод за унапредување на школството, Скопје, 1965.

1966

21. Поправка на писмени работи, Билтен на Републичкиот завод за унапредување на школството, Скопје, 1966.
22. Речници—видови: толковен речник, речник на два јазика, речник на синоними, речник на туѓи зборови, етимолошки речник (методски приказ во IV кл. за училиштата од II степен), Билтен на Републичкиот завод за унапредување на школството, Скопје, 1966.

1967

23. Тестирањето како нова наставна форма за проверување и оценување на знаењата од граматиката (суштина, значење и техника), Билтен на Републичкиот завод за унапредување на школството, Скопје, 1967.

1970

24. Стажирањето како форма на методско-педагошко и стручно оспособување и усовршување на дипломираните студенти, Просветно дело, 1970 бр. 5—6.

1971

25. Прилог кон дискусијата за новите наставни програми по мајчин јазик и литература, Просветно дело, Скопје, 1971.

Учебници и ѝрирачници

1951

26. Српска читанка за долните класови на гимназиите и осмолетките (во соработка со Хр. Зографов и Ристо Проданов), Скопје, 1951.

1953

27. Примери од литературата за VII кл. гим. (во соработка со Хр. Зографов и Р. Проданов), Скопје, 1953.
28. Примери од литературата за VIII кл. гим. (во соработка со Хр. Зографов и Р. Проданов), Скопје, 1953.
29. Примери од литературата, учебник за V кл. гим. (во соработка со Ѓ. Милошев) Скопје, 1953.
30. Српска читанка за I и II кл. (V и VI оддел.), (во соработка со Хр. Зографов и Р. Проданов), Скопје, 1953.
31. Српска читанка за III и IV кл. (VII и VIII оддел.), (во соработка со Хр. Зографов и Р. Проданов), Скопје, 1953.

1964

32. Литература за I к. на гимназиите и средните училишта (во соработка со Хр. Зографов), Скопје, 1964.

1971

33. Културата на писмениот говор на учениците од гимназиите, хабилитација, Филозофски факултет, Скопје, 1971.
34. Основите на македонскиот јазик — учебник за средните воени училишта на Југословенската народна армија (во соработка со Д. Гогушевски), изд. на Југословенскиот завод за проучување на школски и просветни прашања — Белград, печат. во Нови Сад, 1971.

Д-р Томе Саздов, доцент

1959

1. По трагите на Јоаким Крчовски, Разгледи, Скопје, год. I, 1959, бр. 9, 1095—1107.

1962

2. „Ана Каренина“ на македонски, Разгледи, Скопје, IX, 1962, бр. 7, 707—711.
3. Два значајна македонска јубиларна издања, Народно стваралаштво, Београд, 1962, 3—4, 255—258.
4. Несоодветно претставување на македонската литература, Литературен збор, Скопје, XI, 1962, бр. 2, 30—32.
5. Теодосија Синаитски, Културен живот, 1962, Скопје, VII, бр. 3—4, 30—32.
6. Читалиштето „Зора“ во Крива Паланка, Нова Македонија, 2.XII. 1962, стр. 5.

1963

7. Најголем фолклорист кај Словените, Просветен работник, Скопје, 9.XII.1963.
8. Првите училишта во Крива Паланка, Нова Македонија, 13.I.1963, стр. 8.

1964

9. Вфрем Каранов — значаен наш фолклорист, Разгледи, Скопје, VII, 1964, бр. 4, 385—396.
10. Партенија Зографски како собирач на македонски народни песни, Литературен збор, Скопје, XI, 1964, бр. 2, 6—12.

1965

11. Б. Нушиќ, Сомнително лице, „Култура“, Скопје 1965, 107—111, (белешка за авторот).
12. М. Горки, Раскази за деца, „Култура“, Скопје 1965, 87—90, (белешка за авторот).

13. Над некои необјавени партизански стихови, Разгледи, Скопје, VIII, 1965, бр. 6
596—615.

1966

14. Борбени народни песни, Културен живот, Скопје, XI, 1966, бр. 2—3, 47—48.
15. За потеклото и поделбата на нашата народна проза, Разгледи, Скопје, IX, 1966,
бр. 4, 380—395.
16. Исчезнатото име на народниот творец, Современост, Скопје, XVI, 1966, бр. 2,
140—145.
17. Македонската народна поезија, краток преглед, „Култура“, Скопје, 1966,
142.
18. Милован Глишиќ, „Прва бразда и други раскази“, „Култура“, Скопје, 1966,
Белешка за авторот, 89—92.
19. Обид за периодизација на македонското народно поетско творештво, Разгледи,
Скопје, VIII, 1966, бр. 6, 580—596.
20. Partizan halk siirimiz, Сеслер, Скопје, 1966, мај, 50—57.
21. П. Кочик, „Јазовецот пред суд и други раскази“, „Култура“, Скопје, 1966,
Белешка за авторот, 111—114.
22. Современиот македонски фолклор, Културен живот, Скопје, XI, 1966, бр.
8—9, 24—25.

1967

23. Волшебниот прстен, естонски народни приказни, „Култура“, Скопје, 1967,
Белешка за естонските народни приказни, 65—66.
24. Македонските народни новели, Современост, Скопје, XVII, 1967, бр. 5, 451—
—462.
25. Марко Цепенков во нашата фолклористика, Стремеж, Прилеп, 1967, бр. 2,
21—34.
26. Народната проза на Марко Цепенков, зборник „Четврти Рацинови средби“,
Титов Велес, 1967, 150—156.
27. Нашите народни легенди и преданија, Современост, Скопје, XVII, 1967, бр.
6, 516—521 и бр. 7—8, 687—694.
28. Фр. Бевк, Книга за Тито, „Култура“, Скопје, 1967, Белешка за писателот,
95—97.

1968

29. Македонските партизански песни, Зборник на трудови од XIII конгрес на
фолклористите на Југославија во Дојран, 1966 година, Скопје, 1968, 55—60.
30. Няколку народни приказки на банатските българи, Език и литература, Софија,
XXIII, 1968, 62—65.

1969

31. Македонските народни пословици и поговорки, Современост, Скопје, XIX,
1969, бр. 1. 26—35.
32. Марко К. Цепенков — собирач и креатор на народните умотворби, сепарат на
„Современост“, Скопје, XIX, 1969, 249—271.

1970

33. „Грива тресе, бисер рони“, епски народни песни, „Заштита“, Скопје, 1970 (предговор, стр 5—8, избор и редакција)
34. За условот на фолклорната анонимност денес, Современост, Скопје, 1970, бр. 1, 14—20.
35. Македонија, и посебно Прилеп, во времето на Марко К. Цепенков, Годишен зборник на Филозофскиот факултет во Скопје, 1970, кн. 22, 205—224.
36. Преглед на македонската народна проза, „Култура“, Скопје, 1970, 156.
37. Собирањето на македонски народни умотворби во II половина на XIX век, Историја, Скопје, 1970, бр. 2, 181—193.

1971

38. Афирматор на македонската народна култура, Иселенички календар, Скопје, 1971, 115—117.
39. Григор Прличев и македонското народно творештво, Развиток, Битола, IX, 1971, бр 4, 200—205.
40. Народната револуција во македонската народна поезија, Културен живот, Скопје, 1971, бр. 9—10, 9—10.
41. Охридскиот Омир, Културен живот, Скопје, 1971, бр. 1, 7—8.
42. Предговор кон книгата „Ми долета ред голуби“, народни песни од Тетовско, Тетово, 1971, 5—13.
43. The Macedonian Revival and Grigor Prličev, Macedonian Review, Скопје, 1971, 62—66.

1972

44. Гоце Делчев и народната песна, Културен живот, Скопје, 1972, бр. 1—2, стр. 6—8.
45. Македонски народни приказни, избор, редакција и предговор (стр. 5—8), „Мисла“, Скопје, 1972.
46. Марко Цепенков, Собрани дела, том I — Народни песни, Институт за фолклор — „Македонска книга“, Скопје, 1972. (Предговор: Марко К. Цепенков, стр. 7—16).
47. Марко Цепенков, Собрани дела, том VIII — Пословици, поговорки и гатанки, Институт за фолклор — „Македонска книга“ Скопје, 1972 (избор, редакција и предговор).
48. Macedonian folk songs, „Review“, Yugoslav Monthly magazin, Белград, III—IV, 1972, стр. 42—43.
49. Собирањето на народните умотворби — национален признак, Иселенички календар, Скопје, стр. 91—94.
50. Повеќе био-библиографски прилози во Енциклопедија Југославије, Загреб, 1955—1971 (види: том VII и VIII — список на соработниците) и во Енциклопедија Лексикографског завода Југославије, Загреб, 1955—1964 (види: том VII — список на соработниците).

Вера Анѓиќ, асистент

1968

1. Беседата на Презвитер Козма, Развитие, Битола, 1968, бр. 6, 419—428.
2. Од есхатолошките апокрифи за Богородица и нивниот одраз во народното творештво на југословенските народи, Македонски фолклор, Скопје, 1968, бр. 2, 207—218.

1969

3. Елементи што се среќаваат во романот за Александар Велики и во нашето народно творештво, Македонска народна и уметничка литература. Шести Рацинови средби, Скопје 1969, 53—62.
4. Епископ Константин Брегалнички, Стремеж, Прилеп, 1969, бр. 8—9, 23—32.
5. За методологијата на новата литературна историја, Литературен збор, Скопје, 1969, бр. 4—5, 41—46.
6. За средновековниот роман „Тристан и Изолда“, Стремеж, Прилеп, 1969, бр. 10, 18—27.
7. Застапеноста на средновековната литература во училиштата од II степен, Пролетно дело, Скопје, 1969, бр. 7—8, 434—439.
8. Наум Охридски, Културен живот, Скопје 1969, бр. 7—8, 14—17.
9. Од апокрифите на Афродитијан Персијанец, Развитие, Битола, 1969, бр. 4, 289—296.
10. Околу датирањето на Ундолските листови, Македонски јазик, Скопје, XX, 1969, 175—178.
11. Црноризец Храбар и неговото дело „За буквите“, Културен живот, Скопје, 1969, бр. 4—5, 20—23.

1970

12. За мотивот на родоскрвната љубов во фолклорот на некои балкански народи, Развитие, Битола, 1970, бр. 1, 49—62.
13. За Тиквешкиот зборник, Современост, Скопје, 1970, 286—292.
14. Кирил Солунски, Македонија, (списание на Матицата на иселениците), ноември 1970.
15. Климентовата и Наумовата традиција денес, Културен живот, Скопје 1970, бр. 7, 17—20.
16. Лазарските песни од Струга и Струшко, Развитие, Битола, 1970, бр. 4—5, 434—442.
17. Листовите на В. М. Ундолски, зборник „Кирил Солунски“, Скопје 1970, 389—403.
18. Мотиви што се среќаваат во апокрифната и во народната литература, Македонски фолклор, Скопје, II, 1970, бр. 3—4, 195—208.
19. Некои религиозни мотиви во современото народно раскажување, Македонски фолклор, Скопје, III, 1970, бр. 5—6, 35—42 (и сепарат).
20. Низ Методиевото житие, Македонија, Скопје, 1970, февруари.

21. Рефлекси једног средњовековног романа у нашем фолклору, Народно стваралаштво, Београд, IX, 1970, бр. 33—34, 46—57.
22. „Свети Алексие — човекот божји“ и народната приказна „Царскиот син посветен“, Развитие, Битола, 1970, бр. 2, 137—146.
23. Стари книжевни споменици од Македонија — Болоњски псалтир, Службен лист на Македонската православна црква, Скопје 1970, бр. 2, 57—59.

1971

24. Битола во ракописната традиција, Прилози, Битола, Друштво за наука и уметност, 1971, 83—89.
25. Богомилската литература, Стремеж, Прилеп, 1971, бр. 4—5, 397—407.
26. Богомилството, средновековните текстови и народната традиција, Современост, Скопје, 1971, бр. 5, 535—548, (сепарат).
27. За некои моменти од животот и делото на Григор Прличев и Охридската архиепископија, Историја, (списание на Сојузот на историските друштва на СРМ), VII, бр. 1, 185—201.
28. За некои особености на евангелието на поп Јован, Весник (Службен лист на Македонската православна црква), септ.—окт.. бр. 5. 165—167.
29. Литературното дело на Климент Охридски, Стремеж, Прилеп, XVI, 1971, бр. 3, 268—279.
30. Наумовата традиција, Иселенички календар, Скопје 1971.
31. Низ страниците од словенската писменост, Стремеж, Прилеп, XVI, 1971, бр. 1, 81—90.
32. Од историјата на средновековниот роман, Стремеж, Прилеп, XVI, 1971, бр. 2, 173—183.
33. Околу датирањето на Тиквешкиот зборник, Македонски јазик, Скопје, XXII, 1971, 113—117.
34. По трагите на современите религиозни песни, Литературен збор, Скопје, XVIII, 1971, кн. 2, 47—64.
35. Свети Ѓорѓи и народната традиција, Народно стваралаштво, Београд, X, 1971, бр. 37—38, 78—83.
36. Стари ракописи од Битола, Развитие, Битола, IX, 1971, јули—август, 206—210.

1972

37. Делото на Константин Брегалнички, Иселенички календар, Скопје, 1972, 98—101.
38. Еден стар мотив во уметничката литература, Стремеж, Прилеп, XVI 1972, бр. 9, 705—718.
39. За некои родови во македонскиот детски фолклор, Рад XVII Конгреса Савеза удружења фолклориста Југославије, Пореч 1970, Загреб, 1972, 439—445, (сепарат.)
40. Од писмената традиција на Велес, Стремеж, Прилеп, XVI, 1972, бр. 10, 788—794.

41. Од писмената традиција во Прилеп, Стремеж, Прилеп, 1972, бр. 8, 620—627.
42. Хагиографската личност на св. Ѓорѓи и мегданот со ламјата, Современост, 1972, бр. 4, 347—368.

Библиографии, прикази, рецензии:

1968

43. Ново издание на Болоњскиот псалтир, Литературен збор, Скопје, 1968, бр. 4, 30—31.
44. Споменица Климент Охридски, Литературен збор, Скопје, 1968, бр. 5.

1969

45. „За буквите“ од Црноризец Храбар, Студентски збор, Скопје, 1969, 31 декември.
46. Јубилеј на Кирил Солунски, Историја, Скопје, 1969, бр. 2.
47. По повод 1100 годишнината од смртта на Кирил Солунски, Трудбеник, Скопје, 1969, 15 февруари.
48. Прилог кон кирилометодијевската библиографија, Историја, 1969, бр. 2, 231—236.
49. Regards sur certains motifs, qu'on rencontre dans les chansons populaires religieuses macedoniennes, Bucarest, 1969, 1—3, septembre.
50. Симпозиум за делото на браќата Кирил и Методиј, Историја, Скопје, 1969, бр. 2.
51. Трудови на проф. Харалампие Поленаковиќ објавени во Литературен збор, Литературен збор, Скопје, 1969, бр. 6.
52. 60-годишна на проф. Харалампие Поленаковиќ, Литературен збор, Скопје, 1969, бр. 6, 29—31.

1970

53. Библиографија на објавени научни трудови, прикази, есеи и статии на акад. проф. Д-р Харалампие Поленаковиќ, Годишен зборник на Филозофскиот факултет во Скопје, 1970, 653—666.
54. Библиографија на објавени трудови на проф. Харалампие Поленаковиќ во врска со средновековната книжевност, Литературен збор, Скопје, 1970, бр. 1, 2, 3.
55. Григор Прличев, Трудбеник, Скопје, 1970, 7 февруари.
56. Кириловото житие, Студентски збор, Скопје, 1970, 16 февруари.
57. Низ Кириловото житие, Студентски збор, 1970, 23 февруари.
58. Нови согледувања од областа на македонската литература, историја и јазик, Трудбеник, Скопје 1970, 12 декември.
59. „Панонски легенди“, Скопје 1970, Литературен збор, Скопје, XVIII, 1970, кн. 1, 86—87.
60. Преглед на македонската проза, Литературен збор, Скопје, 1970, бр. 6. 29—31.

61. Прилози од областа на македонската литература и јазик, Литературен збор, Скопје, 1970, бр. 5, 31—32.
62. Развoтoк на едно творештво: Томе Саздов: Преглед на македонската народна проза, Нова Македонија, Скопје, 1970, 26 ноември.
63. „Стара книжевност“, Студентски збор, Скопје, 1970, 20 март.
64. Филолошки и лингвистички студии за делото на Кирил Солунски, Трудбеник, Скопје, 1970, 17 октомври.

1971

65. „Кирил Солунски“, Македонски јазик, Скопје, XXII, 1971, 139—140.
66. Нов труд од областа на старата книжевност, Литературен збор, Скопје, 1971, бр. 1, 91—94.
67. „Потеклото на народните приказни“ — Томе Саздов, Трудбеник, Скопје, 1971, 1 јануари.
68. „Преглед на македонската народна проза“, „Македонскиот верс“ и „Љубовни народни приказни“ — прикази, Народно стваралаштво, Београд, X, 1971, бр. 37—38, 117—118.
69. Расплет на тајниот говор, За македонските работи, Скопје, I, 1971, бр. 2, 15 декември.
0. Yzar, hair ve savaşı Grigor Prliçev, Sesler, Yil vi, Skopje, 1971, sayi 24 mart, 33—39.

1972

71. Александар Алексиев: Основоположници на македонската драмска литература, Развoтoк, Битола, X, 1972, бр. 4, 234—236.
72. Словенската ракописна традиција, Вечер, Скопје, бр. 2905, 6. X. 1972.

Д-р Нада Т. Момировска, асистент

1961

1. Кузман Капидан од Васил Иљоски, рецензија, Просветена жена, ноември 1961.

1962

1. Естетско-теоретска анализа на „Месечар“ од Славко Јаневски, радио емисија, Радио Скопје, октомври 1962.
2. Југословенскиот расказ — развoтoк и неговите претставници, радио емисија, Радио Скопје, февруари 1962.
3. Расказот—кратка епска форма, теоретски приказ, Школска емисија, Радио Скопје, јануари 1962.

1967

1. Покојник од Бранислав Нушиќ (адаптирана верзија), рецензија, Културен живот 1967, 4.
2. На дневен ред од Бранко Илиевски, рецензија, Културен живот 1967, 4.
3. Некои стилски особености на современата македонска проза, реферат поднесен на симпозиумот на IV-те „Рацинови средби“ Титов Велес, декември 1967, објавен истата година во книгата „Четврти Рацинови средби“, 1967, издание на Советот на „Рациновите средби“, комисија за симпозиумот.

1968

1. Балада за Орканата од Видое Видически, рецензија, Културен живот 1968, 3.
2. Владимир и Косара од Стефан Таневски, рецензија, Културен живот, 1968, 3.
3. Вител од Коле Чашуле, рецензија, Културен живот, 1968, 3.
4. Немирна рудина од Симон Дракул, рецензија, Културен живот, 1968, 4/5.
5. Партитурата за еден Мирон од Коле Чашуле, рецензија, Културен живот, 1968, 3.
6. Проблемот на отуѓување и комплексот на вина во драмите на Томе Арсовски, реферат поднесен на V-те „Рацинови средби“, декември 1968, објавен исто така во книгата „Македонска драма“ — прилози од симпозиумот на Рациновите средби.
7. Стилските особености на современата македонска проза, теоретски прилог, Студенски збор, јануари 1968.
8. Хуманизмот на Горки, стручна статија за значењето, карактеристиките и по-суштествените обележја на делата на Горки, Културен живот, 1968, 4/5.

1969

1. Бумеранг од Томе Арсовски, рецензија, Културен живот, 1969, 3.
2. Образов од Живко Чинго, рецензија, Културен живот, 1969, 3.
3. Пештера од Миле Неделковски, рецензија, Културен живот, 1969, 3.
4. Чекор до есента од Томе Арсовски, рецензија, Културен живот, 1969, 3.

1970

1. Историската и творечката особеност на Васил Иљоски, оглед, Современост, 1970, 2/3.
2. Прилози кон изучувањето на театарските појави (I продолжение), Современост, 1970, 8/9, 838—849.

1971

1. Прилози кон изучувањето на театарските појави и театарскиот живот (II продолжение), Современост 1/2, 1971.

1972

1. Болен Дојчин од Ѓорѓи Сталев, рецензија, Културен живст, 1972, 1/2.
2. За творештвото и личноста на Ристо Крле, монографија, предговор кон книгата со избор на делата на Ристо Крле, 25 страници, Македонска книга, Скопје, 1972.
3. Насрадин од Илхами Емин, рецензија, Културен живот, 1972, 1/2.
4. По повод и за драмата „Болен Дојчин“ од Ѓорѓи Сталев, прилог анализа, Современос, 1972, 1/2.
5. Под пирамидата од Бранко Пендовски, Културен живот, 1972, 1/2.

Томислав Тодоровски, асистент

1971

1. Големите мислителци за реализмот како литературен метод, Литературен збор, Скопје, XVIII, 1971, 1, 40—44.
2. Гане Тодоровски: Претходниците на Мисирков, Литературен збор, Скопје, XVIII, 1971, 1, 87—89.
3. Александар Спасов, За македонската литература, Литературен збор, Скопје, XVIII, 1971, 1, 89—91.
4. Книгата „Спомените на Мажовски“, Мисла Скопје, 1972, 96.

КАТЕДРА ЗА СЛАВИСТИКА

Д-р *Милан Ѓурчинов*, редовен професор

I. *Одделни книги*

а) Книжевни критики и огледи

1. „Време и израз“, критики и огледи, „Култура“, Скопје, 1956, стр. 177.
2. „Присугности“, критики и огледи, „Култура“, Скопје, 1963, стр. 200.
3. „Македонски писатели“, „Мисла“, Скопје, 1969, стр. 128.
4. „Определувања“, „Култура“, Скопје, 1969, стр. 216.

б) Антологии

5. Antologija savremene makedonske proze (во заедница со Д. Солев) „Nolit“, Београд, 1960.
6. Narratori Macedoni, (Антологија на современата македонска проза на италијански јазик) „Maia“, Siena, 1967, p. 264.
7. Антологија македонске поезије, „Просвета“, Београд, 1969, стр. 324.
8. Bugarska poezija XX veka, „Nolit“, Београд, 1969, стр. 257.
9. MAKEDON hikayleri antolojisi, (Антологија на современата македонска проза на турски јазик), „Tekin Yayinevi“, Истамбул 1971, стр. 119.
10. La poésie macedonienne, (Anthologie des origines à nos jours, Introduction, choix et notices par Milan Djurcinov), „Les éditeurs réunis“, Paris, p. 238.

II. *Редакции на избрани дела и други изданија*

11. А. П. Чехов за литературата, „Култура“, Скопје, 1961, стр. 400. (Избор, предговор и коментари М. Ѓ.)
12. А. П. Чехов, Избор, „Кочо Рацин“, Скопје, 1962, стр. 639. (Предговор и белешки М. Ѓ.).

13. Александар Сергеевич Пушкин, „Кочо Рацин“, Скопје, 1962, стр. 128 (Избор, предговор и коментари — М. Ѓ.).
14. Борис Пастернак, Поезија, „Култура“, Скопје, 1964, стр. 82 (Избор и поговор „Поетската посебност на Борис Пастернак“ — М. Ѓ.).
15. Избрани романи од Достоевски во 20 тома, „Мисла“, 1971, Скопје. (Редакција и предговор кон првиот том: „Фјодор Михајлович Достоевски“ — М. Ѓ.).

III. *Одделни ѝрилози во ѝериодикаџа
и сеџарати*

1951

1. Поводом нових издања македонске прозе, „Наша реч“, Београд, 1951, бр. 2.

1953

2. Како настанал романот „Демони“ (Прилог кон мислењата за потеклото на антинихилистичкиот роман на Ф. М. Достоевски), „Млада литература“, Скопје, 1953, бр. 6.
3. Стихови и неспокојства, „Млада литература“, Скопје, 1953, бр. 5.

1954

4. Гого Ивановски — „Луѓе по патот“, „Современост“, Скопје, 1954, бр. 1—2.
5. Записи и импресии од еден роман (Е. Хемингвеј — „Да се има и да се нема“), „Млада литература“, 1954, бр. 4—5.
6. Коле Чашуле—Раскази, „Современост“, 1954, бр. 3.
7. Маргиналии на тема: „ново“, „Млада литература“, 1954, бр. 2.

1955

8. Една неодговорна аналогија ad hoc. „Разгледни“, 30.X.1955, II, 22.
9. За еден вид поезија. — „Млада литература“ 1955, бр. 1—2.
10. За ликот на Ставрогин. Одломка. „Разгледни“, 24.VII.1955, бр. 2.
11. Книжевната критика вчера и денес. „Разгледни“, 2.X.1955, бр. 2.
12. Квадратура младости, „Омладинска ријеч“, Сарајево, 26.XI.1955, XII.
3. Мотив и инспирација. „Разгледни“, 27.XI.1955, II, 24.
14. Прозниот деби на Блаже Конески, „Современост“, 1955, бр. 5.
15. Рабиндрант Тагоре: „Бродолом“, „Разгледни“, 16.X.1955, бр. 2.
16. Славко Јаневски — „Кловнови и луѓе“, „Разгледни“, Скопје, 20.II. 1955, бр. 2.

1956

17. Ацо Шопов „Слеј се со тишината“ — „Млада литература“, VI, 1956, 5—6.
18. Бранко Пендовски „Игра“ — „Разгледни“, 26.IX.1956, III, 20 (72).
19. Димитар Солев — „Окопнети снегови“, „Млада литература“, VI, 1956, 5—6.

20. Допири и знаци. „Разгледи“, 1956, III, 4.
21. Нова македонска книжевност. Во кн. „Нова Југославија“, Београд, 1956.
22. Просторот на една мисла. „Млада литература“ 1956, V, 10.
23. Путеви и остварења. НИН, 5.II.1956.

1957

24. „Галеб“, (I) „Разгледи“, 5.V.1957, IV, 10.
25. Јануарска маргиналија. „Разгледи“, 10.II.1957, IV, 4.
26. Кон читателот. „Разгледи“, 7 и 21.IV.1957, IV, 8 и 9.
27. Методи и инпровизации. „Разгледи“. 1. I. 1957, IV, 1.
28. Слепите врати на талентот. Разгледи, 16 и 30. VI. 1957, IV, 13—14.
29. Tragovima zrenja (1946—1956). „Delo“, Beograd, 1957, III, 2.

1958

30. А. П. Чехов и Д. В. Григорович. „Разгледи“, 7. IV. 1958, V, 8, 9.
31. Ацо Шопов — „Ветрот носи убаво време“. „Разгледи“, 9. III. 1958, V, 5.
32. Владо Малески „Она што беше небо“. „Разгледи“, 1958, 1, 3.
33. Димитар Солев „Под усвитеност“. НИН, 13. VII. 1958.
34. За писателите и поротниците. „Разгледи“, 23. II. 1958, V, 4.
35. Шест кварнерски деноноќија, „Разгледи“, 15.VI. 1958, V, 11.

1959

36. Владо Малески „Она што беше небо“, НИН, 11. I. 1959, IX, 419.
37. Книжевните погледи на А. П. Чехов во периодот на пресвртните години „Разгледи“, 1959, 1, 10.
38. Славко Јаневски „Месечар“, „Нова Македонија“, 15. II. 1959, XV.
39. Томе Момировски „Чекори“, „Нова Македонија“, 22. III. 1959, XV.

1960

40. Влада Урошевиќ — „Еден друг град“. „Младост“, 25.V.1960, V, Политика, 22. V. 1960; Култура — уметност, IV, 163.
41. За македонската литература. „Нова Македонија“, 1, 2. и 3. V. 1960, XVI;
42. Писмата на А. П. Чехов за литературата (I). „Разгледи“, 1960, III, 4.
43. Србо Ивановски „Осамени“. „Разгледи“, 1960, II, 6.
44. Три реминисценции (крај). „Разгледи“, 1960, II, 9.
45. Три вечери со Жан-Луј Баро. „Нова Македонија“, 18. XII. 1960.

1961

46. А. П. Чехов и А. С. Суворин. „Трудови“, Скопје, 1961, I, 1—2.
 47. Ацо Караманов (1927—1944). „Разгледи“, IV, 1961, 2.
 48. „Антологија модерне руске поезије“, „Нова Македонија“, 19.XI. 1961.
 49. Блаже Конески „Везилка“, „Нова Македонија“, 5. XI. 1961.
 50. Гане Тодоровски „Божилак“, НИН, 19.XI.1961.
 51. Гане Тодоровски „Божилак“, „Нова Македонија“. 16. VIII. 1961.
 52. Ѓорѓи Абаџиев — „Пустина“, „Разгледи“, IV, 1969, 3.
 53. Писмата на А.П. Чехов за литературата (II). „Разгледи“, 1961, III, 5.

1962

54. Едно надежно деби (Јован Стрезовски: „Луѓе со лузни“); „Разгледи“, Скопје, 1962, бр. 6.
 55. Љубе Ванковски — „Југ крај градот“, „Разгледи“, 1962, IV, 8.
 56. Македонската поезија во 1961 год „Нова Македонија“, 31.XII.1961, 1 и 2. I. 1962.
 57. Македонске книжевне теме. „Политика“, 15. VII. 1962; „Култура-уметност“ VI.
 58. Непотврдена присутност. „Разгледи“, 1962, бр. 7.
 59. Непрестани можности на поезијата „Разгледи“, 1962, бр 3.
 60. О прози Димитра Солева, (Во кн. Димитар Солев: „Крај пролећа“, Нови Сад, „Прогрес“, 1962).
 61. Право на копнеж, „Разгледи“, 1962, бр. 10.
 62. Томе Момировски — „Грешна недела“, „Разгледи“, 1962, IV, 5.

1963

63. Василиј Аксјонов и неговиот прв роман, „Вечер“, 21. XII. 1963.
 64. Животот на книгите, „Вечер“, 14. XII. 1963.
 65. Книго, биди со нас“, „Нова Македонија“, 8. XII. 1963.
 66. Поетската посебност на Борис Пастернак, „Разгледи“, 1963, бр. 10.
 67. По трагите на квазимодернизмот, „Разгледи“, 1963, бр. 5.
 68. Симон Дракул — „Белата долина“, „Нова Македонија“, 6. I. 1963.

1964

69. Ангажираност и литературата, 1—V, „Вечер“, 29. XI. 1964.
 70. Ангажираност и литературата, „Разгледи“ VII, 1964, 3.

71. Една книга вон од серијата (Миле Поповски: „Маратонска битка“), „Вечер“, 1. VII. 1964.
72. Запис о Пастернаку, „Борба“, 13. XII. 1964.
73. Знаци обнове и освежења (Пред новим значајним остварењима савремене македонске прозе), „Политика“, 14. VI. 1964.
74. Книжевна историја и книжевна критика, „Нова Македонија“, 27. XII. 1964.
75. Ленинградски дијалози, „Вечер“, 11. I. 1964.
76. Македонската литература во 1963 или: време на поезијата „Вечер“, 1. I. 1964.
77. О лирском и рефлексивном у поезији Матеја Матевског, „Борба“, 23. XI. 1964.
78. Песната како парадокс и подбив (Бошко Смакоски: „Распродажба на остатоците од пролетта“), „Вечер“, 8. XI. 1964.
79. Поет на одмерениот збор, „Културен живот“, Скопје IX, 1964, 5—6.
80. Смыслата на едно определување (По повод стихозбирката „Непокор“ од Анте Поповски), „Нова Македонија“, 17. IX. 1964.
81. Што станува со македонскиот роман? „Вечер“, 18. I. 1964.
82. Авангардата пред судот на европскиот книжевен форум, „Нова Македонија“, 17. X. 1964.
- 1965**
83. Ангажираност во литературата денес. (Од дијалогот на средбата помеѓу италијанските и југословенските писатели), „La battana“, Ријека, 1965/5.
84. Дилемите на писателот пред социјалистичката стварност, „Современост“, Скопје, 1965, бр. 4.
85. Една антологија, една храброст, една надеж, „Нова Македонија“, 23. V. 1965.
86. Животот има предност или една современа варијанта на антидогматизмот (Оглед за книжевното творештво на Василиј Аксјонов). Во кн. „Време е, пријателе“, „Кочо Рацин“, Скопје, 1965.
87. Искушења савремености, „Борба“, 29. XI. 1965.
88. Историја на литературата и литературна критика, во кн.: О историји југословенских книжевности, Бања Лука, 1965.
89. Книжевна историја и книжевна критика, „Разглед“, 1965, VII, 7.
90. „Мали“ и „големи“ литератури во современиот свет, „Нова Македонија“, 18. VII. 1965.
91. Ние пред светот (Поезијата на Ацо Шопов на руски јазик), „Вечер“, 13. II. 1965.
92. Ново, младо име (За првата стихозбирка на Иван Чаповски), „Вечер“, 6. III. 1965.
93. Новите вредности во уметноста и уметничката критика, „Погледи“, Скопје, 1965, бр. 2.

94. Одблесци дневног и прохујалог, „Политика“, 14. II. 1965.
95. О sodobni makedonski poeziji, „Dijalogi“, Maribor, 1965, br. 10.
96. Поезија-земља без граница, „Политика 18. VIII. 1965.
97. Празник на поетската реч, „Нова Македонија“, 20. VIII. 1965.

1966

98. Буна, пораз, тага на велеградските улици (Ф. М. Достоевски и неговиот роман „Злочин и казна“), во кн. „Злочин и казна“ Ф. Достоевски, „Кочо Рацин“, Скопје, 1966.
99. Достоевски и „Злочин и казна“, „Нова Македонија“, 13. III. 1966.
100. Живко Чинго, „Нова Македонија“, 15. V. 1966.
101. За современата македонска поезија, „Мисла“, Скопје, 1966, 1, 9—10.
102. Литературата и револуцијата (Пред прозното творештво на Владо Малески), „Нова Македонија“, 11. XII 1966.
103. Литературата, литературната критика, вредности, „Нова Македонија“, 6. II. 1966.
104. Можности и видови на поетското остварување денес, „Нова Македонија“, 26. VIII. 1966.
105. Нациот книжевен развиток и новите проблеми, „Нова Македонија“ 6. II. 1966.
106. Непредвиђена искушења, „Политика“, 6. II. 1966.
107. Савремена македонска поезија, „Октобар“, VII—VIII, 1966, 1, 4—5.

1967

108. Блаже Конески, „Везиља“. Друго, попуњено изд. Скопје, 1966. „Руковет“, 1967, XIII.
109. Илја Еренбург — човек на будна и тревожна совест, „Нова Македонија“, 9. IX. 1967.
110. Поезија и иднина, „Нова Македонија“, 18. X. 1967.
111. Поезијата и иднината, „Студентски збор“, 6. XI. 1967.
112. Попладне кај Пастернакови, „Нова Македонија“, 29. I. 1967.
113. Рускиот писател и Октомвриската револуција, I—II, „Нова Македонија“, 5 и 12. XI. 1967.
114. Театарот на Таганка, „Нова Македонија“, 8. I. 1967.
115. Трагања по коренот и по смислата на продолжувањето, „Разглед“, 1967, IX. 6.

1968

116. Авангардизмот и новата македонска литература. Одделен отпечаток. „Литературен збор“, 1968.

117. Александар Блок и неговата поема „Дванаесетмината“, „Нова Македонија“, 2. II. 1968;
118. Апотеоза на човековиот подвиг (Максим Горки 1868—1968), „Нова Македонија“, 31. III. 1968.
119. За Владимир Костов . . . „Нова Македонија“, 18. XI. 1968.
120. Један поглед на македонску поезију, „Књижевност“, бр. 6, Београд.
121. Пет поетски збирки („Дениција“, „Каинавелија“, „Опаленик“, „Време на љубовта“, „Се е убава балада“), „Нова Македонија“, 4. VIII. 1968.
122. Плодоносне метаморфозе, „Политика“, 1. V. 1968.
123. Поезија у будућности, „Политика“, 7. I. 1968; *Cultura-umetnost*, XII, 550.
124. *Poesia contemporana din Macedonia*, *Gazeta Literatura*, 25. I. 1968; Bukurești.
125. *Proza contemporana din Macedonia*, *Lucaforul*, 2. II. 1968.
126. *Putovi makedonske poezije* „Telegram“, Zagreb, 9. II. 1968.
127. Уметност вознемирена и тотална, „Нова Македонија“, 2. X. 1968.

1969

128. Доба детињства — доба љубави (Поводом: Димитар Солев — „Зима слободе“ и Петре Андреевски — „Дениција“), „Политика“, 1. I. 1969.
129. *La poésie macédonienne d'aujourd'hui*, *Esprit*, Paris, № 9.
130. Значајно остварување на македонската проза (Владо Малески „Разбој“, роман), „Нова Македонија“, 9. XI. 1969.
131. Некои размислувања за современата македонска драма, *Зборник на Петтите Рацинови средби*, Титов Велес, 1969.
132. Прави смисао дилеме (О Венку Марковском и неговом месту у Антологији македонске поезије), „Борба“, 16. IV. 1969.
133. Револуцијата и литературата, „Нова Македонија“, 10. X. 1969.

1970

134. Дилеме и раскршћа критичке мисли, „Политика“, 18. IV. 1970.
135. Еснафски дух критике, „Политика“, 11. III. 1970.
136. Идејно неутрална критика и стваралаштво, „Социјализам“, Београд, бр. 6, 1970.
137. Нашата поезија во изминатава година, (I), „Нова Македонија“ 17. VIII. 1970.
138. Нашата поезија во изминатава година, (II), „Нова Македонија“, 24. VIII. 1970.
139. Неотугив поетски збор (Македонската поезија 1945—1970), „Нова Македонија“, I. V. 1970.
140. Пронајдени писмата на Марина Цветаева до Пастернак (Публикација на писмото од 9 март 1923), „Нова Македонија“, 29. XI. 1970.

1971

141. Дубока, тамна предања, (Петар Бошковски: „Постеља од трња“), „Политика“, 9. I. 1971.
142. Едно непознато писмо до Борис Пастернак, Одделен отпечаток, Годишен зборник на Филозофскиот факултет во Скопје, кн. 23, 435—440.
143. Литературната критика и дистанцата, „Комунист“, 8. I. 1971.
144. Локалната боја и универзалното значење на поезијата, „Современост“, бр. 1.
145. Митови и предрасуди, „Комунист“, Скопје — Београд, 15. I. 1971.
146. Пастернак и Мајаковски. Одделен отпечаток. Годишен зборник на Филозофскиот факултет во Скопје, кн. 22, стр. 421—441.
147. Плодоносните соништа на македонските младици (Нашата поезија во изминатата деценија), „Комунист“, 22. I. 1971.

1972

148. Андреј Платонов или апотеоза на многугласниот живот, во кн. Андреј Платонов, „Цан“, Скопје, 1972, 7—24.
149. Блесокот на големата вода (Живко Чинго. „Големата вода“, роман), „Нова Македонија“, 6. II. 1972.
150. Еволуцијата на книжевно-критичките пристапи во современата македонска литература (1945—1972) во кн. ПРЕДАВАЊА на V семинар за македонски јазик, литература и култура, Скопје, 1972, 99—107.
151. За Достоевски (Меѓународниот симпозиум во Венеција), „Нова Македонија“, 23. IV. 1972.
152. Лектиратата на Ацо Караманов, „Нова Македонија“ 21. V. 1972.
153. Пракса и клима, „Нова Македонија“, 12. III. 1972.
154. Разговор со Виктор Шкловски, „Нова Македонија“, 30 април, 1 и 2 мај 1972.
155. Современата македонска поезија 1960—1970; во кн. Македонското современо литературно творештво, Просветно дело, Скопје, 1972, 35—44.
156. Триумф и терор на визуелното, „Нова Македонија“ 19. III. 1972.
157. Уште еднаш за Ацо Караманов, „Нова Македонија“ 28. V. 1972.

Д-р Борис Марков, редовен професор

1953

1. Забелешки за лексичкиот материјал во „Билтенот“, Скопје, Македонски јазик, год. IV, 11—18.
2. Предлогот за и неговите значања, Македонски јазик, IV, Скопје, 1953, 163—196.

1954

3. Прилог кон тајните јазици, Македонски јазик, V, Скопје, 1954, 208—231.

1955

4. Прилог кон тајните јазици, Македонски јазик, VI, кн. 2, Скопје, 1955, 152—165 (продолжение).
5. Некои хибридни творби во македонскиот јазик, Македонски јазик, VI, кн. 2, Скопје, 152—165.

1956

6. Именските наставки *-ин* и *-јанин*, Македонски јазик, VII, Скопје, 1956, 152—165.

1957

7. Именки со наставката *-џел* и придавки на *-џелен*, Литературен збор, Скопје, IV, бр. 3, 1957, 138—148.

1958

8. О наставцима *-ана*, *-лија*, *-лук* и *-џија*, Наш језик, Београд, VIII, св. 5—6, 1958, 151—170.

1960

9. Именице с наставцима *-че* и *-чић*, Наш језик, Београд, X. 1960, 228—246.

1961

10. Именската наставка *-арија* во јужнословенските јазици, Годишен зборник на Филозофскиот факултет, кн. XIII, Скопје, 1961, 239—247.

1962

11. Изразување на поимите *velle* и *guerere*, Годишен зборник на Филоз. факултет, кн. XIV, Скопје, 1962, 279—292.

1963

12. Македонске народне приповетке (избор, предговор и превод од мак. на српскохр. јазик), Народна књига, Београд, 1963.
13. Основните значења на суфиксот *-ишије*, Македонски јазик, XIII—XIV, Скопје, 61—56.

1964

- 13а. Обележување родот на именките во рускиот и македонскиот јазик, Годишен зборник на Филоз. факултет, кн. XVI, Скопје, 1964, 213—235.
14. Транскрипција на руските имиња во македонскиот јазик, Литературен збор, XI, Скопје, 1964, бр. 2, 3—5 и бр. 3—4, 15—19.

1965

15. *Nomina auctoris w języku macedońskim*, *Poradnik językowy*, Warszawa, 1965, бр. 6, 231—241.

1966

16. *Probleme der zeitgenossischen mazedonischen Schriftsprache*, Wiesbaden, Die Welt der Slaven, XI, 1966, 4, 387—395.

17. Некои особености и тенденции кај нашите лични имиња, Литературен збор, Скопје, год. XIII, 1966, бр. 1, 9—15;
18. Руски јазик, учебник за II и III клас гимназија, адаптација на постојниот учебник на В. Николиќ и К. Свинарски од Белград, Просветно дело, Скопје, 1966, II издание 1970 и III издание 1972.

1967

19. Некои особености од вокализмот на западномакедонските говори, Годишен зборник на Филоз. факултет, кн. XIX, Скопје, 1967, 445—453.
20. О граматическом роде „европеизмов“ в южнославянских языках, Советское славяноведение, АН СССР, Москва, 1967, бр. 4, 68—79.
21. Транскрипција на украинските имиња во македонскиот јазик, Литературен збор, год. XIV, Скопје 1967, бр. 2, 1—6.
22. Разлики во родот на именките во рускиот и македонскиот јазик, Билтен на Заводот за унапредување на школството на СР Македонија, Скопје 1967, бр. 1—2, 1—12.

1968

23. Образување на македонските галовни имиња, Годишен зборник на Филозофскиот факултет, кн. 20, Скопје, 1968, 339—382.
24. Граматичкиот род на именките во однос на оној од другите словенски јазици, Литературен збор, год. XV, Скопје, 1968, бр. 6, 1—9.
25. Fremde Einflüsse bei den mazedonischen Vor-und Familiennamen, Zeitschrift für Balkanologie, VI, Wiesbaden, 1968, I, 63—73.
26. Romanische Spuren in den makedonischen Vor-und Familiennamen Sofia, Actes, du premier congrès international des études balkaniques et sud-est europeennes Sofia, 1968, 469—472.
27. Двоен јубилеј на украинската литература, Современост, Скопје, 1968, 338—341.
28. Родот на „европеизмите“ во словенските јазици, Литературен збор, бр. 2, Скопје, 1968, 41—47.

1969

29. Наставки со експресивно значење кај именките, Годишен зборник на Филоз. факултет, кн. 21, Скопје, 1969, 245—300.
30. Македонско-руски речник од Ксенија Гавриш, Просветно дело, Скопје, 1969 — редакција.
31. Македонски презимиња со експресив во основата, Onomastica jugoslavica, knj. I, Ljubljana, 1969, 140—155.
32. Language minority problems in Macedonia, Lingual minorities in Europe, Det Norske Samlaget, Oslo, 1969, 86—94.

1970

33. Глаголскиот вид во рускиот јазик со оглед на македонскиот, Годишен зборник, на Филозовскиот факултет, кн. 22, Скопје 1970, 581—622.
34. Образување на глаголскиот вид во современиот македонски јазик, Литературен збор, год. XVII, Скопје, 1970, 11—19.

35. Глаголскиот систем на македонскиот јазик, Литературен збор, XVII, Скопје, 1970, бр. 5, 1—8.
36. Probleme der Sprachminderheiten in Makedonien, Europa ethnica, Wien, 1970, бр. 2, 50—55.
37. Род именица у руском у поређењу са српскохрватским језиком, Филолошки преглед, Београд, 1970, III—IV, 93—114.
38. Украинска поезија (со преводи на млади украински поети), Современост, Скопје, 1970, бр. 1, 82—90.

1971

39. Московски изговор и нормe савременог руског књижевног језика, Живи језици, кн. XII—XIII, Београд, 1970—1971, бр. 1—4, 1—13.
40. Именки со значењето *дејство* или *ајсѝпракѝен* поим, Годишен зборник на Филоз. факултет, кн. 23, Скопје, 1971, 497—556.
41. Besonderheiten und Tendenzen der Bezeichnung des grammatischen Geschlechts in der makedonischen Sprache, Zeitschrift für Balkanologie, Bd. VIII, 1971, 103—117.

1972

42. Видот на глаголите од западноевропска основа во рускиот и македонскиот јазик, Литературен збор, год. XIX, Скопје, 1972, кн. I, 11—24.
43. Nomina singulativa i collectiva во современиот македонски јазик, Јужнословенски филолог, Београд, 1972, 391—402.
44. Die Nomina loci in der mazedonischen Sprache, Berlin, Zeitschrift für Balkanologie, Bd. IX, 1972. a

Прикази

45. Slovo, časopis staroslovenskog instituta, knj. VI, br. 3, Zagreb, 1953, — Македонски јазик, 1955, 82—89.
46. Slavistična revija, V—VII, Ljubljana, 1954 год. — Македонски јазик, кн. VI, 1955, 89—102.
47. Македонско-руски речник, Москва, 1963, — Македонски јазик XV, 1964, 221—227.
48. Народна мудрост — пословици и поговорки на народите на Југославија, Киев 1969, — Литературен збор, год. XVII, Скопје, 1970, бр. 2, 30—32.
49. Написи во: Нова Македонија, Млад борец, Културен живот, Политика.

Д-р *Цвешанка* Органџиева, вонреден професор

1950

1. Александар Пушкин. — Иднина, Скопје, 1950, бр. 1, 39—50.
2. Александар Пушкин. — Нова Македонија, Скопје, 1950.
3. Марко Марулиќ. — Нова Македонија, 1950, септември.

4. По повод драмата „Волци и овци“ од Н. Островски на скопската сцена. — Иднина, Скопје, 1950, бр. 3, 87—90.

1954

5. Крилов на македонски. — Литературен збор, Скопје, 1954, бр. 3—4, 194—200.
6. По повод една статија од М. Ѓилас. — Современост, Скопје, IV, 1954, 449—462.

1955

7. Polemички статии во списанието „Разгледи“, септември—октомври, 1955.
8. Рецензија на книгата: Македонски народни умотворби, Т. IV, кн. 1. Пословици, во редакција на Д-р. Харалампие Поленакоски и Кирил Пенушлиски. Книгоиздателство „Коцо Рацин“, Скопје, 1954, — Современост, Скопје, V, 1955, бр. 9, 713—723.

1956

9. Нови материјали за Стефан И. Верковиќ. — Годишен зборник на Филозофскиот факултет на Универзитетот во Скопје, (Ист.-фил. оддел.), кн. 9, 1956, №. 1, 1—13.

1957

10. Мислите на Константин Миладинов за карактерот и значењето на народната поезија. — Литературен збор, Скопје, 1957, бр. 2, 78—81.
11. Постиката на Есенин и народната поезија. — Млада литература, Скопје, 1957, бр. 5—6, 57—67.
12. Прилог кон проучувањето на врските на Вук Караџиќ со бугарските преродбеници. — Годишен зборник на Филозофскиот факултет на Универзитетот во Скопје, (Ист.-фил. оддел.). Кн. 10—11, 1957—1958, № 5, 99—106.
13. Рецензија на книгата: Југославские народные песни (Гос. изд. худ. лит., Москва) 1956, — Литературен збор, Скопје, 1957, бр. 3, 156—164.

1960

14. Слово за походот Игорев. Превод од староруски и коментар на Тодор Димитровски (Скопје, „Кочо Рацин“, 1960). Предговор стр. 5—19.

1961

15. Доситеј Обрадовиќ и народната песна, Стремеж, 1961, бр. 6, 13—19.
16. Konstantin i Dimitar Miladinovi (Povodom 100-godišnjice izlaska njihovog zbornika makedonskih narodnih pjesama), — Književnik, Zagreb, 1961, III, sv. II, br. 28, 483—496.
17. XVIII век и јужнословенска јуначка народна песна. — Живот, Сарајево, X 1961, бр. 6, 386—394.

1962

18. Преводите на македонските народни песни од Зборникот на Миладинови во Русија. — Современост, Скопје, 1962, бр. 1, 29—38.

1964

19. О преводима српских епских песама у руској литератури за Вукова живота. — Анали Филолошког факултета, Београд, 1964, св. 4, 317—332.

1966

20. Како да се обработува А. С. Пушкин на часовите по руски јазик во средните училишта (IV клас). — Просветно дело, Скопје, 1966, бр. 9—10, 552—556.
21. Методиката на советските фолклорни експедиции на Север. — Народно стваралаштво, Београд, 1966, св. 20, 1475—1480.
22. Петар Иванович Прејс и Вук Стефановиќ Караџиќ. — Вуков зборник. Изд. САНУ, књ. CD Београд, 1966, 527—539.

1967

23. Идејниот одраз на Октомвриската револуција врз поетското творештво на Никола Јонков Вапцаров. — Литературен збор, Скопје, 1967, бр. 6, 8—15.
24. Метод изучавања генезиса јужнословенских епских песама — од савременог ка прошлом. — Рад XIII конгреса Савеза фолклориста Југославије у Дојрану 1966, Скопје, 1967, 167—183.
25. Поетиката на македонските народни тажачки со оглед на тажачките кај другите јужнословенски народи. Рад XIV конгреса Савеза фолклориста Југославије у Призрену, 1967 године, Београд, 1972, (во печат), 1—9.
26. Рецензија на трудот: Юлия Беляева, Современая македонска проза (во книгата: Развитие иностранных славянских литератур на современной этапе. — Ин.-т славяноведения АН СССР и Ин.-т литературы им. Т. Г. Шевченко АН УССР), — Современост, 1967, бр. 4, 393—403.
27. Рецензија на книгата: Т. Саздов, Македонската народна поезија, Скопје, „Култура“, 1966 г. — Литературен збор, Скопје, 1967, 26—27.

1968

28. Кон прашањето за терминологијата и класификацијата на „религиозно-легендарните“ песни кај Јужните Словени. — Рад XV конгреса Савеза удружења фолклориста Југославије у Јајцу 12—16 септембра 1968 године, Сарајево, 1971, 265—278.
29. Народно-поетските мотиви во македонските револуционерни песни за Гоце Делчев и во руските за Стењка Разин. — Македонски фолклор, Скопје, 1968, бр. 2, 56—65.
30. Почетоци на соработка меѓу јужнословенските и руските слависти. Лукијан Мушицки — Андреј Сергеевич Кајсаров и Александар Иванович Тургенев. — Реферати на македонските слависти за VI меѓународен славистички конгрес во Прага, Скопје, Библ. „Литературен збор“, 1968, 97—103.
31. Рецензија на трудот: Алојз Шмаус — „Неомитологизмот“ и јужнословенската народна епика (Литературен збор, XIV, 1967 г., бр. 3, стр. 1—107). — Македонски фолклор, Скопје, 1968, 198—200 („Критики, рецензии, белешки“).
32. Тематиката на македонските народни тажачки. — Македонски фолклор, Скопје, 1968, бр. 1, 83—90.

1969

33. Поетското влијание на А. С. Хомјаков врз поетското творештво на Константин Миладинов. — Литер. збор., Скопје, 1969, бр. 4 и 5, 28—32.

34. Проблеми и резултати од проучувањето на малешевската епика. — Рад XVI конгреса Савеза удружења фолклориста Југославије у Игалу, септембра 1969, Цетиње, 1972, 1—9 (во печат).

1970

35. Влијанија на поетиката на народната поезија врз поетското творештво на Рајко Жинзифов. — Македонски фолклор III, 1970, бр. 5—6, 59—65.
36. Народно-поетските традиции во творештвото на Константин Миладинов. — Литературен збор, Скопје, 1970, бр. 2, 6—13.
37. Редок истражувач на македонската епика. — Народно стваралаштво, Београд, 1970, 1—5.
38. Фолклористичкото дело на К. П. Мисирков. — Современост, Скопје, 1970, февруари—март, 194—204.

1971

39. Женидбената народно-поетска симболика во македонските револуционерни и комитетски песни. — Македонски фолклор, Скопје, 1971, бр. 1, 1—10.
40. Македонија кај руските патешественици. — Предавања на IV семинар за македонски јазик, литература и култура (Охрид, 19.VIII — 2. IX. 1971 г.), Скопје, 1971, 133—143.

1972

41. Осврт врз изучувањата за настанувањето и развитокот на јужнословенската епика до 1920 г. (Скопје, „Македонска книга“, 1972, Ин.-т. за фолклор, Посебни изданија, кн. 1, стр. 1—123).

Д-р Вера Јанева-Ситојановиќ, доцент

1955

1. Книжевното дело на Карел Чапек, Млада литература, V, 1955.
2. Чешката експресионистичка проза, Млада литература, 1955.

1956

3. Јан Неруда (есеј), Млад борец, 1956, 3.

1957

4. Чешкиот критичар Франтишек Ксавер Шалда, Млада литература, 1957.

1963

5. Јан Отченашек, поговор кон книгата „Ромео, Јулија и темнината“, Кочо Рацин, 1963.
6. Карел Чапек, предговор кон книгата „Одбрани раскази“, Кочо Рацин, 1963.
7. Неколку моменти во развојот на современата чешка проза, Современост, 1963, 1.

1965

8. Франц Кафка во рамките на своето време, Разгледи, 1965, 1.

1968

9. Македонистиката на Карловиот универзитет во Прага, Нова Македонија од 17. XI. 1968.
10. Односот на народноста кон уметноста во интерпретацијата на Франтишек Ксавер Шалда, Современост, XI—XII, 1968.
11. Поезија во служба на човекот (есеј за модерниот чешки поет Витјеслав Незвал, по повод десетгодишнината од смртта на поетот), Нова Македонија од 26. V. 1968.
12. По трагите на младата словачка проза, Стремеж, V, 1968.
13. Проблемот на вистината во делата на Карел Чапек, Современост, IV, 1968.

1969

14. Илузија и стварност, (есеј за Милан Кундера), Стремеж, 1969, 2.

1970

15. Визијата на човекот во механизираниот свет, Годишен зборник, Кн. 22, 453—476.

1971

16. Карел Чапек и експресионизмот — докторска дисертација, одбранета на Филозофскиот факултет во Скопје на 29. VI. 1971.

1972

17. Јозеф Холечек и македонската народна песна, Замакедонцките работи, 15. II. 1972.
18. Македонското народно творештво во чешката фолклористика, Современост, XXII, 1972, бр. 1—2, 88 — 103.

*Преводи***1957**

1. Франтишек Ксавер Шалда, „Критика со патос и инспирација“, „Разгледи“, 1957.
2. Франтишек Ксавер Шалда, „Поетот и општеството“, „Млада литература“, 1957, Скопје.
3. Јан Неруда, „Трите лилии“, расказ, Млад борец, 1957.

1960

4. Карел Чапек, „Одбрани раскази“, антолошки избор, „Кочо Рацин“, Скопје, 1960, со мој предговор.

1963

5. Јан Отченашек, „Ромео, Јулија и темнината“, новела, „Кочо Рацин“, Скопје, 1963, со мој поговор.

1965

6. Квјетослав Хватик, „Местото на авангардните струења во чешката култура“, Разгледи, септември, 1965.

1968

7. Од лириката на Мирослав Флориан, Радио-телевизија — Скопје, 1968.

1969

8. Милан Кундера, „Шега“, роман, „НИП“, 1969, Скопје.

Д-р Марија Најческа-Сидоровска, доцент

1. Статии

1962

1. За употребата и изоставувањето на помошниот глагол *буиѝ* во рускиот јазик и неговото преведување на македонски јазик. Литературен збор, 1962, бр. 5.

1966

2. Проблемот на изучувањето на рускиот падежен систем при наставата по руски јазик во нашите школи со краток осврт на третманот на тоа прашање во нашите учебници по руски јазик. Просветно дело, 1966, бр. 9—10.

1969

3. Повратно-стилистичкиот компонент *си* во чешкиот јазик во споредба со македонскиот. Годишен зборник на Филозофскиот факултет на Унивезитетот во Скопје, октомври 1969.

2. Учебници

1969

4. РУСКИ ЈАЗИК за I и II клас на гимназиите (во коавторство со Љ. Ридановиќ и П. Митропан од Белград). „Просветно дело“, Скопје, 1964.

1967

5. РУСКИ ЈАЗИК за III и IV клас гимназија (во коавторство со Јелица Дреновац од Белград). Просветно дело, Скопје, 1967.

1969

6. РУСКИ ЈАЗИК за I и II клас гимназија (во коавторство), II изменето издание. Просветно дело, Скопје, 1969.

3. Преводи

1967

7. *В. И. Ленин*, Што се „пријателите на народот“ и како тие се борат против социјалдемократијата, Култура, Скопје, 1967.

1969

8. Историја на средниот век. Универзитетски учебник. Издание на Универзитетот во Скопје, 1969.

1970

9. Гаков и Ковалов. Историја на стариот свет, I и II книга, Изд. на Универзитетот во Скопје.

1971

10. *Л. Н. Толстој*. Ана Каренина, II дел. Коста Рацин, Скопје, 1961 (II издание, 1971).

1972

11. *Максим Горки*. Раскази, Избор, Култура, 1972,
12. Резиме на дисертацијата со наслов: „Функции и значења на дативот и нивното изразување во современиот руски, српскохрватски, македонски и бугарски јазик“, Годишен зборник на Филозофскиот факултет на Универзитетот во Скопје, 1972.

Сиро Накев, предавач

1956

1. Наставата по руски јазик во гимназиите. Литературен збор, 4/1956, бр. 4.

1963

2. Руски јазик, учебник за V одделение (рецензија). Просветно дело, 1963, бр. 1—2.

1964

3. Еден нов учебник (рецензија), Просветно дело, 1964.

1966

4. Прошетка низ Москва, — школска радио-емисија по руски јазик во траење од 15 минути, емитувана од Радио Скопје на 2. XII. 1966.
5. Учебник по руски јазик за I клас гимназија (почетен курс) во соавторство со Ружица Станоевиќ и Петар Митропан. „Просветно дело“ Скопје, 1966.

1967

6. Во зоолошката градина, — школска радио-емисија по руски јазик во траење од 15 минути, емитувана од Радио Скопје на 14. IV. 1967.
7. Да се посмееме, — школска радио-емисија по руски јазик во траење од 16 минути, емитувана од Радио Скопје на 4. VII. 1967.
8. Кај болниот другар, — школска радио-емисија по руски јазик во траење од 17 минути, емитувана од Радио Скопје на 12. II. 1967.
9. Основни принципи на методиката на наставата по руски јазик. Предавање, одржано на Семинарот за наставниците по руски јазик од средните училишта на СРМ во октомври 1966 г. во Скопје. Отпечатено во Билтенот на Републичкиот завод за унапредување на школството, бр. 1—2 за 1967 г.

10. Работничкото движење во Русија и творештвото на Максим Горки, — школска радио-емисија по руски јазик, емитувана од Радио Скопје на 28. IV. 1967.
11. Разговор на спортски теми, — школска радио-емисија по руски јазик во траење од 15 минути, емитувана од Радио Скопје на 26. V. 1967.

1969

12. Осврт на вежбанките по руски јазик од V — VIII одделение (рецензија), Просветно дело, 1969, бр. 9—10.

1970

13. За концепцијата на учебникот по руски јазик. Просветно дело, 1970, бр. 3—4.
14. Некои проблеми во врска со контролата на знаењата на учениците по руски јазик. Просветно дело, 1970, бр. 5—6.

1971

15. Глаголите на движење во рускиот јазик и нивното изучување. Просветно дело, 1971, бр. 1—2.
16. Превод од македонски на руски јазик (заедно со Т. Гнуни) на книгата: Создание македонской государственности (1893—1945) од Д-р Александар Христов, Скопје, Култура 1971.
17. Превод од руски на македонски јазик на повеста „Двојник“ од Достоевски: Ф. М. Достоевски, Бедни луѓе и Двојник, Скопје, Мисла 1971.
18. Руски јазик според методата на Институтот за странски јазици во Белград, Просветно дело, 1971, бр. 5—6.

1972

19. Некоторые вопросы о месте и роли русской и советской литературы в обучении русскому языку как иностранному в школе (реферат поднесен на Меѓународниот методски симпозиум во Минск, СССР, одржан од 26. VI. — 1. VII. 1972).
20. Размислувања за подготовката на наставниците по странски јазици во нашата Република. Просветно дело, 1972, бр. 3—4.

Д-р Ташко Д. Белчев, асистент

1957

1. Литература и дејствителност (труд објавен во четири продолженија), Демократ, 13, 16, 23 и 27 август 1957.
2. Неколку зборови за поезијата (труд објавен во три продолженија), Демократ, 22, 23 и 24 мај 1957.
3. Советската литература во последните 40 години, Демократ, 12. X. 1957.

1962

4. Проблемите околу македонскиот јазик во странство (глава од поголем труд — елаборат изработен за Институтот за национална историја под наслов „За македонизмот вон границите на Македонија“), Разгледи, Скопје, 1962 бр. 8, 765—787.

5. Писма до госпожата 3, од Кажимјеж Брајдис, Студентски збор, 29. XII. 1962.
6. Тагата за литературата за едно време, Студентски збор, 14. XII. 1962.

1963

7. Јан Каспрович (I и II) — поетот бара правда за онеправданите, Студентски збор, 26. IV. 1963.
8. Кажимјеж Пшерва-Тетмаер — поет на осаменоста и психичкиот умор, Студентски збор, 16. V. 1963.
9. Леополд Стаф — поет што верува во човекот, Студентски збор, 31. V. 1963.
10. Млада Полска — Станислав Виспјањски (I), Студентски збор, 12. IV. 1963.
11. Од проблемите на современата полска поезија и проза, Нова Македонија, 25. III. 1963.
12. Rue de Linee, од Зцислав Умински, Студентски збор, 27. IV. 1963.
13. Што пишуваат сега полските писатели, Нова Македонија, 27. IV. 1963.

1964

14. Полскиот симболизам, Нова Македонија, 5. I. 1964.
15. Седум зелени тетратки, од Јан Курчаб, Студентски збор, 6. III. 1964.
16. Традиции збогатени со нови теми, Нова Македонија, 5. VII. 1964.
17. Учебниците на Кузман Шапкарев, Народна просвета, 25. III. 1964.

1966

18. Браќа Миладиновци (Фрагмент од монографијата под ист наслов), Мисла број 7 и 8 од 1966.
19. Делото на Јуљуш Словацки (Двобој меѓу два великани во полската литература), Мисла, 14. XII. 1966.

1971

20. Козакофилските идеи на Михал Чајковски како прва етапа во развојот на неговото словенофилство, Годишен зборник на Филозофскиот факултет на Универзитетот, Скопје, 1971, 335—372.
21. Романот Босна од Михал Чајковски (глава од поголем труд под наслов Јужните Словени во творештвото на Михал Чајковски), Годишен зборник на Филозофскиот факултет на Универзитетот, Скопје, 1971, 321—334.

1972

22. Печатот во Егејска Македонија од 1941 до 1949 год. (глава од поголем труд под наслов: Печатот во Егејска Македонија во периодот на германската окупација и по неа), Гласник на Институтот за национална историја, Скопје 1972, бр. 1, 135—165.

Одделни изданија

23. Пориви (поезија), Нова Македонија, Скопје 1962.
24. Самоил (поема), Скопје 1963.
25. Мирка (раскази), Нова Македонија, Скопје 1964.
26. Бранот на југовината, Нова Македонија, Скопје 1965.

*М-р Димитијар Бошков, асистент по руска литература***1948**

1. „Тиквешка легенда“ од Lazo Karovski, Mladost, Beograd, 1948, br. 11—12.

1949

2. Rajko Zinzifov, Mladost, Beograd, 1949, br. 3.

1952

3. Стихови за маката и радоста од Ацо шопов, Млада литература, 1952, бр. 4

1962

4. Нови документи за Есенин, Нова Македонија од 23. 01. 1962.
5. Поглед сврген во себе. Трибина, Скопје, 1962, бр. 2, 64—74.

1963

6. Дваесеттите години во руската литература, Развитие, Битола. 1963, бр. 1, 38—51.
7. Мајаковски за Есенин, Нова Македонија, Скопје 16. 01. 1963.

1966

8. Творештвото на Достоевски, Нова Македонија, Скопје, 22. 05. 1966.

1967

9. Историјата или поезијата, Нова Македонија, Скопје, 5. 02. 1967.
10. Октомвриската револуција и руската литература, Нова Македонија, Скопје, 31. 12. 1967.
11. Прекрасното е во човекот, Нова Македонија, Скопје, 19. 02. 1967.
12. Техника или поезија, Нова Македонија, Скопје, 30. 01. 1967.
13. Уште една димензија на сознанието, Нова Македонија, Скопје, 19. 02. 1967.

1968

14. За националното во литературата, Нова Македонија, Скопје, 28. 1. 1968.

1971

15. Филозофијата на природата во поезијата на Лермонтов, Скопје, 1971, 9.
16. Две идеи во едно дело, Развитие, Битола, 1971, бр. 1. 45—56.

Евтим Кафеџиски, асистент

1965

1. М. Ј. Лермонтов, „Херој на нашето време“. (Во книгата: М. Ј. Лермонтов, „Херој на нашето време“, Култура, Скопје, 1965.

1970

2. За техниката и потенцијалите на гротеската. Современост, 1970 бр. 5.

1971

3. В. Ј. Брјусов за Гогољ. Современост, 1971, бр. 6.
4. Проблематиката и уметничката порака на Гоголевиот „Ревизор“. Годишен зборник на Филозофскиот факултет во Скопје, кн. 23, 1971.
5. Учество во преведувањето на делата на В. И. Ленин од руски на македонски јазик (том 6) во издание на Култура, Скопје, 1967.

КАТЕДРА ЗА ФРАНЦУСКИ ЈАЗИК
И ЛИТЕРАТУРА

Д-р Божидар Насиџев, редовен професор

1953

1. Интересот на Г. Прличев за францускиот јазик и литература, Македонски јазик, IV, 2, 34—45.

1959

2. Флобер за Стендал, Разгледи, I, 6, 726—734.

1960

3. Густав Флобер, поговор кон преводот на Госпоѓа Бовари, Скопје, Кочо Рацин, 363—374.
4. Густав Флобер, Госпоѓа Бовари (превод), Скопје, Кочо Рацин.

1962

5. Гонкурисот Жан Ко и неговиот роман „Божја милост“, Разгледи, февруари, 619—623.
6. Некои аспекти на „новиот роман“ во Франција, Разгледи, мај, 873—885.
7. Sainte-Beuve contre Stendhal, Годишен зборник на Филозофскиот факултет во Скопје, IV, 295—301.
8. Оноре де Балзак, приредил, предговор напишал и превел, Скопје, Кочо Рацин, 5—155.
9. Жан-Пол-Сартр, Наточениците од Алтона (превод), Скопје, Кочо Рацин.
10. Антоан де Сент-Егзипери, Воен пилот (превод), Скопје, Кочо Рацин.

1963

11. Албер Ками, Литературен збор, X, 1, 14—21.

1964

12. Traductions macédoniennes des oeuvres littéraires françaises, Annales de l'Institut français de Zagreb, 59—66.
13. Балзак, поговор кон преводот на Изгубени илузии, Скопје, Кочо Рацин, 625—640.

1965

14. Trois traductions de Molière en aroumain, Annales de l'Institut français de Zagreb, XIV—XVII, 47—58.

15. За транскрипцијата на француските лични и географски имиња во македонскиот јазик, Литературен збор, XII, 2, 18—26.

1966

16. Молиер, поговор кон преводот на Тартиф, Скопје, Кочо Рацин, 109—121.
17. Комедиографското дело на Молиер. Литературен збор, XIII, 1, 1—9.
18. Sur les éléments aroumains en macédonien, Résumés des Communications linguistiques, Ier Congrès international des Etudes balkaniques et sud-est-européennes, Sofia, 168—178.
19. Андри Барбис и Македонија, Годишен зборник на Филозофскиот факултет во Скопје, XVII—XVIII.
20. Moliere chez les Aroumains, Годишен зборник на Филозофскиот факултет во Скопје, XVII—XVIII.
21. Balzac, Нова Македонија од 7 декември, стр. 9.
22. Molière, Нова Македонија од 21. декември, стр. 9.
23. По трагите на „Човечката комедија“, поговор кон преводот на Чичко Горио од Балзак, Скопје, Култура, 271—288.

1967

24. Еден Барбисов апел во заоставштината на Кочо Рацин, Литературен збор, XIV, 2, 18—20.
25. Една значајна книга за Македонија, Современост, XVII, 4, 389—392.

1969

26. Густав Флобер, поговор кон преводот на Госпоѓа Бовари, II издание, Скопје, Македонска книга.
27. Густав Флобер, Госпоѓа Бовари, превод, II издание, Скопје, Македонска книга.

1970

28. Sur le sort des éléments lexicaux italiens en aroumain, Bollettino del' Atlante linguistico mediterraneo, X—XII, Firenze, 135—140.
29. Сведоштва за смртта на Браќата Миладиновци, Годишен зборник на Филозофскиот факултет во Скопје, XXII, 385—391.
30. Interférence au niveau de la langue de la poésie populaire des peuples balkaniques, Balkanica, I, Beograd, стр. 13—22 (заедно со акад. Блаже Конески и О. Јашар-Настева).
31. Самуел Бекет, Неименливото (превод), Скопје, Нова Македонија.

1971

32. Македонија во делата на француски писатели (1900—1930), хабилитационен труд, I—VII+1—139.
33. Henri Barbusse and Macedonia, Macedonian Review, 192—197.

34. Жан-Пол Сартр, Валкани раце (превод), Скопје, Нова Македонија.
35. Сартр и неговата ангажираност, предговор кон преводот на Валкани раце, Скопје, Нова Македонија, 9—27.
36. La traduction aroumaine d'une poésie occitane: L' Escriveta, Прилози, II, 1, на Одделението за општествени науки при МАНУ, стр. 87—101.
37. Контакти меѓу македонскиот и ароманскиот јазик, Предавања на IV семинар за македонски јазик, литература и култура, 82—94.

1972

38. Оноре де Балзак, Селани, (превод), Скопје, Мисла.
39. Балзак и неговата „Човечка комедија“, предговор кон „Кринот во долината“, Скопје, Мисла, 5—18.
40. Виктор Иго, предговор кон „Клетници“, том. I, Скопје, Мисла, 5—26.

Д-р Ѓорѓи Шойџрајанов, редовен професор

1931

1. Хамлет и Дон Кихот, од И. С. Тургењев (превод од руски на српски јазик), во Венац — Београд, књ. XVII, св. 1, (септембар 1931); 24—31.

1932

2. Хамлет и Дон Кихот, од И. С. Тургењев (превод од руски на српски јазик), во Венац — Београд, књ. XVII, св. 4—5, (децембар—јануар 1932); 317—326.

1934

3. Молиер: Сцена са сонетом (превод од француски на српски), во Позоришни лист—Скопје, I, бр. 7 (од 6. XI. 1934); 108—111 и г. I, бр. 8 (од 13. XI. 1934); 114 — 117.

1935

4. Etienne Tabourot des Accords (1549—1590). Etude sur sa vie et son oeuvre littéraire. Dijon, J. Belvet, 1935, 1—236.

1936

5. Историја француске књижевности од 1789 до наших дана, од Албера Тибодea, во Јужни преглед — Скопје, X, бр. 12 (децембар 1936); 433—436.

1937

6. Бодлерова осећајност, во Јужни преглед — Скопје, XI, бр. 6—7 (јуни — јули 1937); 250—260, и сепарат.
7. Главни раднички савез. Оно што је — оно што жели, од Леон Жуо, во Луч — Скопје, I, бр. 1 (јуни 1937); 45.
8. (Македонски) Народни песни од Велес, во Луч — Скопје, I, 6—7 (1937); 278—282.

9. Историја француског језика од постанка до 1900, од Фердинана Бриноа, во Јужни преглед — Скопје, XI, бр. 1 (јануар 1937); 41—45.
10. Југословенска књижевност на француском, во Јужни преглед — Скопје, XI, бр. 6—7 (јуни — јули 1937); 260—270.
11. Културни догађаји у Француској, во Јужни преглед — Скопје, XI, бр. 4—5 (април — мај 1937); 203—205.
12. Људска комедија, од Балзак, во Јужни преглед — Скопје, XI, бр. 6—7 (јуни — јули 1937), 279.
13. Максанс ван дер Мерш, во Луч — Скопје, I, бр. 2—3 (август 1937); 112.
14. Поезија Лејле де Дампјер, во Јужни преглед — Скопје, XI, бр. 12 (децембар 1937); 478—484.
15. Сили Придом, во Јужни преглед — Скопје, XI, бр. 12 (децембар 1937); 462—475, и сепарат.
16. Шта намеравају да штампају париски књижари—издавачи у току 1937 г., во Јужни преглед — Скопје, XI, бр. 2, (февруар 1937); 87—89.

1938

17. Роже Мартен ди Гар, во Јужни преглед — Скопје, XII, бр. 2 (февруар 1938); 74—81, и сепарат.

1940

18. Француска Комедија, во Позоришни лист — Скопје, I (1940); 3—6.
19. О Молиеру, во Позоришни лист — Скопје, I (1940); 6—9.

1941

20. Молиер (Поводом претставе „Уображеног болесника“ у Народном позоришту у Скопљу), во Позоришни лист — Скопје, бр. 13 (март 1941); 1—9.

1943

21. Essai sur Candide. Скопје, 1943, III—IX+1—112.

1946

22. Библиотечното дело кај нас, во Просветно дело — Скопје, II, бр. 6, од 25.II. 1946.
23. Значење и задачи на Македонскиот универзитет, во Нова Македонија, Скопје, год. III, бр. 530 од 22 септември 1946.
24. Кратко раководство и напатствие за работата на малите градски библиотеки и народните градски, реонски и селски читалишта. Скопје, 1946 (Издание на Министерството на народната просвета на НР Македонија); 1—23.
25. Татковината во литературната дејност на Рајко Жинзифов, во Нов ден — Скопје, бр. 1—2 (јануари 1946); 83—100.
26. Алфонс Доде, предговор на македонскиот превод на Тартарен Тарасконец, 1—14, и сепарат.
27. Кренкиј, од Анатол Франс (превод од француски на македонски јазик). Скопје, Државно книгоиздателство на Македонија, 1947; 1—44.

28. Тартарен Тарасконец, од Алфонс Доде (превод од француски на македонски јазик). Скопје, Државно книгоиздателство на Македонија, 1947; 1—136.
29. *Candide en Macédoine* (белешка за авторот од Луј Арагон, и препечатено VII поглавје од *Essai Sur Candide*, во *Les Lettres Françaises* — Paris, од 13 ноември 1947 г.

1948

30. Кола Брењон, од Ромен Ролан (превод од француски на македонски јазик). Скопје, Државно книгоиздателство на Македонија, 1948; 1—307.
31. Франсуа Рабле и Етјен Табуро, во Годишен зборник на Филозофскиот факултет — Скопје, т. I, 1948; 93—109, и сепарат.

1949

32. Библиотеката на Јордан Хаџи Константинов Џинот. Придонес кон културната преродба во Македонија. Годишен зборник на Филозофскиот факултет — Скопје, т. II, 1949; 1—151, и сепарат.

1950

33. Важноста од изучувањето на странските јазици, во Студентски весник — Скопје, год. II, бр. 12 (март 1950).
34. Македонскиот текст на „Богомилите“ од К. Рацин, во Македонски јазик — Скопје, год. I (1950); бр. 8, стр. 182—190; бр. 9 и 10, стр. 228—231, и сепарат.

1951

35. Македонскиот текст на „Богомилите“ од К. Рацин, во Македонски јазик — Скопје, II, бр. 1 (1951), 17—21; бр. 2, 38—42; бр. 3—4, 47—83, и сепарат.
36. Некои појасненија за библиотеката на Џинот, во Годишен зборник на Филозофскиот факултет — Скопје, т. IV (1951) 1—32, и сепарат.

1952

37. *Bibliographie onomastique yougoslave* (заедно со П. Скок — Загреб), во *ONOMA (International Centre of Onomastics)* — Louvain, III (1952); 191—194, и сепарат.

1953

38. *Bibliographie onomastique yougoslave* (заедно со П. Скок — Загреб), во *ONOMA (International Centre of Onomastics)* — Louvain, IV (1953); 227—230, и сепарат.
39. Педагогијата на Франсуа Рабле, во Просветно дело — Скопје, IX, бр. 7—8 (1953); 20—55, и сепарат.
40. Повистински од себе, врските меѓу романсиерот и неговите личности, од Клод Авлин (превод од француски на македонски јазик), во *Современост* — Скопје, бр. 1—2 (1953); 78—88 и бр. 3 (1953); 3—14, и сепарат.

1954

41. *Bibliographie onomastique yougoslave* (заедно со В. Путанец — Загреб и Ф. Безлај — Љубљана), во *ONOMA (International Centre of Onomastics)* — Louvain, V (1954); 256—260, и сепарат.

1955

42. Десет години од постоењето на Народната библиотека во Скопје, во Библиотечарска искра — Скопје, год. I, бр. 1 (1955); 34—38.
43. За работата на XX-та сесија на Меѓународната федерација на друштвата на библиотекарите, во Библиотечарска искра — Скопје, I, 1 (1955); 41—44.
44. Неколку нови документи за библиотеката на Џинот, во Библиотечарска искра — Скопје, I, 2, (1955); 29—42, и сепарат.

1956

45. Bibliographie onomastique yougoslave (заедно со В. Путанец — Загреб и Ф. Безлај — Љубљана), во ONOMA (International Centre of Onomastics) — Louvain, VI, (1955/56); 276—280, и сепарат.

1957

46. AMURCA, MURGA, MURK во романските и балканските јазици. Од балканската лингвистика, топономастика и ономастика, во Годишњак Балканолошког института Научног друштва НР Босне и Херцеговине, Сарајево, књ. I (1957); стр. 105—179, и сепарат.
47. Bibliographie onomastique yougoslave (заедно со В. Путанец — Загреб и Ф. Безлај — Љубљана), во ONOMA (International Centre of Onomastics) — Louvain, VII (1956/57); 109—117, и сепарат.
48. Волтер — човек што еден век ги брануваше духовите на Франција, во Венец (Вечерен репортер) — Скопје, год. II (1957); бр. 40, 41, 42, 43, 44, 45 и 46 (март, април, мај 1957).
49. Le premier livre de Français (заедно со А. Ringenbach). Скопје, Просветно дело, 1957; 1—123.

1958

50. Le deuxième livre de Français (заедно со А. Ringenbach). Скопје, Просветно дело; 1—132.
51. Општа француска граматика. Дел I: Фонетика, Лексика и Морфологија. Скопје, Просветно дело и Универзитет — Скопје, 1958; 1—550.
52. Пјер Корнеј, предговор кон македонскиот превод од Ацо Шопов на Сид од П. Корнеј. Скопје, Книгоиздателство К. Рацин, 1958; 1—52, и сепарат.

1959

53. Bibliographie onomastique yougoslave (заедно со В. Путанец — Загреб и Ф. Безлај — Љубљана), во ONOMA (International Centre of Onomastics) — Louvain, VIII (1958/59); 174—187, и сепарат.
54. Cat. et arag MORCA et ses annexes dans les langues romanes et balcaniques, во PROGRAMMES du IXe Congrès International de Linguistique Romane, Lisboa, 31 de Março — 4 de Abril 1959. Lisbon ne, 1959; 92.

1961

55. Bibliographie onomastique yougoslave (заедно со В. Путанец — Загреб и Ф. Безлај — Љубљана), во ONOMA (International Centre of Onomastics) — Louvain, IX (1960/61); 207—220, и сепарат.

56. Пјер [Корнеј — Историја на СИД, во Македонски народен театар, сезона 1961/62; 1—6.

1963

57. Механографската граматичка анализа и проблемите на лингвистиката, во Филолошки преглед — Београд, I—II (1963); 59—83, и сепарат.
58. Bibliographie onomastique yougoslave (заедно со Ф. Безлај — Љубљана и П. Шимуновиќ и В. Путанец — Загреб), во ONOMA (International Centre of Onomastics) — Louvain, X (1962/63); 155—167, и сепарат.

1964

59. Високо признание, во Нова Македонија — Скопје XXI, бр. 6477 од 25 октомври 1964.

1965

60. Bibliographie onomastique yougoslave (заедно со Ф. Безлај — Љубљана, П. Шимуновиќ и В. Путанец — Загреб), во ONOMA (International Centre of Onomastics) — Louvain, XI, (1964/65); 151—158, и сепарат.

1966

61. МАНУ — Елитно но работно тело, во Нова Македонија од 13 март 1966.
62. Поглед на најновије француске лексикографске радове I, во Филолошки преглед — Београд, I—IV (1966); 59—83, и сепарат.

1967

63. Bibliographie onomastique yougoslave (заедно со В. Путанец и П. Шимуновиќ — Загреб и Ф. Безлај — Љубљана), во ONOMA (International Centre of Onomastics) — Louvain, XII (1966/67); 167—176, и сепарат.
64. Општа француска граматика. Део I: Фонетика, Лексика и Морфологија. Београд, Завод за издавање уџбеника СРС, 1967; 1—493.
65. Поглед на најновије француске лексикографске радове II, во Филолошки преглед — Београд, I—IV (1967); 141—145, и сепарат.

1968

66. Bibliographie onomastique yougoslave (заедно со В. Путанец и П. Шимуновиќ — Загреб), во ONOMA (International Centre of Onomastics) — Louvain, XIII (1968), 1, 149—158, и сепарат.
67. Le suffixe — UL/—ULA dans les langues balkaniques, I во Филолошки преглед — Београд, III—IV (1968); 11—20, и сепарат.
68. Учебник од капитално значење, во Вечер — Скопје, VI (1968), бр. 1638 од 17 октомври 1968.

1969

69. Essai sur Candide. Paris, G. Nizet, 1969; I—IX+1—112.

70. Le suffixe —UL/—ULA dans les langues balkaniques II, во Филолошки преглед — Београд, I—IV (1969); 66—86, и сепарат.
71. Првиот директор на Народната и универзитетска библиотека за библиотекарството во СР Македонија, во Библиотекарска искра — Скопје, V, бр. 13 (јануари-јуни 1969); 24—30.
72. Sur la valeur lexicologique et semantique du suffixe UL—ULA—ULE dans les langues balkaniques, во Actes du 2e Congrès international des Etudes du sud-est Européen. Athènes, 1969.
73. Sur le suffixe —UL/—ULA dans l'onomastique balkanique, во Disputationes ad montium vocabula aliourumque nominum significationes pertinentes — actes du 10 Congrès international de sciences onomastiques. Vienne, 1969; 480—489, и сепарат.

1970

74. Etienne Tabourot des Accords (1549—1590), Etude sur sa vie et son couvre littéraire. Genève, Slatkine Reprints, 1070; 1—227.
75. Le motif poetique d'Alba dans une chanson populaire macédonienne, во Revue des langues romanes (Actes du VIe Congrès international des Etudes franco-provençales. Montpellier, 1970); 677—689.
76. Пјер Корнеј, предговор кон македонскиот превод од Ацо Шопов на Сид од П. Корнеј, 2 издание. Скопје, Книгоиздателство Македонска книга, 1970; 5—38.
77. Присутност што обврзува, во Нова Македонија, XXVI, бр. 8375 од 17 мај 1970.
78. Првите целосни преводи на македонски јазик и одгласот за нив во светот, во Зборник 25 години издавачка дејност на Просветно дело — Скопје, Просветно дело, 1970; 61—64.
79. Сумарен историски преглед на проучувањата од областа на француската синтакса. Скопје, Универзитет „Кирил и Методиј“, 1970, 1—34, и сепарат.

1971

80. Библиографија на француската синтакса. Скопје, Универзитет „Кирил и Методиј“, 1971, (345) 913—(412) 980, и сепарат.
81. Општа француска граматика. Дел II, книга I: Синтакса на менливите зборови. Скопје, Универзитет „Кирил и Методиј“, 1971; 1—568.
82. Општа француска граматика. Дел II, книга 2: Синтакса на неменливите зборови и реченицата. Скопје, Универзитет „Кирил и Методиј“, 1971, (1)573—(463) 1031.

1972

83. Високи француски признанија, во Нова Македонија, XXVII, бр. 8994 од 6 февруари 1972.

Д-р Лилјана Тодорова, доцент

1966

1. Развојна панорама на литературните списанија во Франција, Современост, Скопје, 1966, бр. 4, 381—389.

1967

2. Baudelaire et les maîtres du symbolisme, Билтен на Заводот за унапредување на школството на СРМ, Скопје, 1967, бр. 1—2, 100—120.
3. Xavier Marmier dans les Bouches de Cattaro, Actes du Ve Congrès de l'Association Internationale de Littérature Comparée, Université de Belgrade, Swets et Zeitlinger, Amsterdam, 1967, 727—737, реферат изнесен на V меѓународен конгрес за компаративна книжевност, Белград, 1967.
4. Од работата на Петтиот меѓународен конгрес за споредбена литература, Литературен збор, Скопје, 1967, бр. 6, 32.
5. Еден од пионерите на споредбената книжевност, Нова Македонија од 10. IX. 1967, Скопје, стр. 9.

1968

6. Sur les traces de Xavier Marmier au Monténégro, Годишен зборник на Филозофскиот факултет на Уезиверзитетот во Скопје, кн. 20, Скопје, 1968, 327—338.

1969

7. Aperçu sur les rapports intellectuels franco-yougoslaves, (depuis les temps les plus anciens jusqu'au XIXe siècle), (Билтен на Заводот за унапредување на школството на СРМ, бр. 1—2, 1969, Скопје, стр. 85—109), Предавање одржано на Семинарот за професори по француски јазик од подрачјето на СРМ.
8. Contribution à l'étude des contacts culturels franco—yougoslaves jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, Годишен зборник на Филозофскиот факултет на Универзитетот во Скопје, кн. 21 Скопје, 1969, 223—236.

1970

9. Античкиот мит во театарот на Жироду, Ануј и Сартр, Билтен на Заводот за унапредување на школството на СРМ, Скопје, 1970, бр. 1—2, 42—46.
10. Xavier Marmier connaisseur et traducteur des littératures slaves, Actes du VIe Congrès de l'Association Internationale de Littérature Comparée, Université de Bordeaux, Bordeaux 1970, Реферат од VI меѓународен конгрес за компаративна книжевност, Бордо, 1970.
11. VI конгрес на Меѓународното здружение за компаративна книжевност, Литературен збор, Скопје, 1970, бр. 6, 36.

Преводи:

1965

12. Пруст за литературната критика, Културен живот, Скопје, 1965, бр. 8, 25.

1968

13. Говори од Анатол Франс во Париз и Рим во 1903 година (X. Андонов-Полјански: Анатол Франс за Македонија, Современост, Скопје, 1968, бр. 9, 827—830.
14. Похвали — поезија од Сен-Џон Перс, со белешка за писателот (заедно со Калајлиева Љубица), Современост, Скопје, 1968, бр. 7—8, 670—677.

Алекса Пойоски, предавач

1965

1. Обработка на лекцијата „La toilette“, Билтен на Републичкиот завод за унапредување на школството на СРМ, 1965.

1968

2. Од каде да се тргне во наставата по француски јазик, Просветно дело, 1968, бр. 2—3.
3. Изговорот и интонацијата во наставата по француски јазик, Просветно дело, 1968, бр. 7—8.

1969

4. Диктатот како писмена и усна вежба, Билтен на Републичкиот завод за унапредување на школството на СРМ, 1969, бр. 1—2.
5. Приредбите на странски јазици како форма за продлабочување и проширување на знаењата, Просветен работник.

1970

6. Неформалниот тест на знаење како средство за унапредување на наставата по француски јазик, Просветно дело, 1970.
7. Објаснување на текст во наставата по француски јазик, Билтен на Заводот за унапредување на школството на СРМ, 1970.

Д-р Љубица Калајлиева, асистент

1964

1. Писма од Волтер и Дидро (превод на македонски јазик), Културен живот, Скопје, 1964.

1967

2. Les propositions infinitives et les propositions participes en langue française, Билтен на Заводот за унапредување на школството во СРМ, Скопје, 1967, бр. 1—2, 122—139.

1968

3. „Похвали“, превод на поезија од Сен-Джон Перс (заедно со асистентката Лилјана Годорова), Современост, Скопје, 1968, бр. 7—8, 670—677.

1969

4. Quelques expériences dans la correction des fautes de prononciation en français, Билтен на Заводот за унапредување на школството на СРМ, 1969, бр. 2, 109—125.
5. Прозен превод на поезијата „Pour les Macédoniens“ од Clovis Hugues, во збирката „За Македонците“, Македонска книга, Скопје, 1969.
6. „Француски документи за историјата на македонскиот народ“, серија VI, том I (1878—1879), издадена од Архивот на Македонија, Скопје, 1969, превод на предговорот, регистрите и повеќе библиографски единици.

1970

7. „La Macédoine et les Macédoniens“, Институт за национална историја, Скопје 1970, превод на статии од македонски на француски јазик.
8. „Законот за архивската граѓа и архивите“, превод од македонски на француски јазик, Архив на Македонија, Скопје, 1970.

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

1950

DEPARTMENT OF CHEMISTRY

PH.D. THESIS

BY

ROBERT H. WILSON

IN PARTIAL FULFILLMENT OF THE REQUIREMENTS

FOR THE DEGREE OF DOCTOR OF PHILOSOPHY

КАТЕДРА ЗА ГЕРМАНСКИ ЈАЗИК

Д-р Кайалин Ковачевиќ, доцент

1. Der Dichter Stphan Milow und seine Beziehungen zu den Serben und Kroaten (во печат).

1965

2. Три непозната писма Лазе Костиќа. Зборник на Матица српска, 1965, 13, 2, 382—385.

1967

3. Stephan Milow (von Millenkovich) und seine Beziehungen zu den Serben und Kroaten. U: Österreich in Geschichte und Literatur, XI, 1967, 9, 492—495.

1968

4. Petar Preradović in den Briefen von Stephan Milow und Ivan Trnski, во Годишен зборник на Филозофскиот факултет во Скопје, 1968, кн. 20, 291—325.

1970

5. Makedonien bei Karl May. Во Lenau—Forum, Вец 1970.

1971

6. Hölderlin — по повод 200-годишнината од неговото раѓање. Современост, XXI, 1971, 500—503 (на македонски).

Д-р Александра Пајазоглу, доцент

1962

1. Frauengestalt im Drama „Vor Sonnenaufgang“ od Gerhart Hauptmann München, 1962.

1968

2. Louis Fünrbergs poetische Gestaltung seines Jugoslaw ienerlebnisses unter besonderer Berücksichtigung des Zyklus „El Shatt“. Martin-Luther — Universität, Halle/Saale, 1968, 1—295.

1970

3. Louis Fürnbergs Aufenthalt in Jugoslawien. Годишен зборник на Филозофскиот факултет, Скопје, 1970.
4. Хуманистичката мисла на Ерих Марија Ремарк. Поговор кон романот „Враќање“, 303—319. Култура 1970.

1971

5. Скопје во романот на Арнолд Цвајг, За македонските работи, 1971, бр. 2

Димитър Гацов, асистент

1971

1. Interpretation ausgewählter Balladen Schillers. Годишен зборник на Филозофскиот факултет, Скопје 1971, 373—392.

1972

2. Германски заемки во македонскиот јазик. Институт за македонски јазик „Крсте Мисирков“, Скопје, 1972.

КАТЕДРА ЗА АНГЛИСКИ ЈАЗИК
И ЛИТЕРАТУРА

Свейцозар Бркић, вонреден професор

1951

1. Историја котарских ускока, издање САН, I и II том, страна 800 (редакција, индекс имена и ствари).
2. „Lengston Hјuz“, Такви су бели људи, Рад, Београд, 1951, 5—8.
3. Lengston Hјuz — Такви су бели људи, превод, Рад, Београд 1951, 1—154.

1952

4. „Erskin Koldvel“, Нереди у јулу, Братство Јединство, Нови Сад, 1952.
5. Ernest Hemingvej — За ким звоно звони, превод, Братство Јединство, Нови Сад 1952, 7—459. Исто издала Култура и Матица српска.

1953

6. Vilijem Fokner — Улез у прашину, превод, Ново покољење, Београд 1953, 23—234. Исто издала Свјетлост, Сарајево 1962.
7. „О поезији америчких црнаца“, Поезија америчких црнаца, Ново покољење Београд 1953, 144—149.
8. T. S. Eliot — Поезија и драма, превод, Видици, мај 1953.
9. Herbert Rid — Песничко искуство, превод. Видици, октобра 1953.

1954

10. „Vilijem Vordsvort“, Знање, Београд 1954.
11. „Vilijem Vordsvort“ — Изабрane песме, избор и коментари, Знање, Београд 1954, 1—62.
12. T. S. Eliot — „Шупљи људи“, препев. Уметност и критика, април 1954.
13. T. S. Eliot — „Путовање мудраца“, препев, Књижевне новине, март 1954.

1956

14. Речник енглеских израза и идиома од М. Раденковић—Михајловић, редакција, Братство Јединство, Нови Сад 1956, 1—714.

15. T. S. Eliot. „Традиција и индивидуални таленат“, превод, Књижевност, септембар 1956, 222—228.
16. Антологија савремене енглеске поезије, избор са Миодрагом Павловићем, Нолит, Београд 1957.
17. Белешке о тридесеторици савремених енглеских песника, *ibid.* 30 страна.
18. „Elizabet Bouin“, *Slomljeno srce*, Братство Јединство, Нови сад, 15.

1957

19. „Енглеска поезија од 1900—1950 — Неки њени видови и основна кретања“, Антологија савремене енглеске поезије. Нолит, Београд 1957, 1—89.
20. „Искушења поезије“, Дело, јануар 1957, 44—48.
21. „О песницима тридесетих година“, Књижевне новине, 1957.
22. „Сан земље у језику“ (О поезији Васка Попе), Дело, март 1957, 536—547.
23. Викинзи, превод (према исландским загама), Космос, Београд 1957.

1958

24. „О једном путнику и једном путовању“ (о поезији Миодрага Павловића), Дело, јануар 1958, 136—145.
25. Flora V. Simor — *Rokahontas*, превод, Космос, Београд, 1958, 7—134.
26. Herbert Rid — „Личност песника“, превод, Књижевност, април 1958, 277—291.

1959

27. „Енглеска ренесансна драма“, Енглеске ренесансне трагедије, Нолит, Београд 1959, 5—27.
28. Енглеске ренесансне трагедије, избор, Нолит, Београд 1959, страна 511.
29. Приповетке Henri Džemsa, избор, Просвета, Београд, 1959, страна 331.
30. Herbert Rid — О природи поезије и природи критике, превод и избор из критичког дела, Нолит, Београд 1959, 1—180.
31. „Herbert Rid — песник као критичар“, О природи поезије и природи критике, Нолит, Београд, 1959, 182—192.

1960

32. „Наш хумор и наши о хумору у 'Урнебеснику' Васка Попе“, Дело, децембар 1960, 1352—1364.
33. „О генези једног ритма и једне форме“ (*Santa Maria della Salute*), LMS, јули 1960, страна 56—62. Исти рад прештампан у књизи — Младен Лесковац, Лаза Костић, Српска књижевна задруга, Београд 1960.
34. „О једном преводу Лазе Костића и око њега“, Л. М. С., број 8—9, 1960, 134—154.
35. Уз један Фокнеров роман“, *Letopis Matice srpske* (LMS) мај 1960, 395—403.
36. *Hauerd Spring* — Одбегли љубавници, превод, том I и II, Братство Јединство, Нови Сад 1960, 1—627.

1961

37. Вилијем Фокнер — Непобеђени, превод, Рад, Београд 1961, 19—206.
38. Eseji Rabindranata Tagore, избор и превод, Нолит, Београд 1961, страна 181.
39. Избор кинеске филозофије и поезије (Лаоце у целости, Конфуције, Менције и Чуангце). Просвета, Београд 1961, 7—281.
40. „О светлој ловини“ Л. М. С., август—септембар, 1961, 120—131.
41. „Радомир Продановић“, *ibid.* 1021—1023.
42. „Сећање на Сиба Миличића“, Речи на делу, том III, 1961, 885—888.
43. Helderlin — Залазак сунца, Молба за опроштај, препев, Л. М. С. 8—9, 1961

1962

44. „Vilijem Fokner“, Л. М. С., август 1962, 230—238.
45. Глас, песме Радомира Продановића, приредио са Миодрагом Павловићем, СКЗ, Београд 1962.
46. „Интернационална‘ тема у делу Henri Džemsa и Иве Андрића“, Иво Андрић, Центар за теорију књижевности и светску књижевност, Фил. фак. Унив. у Београду 1962, 317—329.
47. „Радомир Продановић“, Глас, СКЗ, Београд 1962, 26—35.
48. Хенри Џемс, (Средње године, Олтар мртвих), Приповетке, превод, Просвета, Београд 1962.
49. „Хенри Џемс — роб и победник свог заната“, Приповетке, Просвета, Београд 1962, 7—33.

1963

50. „Кортезово море“, LMS, 8—9, 1963.

1964

51. „Визија друштвеног поретка“, *ibid.* 243—244.
52. В. Шекспир, Једанаесет сонета, препев, Л. М. С., нов. 1964.
53. Георгије Сеферис, Једанаест песама, препев, Л. М. С., феб. 1964.
54. Џон Вајтинг, Песма за грош, емитована на РТВ, 1964.
55. „Дилен Томас“ — Млечна шума, Нолит, Београд 1964, 110—117.
56. Дилен Томас, Под млечном шумом, превод, Нолит, Београд 1964, 1—110.
57. „Енглески роман XX века, од Виде Марковић“, Политика 15 марта 1964.
58. Избор песама Југослава Ђорђевића (приредио из посмртних рукописа), Л.М.С. јули 1964, 35—43.
59. „Један спомен и једно сећање“ (Дилен Томас и Исидора Сукулић), Л. М. С., јануар 1964, 78—84.
60. „Југослав Ђорђевић, песник и преводилац“, Л. М. С., јули 1964, 29—34.

61. Константин Кавафис — пет песама, препев, LMS, феб. 1964.
62. „Лаоце и његово дело Тао Те Кинг“, *ibid.* ст. 17—25.
63. Лаоце, Конфучије, Чуангце, превод, Просвета, Београд 1964, 7—310.
64. „Маска краља и бит човека — Једно схватање краља Лира“, Књижевне новине, јуни 1964. Исто у „Годишњаку Шекспировог друштва 1964-65, 87—93.
65. „Мудраци древне Кине“, Лаоце, [Конфучије, Чуангце, Просвета, Београд 1964, 7—13.
66. Одисеј Елитис, две песме, препев. Л. М. С, феб. 1964.
67. „О централној хармонији“, *ibid.* ст. 167—168.
68. „О антиципацији једног критичког метода“. Л.М.С., мај 1964, 377—393. Исто штампано у „Годишњаку“ Шекспировог друштва 1964—65.
69. „Чуангце“ *ibid.* ст. 123—127.

1965

70. Бекет, Речи и Музика, превод, РТБ, 1965.
71. V. B. Јејтс, Сеновите воде, драма, препев, РТБ, емитована 30. 12. 1965.
72. „Ернест Хемингвеј“, Сабрана дела, Матица српска, Нови Сад, књига прва, 7—19.
73. Шекспир, sonet 55. „Годишњак“ Шекспировог друштва 1964—65.

1966

74. Данте, сонет, препев, Књижевне новине, феб. 1966.
75. „Дантеов интимни бол“, Књижевне новине, феб. 1966.
76. „Т. С. Елиот“, Четири квартета, Просвета, Београд 1966.
77. Т. С. Елиот, Четири квартета, препев. билингвално, Просвета, Београд, 1966, 1—95. (Поједини „квартети“ штампани раније, „Vindt Norton“ у Антологији савремене енглеске поезије, East Coker, Л.М.С, март 1958; „Dry Salvages“, Књижевност, број 11—12, 1965 и „Little Giding“, Књижевност, 1, 1966).

1967

78. А. Стринберг, О савременој драми и савременом позоришту, превод, емитовано на РТБ, 1967.
79. А. Стринберг, Предговор Госпођици Јулији, превод, 1 на РТБ, 1967.
80. В. Б. Јејтс, Осећање мноштва, превод, на РТБ, 1967.
81. Е. Јонеско, Полазна тачка, превод и коментар, РТБ, 1967. (од 79—82 штампано у часопису „Позориште“, Тузла).
82. Ричард Хјуз, Лисица у поткровљу, превод и коментар, РТБ, 1967.
83. Суђи Тарајана, Комета Икеја, препев, РТБ, 1967.
84. Сон О Кејзи, Драмски credo, РТБ, 1967.

1968

85. „Енглески критичари о Хамлету кроз векове“, избор, Хамлет, Просвета, Београд 1968.
86. „Критички текстови о роману Старац и море“, Старац и море, Просвета, Београд 1968.
87. Сондерс, Следећи пут ћу вам то отпевати, превод, Атеље 212 — 1968.
88. „Теписон и Јован Јовановић Змај“, Сабрана дела ЈЈЗ, Матица српска, 1968.

1969

89. „О Џојсовом последњем роману“, Трећи програм, 1969.

1971

90. Антологија енглеске прозе, од њеног настанка до данашњег дана, БГЗ, Београд 1971, страна 232.
91. Искушење светлости, песме, Нолит, Београд 1971.
92. „Ликот на Офелија“, Современост, XXII, бр. 8, окт. 1972.

1972

93. „Елизабетанска драма и мрачни ликови у комадима Лазе Костића“, Зборник Матице српске за књижевност и језик, Књ, XX/1, 1972, 5—19.
94. „Музичке структуре и песништво са посебним освртом на „Стражилово“, Милош Црњенски, Институт за књижевност и уметност, Београд 1972.
95. Светла ловина, Nolit, Београд 1972, страна 483.
96. „Стивн Степанчев и његова песничка средина“, LMS, септ. 1972. 247—254.
97. Стивн Степанчев, 10 песама, препев, LMS, септ. 1972.
98. Т. В. Елиот — Убиство у катедрали, препев трагедије. Рукопис прихваћен у Југословенском драмском позоришту у Београду.

Даринка Арсова, виш предавач

1961

1. Даринка Арсова и James Leech; A FIRST English Book (учебник за V одделение), „Просветно дело“, Скопје, 1961.

1962

2. Даринка Арсова и James Leech: A Second English Book (учебник за VI одделение), „Просветно дело“, Скопје, 1962.
3. Даринка Арсова — Неколку методски упатства за работа со учебникот по англиски јазик за V одделение од Д. Арсова и J. Leech, Билтен, 1962, бр. 4, 40—43, Завод за унапредување на школството на СРМ, Скопје.

1963

4. Даринка Арсова и James Leech — A. Third English Book (учебник за VII одделение), „Просветно дело“, Скопје, 1963.

1964

5. Даринка Арсова и James Leech — A. Fourth English Book (учебник за VIII одделение), „Просветно дело“, Скопје, 1964.

1965

5. Д. Арсова: Изучување на изговорот во наставата по англиски јазик, Билтен, 1965, бр. 1, 31, 31—36 (на Заводот за унапредување на школството на СРМ, Скопје).

1966

7. Даринка Арсова — Како да се предава граматиката по странски јазик, Просветно дело, Скопје 1966, бр. 7—8, 432—438.

1967

8. Даринка Арсова — Обработка на оралниот дел од Учебникот за англиски јазик за V одделение од Д. Арсова и J. Leech, Билтен, 1967, бр. 1—2, стр. 80—100, (Завод за унапредување на школството во СРМ, Скопје).

1968

9. Даринка Арсова и James Leech — Clement of Ohrid (превод на статии од Книга за Климент и Споменаца Климент Охридски издадени по повод 1050-годишнината од смртта на Климент Охридски), „Македонска книга“, Скопје 1968.

Д-р Олга Мишевска-Томиќ, доцент

1964

1. Лингвистички термини у општој употреби у енглеском језику, Лингвист 8, Загреб, 23—24.
 2. Превођење са лингвистичког аспекта, Лингвист 8, Загреб, 11.
 3. Припрема рукописа научних и стручних радова, Југословенски институт за економска истраживања, Београд, 59.

1965

4. Превођење енглеског члана на српскохрватски језик, магистарски труд (во ракопис), Универзитетот во Белград, III+121 стр.

1968

5. „Definitization of English and Serbo-Croatian Nouns“, Exercises in Contrastive Linguistics II, University of Washington, Seattle, 21—30.

6. Definiteness in Serbo-Croatian, магистарски труд (во ракопис), University of Washington, Seattle, стр. 42
7. Dr. Issac Paenson: Englesko-francusko-srpsko-ruski sistematski glosar odabranih ekonomskih i društvenih termina, Ekonomska analiza, 1—2, Beograd, 158—160.

1971

8. Definiteness in English, Macedonian and Serbo-Croatian, докторска дисертација, Универзитет Кирл и Методиј, Скопје, IV

Иванка Ковилоска-Појоска, предавач

1960

1. Блаже Конески, Toward the Macedonian Renaissance. Institute of National History, Скопје 1960, стр. 95. Превод на англиски: Иванка Ковилоска.
2. D. H. Lorens, Sonce, Sovremenost, 1960, jan. 46—66. Превод од англиски: Иванка Ковилоска.
3. O. Henry, Последниот лист. Стремеж, 1960 jan. — фев. Превод од англиски: Иванка Ковилоска.

1961

4. Б. Груиќ, Д. Црвенковски, Англиско-македонски речник. Просветно дело, Скопје — Обод, Цетиње, 1961, 307. Редактор: Иванка Ковилоска.

1963

5. Čarls Dikens, Големи исчекувања. Култура, Скопје, 1963, стр. 562. Превод од англиски: Иванка Ковилоска.

1965

6. Volt Vitman, Песни. Стремеж, 1965, jan. — фев., Превод од англиски: Иванка Ковилоска.
7. Крум Тошев и Драги Стефанија, A Text-book of the Macedonian Language. Скопје, 1965, стр. 238. Превод на англиски и редакција: James Leech и Иванка Ковилоска.

1967

8. Volt Vitman, Пат за Индија, Стремеж, 1967. мај-јуни, Препев од англиски: Иванка Ковилоска-Попоска, 68—77.
9. Иванка Ковилоска-Попоска, Улогата на поетот во светот на Витмановите идеи. Стремеж, 1967, мај-јуни, 77—80.

1968

10. Блаже Конески. The Macedonian Language in the Development of the Slavic Literary Languages. Култура, Скопје, 1968. стр. 39. Превод од македонски на англиски: Иванка Ковилоска-Попоска и Graham Reid.

1970

11. Иванка Ковилоска-Попоска, Трагедијата на Magbet. Годишен зборник на Филозофскиот факултет на Универзитотот во Скопје, Книга 22, Скопје, 1970, 443—451.
12. Иванка Ковилоска-Попоска, Средба со Bertrand Rasel. Погледи, 1970, јануари-април, 204—207.

1971

13. Karolin Kajzer, Забавувајќи ги нашите ќерки. Разгледи, 1971, фев. 227—233. Препев на шест песни: Иванка Ковилоска-Попоска, Богомил Гузел и Gream Rid.
14. Lajman Endrus. Смртта на Мајаковски; Ikar; De Nada. Разгледи, 1971, јуни, 585—594. Препев од англиски: Богомил Гузел, Иванка Ковилоска-Попоска и Gream Rid.
15. Мостови. Мапа поезија и графика. НИП Нова Македонија, Скопје, 1971. Препев на англиски на македонскиот текст: Иванка Ковилоска-Попоска и Gream Rid.
16. Иванка Ковилоска-Попоска, Ćarls Dikens: Големите исчекувања, Современост 1971, октомври, бр. 7—8, 724—738.
17. Vistan Hju Odn., Пет песни, Современост, 1971, октомври, бр. 7—8, 706—713. Избор и препев: Иванка Ковилоска-Попоска.
19. Иванка Ковилоска-Попоска, Кон овој избор. С современост, 1971, октомври, бр. 7—8, 713—716.
19. Иванка Ковилоска-Попоска, „Големиот Getzbi“: Уметничка концепција на F. Skot Ficdžerald за насоките на американското општество по Првата светска војна. Годишен зборник на Филозофскиот факултет на Универзитотот во Скопје, Книга 23, Скопје, 1971, 413—433.

1972

20. Viliјam S. Mervin, Петнаесет песни. Современост, 1972, јан.-фев., бр. 1—2, 76—87. Препев од англиски. Иванка Ковилоска-Попоска.

Д-р Владимир Цвейковски, предавач

1964

1. Одбележување на прославата на 400-годишнината на Вилијам Шекспир во СР Македонија, Годишњак Шекспировог друштва, Белград, 1964, 128—130.

1966

2. Англиски заемки во македонскиот јазик, Македонски јазик, Скопје, XVII, 1966, 149—159.
3. Вредноста на новите техники во наставата по странски јазици, Просветен работник, Скопје 1966, бр. 242, февруари.
4. Споредба на две структури од глаголот во англискиот и македонскиот јазик, Просветно дело, Скопје 1966, 1—2, 55—59.

5. Фонолошка адаптација и транскрипција на англиските елементи во македонскиот јазик, Литературен збор, Скопје 1966, 2, 8—13.

1968

6. Од X меѓународен конгрес на наставниците по странски јазици и литератури, Просветно дело, Скопје 1968, 5—6, 304—306.
7. Британски документи за историјата на македонскиот народ, том I, Државен архив на Македонија, Скопје 1968, превод од англиски на македонски.

1971

8. Б. Маламуд: „Милост“ — расказ, Развитие, Битола 1971, 4, 188—195, (превод од англиски).
9. Graphemic presentation of the Slavic names in the British diplomatic documents from 1797—1839 sent from the Balkan countries, Годишен зборник, Скопје 1971, 23, 493—495.

1972

10. С. Блоу: Кога би бил татко — расказ, Развитие, Битола 1971, 1—2, 15—24, (превод од англиски).
11. Р. П. Ворен: Кога светлоста ќе позелени — расказ, Развитие, Битола 1972, бр. 1—2, 7—14, (превод од англиски).

М-р Лидија Арсова-Николиќ, асистент

1965

1. За глаголскиот вид во македонскиот јазик. Македонски јазик, Скопје, XVI, 1965, 112—118.

1966

2. Сличности и разлики во гласовниот систем на англискиот и македонскиот јазик. Просветно дело, Скопје 1966, 7—8, 388—398.

1967

3. Забуни при употребата на сегашните времиња во англискиот јазик, Просветно дело, Скопје 1967, 1—2, 458—464.

1968

4. Како да се предава сегашниот перфект во англискиот јазик. Просветно дело, Скопје, 1968, 1—2, 47—52.

Љупка Тодорова-Јанемилиева, асистент

1968

- Љупка Тодорова и Гане Тодоровски (избор и превод од англиски), Lengston Hjuз: Песни од Црна Африка, Македонска книга, 1968.

Graham W. Reid, B. A. (Cantab.), лектор

1966

1. Современиот британски роман, Стремеж, Прилеп, XIII, 1966, бр. 3, мај-јуни, 76—80.

1968

2. The Macedonian Language in the Development of the Slavonic Literary Languages (Блаже Конески), превод од македонски на англиски во соработка со Иванка Ковилоска-Попоска, Скопје, 1968, Култура.

1971

3. Забавувајќи ги нашите ќерки и други песни (Karolin Kajzer), превод од англиски на македонски во соработка со Иванка Ковилоска-Попоска и Богомил Ѓузел, Разгледи, XIII, 1971, бр. 2, февруари, 227—233.
4. Смртта на Мајаковски и други песни (Lajmon Endrus), превод од англиски на македонски во соработка со Иванка Ковилоска-Попоска и Богомил Ѓузел, Разгледи, XIII, 1971, бр. 6, јуни, 585—593.
5. The Macedonian Novel-Writing in Macedonia, превод од македонски на англиски, Сервис за издавачка дејност, Скопје, 1971.
6. Одбрани песни од К. Миладинов, С. Јаневски, А. Шопов, А. Поповски, П. Бошковски и Ч. Јаќимовски, превод од македонски на англиски, Macedonian Review, Vol. № 1, 1971, Културен живот, Скопје, 90, 93—99 и 101—103.
7. Одбрани песни од Р. Жинзифов, М. Цепенков, К. Неделковски, С. Ивановски, М. Матевски, Г. Тодоровски, П. Андреевски, Р. Павловски и А. Вангелов, превод од македонски на англиски, Macedonian Review, Vol. I, № 2/3, 1971, Културен живот, Скопје, 202—203 и 236—248.

1972

8. „Поезијата на Том Ган“, Стремеж, XVI, 1972, бр. 8, февруари, 585—591.
9. Одбрани песни од А. Поповски, Н. Вапсаров, М. Богоевски, Ц. Андреевски, В. Урошевиќ, Ј. Котески, М. Ренцов, К. Бујуклиев и Т. Петровски, превод од македонски на англиски, Macedonian Review, Vol. II. № 1, 1972, Културен живот, Скопје, 26—27 и 111—122.

Велко Силјановски, лектор

1967

1. За фонетското адаптирање на англиските фонеме во македонскиот јазик, Македонски јазик, 1967.

1968


2. Англиските условни реченици и нивните македонски еквиваленти, Просветно дело, 1968.
3. Улогата на фонетиката во наставата на странски јазици, Просветно дело, 1968.

1969

4. За изговорот на *л*, *лј* и *љ* во македонскиот јазик, Нова Македонија, 6. 9. 1969.
5. За брошурата — Бугарските говори — и авторот Коста Црнушанов, Современост, 1969, октомври—ноември.

1970

6. Консонантни групи во почетна, средишна и финална положба во македонскиот јазик, Годишен зборник на Филозофскиот факултет на Универзитетот во Скопје, Скопје, 1970, книга 22, 623—652.



КАТЕДРА ЗА КЛАСИЧНА ФИЛОЛОГИЈА

Д-р *Петар Хр. Илиевски*, редовен професор

1955

1. Александар Балабанов — живот и дејност во областа на класичната филологија (некролог). Жива Антика V, 1955, 407—410.
2. W. Brandenstein, Griechische Sprachwissenschaft I (приказ). Ж. А. (Жива Антика) V, 1955, 195—197.
3. Прилози во Енциклопедија ФНРЈ:
 - а. Верски школи во Македонија (во соработка со Б. Бошковски),
 - б. Иларион Мегленски,
 - в. Охридски архиепископ Јован.

1956

4. Дали е дешифрирањето на Ventris „кула од картони“? (Is the Decipherment of Ventris a „House of Cards“?). Ж. А. VI, 1956, 314—336.
5. Две слова на Климент Охридски и едно на Јован Екзарх во еден ракописен зборник од XV век. Македонски јазик VII, 1956, 73—98; препечатена во зборникот: Книга за Климент Охридски, Скопје 1966, 89—113.
6. И. М. Тронский, Очерки из истории латинского языка. Ж. А. VI, 1956, 357—359.

1957

7. С. Я. Лурье, Язык и культура микенской Греции. Ж. А. VII, 1957, 271—277.

1958

8. J. Chadwick, The Decipherment of the Linear B. Ж. А. VIII, 1958, 386—390.
9. Ко-но, Ж. А. VIII, 1958, 310.
10. По-да-ко, Ж. А. VIII, 1958, 338.
11. The Phonetic Value of the Mycenaean Syllabic Sign, *85 (во соработка со М. Д. Петрушевски). Ж. А. VIII, 1958, 265—278.

1959

12. The Adverbial Suffix *-then* in Mycenaean. Ж. А. IX, 1959, 105—128.

13. В. Георгиев, Исследования по сравнительно-историческому языкознанию. Ж. А. IX, 1959, 316—321.

14. A. G. Woodhead, The Study of Greek Inscriptions. Ж. А. IX, 1959, 321—322.

1960

15. Bennett-Chadwick-Ventris-Householder, The Knossos Tablets II ed., London 1959. Ж. А. X, 366—369.

16. D. R. Shackleton Bailey, Towards a Text of Cicero ad Atticum, Cambridge 1959. Ж. А. X, 1960, 369—370.

1961

17. E. Vilborg, A. Tentative Grammar of Mycenaean Greek, Götteborg, 1960. Ж. А. XI, 1, 1961, 206—210.

18. J.—P. Olivier, A propos d'une „liste“ de desservants de sanctuaire dans les documents en linéaire B de Pylos, Bruxelles 1960. Ж. А. XI, 1, 1961, 210—212.

19. Аблативот, инструменталот и локативот во најстарите грчки текстови (The Ablative, Instrumental and Locative in the Oldest Greek Texts) — докторска дисертација — Скопје, 1961, XII+147.

20. За Македонскиот превод на Дамаскиноот. Македонски јазик XI—XII, 1960/61, 33—51.

21. За „Средногорскиот“ превод на Дамаскиноот. Македонски јазик XI—XII, 1960/61, 53—71.

1962

22. J. Chadwick, The Prehistory of the Greek Language, Cambridge Ancient History, vol. II, ch. 39. Ж. А. XII, 2, 1962, 425—428.

23. Kadmos, Zeitschrift für vor-und frühgriechische Epigraphik, Bd. I, Heft 1—2, Ж. А. XII, 2, 417—421.

24. C. W. Blegen, Troy, Cambridge Ancient History I, chapters 18, 24, vol. II ch. 15, 21, Ж. А. XII, 1962, 2, 421—423.

25. F. Matz, Minoan Civilization, Maturity and Zenith, Cambridge Ancient History, vol. II, ch. 4b, 12. Ж. А. XII, 2, 1962, 423—425.

26. Прилог кон хронологијата на еден балканизам во македонскиот јазик (Конструкции со удвоен објект). Македонски јазик, XIII—XIV, 1962—63, 67—85

1963

27. A Peculiarity of the Arcado—Cyprian Dative. Linguistique Balkanique VI, Acad Bulg. des sciences, Sofia 1963, 35—40.

28. Two Notes on the Fr Tablets. Minos, Revista de filologia egea, Salamanca, VII, 2, 1963, 143—149.

1964

29. Некои лексички особености во Македонскиот превод на Дамаскиноот. Македонски јазик XV, 1964, 91—99.

1965

30. Anna Morpurgo, *Mycenaeae Graecitatis Lexicon*, Romae 1963. *Ž. A.* XV, 1, 1965, 218—221.
31. Вентрис и неговото откритие. *Културен живот*, 1962, бр. 6, 36—38.
32. Desborough-Hammond, *The End of Mycenaean Civilization*, Cambridge Ancient History vol. II, ch. 36, 1962. *Ž. A.* XV, 1, 1965, 237—239.
33. J. Chadwick — L. Baumbach, *The Mycenaean Greek Vocabulary*, Glotta, vol. 41, 1963. *Ž. A.* XV, 1, 1965, 221—224.
34. J. Chadwick, *The Mycenaean Tablets III*, Philadelphia 1963, *Ž. A.* XV, 1, 1965, 225—227.
35. J. Chadwick—J. T. Killen, *The Knossos Tablets*, London 1964. *Ž. A.* XV, 1, 1965, 227—230.
36. L. A. Stella, *La civiltà micenea nei documenti contemporanei*, Roma, Incunabula Graeca, 1965. *Ž. A.* XV, 2, 1965, 477—481.
37. L. R. Palmer, *The Interpretation of the Mycenaean Texts*, Oxford 1963. *Ž. A.* XV, 1, 1965, 230—235.
38. M. Doria, *Avviamento allo studio del miceneo*, Roma, 1965. *Ž. A.* XV, 2, 1965, 483—486.
39. *Non-Greek Inflexions or Scribal Errors in the Mycenaean Texts*. *Ž. A.* XV, 1, 1965, 45—59.
40. Потреба од класична настава во нашите школи. *Просветно дело*, 1965, бр. 10, 451—461.
41. *Some Observations on Mycenaean Epigraphy*. *Klio* (Berlin), Bd. L, 39—52.
42. S. Levin. *The Linear B Decipherment Controversy Re-examined*, New-York 1964. *Ž. A.* XV, 2, 1965, 481—483.
43. С. И. Радциг, *Введение в классическую филологию*, Масква 1965, *Ж. А.* XV, 2, 1965, 485—490.
44. *The Linear B. Ideogram 134*. *Ž. A.* XV, 2, 1965, 271—280.
45. F. Stubbings, *The Rise of Mycenaean Civilization*, Cambridge Ancient History vol. II. sh. 14, 1963. *Ž. A.* XV, 1, 1965, 235—236.
46. F. Stubbings, *The Expansion of Mycenaean Civilization*, Cambridge Ancient History vol. II, ch. 22, 1964. *Ž. A.* XV, 1, 1965, 236—237.
47. F. Stubbings, *The Recession of Mycenaean Civilization*, Cambridge Ancient History vol. I and II, ch. 27, Cambridge 1965. *Ž. A.* XV, 2, 1965, 487.
48. C. Gallavotti — A. Sacconi, *Inscriptiones Pyliae ad Mycenaean aetatem pertinentes*, Roma 1961. *Ž. A.* XV, 1, 1965, 215—218;

1966

49. *The Recipients of the Py Es Tablets*. *Proceedings of the 4th International Colloquium on Mycenaean Studies*, Cambridge 1966, 238—244.
50. *Грчко-словенска културна симбиоза во Македонија*. *Словенска писменост*, 1050-годишнина на Климент Охридски, 1966, Охрид—Скопје, 45—55.

51. V.¹ Georgiev, *Introduzione alla storia delle lingue indeuropee*, Roma 1966. *Ž.A.* XVI, 1966, 358—361.

1967

52. *Мyc. wo-ne-we.* *Ž.A.* XVII, 1967, 23—31.

1968

53. *A Re-Examination of the PY Cn Tablets.* *Atti e Memorie del 1° Congresso Internazionale di Micenologia*, Roma 1968, 616—632.
54. W. S. Allen, *Vox Graeca*, Cambridge 1968. *Ž.A.* XVIII, 1968, 156—158.
55. J.-P. Olivier, *Les scribes de Cnossos*, Roma 1967. *Ž.A.* XVIII, 1968, 148—152.
56. Нови студии врз граматиката и вокабуларот на микенскиот грчки. *Ж. А.* XVIII, 1968, 141—148.
57. *Studia Mycenaea*, Brno 1966. *Ž.A.* XVIII, 1968, 152—156.

1969

58. *Graece miceneo.* C.J. Ruijgh, *Études sur la grammaire et le vocabulaire du grec mycénien*, Amsterdam 1967. *Studi Micenei ed Egeo-Anatolici* IX, Roma 1969, 120—124.
59. *Мyc. A-da-ra-ko.* *Ž.A.* XVIII, 2, 1968, 216.
60. *Мyc. We-ra-jo.* *Ž.A.* XIX, 1, 1969, 20.
61. *Мyc. Ki-zo.* *Ž.A.* XIX, 1, 1969, 24.
62. *Мyc. Pu-zo.* *Ž.A.* XIX, 1, 1969, 149.
63. *Мyc. A-ka-ma-jo, A-ka-ma-wo, A-ka-ma-no.* *Ž. A.* XIX, 2, 1969, 174.
64. *Мyc. Ka-ki-ro, Ka-ke-u.* *Ž.A.* XIX, 2, 1969, 226.
65. *Мyc. Ko-ti, Ko-te-u.* *Ž.A.* XIX, 2, 1969, 238.

1970

66. *Il sincretismo dei casi in miceneo (E' sincretizzato lo strumentale con il dativo?).* *Studi Micenei ed Egeo-Anatolici*, fasc. XII, Roma 1970, 88—116.
67. *Лат. meridies и балк. meriz.* *Ж. А.* XX, 2, 1970, 278.
68. *Мyc. Me-tu-ro and Ko-tu-ro₂.* *Ž.A.* XX, 2, 1970, 214.
69. *Мyc. Te-ru-ro.* *Ž.A.* XX, 2, 1970, 230.
70. Учество на грчкиот и балканскиот латински во развојот на старословенската деклинација. Симпозиум 1100-годишнина од смртта на Кирил Солунски II, 1970, 81—96.
71. Членот во Македонскиот превод на Дамаскиот. Македонски јазик XXI, 1970, 57—74.

1971

72. *Balkan Slav свои си, себе/ѣ си and Latin suis sibi, se sibi.* *Ž.A.* XXI, 2, 1971, 370.

73. Библиографија на објавени трудови на Михаил Д. Петрушевски. Годишен зборник на Филозофскиот факултет, Скопје XXIII, 1971, 607—611; Ж. А. XXI, 1, 1971, 10—14.
74. Григориј Пелагониски како преводач од грчки. Годишен зборник на Филозофскиот факултет, Скопје XXIII, 1971, 447—478.
75. Една семантичка особеност на суфиксот *-eús* во микенскиот грчки. Годишен зборник на Филозофскиот факултет, Скопје, XXIII, 1971, 557—576.
76. Кадри за повеќе научни дисциплини. Нова Македонија, март 1970.
77. Класично образование. Нова Македонија, март 1970.
78. Михаил Д. Петрушевски, биографија. Годишен зборник на Филозофскиот факултет, Скопје XXIII, 1971, стр. 1-III.
79. Михаил Д. Петрушевски, биографија и научна дејност (по повод на неговата шеесетгодишнина) Ж. А. XXI, 1, 1971, 5—9.
80. The Knossos Tablets, fourth edition by J. Chadwick, J. T. Killen and J.—P. Olivier, Cambridge 1971. Ж.А. XXI, 2, 1971, 712—714.
81. The Suffix *-ulo/a* in the Mycenaean Personal Names, Proceedings of the V International Colloquium on Mycenaean Studies, Salamanca, Minos XI, 1971.

1972

82. Крински Дамаскин со посебен осврт кон Македонскиот превод на дамаскиот. Стари текстови бр. III, Институт за македонски јазик „Крсте Мисирков“, Скопје 1972, 230 стр. + текст 562 стр.
83. Some Observations on the Mycenaean Personal Names of non-Greek Origin. Actes du IIe Congrès international des études balkaniques. Atina 1972.

Д-р Михаил Д. Петрушевски, редовен професор

Кон Библиографијата, објавена во Годишен зборник на Филозофскиот факултет, кн. 23 (1971), стр. 607—611, треба да се додадат и следниве броеви:

1970

124. Прличев и Хомер. Прилози 1, 2, Одделение за општествени науки МАНУ 1970, 122—137.

1971

125. ΔΗΜΗΤΗΡ — ΕΡΙΝΥΣ — ΠΕΡΣΕΦΟΝΗ. Ж. А. XXI, 2, 1971, 621—633.
126. Ke-re-za. Ж. А. XXI, 2, 1971, 506
127. Un nouvel idéogramme de Cnossos. Ж. А. XXI, 2, 1971, 398.
128. Zum Gesellschaftsaufbau der Mykener — Die mykenische Form wa-na-so-i und ihre Bedeutung. Jb. f. Wirtschaftsgeschichte II, 1971, Berlin, 49—53.

1972

129. Белешки кон неколку Хесихиеви гласи, Ж. А. XXII, 1972, 121—130.
130. Wa-na-so-i et le problème de la palatalisation en grec. Acta Mycenaea, Salamanca 1972, 122—137.

Борка Јосифовска, виш предавач

1953

1. Антично Скупи, Нова Македонија, Скопје, 1953.
2. Античниот театар во Стоби, Нова Македонија, Скопје, 1953.
3. Водич низ Стоби, Централен завод за заштита на културно-историските споменици на НР Македонија, Скопје 1953 (60 страници, 12 табли и план).
4. Дено на римските монети од с. Петралица, Весник на Музејско-конзерваторското друштво на НР Македонија I, Скопје 1953, бр. 1, 4—6.
5. Неколку неиздадени грчки и латински натписи од Македонија, Жива антика III, 1953, 1—2, 222—244.
6. Проспект за Стоби (7 страници), Скопје 1953.
7. Стоби, Нова Македонија, Скопје 1953.

1954

8. Еден нов натпис од Скупи, Жива антика, 1954, IV-2, 366—368.
9. Три непублицирани латински натписи од Македонија, Жива антика, 1954, IV—1, 194—199.

1955

10. Краток извештај од едно заштитно ископување, Весник на Музејско-конзерваторското друштво на НР Македонија Скопје, III, 1955, бр. 1, 25—26.
11. Од нумизматичката збирка на Народниот музеј во Битола, Весник на Музејско-конзерваторското друштво на НР Македонија, Скопје, III, 1955, бр. 3—4, 79—81.
12. Titulus ineditus Scupis repertus, Жива антика, 1955, V-2, 402.

1956

13. Две позноримске гробници из Драчева, Жива антика, 1956, VI-2, 277—292.
14. Надгробен споменик на L. Aruleius Valens, ветеран од V македонска легија, Зборник на Археолошкиот музеј, Скопје 1956, I, 5, 78—89.

1958

15. Античниот град на Исарот, Разгледи бр. 9 (109), Скопје 11 мај 1958, 9—10.
16. Грчки натпис со сигнатура на уметникот ἸΑδύμος Εὐδάνδρου, Жива антика, 1958, VIII-2, 295—300.

1959

17. База са посветом П. Мемију Регулу, Жива антика, IX, 1959, 1—2, 285—290.

1960

18. Една римска гробница од Рокомија, Годишен зборник на Филозофскиот факултет на Универзитетот во Скопје, Скопје 1960, 12, 197—212 со 4 табли.

1961

19. Водич низ лапидариумот на Археолошкиот музеј, Скопје 1961 (106 страници и 14 табли).

1962

20. Médaillon funéraire de Marvince, Жива антика, XI, 1962, 2, 306.

1963

21. Извештај за заштитното ископување на една халштатска гробница од селото Живојно, Годишен зборник на Филозофскиот факултет на Универзитетот во Скопје, 15, Скопје 1963, 287—310.

1964

22. Један необјављени епиграфски споменик из села Сопишта, Годишен зборник на Филозофскиот факултет 16, Скопје 1964, 139—149.
23. Један нови војнички натпис из Коњуха, Жива антика, XIII—XIV, 1964, 166—170.
24. Неколку необјављених надгробних споменика из Македоније, Жива антика XIII—XIV, 1964, 157—165.

1965

25. Грчки натпис са архитрава једног храма из села Марвинаца, Жива антика, XV, 1965, I, 137—147.
26. Марвинце, Енциклопедија Југославије 6, Загреб 1965, 34.
27. Прилог локализовању града Агроса у Пеонији, Жива антика, XV, 1965, I, 117—135.

1966

28. Два латинска натписа из Кавгалије, Жива антика, XVI, 1966, 263—269.
29. Егејско-микенски меч од Археолошкиот музеј во Скопје, Годишен зборник на Филозофскиот факултет, 17—18, Скопје 1966, 179—185.
30. Извештај за археолошкото рекогносцирање по долината на Среден Вардар, Зборник на Археолошкиот музеј, IV—V, Скопје 1966, 107—113.
31. Неколку необјавени надгробни споменици од Македонија, Жива антика, XV, 1966, 2, 405—411.

1967

32. Извештај о археолошкото ископавање код села Марвинаца, Годишен зборник на Филозофскиот факултет 19, Скопје 1967, 307—352.
33. Уште еднаш за Идомене, Нова Македонија 1967.

1968

34. Скупи, Енциклопедија Југославије 7, Загреб 1968, 218.
35. Три латинска натписа из Скупа, Жива антика, XVIII, 1968, 73—80.

1969

36. Терминолошки речник из области научних информација, Институт за научно-техничку документацију и информацје, Београд 1969 (учествувала како соработник).

1970

37. Депо фолеси од с. Марвинци, Годишен зборник на Филозофскиот факултет 22, Скопје 1970, 353—372 (со 5 табли).
38. Један латински натпис из Скупа, Годишен зборник на Филозофскиот факултет, Скопје 1970, 22, 319—323.
39. Један заветни жртвеник из Скупа, Жива антика, XXX, 1970, 153—157.

1971

40. Add. ad Споменик XXI, 557—Albanopolis, Жива антика, XXI, 1971, 2, во печат.
41. Две римске сепулкралне стеле из Скопја, Жива антика, XXI, 1971, I, 231—240.
42. Један војнички натпис из Скупа, Годишен зборник на Филозофскиот факултет 23, Скопје, 1971, 265—267.

Елена Зографска — предавач.

1963

1. Привремен универзитетски учебник: Избор на латински текстови — Хрестоматија, коментар, речник; коавтор со проф. Б. Стефановик, одн. автор на коментарот во првото издание — Скопје 1963, второто издание — Скопје 1970.

1967

2. Кон прашањето на грчките сопствени именки на -η во вулгарниот латинитет. Жива Антика, Скопје, XVII, 1967, 151—159.

1971

3. За Августовиот принципат и неговата идејна подлога. — Жива Антика, Скопје, XXI, 1971, 1, 303—312.
4. Некои моменти од влијанието на грчката антика врз општествениот живот на Македонија во средината на XIX век (Реферат поднесен на Вториот меѓународен конгрес за балканолошки студии, во Атина, во мај 1970), Годишен зборник на Филозофскиот факултет, Скопје 1971, 241—253.

Љубинка Басошова, лектор

1. A. J. van Windekens. Etudes pélasgique, Приказ, Жива Антика XI, 1, 213—215.
2. Luis Deroy: Initiation a l'épigraphie mycénienne, Жива Антика XII, 2, 426—429.
3. Michel Lejeune: Index invex du grec mycénien, Жива Антика XV, 2, 501—503.
4. „Скендербеј“ од Прличев во препев на М. Д. Петрушевски, „За македонските работи“, 1, 2.
5. Гај Валериј Катул, Одбрана лирика (превод), Студентски збор, јануари 1972.
6. Приказ на научните статии објавени во Жива Антика, XV, Bulletin scientifique, Томе, 3, №. 1—3.